

ПРЕГЛЕД НА ИЗДАНИЈАТА  
НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ  
1967 — 1987

MACEDONIAN ACADEMY OF SCIENCES AND ARTS

**SURVEY OF ACADEMY EDITIONS  
1967 - 1987**

SKOPJE 1987

МАКЕДОНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

ПРЕГЛЕД НА ИЗДАНИЈАТА  
1967 - 1987

СКОПЈЕ 1987

**УРЕДУВАЧКИ ОДБОР:**

акад. Крум Томовски (одгов. уредник)  
акад. Матеја Матевски  
Милош Милошевски

**ПРЕГЛЕДОТ ГО ПОДГОТВИЛЕ:**

Алена Георгиевска  
Нада Георгиевска  
Нада Стојановска

## ПРЕДГОВОР

Македонската академија на науките и уметностите во 1987 година ја одбележува 20-годишнината од своето постоење. Во периодот од своето основање до денес Академијата разви широка дејност и има постигнати значајни резултати на полето на науката и уметноста.

Резултатите од научната и уметничката дејност која се одвива непосредно во Академијата или во нејзина организација надвор од неа наоѓаат свој одраз во нејзината издавачка дејност. Таа почнува да се развива веднаш по основањето на Академијата во 1968 година кога се појавува првата публикација „Споменица за формирањето на МАНУ“. Од 1969 година почнува да излегува првото периодично издание — списанието „Прилози“ на Одделението за природо-математички науки, а од 1970 година излегуваат „Прилози“ на Одделението за општествени науки. Денес списанието „Прилози“ го објавуваат четири одделенија на Академијата: Одделението за општествени науки, Одделението за лингвистика и литературна наука (од 1976 година), Одделението за биолошки и медицински науки (од 1980 година) и Одделението за математичко-технички науки (од 1980 година). (Последните две одделенија се формираа во 1980 година од дотогашното Одделение за природо-математички науки, кога престанаа да излегуваат „Прилози“ на тоа одделение.) Во овие периодични изданија, што излегуваат два пати годишно, се објавуваат научни трудови од членовите и од соработниците на Академијата.

Освен периодичните изданија Академијата објавува зборници на трудови од научните и свечените собири, одржани во нејзина организација, резултати од научно-испитувачката работа, вршена во рамките на научните проекти работени во Академијата или во нејзина организација надвор од неа, монографски изданија на индивидуални научни трудови на членовите и соработниците на Академијата коишто имаат посебно значење за македонската научна мисла, како и пристапните предавања и други прилози на своите членови. Објавени се и две фототипски изданија на старомакедонски споменици — „Синајски псалтир“,

глаголски споменик од XI век, и „Добромирово евангелие“, кирилски споменик од XII век. Бројот и обемот на овие изданија во последните години е значително зголемен, сразмерно со развојот на целокупната научна и уметничка дејност на Академијата.

Освен споменатите изданија Академијата објавува и публикации со јубилеен и пригоден карактер, а својата дејност детално ја претставува во „Летописот“, што излегува еднаш годишно, и во информативното гласило „Билтен“, што излегува два пати годишно.

Вкупниот број на објавените публикации во овој дваесетгодишен период изнесува 136 наслови на книги и зборници и 106 свески на списанија и други периодични изданија, како и 14 каталоги.

\*

*Прегледот на изданијата* на Академијата, што му се презентира на читателот, ги опфаќа сите публикации на Академијата објавени во изминатиот дваесетгодишен период. Во него не се опфатени „Рефератите за кандидатите за членови на МАНУ“, објавени од Матичната комисија за формирање на Академијата во 1967 година, како и Законот и Статутот на Македонската академија на науките и уметностите. Од Прегледот на изданијата се исклучени и шапирографските изданија кои имаат работен или информативен карактер (годишните извештаи, рефератите за изборните собранија, прилозите кон Билтенот, во кои се објавуваат донесените одлуки и решенија, прегледот „Примени книги“, во кој се дава список на новопримените книги во Библиотеката на МАНУ, и Прилогот кон библиографијата на македонската книжевна историја што се работи во Библиотеката на Академијата).

Прегледот на изданијата исто така не го опфаќа „Билтенот на Одборот за изработка на македонска терминологија“, кој излегува шапирографиран од 1971 година (до 1980 г. повремено, од 1981 година 4 пати годишно), а кој претставува работен материјал и основа за изработка на македонската стручна терминологија од сите научни области. Досега се објавени 56 свески. Материјалот од областа на физиката, генетиката и стоматологијата е комплетен, а во скоро време ќе заврши објавувањето на материјалот од областа на медицината, социологијата и геодезијата.

Публикациите во Прегледот, поради својата хетерогеност, се средени според формалниот принцип во 4 главни групи и 20 подгрупи. Во рамките на секоја група редоследот е хронолошки, а во рамките на една година е азбучен.

Публикациите се распоредени во следните групи: пособни изданија, сериики публикации, периодични изданија и каталоги.

Библиографскиот опис на одделните изданија ги опфаќа: авторот односно авторите, насловот на изданието, уредникот односно уредувачкиот одбор, местото на изданието, година, бројот на страниците и прилозите и форматот. Доколку изданието има паралелна насловна страница на друг јазик, насловот на тој јазик е даден во заграда после насловот, а доколку насловот е даден паралелно на два или повеќе јазици, тие се наведуваат еден по друг без загради.

Насловите од резимеата на монографиите кои немаат паралелен наслов на друг јазик дадени се во загради на крајот на библиографскиот опис на единицата, а насловите од резимеата на трудовите објавени во зборници или списанија при испишувањето на содржината се дадени во заграда како напореден наслов.

Кај сите изданија, со исклучок на Летописот и Билтенот, дадена е целосна содржина.

Со желба Прегледот на изданијата да биде што поиспрпен, во него се вклучени и изданијата што сè уште се наоѓаат во печат, но кои ќе излезат до крајот на 1987 година.

Прегледот е дополнет со азбучниот регистар на насловите на објавените книги и на периодичните изданија, како и со азбучен односно обецеден регистар на имињата на авторите чии трудови се печатени во изданијата на Академијата. Имињата се дадени по правило во онаа форма во која се сретнуваат во публикацијата со ознака на бројот на страницата на која се наоѓаат. За имињата на странските автори кои се среќаваат во изданијата транскрибирани на македонски јазик, во азбучниот регистар се дава упатување на нивната оригинална форма, додека имињата на домашните автори се дадени само во оригиналната форма, иако некои од нив во изданијата се среќаваат транскрибирани на странски јазик или, поради јазикот на трудот, се пишувани со латиница.

Се надеваме дека Прегледот изработен во рамките на постојните стандарди ќе ги даде потребните информации.



ПОСЕБНИ  
ИЗДАНИЈА



# I

## ЗБОРНИЦИ НА ТРУДОВИ ОД НАУЧНИ СОБИРИ ОРГАНИЗИРАНИ ОД МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

1970

1. Симпозиум „1100-годишнина од смртта на Кирил Солунски“. 23—25 мај 1969, Скопје — Штип. (Ур. одбор: акад. Васил Иљоски, проф. д-р Владимир Мошин, акад. Харалампие Попленаковиќ, гл. уредник, проф. д-р Радмила Угринова—Славовска). — Скопје, 1970. Кн. 1: 293 стр. + ил. + 2 мапи; кн. 2: 430 стр.; 8°.

Содржина:

Книга 1:

Уводен збор, 5—6

Секција А — Археологија. Историја. Историја на литературата. Историја на уметноста.

Алексова, Блага: Придонес од истражувањата во Бартгала — Брегалница за осветлувањето на историјата на Словените во Македонија (Contributions from researches made at Bargala — Bregalnica for illuminating the history of the Slavs in Macedonia) 13—21 + ил. + 2 мапи.

Antoljak, Stjepan: Makedonija u 9. stoljeću (Macedonia in the ninth century), 23—42.

Балабанов, Коста: Словенските просветители Кирил и Методи во делата на македонските иконописци од XIX век (The Slav educationists Cyril and Methodius in the works of the Macedonian iconographers of the nineteenth century), 43—63 + ил.

Бошкоски, Борис: Свети Кирил — мисионер и заштитник на словенската писменост (Св. Кирилл, мисионер и борец за славянскую письменность), 65—73.

- Bratulić, Josip:* Žitja Konstantina Ćirila i Metodija i staroslavenska asketskopoučna literatura (Жития Константина—Кирилла и Мефодия и старославянская аскетическо-поучительная литература), 75—83.
- Василев-Стефановска, Љупка:* Иницијали старословенских ќирилских споменика (Initials of Old-Slavonic (Slavic) Cyrillic monuments), 85—90 + ил.
- Grabar, Biserka:* Iz problematike slavenskih apokrifova (Из проблематики славянских апокрифов), 91—97.
- Грозданов, Цветан:* Односот меѓу портретите на Климент Охридски и Климент Римски во живописот од првата половина на XIV век (The relation of the portraits of Ohrid's Clement and the Roman Clement in painting of the first half of the XIV-th century), 99—107 + ил.
- Илиќ, Воислав И.:* Кирилометодиевската традиција во две беседи на Григор Прличев и во два аспекта на неговото национално самосознавање (The Cyril-Methodius's tradition in two speeches of Grigor Prličev), 109—121.
- Боровић-Љубинковић, Мирјана:* Одраз култа Бирила и Методија у балканској средњевековној уметности (Reflex of Cyril's and Methodius's cult in the Balkanic medieval art), 123—130 + ил.
- Љубинковић, Радивоје:* Ordo Episcoporum u Paris gr. 880 и архијерејска помен-листа у Синодикону цара Борила (The Ordo episcoporum of Paris gr. 880 and the commemorative epistle of the prelates in the Svnodicon of Czar Boril), 131—147.
- Миљковић-Пепек, Петар:* Црквата Св. Константин од село Свекани (The Church of St. Constantine in the village of Svečani), 149—162 + ил.
- Панов, Бранко:* Дејноста на Кирил и Методија во Македонија (The activities of Cyril and Methodius in Macedonia), 163—185.
- Pogačnik, Jože:* Slovensko srednjeveško slovstvo in ciril-metodijeva tradicija (On the Cyrillic-Methodius tradition in the medieval Slovene literature), 187—195.
- Поленаковиќ, Харалампие:* Дипломатскиот значај на мисиите на браќата Кирил и Методија со особен осврт на моравската мисија (Дипломатическое значение миссионерской деятельности братьев Кирилла и Мефодия, в частности их моравской миссии), 197—204.
- Радојићић, Борбе Сп.:* О Константину-Бирилу и Методију и о почечима словенске писмености (About Constantine—Cyril and Methodius and about the beginning (origin) of Slavic literacy), 205—218.

*Расолкоска-Николовска, Загорка:* Црквата Св. Ѓорѓи во Горен Козјак во светлината на новите испитувања (The Church of St. George at Goren Kozjak in the light of new research), 219—226 + ил.

*Стефанија, Драги:* Словенечките филозофи и прашањето за основата на старословенскиот јазик (Словенските слависти и проблема основы старославянского языка), 227—243.

*Този, Нико П.:* Кирил и Методиј во творбите на македонските копаничари (Cyrille et Méthode dans l'oeuvre des sculpteurs Macédoniens), 245—248 + ил.

*Трифуновић, Борђе:* Константинова (Бирилова) књижевна дела у светlostи неких Фотијевих књижевноестетичких по гледа (The literary works of Constantine (Cyril) in the light of certain of Fotie's literary-aesthetic views), 249—260.

*Троицки, Сергей:* Номоканон Св. Мефодия и его важность за наше время (Номоканонот на Св. Методија и неговата важност за нашето време), 261—273.

*Franičević, Marin:* Staroslavenski utjecaji u hrvatskoj predrenesansnoj versifikaciji (Старославянские влияния в хорватской версификации до Возрождения), 275—280.

*Шопов, Димитар:* Две поетски творби на Константин Брегалнички за епохалното дело на словенските првоучители (Two poems by Konstantin Bregalnički for the epochal work of the first Slavonic teachers), 281—293.

## Книга 2:

Секција Б — Лингвистика. Палеографија. Филологија.

*Богдановић, Димитрије:* О неким питањима лексикографске обраде јужнословенских ћирилских споменика српске редакције (О некоторых вопросах лексикографической обработки южнославянских кириллических памятников сербской редакции), 11—17.

*Brozović, Dalibor:* O inventaru fonema starocrkvenoslavenskog jezika i o njihovim razlikovnim obilježjima (The problem of phonemes and distinctive features in Old Church Slavonic), 19—34.

*Веселинов, Иванка:* Бечкеречки типик 14 века (Бечкеречкий типик начала XIV-го века), 35—49. + ил.

*Vrana, Josip:* Makedonska redakcija staroslavenskih evanđelja (Macedonian redaction of the Old-Slavonic Gospels), 51—66.

*Георгиевски, Георги:* Хиландарските ливчиња (Хиландарские листки), 67—80.

*Илиевски, Петар Хр.:* Учество на грчкиот и балканскиот латински во развојот на старословенската деклинација. Кон

- проблемот за појавата на аналитизам во словенските јазици на Балканот (*The participation of Greek and Balkan Latin in the development of the Old Slavonic declension*), 81—96.
- Конески, Блаже:* Црковнословенскиот јазик на фреските во Македонија (*The Church-Slavic language in frescoes in Macedonia*), 97—109.
- Kravar, Miroslav:* О двојезичном карактеру староруске писмености (*Zum zweisprachigen Charakter des Altrussischen Schrifttums*), 111—122.
- Kuna, Herta:* Ћирило-методијанска традиција и лексичи војводанске literature друге половине XVIII в. (*Кирилло-мефодиевская традиция в лексике литературы Воеводины во второй половине XVIII века*), 123—133.
- Kurzová Zdeňka:* Příspěvek k rozboru Ochridských listů (Прилог анализи Охридских listића), 135—148.
- Лалић, Радован:* Проблем црквенословенског језика као књижевног језика код Срба пре Вука (Проблема церковнославянского языка как литературного языка у Сербов до Вука), 149—162.
- Matejka, Ladislav:* O problemima normalizacije u ranoj slavenskoj pismenosti (Aspects of systematization in early written Slavic), 163—174.
- Миовски, Мито:* За адаптацијата на туѓата ономастика во Клоцовиот зборник во споредба со Михановиќевиот панегирик (О адаптации чужой ономастики в Сборнике Клотца в сравнении с Хомилиаром Михановича), 175—196.
- Михаиловић, Живота А.:* Одломак Македонског рукописног октоиха с краја XIII и почетка XIV века (Фрагмент македонского рукописного октоиха конца XIII или нач. XIV века), 197—215. + ил.
- Младеновић, Александар:* Графије ī и ū у неким македонским споменицима. (Прилог географској распространеноности употребе ових слова) (ī и ū в некоторых македонских памятниках. К вопросу о географической распространенности употребления этих букв), 217—228.
- Мошин, Владимир:* Палеографско-правописне норме за јужнословенске рукописе пергаментног раздобља (La question des normes dans le domaine de l'évolution de l'écriture et de l'orthographe vieux-slave), 229—237.
- Мулич, Малик:* К вопросу о художественном мастерстве в древнейших славянских переводах служебных миней (Кон прашањето за уметничкото мајсторство во најстарите словенски преводи на службените минеи), 239—256.

- Јашар-Настева, Оливера:* Турцизмите кај К. Пејчиновиќ со оглед на религиозната терминологија (*Les éléments turcs dans la terminologie religieuse de Pejčinović*), 257—267.
- Недељковић, Олга:* Редакције старословенског Јеванђеља и старословенска синонимика (Редакции старославянского Евангелия и старославянская синонимика), 269—279.
- Павловић, Миливој:* Структура и стил високог ранга у старомакедонском книжевном језику Константина и Метода Солунских (*La structure et le style de grand mérite de la langue slave-macédonienne de Cyrille et Méthode de Salonique*), 281—289.
- Pantelić, Marija:* Zapadne varijante u staroslavenskim psaltilima (Les variantes occidentales des psaltiers vieux-slaves), 291—299.
- Папазисовска, Вангелица:* За Савината книга (О Савиной книге), 301—317.
- Ристовски, Блајче:* Некои прашања околу појавата на христијанството и писменоста кај Словените во Македонија (Some questions about the appearance of Christianity and literacy to the Slavs in Macedonia), 319—338.
- Стефановић, Димитрије:* Економска нотација у старим словенским рукописима (Echphonetic notation in Old Church Slavonic manuscripts), 339—346. + ill.
- Стипчевић, Биљана:* О српским паримејницима (О сербских паремейниках), 347—387.
- Стојчевска-Антиќ, Вера:* Листовите на В. М. Ундолски (Листки Ундолского), 389—403.
- Угринова-Скаловска, Радмила:* Енинскиот апостол во споредба со некои други апостоли (Энинский апостол в сравнении с некоторыми другими апостолами), 405—417.
- Штављанин-Борђевић, Љубица:* Београдски македонски октоих (Из средине XIII в.). (The Belgrade—Macedonian oktoechos. From the middle of the thirteenth century), 419—430.

1971

2. **Четврто заседание на Меѓународната комисија за словенска ономастика. Говори и реферати.** Скопје — Охрид, 17.IX — 23.IX 1970 (Ур. одбор: доп. член Божидар Видоески, акад. Блајче Конески, Трајко Стаматоски, проф. Крум Тошев). — Скопје, 1971, 232 стр.; 8<sup>0</sup>.

С о д р ж и н а:

Уводен збор, 5—6.

Поздравни говори, 7—11.

- Barac, Vida:* O nekim crtama lukovdolske toponomastike, 13—15.
- Bezlaj, France:* Onomastika in leksikologija, 17—24.
- Бирило, Н. В.:* Да пытання аб сучаснай беларускай антрапанімічнай сістэме, 25—36.
- Blanár, Vincent:* Sústava živého pomenúvania osôb, 37—51.
- Видоески, Божидар:* Македонската топонимија како извор за историската дијалектологија на македонскиот јазик, 53—67.
- Witkowski, Teodolius:* Über die Sammlung der altpolabischen Stammesnamen, 69—76.
- Duridanov, Ivan:* Kollektiva auf -ar aus Pflanzenbezeichnungen in der serbisch-kroatischen und bulgarischen Toponymie, 77—87.
- Eichler, Ernst; Schultheis, Johannes:* Zum slawischen onomastischen Atlas II. Probleme der Rekonstruktion slawischer Ortsnamen vom Typ Radogošć (Possessiva auf -j), 89—104.
- Karaś, Mieczysław:* Nazwy miejscowości typu *Annopol*, *Tarnogród* w języku polskim na tle słowiańskim, 105—113.
- Pavlović, Milivoj:* Najstariji makedonsko-plemenski nazivi i principi nastanka etnonima, 115—138.
- Rospond, Stanisław:* Nazewnictwo północnej a południowej słowiańszczyzny, 139—144.
- Svoboda, Jan:* K slovanské onomastické terminologii, 145—148.
- Стаматоски, Трајко:* Поглед на македонскиот ономастички систем во петнаесеттиот век, 149—161.
- Tomanović, Vaso:* O nekim toponimima Boke Kotorske, 163—166.
- Урошевић, Агнасије:* Неколико топонима са Косова, 167—171.
- Šimunović, Petar:* Obljetnica dvadesetgodišnjeg rada i neposredni zadaci onomastike u Jugoslaviji, 173—176.
- Šimunović, Petar:* Ustrojstvo toponima u regiji, 177—183.
- Sípos, Istvan:* Analogické vlivy v ustálení se zeměpisných a místních jmen, 185—189.
- Schlimpert, Gerhard:* Slawische Gewässernamen im Raum von Berlin, 191—208.
- Šmilauer, Vladimír:* Onomastika v České republice, 209—212.
- Schultheis, Johannes:* Zur slawistischen onomastischen Forschung in der Deutschen Demokratischen Republik, 213—219.
- Заключоци, 221—223.
- Завршен говор на проф. д-р Владимир Шмилауэр, 225—230.

1973

3. **Говорните форми и словенските литературни јазици.** Материјали од Второто заседание на Меѓународната комисија за словенските литературни јазици. (Ур. одбор: акад. Блаже Конески, проф. д-р Божидар Видоески, проф. Крум Тошев). — Скопје, 1973. 184 стр.; 8<sup>0</sup>.

С о д р ж и н а:

Уводен збор, 5—6.

Општи прашања за односот меѓу литературниот јазик и неговите нелитературни форми:

*Филин, Ф. П.:* Рускиот литературен јазик во неговите заемни врски со другите разновидности на рускиот јазик, 9—19.

*Barnet, Vladimír:* Diferenciace národního jazyka a sociální komunikace, 21—29.

*Brozović, Dalibor:* O tipologiji supstandardnih i interdijalekatskih idioma u slavenskom jezičnom svijetu, 31—68.

*Jedlička, Alois:* Problematika mluveného jazyka v poměru k jazyku psanému, 69—79.

*Pauliny, Eugen:* Znalost' normy spisovnej slovenčiny v jednotlivých vrstvách obyvatel'stva, 81—84.

Shrnutí diskuse k prvnímu tematickému okruhu, 83—84.

Проблематика на одделните словенски јазици од гледиштето на односот меѓу литературниот јазик и неговите нелитературни форми:

*Urbańczyk, Stanisław:* Polski dialekt kulturalny w przeszłości i obecnie, 87—93.

*Auty, Rober:* Ljudevit Gaj i hrvatski jezik, 95—97.

*Jonke, Ljudevit:* Književni i razgovorni jezik u SR Hrvatskoj. (Teze za referat), 99—102.

*Vuković, J.:* Naš standardni jezik i njegova dijalekatska baza u svetlu opće lingvističke teorije. (Osnovni pogled na istorijske i današnje prilike), 103—112.

*Журавски, А. І.:* Важнейшыя адрозненні паміж пісъмовой і вуснаў формамі беларускай літаратурнай мовы, 113—121.

*Toporišič, Jože:* Položaj slovenskega pogovornega jezika med jezikovnimi zvrstmi, 123—126.

*Faska, Helmut:* Dialektny zaklad hornjoserbskeje spisowneje reče a wutworjenje wobchadneje serbščiny, 127—131.

Shrnutí diskuse k druhému tematickému okruhu, 133—134.

Проблематика на одделните јазични планови од гледиштето на односот меѓу литературниот јазик и неговите нелитературни форми:

*Хютль-Ворт, Герта:* К вопросу словообразования в современном литературном и разговорном русском языке, 137—141.

*Конески, Блаже:* За некои појави во лексиката на македонскиот говорен и писмен јазик, 143—145.

*Младеновић, Александар:* Прилог познавању присуства промене група -ao, -eo у -o у разговорном виду савременог српско-хрватског књижевног језика, 147—151.

*Buttler, Danuta:* Dyskusyjne zagadnienia opisu polskich gwar śródoswiskowych, 153—159.

*Chelaru, Valentin Gr.:* Kontradikcija i opozicija na relaciji pismeni//usmeni jezik, 161—163.

Shrnutí diskuse k třetímu tematickému okruhu, 165—168.

Проект:

Лингвистичка карактеристика на современата состојба на словенските литературни јазици, 171—173.

Лингвистическая характеристика современного состояния славянских литературных языков, 175—177.

Lingvistická charakteristika současného stavu slovanských spisovných jazyků, 179—181.

4. **Симпозиум за класести плевели.** 9—11 јуни 1971. Охрид. (Ур. одбор: акад. Ѓорѓи Филиповски, гл. уредник, проф. д-р Ристо Лозановски, д-р Стојан Чутурило). — Скопје, 1973. 276 стр.; 8<sup>0</sup>.

С о д р ж и н а:

Уводен збор, 5—6.

Поздавни говори, 11—18.

*Thurston, J. M.:* Research on grass weeds at Rothamsted Experimental Station (Испитување на класестите плевели во Ротамштетската експериментална станица), 19—27.

*Kovačević, Josip:* Mjesto jednogodišnjih korova u agrofitocenozama Jugoslavije (Participation of annual grassy weeds in agroecosystems in Yugoslavia), 29—39.

*Станковић, А.; Ердевик-Граовац, С.:* Могућности савремених хербицида у заштити пшенице од корова из фамилије Gramineae (The possibilities of the contemporary herbicides in grassy weeds control in wheat), 41—52.

*Hack, H.; Černjul, Z.; Külps, G.:* Trogodišnja praktična iskustva u suzbijanju travnih korova u žitaricama herbicidom Tribunil (Three years' experiences in praxi with special reference to grass weed control in cereals), 53—60.

*Лозановски, Р.; Поп Ангоски, С.; Нацева, Ј.:* Застапеност на класестите плевели во некои плевелни заедници во СРМ и резултати од хемиската борба против нив (Representation of

grassy weeds in some weed communities in SRM and the results obtained in the chemical control), 61—70.

*Hack, H.; Černjul, Z.:* Prednosti kombinacija Tribunila (methabenzthiazuron) i 2,4-DP ili MCPP (Advantages gained by combining 2,4-DP or MCPP with Tribunil), 71—75.

*Косовац, Здравко:* Утицај резидуа атразина на селективност триазина према пшеници (Influence of atrazine residue on triazines selectivity in wheat), 77—81.

*Груиче, Радмила; Гудевски, Атанас; Лозинска, Екатерина:* Делување на хербицидите врз продукцијата на биомасата на пченицата (The influence of some herbicides on the production of the biomass in wheat in field conditions), 83—98.

*Любенов, Яне:* Проблема сорняков Echinochloa crus-galli и Setaria spp. некоторых пропашных культур в Болгарии и возможности для борьбы с ними (Проблематика на плевелите Echinochloa crus-galli и Setaria spp. во некои окопни култури во Бугарија и можности за борба со нив), 99—110.

*Серафимов, Иван:* Класестите плевели во оризиштата во Кочанско и резултатите од хемиската борба против нив (The weeds in the rice fields in Kochani region and results from the chemical protection against them), 111—117.

*Siljež, Ivan:* Problem suzbijanja travnih korova u kukuruzu u uvjetima istočne Slavonije i IPK Osijek (The problem of grassy weed control in maize under conditions of East Slavonia and I. P. K.—Osijek), 119—126.

*Spoljarić, Juraj:* Problem travnatih korova na PIK-u Belje (The problem of grassy weeds in the P. I. K. — Belje), 127—130.

*Kojuh, M.:* Основне карактеристике вишгодишњих травних корова и њихова заступљеност у нашим коровским заједницама (Basic characteristics of the perennial grassy weeds and their participation in the weed communities in some of our more important crops), 131—140.

*Живановић, Жарко Д.:* Прилог проучавању вегетативног размножавања зубаче (Cynodon dactylon Pers.) (Contribution to the investigation of bermuda grass (Cynodon dactylon) vegetative propagation), 141—154.

*Sarić, Taib; Borić, Rajna:* Uticaj vanjskih uslova na klijanje sjemena pirjike (The influence of environmental conditions on seed germination of quackgrass), 155—161.

*Permin, O.:* Rhizome development from Agropyron repens by cultivating different crops and in relation to dry and wet con-

ditions (Развиток на ризомите од *Agropyron repens* при култивирање на различни култури во зависност од суви и влажни услови), 163—166.

**Живановић, Жарко Д.:** Неке особине водног режима зубаче (*Cynodon dactylon* Pers.) и пиревине (*Agropyrum repens* Beauv.) на различитим стаништата у околини Београда (Some characteristics of water condition in bermuda grass (*Cynodon dactylon* Pers.) and quackgrass (*Agropyrum rep.*) in different environments of Belgrade region), 167—189.

**Групче, Радмила; Гудевски, Атанас; Лозинска, Екатерина:** Биологија на 'ртењето на *Sorghum halepense* L. (The biology of germination of *Sorghum halepense* L.), 191—200.

**Лозановски, Р.; Јекиќ, М.; Групче, Р.; Поп Ангоски, С.:** Придонес кон познавањето компетициските односи на пченката и *Sorghum halepense* во полски услови (A contribution towards study of competition between *Sorghum halepense* and maize in field conditions), 201—213.

**Групче, Радмила; Гудевски, Атанас; Лозинска, Екатерина:** Продуктивноста на биомасата кај *Sorghum halepense* (L.) Pers. во полски услови (The production of the biomass in *Sorghum halepense* (L.) Pers. in field conditions), 215—224.

**Skylakakis, George:** Control of *Sorghum halepense* from rhizomes with Trifluralin (Сузбивање на *Sorghum halepense* изникнат од ризоми со Trifluralin), 225—229.

**Mijušković, Milorad:** Primjena herbicida u vinogradima s posebnim osvrtom na mogućnost suzbijanja travnih korova (Application of herbicides in vineyard with special regard to the possibility of grassy weeds control), 231—237.

**Живановић, Милета; Шинжар, Боривоје:** Утицај вишегодишње примене триазинских хербицида на промену коровске биљне заједнице у засадима винове лозе и могућност сузбијања отпорних корова хемијским путем (Influence of long-term application of triazines on weed associations in vineyards and possibilities of their chemical control), 239—246.

**Čižek, Jan:** Neka iskustva u intenziviranju degradiranih travnjaka upotreboom herbicida (Some experiences from the intensification of the pastures by herbicides application), 247—254.

**Мијатовић, Милан:** Минерална ћубрива као фактор сузбијања травних корова у природним и вештачким травњацима (Fertilizers as grassy weeds control in meadows and pastures), 255—266.

Дискусија, 267—273.

Завршен говор на *Стојан Чутурило*, претседател на комисијата за борба против плевелите, 275—276.

5. Симпозиум „Развојот и карактеристиките на Народноослободителната војна и на Револуцијата во Македонија.“ Скопје, 9—10 декември 1971 година. (Ур. одбор: акад. Михаило Апостолски, претседател, д-р Велимир Брезоски, д-р Миле Тодоровски). — Скопје, 1973. 857 стр.; 8<sup>º</sup>.

С о д р ж и н а:

Уводен збор, 5—6.

Поздравни говори, 7—10.

Реферати и соопштенија:

*Миљовски, Кирил:* Некои особености на револуцијата од 1941 до 1944 година во Македонија (Some specific element of the revolution in Macedonia 1941—1944), 13—22.

*Bebler, Aleš:* Narodno-osvobodilna vojna kot rezultat izkušenj jugoslovanskih narodov (The National Liberation War as a result of the temptation of the Yugoslav people), 23—54.

*Стругар, Владо:* Место Македоније у историографији о Југославији у другом светском рату (The place of Macedonia in the historiography about Yugoslavia in the 2nd World War), 55—76.

*Апостолски, Михаило:* Воената организација во периодот на НОБ и Револуцијата во Македонија (The military organization in the course of the National Liberation War and Revolution in Macedonia), 77—96.

*Пандевски, Манол:* За континуитетот на македонската национално-ослободителна револуција — до 1941 година (On the continuity of the National Liberation Revolution till 1941), 97—115.

*Ивановски, Владо:* За почетокот на востанието во Македонија во 1941 година (On the beginning of the uprising in Macedonia in 1941), 117—133.

*Митрев, Димитар:* За развојот на партизанското движење во Пиринска Македонија (On the development of the partisan movement in Pirin Macedonia), 135—153.

*Пејов, Наум:* Ставови и практика на раководствата на КП на Грција спрема македонското национално прашање во текот на НОБ (The attitude and the practical relation of the Greek Communist Party leaders towards the Macedonian national question in the course of the Liberation War), 155—174.

*Брезоски, Велимир:* Прилог кон периодизацијата на Ослободителната војна во Македонија (A contribution to the periodization of the Liberation War in Macedonia), 175—192.

*Фиданова, Славка:* Националниот момент — фактор во кревање на масите во Македонија во текот на ослободителната борба (1941—1944) (The national factor in the people's uprising during the Liberation War 1941—1944), 193—215.

*Симовски, Тодор:* Некои моменти од Националноослободителната борба на Македонците од Егејска Македонија (Some features of the National Liberation War of the Macedonians in Aegean Macedonia), 217—241.

*Kljaković, Vojmir:* Talijansko-bgarski spor oko Makedonije 1941 године (The dispute of Bulgaria and Italy about Macedonia), 243—259.

*Андоновски, Христо:* Форми на окупација во Егејска Македонија во текот на Втората светска војна (The forms of occupation in Aegean Macedonia during the 2nd World War), 261—271.

*Христов, Александар:* Некои специфичности во револуционерното преземање на властта и во конституирањето на ASNOM (Some specific characteristics of the revolutionary government and constitution of ASNOM), 273—287.

*Митков, Владимир:* Развојот на државноста и сувреноста на републиките во југословенската федерација. Со посебен осврт на СР Македонија (The development of the statehood and sovereignty of the republics in the Federation of Yugoslavia — especially Macedonia), 289—297.

*Петрановић, Бранко:* Унутрашње политичка кретања у Македонији за време привремене владе ДФЈ и њихова условљеност (The inner political situation in Macedonia during the temporary government of DFJ), 299—310.

*Буретић, Веселин:* Неке устаничке противречности у свијетлу спољних утицаја (Some characteristics in the uprising in the light of external factors), 311—328.

*Миладиновиќ, Милан М.:* Основните морални својства на борците од НОВ и ПО на Македонија (The basic moral characteristics of the participants of the National Liberation War in Macedonia), 329—352.

*Синадиновски, Јаким:* Некои димензии на младинското движење во текот на НОВ и повоената изградба на СР Македонија (Some characteristics of the youth movement during and after the war in Macedonia), 353—372.

*Зографски, Данчо:* Некои германски документи за Македонија 1940—1943 (Some German documents about Macedonia from 1940—1943), 373—392.

*Тодоровски, Миле:* Односот на некои прогресивни и конзервативни сили кон Ослободителната војна во Македонија во нејзиниот почеток (1941—1942) (The attitude of some progressive and conservative forces towards the Liberation War in Macédonia at its beginning), 393—407.

*Мильанић, Гојко:* Неки проблеми рукувођења НОВ-ом 1941—1943. године (Some problems of the waging of the Liberation War 1941—1943), 409—433.

*Нешовић, Слободан:* Народноослободилачки покрет Југославије и отечественофронтовска Бугарска о македонској нацији и македонској државности (The Yugoslav National Liberation Movement and the Otečestven Front Bulgaria on the Macedonian nation and state), 435—454.

*Куцуловска, Галена:* Осврт врз културата и просветата во Народноослободителната војна на Македонија 1941—1944 година (Culture and education in the National Liberation War of Macedonia 1941—1944), 455—471.

*Мокров, Боро:* Печатот во Македонија во периодот на Народноослободителната војна (The press in Macedonia during the National Liberation War), 473—484.

*Митровски, Боро:* 15. ударен корпус (Македонски) во завршните борби за ослободувањето на Југославија (The 15th Macedonian Striking Corps in the final parts Liberation of Yugoslavia), 485—511.

*Ристовски, Томо:* Народноослободителната борба во Повардарјето во 1944 година (The National Liberation War in the Povardarje in 1944), 513—537.

*Спасовски, Александар:* Појава на Скопскиот партизански одред во 1941 г. (услови, дејност, значење) (The formation of the Skopje Partisan Detachment in 1941), 539—554.

*Картов, Владо:* Улогата на заднинските органи на борбата во разгорувањето на народноослободителното движење во Гевгелиско 1943 (The role of the rear war organs in the National Liberation Movement in the Gevgelija area in 1943), 555—565.

*Ракић, Христијан:* Јужна Србија у одржавању веза између ПК КПЈ за Македонију и ЦК КПЈ у 1941. и 1942. години (Southern Serbia in maintaining the connections between the Regional Committee of the Communist Party of Yugoslavia for Macedonia and the Central Committee of the Communist Party of Yugoslavia in 1941 and 1942), 567—573.

*Стоев, Ѓорѓи — Триката:* Создавање на вооружена формација на Огражден и Плачковица во 1942 година (On the forming of armed formations on Mounts Ogrăžden and Plačkovica in 1942), 575—581.

*Цолић, Младен:* Четничке војне формације Драже Михаиловића у Македонији 1942—1944. године (The Draža Mihailović's chetnik formations in Macedonia 1942—1944), 583—603.

*Константинов, Душан:* Етосот на Народната револуција и на фашистичките окупатори на Македонија во 1941 година (The ethos of the National Revolution and the fascist occupiers of Macedonia in 1941), 605—617.

*Кроси, Ибрахим:* Албанската народна песна од горниот тек на Вардар со тематика од НОБ (Albanian folk songs about the National Liberation Movement from Upper Vardarsko), 619—625.

*Божиновски, Здравко:* Влијанието на ајдутскиот и комитскиот циклус во народната поезија од НОВ и револуцијата (The influence of the haiduk and komitadji cycles of songs on the folk songs from the National Liberation War), 627—632.

*Жежељ-Каличанин, Татјана:* Односот на народот кон татковината во народната песна од НОБ (The relation of the people to their fatherland in the folk songs of the National Liberation War), 633—640.

*Петровски, Блаже:* Јунакот во македонските народни песни од НОБ (The hero in the Macedonian war folk songs), 641—646.

*Јаќоски, Воислав:* НОБ и Народната револуција одразени во народната песна (The National Liberation War and the National Revolution in folk songs), 647—678.

*Стефановски, Гоце:* Ликот на македонскиот револуционер од Народната револуција во светлината на романот „И бол и бес“ од Славко Јаневски (The character of the Macedonian revolutionary in the novel „Pain and Fury“ by Slavko Janevski), 679—693.

*Младеновски, Симо:* Одразот на НОБ во македонската народна поезија (The reflection of the National Liberation War in Macedonian folk poetry), 695—714.

*Манчевски, Лазар — Пинџур:* Именувањето на непријателот во борбените песни и песните за НОБ и Народната револуција во Македонија (The names for the enemy in Macedonian battle songs and in the songs of the Macedonian National Liberation and Revolution), 715—725.

Дискусија, 727—810.

Завршен збор на акад. Михаило Апостолски 811—812.

Регистри, 813—844.

Литература користена од страна на авторите, 845—852.

1974

6. Симпозиум за проблематиката на регулацијата на Охридското Езеро. Охрид, 20 — 23 октомври 1971 година. („Symposium on the Problems of the Regulation of Lake Ohrid. Ohrid, 20th—23th October, 1971). (Ред. одбор: акад. Петар Серафимов, претседател, инж. Илија Андоновски-Ченто;

проф. д-р Панче Кироски). — Скопје, 1974. 491 стр. + карти; 8<sup>o</sup>.

Содржина:

Поздравни говори, 7—14

Реферати:

*Ивановски, Томо; Стручков, Методија:* Тектоника и историја на тектонската еволуција на Охридската котлина и нејзината периферија (Tectonics and history of the tectonic evolution of Ohrid Valley and its outskirts), 17—29.

*Арсовски, Милан;* Некои погледи врз генезата на Охридското Езеро (Some aspects of genesis of Lake Ohrid), 31—39 + 2 карти.

*Стручков, Методија:* Хидрогоеолшки услови на Охридската котлина во врска со генезата на езерото (Hydrogeological conditions of Ohrid Valley in relation to genesis of the lake), 41—53 + 1 карта.

*Кироски, Панче:* Осцилациите на нивото на водите и абразиониот релјеф на Охридскиот базен (The abrasive relief of Ohrid Basin), 55—62.

*Стојадиновић, Часлав:* Геоморфолошке карактеристике прибрежја басена Охридског језера и утицаји осцилација нивоа на његово обликовање (Geomorphological characteristics of the shore-area of Lake Ohrid Basin and the level oscillations influences on its shaping), 63—77.

*Серафимов, Петар:* Влијание на осцилациите на нивото на подземните води врз почвата (The influence of the level oscillations of the subterranean waters upon the soil), 79—83.

*Миладинов, Димитар; Лазаревска, Марија; Лазаров, Борис:* Влијание на осцилациите на водното ниво на Охридското Езеро врз геомеханичките услови на крајбрежјето (The influence of the water level of Lake Ohrid upon the geological and mechanical conditions of the littoral), 85—97. + 2 карти.

*Андреевски, Дане:* Зависноста на подземните води во Струшка Попе од осцилациите на нивото на Охридското Езеро (Dependance of the subterranean waters of Struga Plain upon the oscillations of Lake Ohrid level), 99—104.

*Митров, Тодор:* Сеизмичка осетливост на Охридската котлина (The seismic sensitivity of the valley of Lake Ohrid), 105—111.

*Хаџиевски, Драган:* Особености на сеизмичноста во зоната на Охридското Езеро (The characteristics of the seismicity of the region of Lake Ohrid), 113—127. + 1 карта.

*Тодоровски, Благоја; Кировски, Славко:* Влијание на преспанскиот слив врз режимот на Охридското Езеро (The in-

fluence of the Prespa rivers basin upon the water regime of Lake Ohrid), 129—135.

*Стојов, Тасе:* Примена на хидрометеоролошките статистички податоци за регулирање на осцилациите на нивото на Охридското Езеро (Implementation of the hydrometeorological statistical data on the regulation of the Ohrid Lake water level oscillations), 137—152.

*Ангеловски, Ангел:* Режим на нивото на Охридското Езеро (The regime of the level of the Lake Ohrid), 153—165 + 1 карта.

*Шоклевски, Живко:* Охридското Езеро — регулатор на протекот на Црни Дрим (Lake Ohrid — regulator of the flow of the Crni Drim), 167—179.

*Серафимовски, Михаил:* Водостопанските проблеми во крајбрежјето на Охридско Езеро и Струшко Поле пред и по мелиорационите зафати во Струшко Поле (Hydroeconomic problems of the littoral of Lake Ohrid and Struga Field before and after the irrigation of Struga Plain), 181—194.

*Požar, Hrvoje:* Oscilacije Ohridskog jezera kao posljedica energetskog korištenja (Lake Ohrid oscillations as a consequence of its energetic utilization), 195—207 + 1 карта.

*Серафимовски, Михаил:* Енергетското значење на Охридското Езеро во услови на природни и регулирани осцилации на нивото (Energetic significance of Lake Ohrid under conditions of natural and regulated level oscillations), 209—217.

*Иванова, Надежда:* Влијанието на воведувањето на реката Сатеска во Охридското Езеро и изградбата на привремен регулационен објект во Струга врз осцилациите на нивото на Охридското Езеро (The influence of the diversion of river Sateska into Lake Ohrid and the temporary regulating construction in Struga upon the oscillations of Lake Ohrid), 219—232 + 1 карта.

*Манев, Михаил:* Рационално енергетско ползување и регулација на Охридското Езеро во природните граници (Rational energetic utilization and regulation of the natural limits of Lake Ohrid), 233—241.

*Ангеловски, Ангел:* Една можност за користење на Охридското Езеро како членна акумулација на приодримските хидроелектрани (A possibility of using Lake Ohrid as head accumulation for the hydro-electric stations on river Crni Drim), 243—252. + 2 карти.

*Балабанов, Коста:* Реперкусиите врз живописот на крајбрежните цркви со евентуалното спуштање на нивото на Охридското Езеро (The repercussions of the eventual level lowering of Lake Ohrid upon the fresco painting), 253—257 + 1 карта.

**Хацишиче, Славе Д.:** Фауната на полжавите (*Gastropoda*) на Охридското Езеро како животинска група богата со ендемични форми и нејзината распространетост во поедините зони на бенталниот регион (*The fauna of the snails in Lake Ohrid as an animal group rich with endemic forms and its spread in the separate zones of benthal region*), 259—271.

**Точко, Милчо:** Ципринидите од Охридското Езеро (*Cypri-nidae of Lake Ohrid*), 273—284.

**Шанкарев, Јонче; Точко, Милчо:** Дејството на реките врз трофијата на Охридското Езеро (*The effect of rivers on trophic of Lake Ohrid*), 285—292. + 1 karta.

**Оцевски, Борис:** Биохемиска потреба на кислородот во вода-та на крајбрежјето на Охридското Езеро (Св. Стефан, Гр. пристаниште и Грашница) 1966/67 год. (*Biochemical oxygen demand in water of the Lake Ohrid shore-area (St. Stephan, town harbour and Grashnica) in the year 1966/67*), 293—300.

**Чадо, Иван:** Некои одлики на флората и вегетацијата на Охридското Езеро (*Some features of flora and vegetation of Lake Ohrid*), 301—312.

**Оцевски, Борис:** Провидноста на водата на Охридското Езеро и ситните наноси на реката Сатеска (*Transparency of Lake Ohrid water and small alluviums of river Sateska*), 313—323.

**Оцевски, Борис:** Фекално загадување на Охридското Езеро (*Fecal pollution of Lake Ohrid*), 325—337.

**Чадо, Иван:** Некои нови сознанија за морфологијата и батиметријата на Охридското Езеро (*Some new information about morphology and bathymetry on the Ohrid Lake*), 339—355.

**Чадо, Иван:** Антропогениот фактор и некои промени на Охридското Езеро (*The anthropogeny factor and some changes on Lake Ohrid*), 357—362.

**Козаров, Гоѓа:** Особености на фитопланкtonот на Охридското Езеро (*Some characteristics on the phytoplankton of Ohrid Lake*), 363—369.

**Цунов, Тодор:** Меѓународното право и југословенско-албанските спогодби за користење на водите на Црни Дрим и Охридското Езеро (*International law and Yugoslav-Albanian agreement for utilization of waters of the Crni Drim and Lake Ohrid*), 371—386.

**Горѓевиќ, Стеван:** Југословенско-албанските спогодби за користење на водите на Охридското Езеро и Црни Дрим (*The Yugoslav-Albanian agreements about the utilization of waters of the Lake Ohrid and Crni Drim*), 387—398.

**Косевски, Владо:** Урбанистичка валоризација на крајбрежниот просторен коридор на Охридското Езеро (*Urban valo-*

rization of the shore area of Lake Ohrid), 399—408 + карти. *Митков, Пантелеј:* Основни поставки на регионално просторниот план на охридско-преспанското подрачје во врска со заштита на човековата средина и регулацијата на Охридското Езеро (Basic assumptions of the Region-space plan of the region of Ohrid and Prespa Lakes with respect to the protection of human environment and the regulation of Lake Ohrid), 409—418.

*Каранфилов, Илија:* Оправдани инвестициони вложувања од страна на „Електростопанство“ во регулирањето на осцилациите на Охридското Езеро (Justified investment deposits by »Elektrostopanstvo« in regulation of oscillations of the Lake Ohrid), 419—424.

*Малинковски, Илија:* Туризмот на Охридското Езеро како еден од факторите за стопанскиот развој на охридско-струшкото подрачје (Lake Ohrid as one of the factors for economic development of the regions of Ohrid and Struga), 425—431.

Дискусиии, 433—484.

Завршен говор на акад. Петар Серафимов, 485—486.  
(Прилог 6 карти)

1977

7. АСНОМ — Остварување на идеите за создавање на македонската држава и неговиот меѓународен одглас и одраз. Симпозиум посветен на 30-годишнината од АСНОМ, Скопје, 23—25 октомври 1974 година. (Ред. одбор: акад. Михаило Apostolски, претседател, акад. Јубен Лапе, Димче Стојанов — Мире, д-р Славка Фиданова). — Скопје, 1977. 667 стр.; 8<sup>0</sup>.

С о д р ж и н а:

Уводен збор, 5—6.

Поздравни говори, 7—19.

Реферати:

*Grafenauer, Bogo:* Vprašanja geneze makedonskega naroda (Questions concerning the genesis of the Macedonian people), 23—29.

*Хлебовчик, Јозеф:* За некои теоретски и методолошки проблеми во врска со процесите на создавањето на нациите во Средна и Источна Европа во периодот XVIII—XX век (Некоторые теоретические и методологические проблемы формирования национально-созидаательных процессов в центральной и восточной Европе в XVIII—XX вв.), 31—42.

*Христов, Александар:* Конститутивни елементи во создавањето на македонската држава во југословенската федерација (Constituent elements in the creation of the Macedonian state in the Yugoslav federation), 43—53.

*Габер, Стеван:* ACHOM и некои теоретски проблеми на македонската државност (L'ASNOM et quelques problèmes théoriques et méthodologiques), 55—73.

*Сотировски, Никола:* ACHOM — синтеза на националниот и државноправниот фактор во историјата на македонскиот народ (L'ASNOM — synthèse des facteurs national, étatique et juridique dans l'histoire du peuple macédonien), 75—82.

*Недељковиќ, Душан:* Значењето на науката на марксизмот за ACHOM и на ACHOM за науката на марксизмот (L'importance de la science du marxisme pour ASNOM et d'ASNOM pour la science du marxisme), 83—89.

*Синадиновски, Јаким:* Националните и социјалните компоненти на народната власт во Македонија во текот на НОБ и Народната револуција (1941—1945) (Les composants nationaux et sociaux du pouvoir populaire au cours de la LLN et de la révolution populaire), 91—99.

*Ивановски, Владо А.:* Народната власт во Македонија спроти одржувањето на Првото заседание на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија (ACHOM) (National government in Macedonia prior to the First Meeting of the Anti-Fascist Assembly of Macedonia), 101—111.

*Миљанић, Гојко:* Руковођење ослободилачком борбом у Македонији 1943—1944. године и ACHOM (La direction de la lutte de libération nationale en Macédoine 1943—1944 et ASNOM), 113—128.

*Младеновски, Симо:* Воено-политичките услови и иницијативи во подготовките за свикување на Првото заседание на ACHOM (Military-political conditions and initiatives for the preparation of the convocation of the First Meeting of ASNOM), 129—142.

*Пундев, Марин:* Плановите на германското повлекување од Балканскиот Полуостров во август-септември 1944 година.

*Митровски, Боро:* Обидите на окупаторите и контратреволуционерните сили да го спречат создавањето на македонската државност (Attempt of the occupiers and the counter-revolutionary groups to prevent the creation of Macedonian statehood), 149—169.

*Фиданова, Славка:* Германската политика спрема Македонија во времето и по Првото заседание на ACHOM (German policy prior to and after the First Meeting of ASNOM in regard to Macedonia), 171—190.

*Кандић, Љубица:* Директивна упутства о организацији и за-  
дацима НОО на територији Македоније до оснивања  
ACHOM-а 1944. године (Directive instructions on the establish-  
ment and the tasks of a NOO in the territory of Macedonia  
prior to the ASNOM Meeting in 1944), 191—198.

*Митревски, Паскал:* Првите органи на народната власт и  
формирање на Привремената демократска влада на Гр-  
ција за време на Граѓанската војна 1945—1949 година (Les premiers organismes du pouvoir populaire et la formation du premier gouvernement démocratique provisoire de la Grèce durant la guerre civile 1945—1949), 199—213.

*Митков, Владимир:* Собранискиот систем во решенијата на  
Првото заседание на АВНОЈ (The Assembly system in the re-  
solutions of the First Meeting of ASNOM), 215—220.

*Куцоловска, Галена:* Младината во создавањето на држав-  
носта на Македонскиот народ (Young people and the new  
Macedonian statehood), 221—231.

*Велjanовски, Новица:* Развојот на локалната самоуправа од  
Првото заседание на ACHOM до донесувањето на првиот ус-  
тав на НРМ (Development of local self-government from the  
First Meeting of ASNOM to the first Constitution of the Na-  
tional Republic of Macedonia), 233—242.

*Окенчики, Станислав:* Некои одгласи во врска со создавање-  
то на ACHOM во полскиот печат во 1944 година, 243—247.

*Тодоровски, Миле:* Првото заседание на ACHOM во емисиите  
на „Слободна Југославија“ (The First Meeting of ASNOM in  
radio »Free Yugoslavia« broadcasts), 249—256.

*Спасовски, Александар:* Одгласи на одлуките донесени на  
Првото заседание на ACHOM врз развојот на востанието во  
Скопје, 257—258.

*Константинови, Богомил и Душан:* Одрази на некои одлуки  
на Првото заседание на ACHOM во Смилево и Смилевско  
(1944—1945) (Reflections of some resolutions of the First  
Meeting of ASNOM in Smilevo and its neighbourhood. 1944—  
1945), 259—267.

*Караџасан, Мустафа:* ACHOM — општествено-политичка ос-  
нова на македонската државност и народностите како неј-  
зини конститутивни компоненти (ASNOM — socio-political  
foundation of Macedonian statehood and the minorities as its  
constituent components), 269—281.

*Kristan, Ivan:* ASNOM in Kočevski zbor (ASNOM and the Ko-  
čevje Assembly), 283—290.

*Ракић, Христијан А.:* Сарадња српских и македонских рево-  
луционарних снага у 1944. години до оснивања ACHOM-а

(The cooperation between the Serbian and Macedonian revolutionary forces in 1944 prior to the Meeting of ASNOM), 291—307.

*Иваноски, Орде:* Државноправните погледи и концепции на македонските социјалисти спрема државноста на Македонија до 1918 година (State-constitutional views and conceptions of Macedonian socialists on the statehood of Macedonia prior to 1918), 309—319.

*Картов, Владо:* За некои прашања на односот на КПЈ спрема македонското национално прашање (1919—1944) (Some questions about the relation of KPJ towards Macedonian national question — 1919—1944), 321—339.

*Ристовски, Блаже:* Македонската државност во програмата на Македонското научно-литературно другарство во Петроград (1902—1917) (Macedonian statehood in the programme of the Macedonian Scientific and Literary Club in Petrograd (St. Petersburg) 1902—1917), 341—357.

*Лебл, Арпад:* Омладина се припрема за НОБ и револуцију у ватри прогањања и акција 1937—1941 (Молодежь подготавливается к народноосвободительной борьбе в огне преследования и акций в 1937—1941 гг.), 359—373.

*Цамбазовски, Климент:* Туѓите пропаганди во Македонија во текот на XIX век и развитокот на македонската национална свест и државност (Foreign propaganda in Macedonia in the 19th century and the development of Macedonian national consciousness and statehood), 375—932.

*Čalić, Dušan; Burzevski, Vančo:* О активности Комунистичке партије у доба stare Jugoslavije међу македонским студентима на Zagrebačkom sveučilištu, 393—397.

*Муча, Феми:* Прилог кон развојот на органите за внатрешни работи во Македонија за време на НОБ 1944 г. и нивното конституирање со одлуките на Првото заседание на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија (On the development of organs for National Security in Macedonia during the National Liberation War — 1944, and their constituting after the resolutions of the First Meeting of the Anti-Fascist Assembly of the National Liberation of Macedonia), 399—409.

*Обрадовић, Милан:* Обавештајна служба и систем безбедности НОР-а Македоније у време стварања АСНОМ-а (The information service and the security system of the National Liberation Movement of Macedonia at the time of ASNOM), 411—433.

*Димовски-Цолев, Ѓорѓи:* Дејноста на известителната служба во Битола есента 1944 година (Деятельность уведомительной службы в Битоле в 1944 г.), 435—453.

*Миладиновић, Милан М.:* Морално-хумана суштина деловања НОВласти у Македонији у НОР и Револуцији (The moral-humanistic essence of the work of the National Liberation Government in Macedonia during the National Liberation War and the Revolution), 455—470.

*Кушевски, Војо Д.:* Некои согледувања за местото на I-то заседание на АСНОМ како образовно-воспитна содржина и за методскиот пристап кон нејзината обработка во наставата по историја (Some aspects for the position of the First Session of ASNOM educative content and for the methodological approach towards its elaboration in the history teaching), 471—483.

*Мокров, Боро:* АСНОМ во македонскиот печат од периодот на НОБ (L'ASNOM dans la presse macédonienne de l'époque de la LLN), 485—494.

*Бодрожић, Милица:* Издавачка делатност органа НОП-а у Македонији 1943—1944. године (Publishing activities of the organs of NOP in Macedonia in the period 1943—1944), 495—512.

*Цукески, Александар:* Јазикот во Манифестот на АСНОМ (The language of the ASNOM Manifesto), 513—527.

*Манчевски, Лазар:* Слободата во македонската револуционерна поезија (La liberté dans la poésie macédonienne révolutionnaire), 529—540.

*Жежель Каличанин, Татјана:* Идејата за македонската национална држава во народните песни од НОБ (The idea of a Macedonian national state in the folk songs from NOB), 541—548.

*Стефановски, Гоце:* Идентите на АСНОМ и современата македонска литература (ASNOM ideas and contemporary Macedonian literature), 549—569.

*Јаќоски, Воислав:* Визии за идното уредување на нашата заедница во македонската и албанската народна поезија од НОБ и за НОБ (Visions of the future constitution of our community in Macedonian and Albanian folk poetry from NOB and for NOB), 571—597.

*Божиновски, Здравко:* Борбената народна поезија — идејно оружје на македонскиот народ во борбата против фашизмот (War folk poetry — the ideological weapon of the Macedonian people in the fight against fascism), 599—604.

Соопштенија:

*Миладиновић, Милан М.,* 607—610.

*Урошевић, Атанасије:* О појави новог народа на Балканском полуострову, 611—612.

*Лукач, Душан;* 613—614.

*Константинови, Богомил и Душан,* 615—616.

Дискусии, 617—637.

Регистри, 641—660.

Преглед на необјавени реферати, 661.

1978

8. **Македонија во Источната криза 1875—1881.** (Штип, 17—19 мај 1976 година). (Ред. одбор: акад. Михаило Апостолски, уредник, акад. Јубен Лапе, доп. член Манол Пандевски, Димче Стојанов — Мире). — Скопје, 1978. 789 стр.; 8<sup>о</sup>.

С о д р ж и н а:

Предговор (акад. *Михаило Апостолски*), 5—6.

Поздравни говори, 7—19.

Реферати:

*Лапе, Јубен:* Внатрешната положба во Македонија за време на Источната криза (*The internal situation in Macedonia at the time of the Eastern Crisis*), 23—49.

*Пандевски, Манол:* Македонија во меѓународните спогодби и договори во времето на Источната криза (*Macedonia in international agreements and treaties at the time of the Eastern Crisis*), 51—74.

*Oštrić, Vlado:* Istočna kriza 1875—1881 i procesi nacionalne integracije južnoslavenskih i balkanskih naroda (*The Eastern Crisis (1875—81) and the processes of national integration of the Yugoslav and Balkan peoples*), 75—89.

*Христов, Александар:* Генезата и развитокот на идејата за автономија и будењето на македонската национална мисла (1871—1881) (*The origin and development of the idea of autonomy and the awakening of Macedonian national consciousness*), 91—116.

*Redžić, Enver:* Socijalisti zapadne i srednje Evrope i kriza istočnog pitanja 1875—1878. godine (*The socialists of Western and Middle Europe in the Eastern Crisis — 1875—1880*), 117—150.

*Недељковић, Душан:* Маркс, Енгелс, Светозар Марковић и први социјалисти Србије и Балкана о Македонији у Источној кризи и проблем револуционарне перспективе (*Marx, Engels, Svetozar Markovich and the first Serbian and Balkan socialists on Macedonia, the Eastern Crisis and the prospects for revolution*), 151—157.

*Зографски, Данчо:* Причините и насоките на превирањата во Македонија за време на Источната криза (*The reasons for the unrest in Macedonia at the time of the Eastern Crisis and the courses it followed*), 159—166.

*Ризај, Скендер:* Управно-политичке реформе у Македонији (Косовском, Битољском и Солунском вилајету) (1875—1881) (Administrative and political reforms in Macedonia in the Vilayets of Kosovo, Bitola and Salonica — 1875—81), 167—187.

*Nikić, Andreja:* Stanje u sjevernoj Makedoniji i Kosovu od god. 1860. do 1890. u svjetlu novih izvora (The situation in Northern Macedonia and Kosovo from 1860 to 1890 in the light of new sources), 189—213.

*Иваноски, Орде:* За ставот на балканските социјалисти спрема политиката на големите сили и на балканските влади кон Македонија за време на Источната криза и по неа (Concerning the attitude of the Balkan socialists to the policies of the great powers and the Balkan governments towards Macedonia during and after the Eastern Crisis), 215—230.

*Димевски, Славко:* Положбата во Македонија за време и по Разловечкото востание според извештаи на Австрискиот генерален конзулат во Солун (The situation in Macedonia at the time of the Razlovtsi Uprising and after it according to reports of the Austrian General Consulate in Salonica), 231—241.

*Трњаковић, Миле:* Карактеристике партизанских дејстава у Македонији у времену 1875—1881. године (The characteristics of partisan activity in Macedonia from 1875 to 1881.), 243—262.

*Сотировски, Никола:* Неколку документи на Стеван Верковиќ за Разловечкото востание (Some of Stevan Verkovich's documents concerning the Razlovtsi Uprising), 263—271.

*Картов, Владо:* Организација на востаничката власт за време на Кресненското востание (The organization of the rebel government at the time of the Kresna Uprising), 273—285.

*Поплазаров, Ристо:* Востанички и други вооружени акции во Македонија во 1878 г. според грчки конзулски извештаи (Uprising and other armed resistance in Macedonia in 1878 as related in Greek consular reports), 287—308.

*Ристовски, Блаже:* Ѓорѓија Пулевски и ослободувањето на Македонија (Georgija Pulevski and the liberation of Macedonia), 309—326.

*Окенички, Станислав:* Примечания по некоторым историографским вопросам относящимся к Кресненскому восстанию (Забелешки за некои историографски прашања во однос на Кресненското востание), 327—329.

*Цамбазовски, Климент:* Одборот на Стара Србија и Македонија и македонското прашање од 1877—1881 г. (The Committee of Old Serbia and Macedonia and the Macedonian national question from 1877 to 1881), 331—345.

*Герасимов, Љубомир:* Францускиот дипломат барон Н. де Ринг и неговиот интерес за положбата и судбината на Македонија во 1879 г. (The French diplomat Baron N. de Ring and his involvement in the situation and destiny of Macedonia in 1879), 347—368.

*Андоновски, Христо:* Привремената влада на Македонија (мај — јуни 1880) (The provisional government of Macedonia — May — June 1880), 369—382.

*Чакир, Николае:* Романија во Источната криза 1875—1878 и нејзиниот однос спрема Македонија (Rumania during the Eastern Crisis of 1875—78 and her standpoint on Macedonia), 383—407.

*Кинятина, Н. С.:* Россия и Берлинскиот конгрес (Русија и Берлинскиот конгрес), 409—422.

*Милосављевић, Петар:* Руска револуционарна емиграција и револуционарни догаѓаји на Балкану 1876. године (Russian revolutionary emigrants and revolutionary events on the Balkans in 1876), 423—436.

*Петровић, Никола:* Одјеци устанака и ратова на Балканском полуострву шездесетих година XIX века у Македонији на основу нове грађе из совјетских архива (Repercussions in Macedonia of the uprising and wars on the Balkan Peninsula in the 1860s on the basis of new material from Soviet archives), 437—440.

*Битоски, Крсте:* За Цариградската конференција (On the Conference of Constantinople), 441—460.

*Храбак, Богумил:* Званична Србија и Црна Гора према Македонији у Источној кризи 1875—1878. Проширене тезе (The official Serbian and Montenegrin position on Macedonia during the Eastern Crisis 1875—1878), 461—468.

*Бжезиньски, Анджеј:* Македонский вопрос в англо-русских отношениях 1876—1878 гг. (Македонското прашање во англо-руските односи 1876—1878), 469—471.

*Вранешевић, Бранислав:* Новосадска „Застава“ о Македонији у великој Источној кризи 1875—1881 (The Novi Sad »Zastava« on Macedonia in the Eastern Crisis — 1875—81), 473—492.

*Скворонек, Ержи:* Отражение македонских проблем в польской печати 1875—1877 гг. (Одразот на македонскиот проблем во полскиот печат 1875—1877), 493—506.

*Zgórniak, Marian:* L'émigration politique polonaise après 1864 et les problèmes des Balkans (Полската емиграција по 1864 и проблемите на Балканот), 507—516.

*Buszko, Józef:* Der Standpunkt der galizischen Polen angesichts der Ostkrisis und der mazedonischen Frage (Становищте на галицките Полјаци со оглед на Источната криза и македонското прашање), 517—545.

*Ванку, Милан:* Румунска јавност о Македонији у доба Источне кризе (La publicité roumaine sur la Macédoine au temps de la crise orientale), 547—551.

*Миноски, Михајло:* Ставот на Австро-Унгарија спрема Македонија во Источната криза (The attitude of Austria-Hungary to Macedonia in the Eastern Crisis), 553—578.

*Васиљевић, Борђе:* Српска јавност о Македонији у ИсточноЯ кризи (1875—1878) (Serbian public opinion about Macedonia during the Eastern Crisis — 1875—78), 579—592.

*Карахасан, Мустафа:* Македонија во српскиот печат 1878—1881 година (Macedonia in the Serbian press from 1878 to 1881), 593—615.

*Сидовски, Кочо:* Италија и Источната криза (Italy and the Eastern Crisis), 617—633.

*Diószegi, István:* Der Balkan in den österreichisch-russischen Beziehungen in den Jahren 1875—1876 (Балканот во австро-руските односи во 1875 и 1876 година), 635—657.

*Балабанов, Коста:* Во црквата Св. Константин и Елена во с. Разловци е откриен портретот на Поп Стојан, еден од непосредните учесници и организатори на Разловечкото востание (The discovery of a portrait of Pop Stojan, one of the leaders and organizers of the Razlovtsi Uprising, in the Razlovtsi church of Sts Constantine and Elena), 659—665.

*Стефановски, Гоце:* Современата македонска литература и настаниите од 70—90-те години на XIX в. (Modern Macedonian literature and the events of the 1870s to 90s), 667—678.

*Вражиновски, Танас:* Кон проучувањето на преданијата и кажувањата за Разловечкото востание (Towards a study of the legends and tales of the Razlovtsi Uprising), 679—691.

*Кушевски, Воислав Д.:* Бугарскиот окупатор на традиционалната народна прослава во с. Разловци на 3 јуни 1944 година (The Bulgarian occupying forces at the traditional national festival in Razlovtsi on 3rd June 1944), 693—700.

*Јосифова, Катица:* Библиографски прилог за Разловечкото востание во Македонија од 1876 г., 701—704.

Дискусији, 705—751.

Регистри, 753—784.

1979

9. Редферати од X заседание на Меѓународната комисија за изучување на граматичката структура на словенските литературни јазици. (Ред. одбор: Божидар Видоески, Блаже Конески, Благоја Корубин). — Скопје, 1979. 243 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

I. Морфологија и морфематика:

*Laskowski, Roman: Gramatyka języka polskiego — fleksja (konspekt)*, 9—29.

*Komárek, Miroslav: K některým otázkám morfologické části gramatiky*, 31—36.

*Лопатин, В. В.: Принципы грамматического описания морфемики (Тезисы)*, 37—40.

*Toporišič, Jože: Esej o slovenskih besednih vrstah*, 41—51.

*Uličný, Oldřich: Pořad'ová interpretace primárních předložek a předložkových pádů v čestině*, 53—58.

*Kořenský, Jan: Проблема интерпретации морфологических категорий с точки зрения грамматик 'семантика — грамматика — выражение (смысл — текст)'*, 59—62.

Дискусија, 63—70.

II. Концепција на горнолужичката граматика:

*Fasske, Helmut; Michałk, Frideric: Deskriptiwna gramatika hornjoserbskeje spisowneje rěče přitomnosće*, 73—99.

*Žaža, Stanislav: K projektu mluvnice spisovné horní lužičtiny*, 101—103.

Дискусија, 105—108.

III. Кондензација и номинализација:

*Topolińska, Zuzanna: Wokół nominalizacji*, 111—115.

*Ивић, Милка: Предикатска кондензација у граматичком опису словенских језика*, 117—122.

*Pisarkowa, Krystyna: O kondensacji w wykonawczych aktach mowy*, 123—127.

*Ружичка, Рудольф: Конденсация — исключение в семантике?*, 129—133.

*Karolak, Stanisław: Transformacje zdań nieosobowych z wyrazami kategorii stanu a kondensacja formalnej struktury wypowiedzenia*, 135—150.

*Корубин, Благоја: За некои кондензатори на релативната фраза во македонскиот литературен јазик*, 151—158.

*Grochowski, Maciej: O tzw. kondensacji*, 159—164.

Дискусија, 165—172.

- IV. Надреченична синтакса:**  
*Hausenblas, Karel: Gramatická syntax v textu*, 175—182.  
 Дискусија, 183—185.
- V. Прашања на синтаксичката семантика:**  
*Шведова, Н. Ю.: Трудные вопросы представления семантической структуры предложения в описательной грамматике*, 189—193.  
*Кодухов, В. И.: Три типа семантик и описательная грамматика славянских языков*, 195—200.  
*Михневич, А. Е.: Синтаксическая омонимия и скрытая грамматика*, 201—207.  
*Поповић, Љубомир: О значају зависне употребе реченица за испитивање реченичних конструкција*, 209—213.  
*Дэжё, Ласло: О типологических вопросах конденсации*, 215—219.  
 Дискусија, 221—225.
- Текот на заседанието:**  
*Grepl, Miroslav: Zasedání Mezinárodní komise pro studium gramatické stavby slovanských jazyků ve Skopji*, 229—239.
- 10. Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата.** Материјали од Симпозиумот одржан во Титов Велес и Штип од 22 до 24.XII 1977). (Ред. одбор: акад. Љубен Лапе, уредник, доц. член Манол Пандевски). — Скопје, 1979. 717 стр.; 8<sup>0</sup>.  
 Содржина:  
 Предговор, 5—6.  
 Поздравни говори, 7—16.  
 Реферати:  
*Кантарциев, Ристо: Школството и просветата во периодот на Преродбата (School and education in Macedonia in the pre-revival period)*, 19—44.  
*Зографски, Данчо: Условеноста и намената на велешкото Трговско училиште од 1857 година (The cause and purpose of the Veles School of Commerce in 1857)*, 45—66.  
*Каровски, Лазо: Прашањето за литературен јазик во Преродбата и неговиот одраз во уметничката поезија. (К. Миладинов, Р. Жинзифов и Г. Прличев) (The question of the literary language during the revival and its reflection in poetry)*, 67—78.  
*Дракул, Симон: Архимандритот Анатолиј Зографски и неговите начинанија на полето на народната просвета (Во*

**никулецот на народното буѓење**) (*Archimandrite Anatoli Zografski and his work for the education of the people*), 79—109. **Органциев, Цветанка:** Виктор Иванович Григорович и неговиот интерес за македонскиот јазик, литература и фолклор (Виктор Иванович Григорович и его интерес к македонскому языку, литературе и фольклору), 111—125.

**Цамбазовски, Климент:** Влијанието на сриската општественост на Јордан Хаджи Константинов-Цинот врз формирањето на неговите политички и педагошки погледи (*The influence of the Serbian public upon the political and pedagogic ideas of Jordan Hadži Konstantinov-Džinot*), 127—141.

**Антиќ, Вера:** За некои книжевни мотиви од средновековната книжевност присутни и во книжевноста од XIX век (*On certain literary motifs in medieval literature also present in 19th century literature*), 143—150.

**Поплазаров, Ристо:** Учество на македонски културно-просветни дејци во антиосманските ослободителни борби и потфати во 60-те и 70-те години на XIX век (до 1876 г.) (*The role of Macedonian cultural and educational workers in the anti-Osmanli struggle in the 1860s and 1870s (up to 1876)*, 151—170.

**Мокров, Боро:** Првиот учителски собор на македонските учители во Прилеп (*The first gathering of Macedonian teachers in Prilep*), 171—178.

**Трајановски, Александар:** Просветно-културната дејност на велешките црковно-училишни општини до нивното обединување (*The educational and cultural activity of Veles church-school communities before they were united*), 179—200.

**Миноски, Михајло:** Обид на Спиро Гулапчев и на организацијата „Пријателска дружина“ за ширење на општите и практични научни знаења сред селанството во Македонија (*On the attempt made by Spiro Gulapčev and the »Society of Friends« to spread general and practical knowledge among the peasantry in Macedonia*), 201—212.

**Пановски, Доне:** Просветителската работа на Славка Динкова и Горѓи Динков-Динката (*The educational activities of Slavka Dinkova and Gorgi Dinkov-Dinkata*), 213—227.

**Кантарциев, Ристо:** Педагошката дејност и погледи на Јосиф Ковачев (*The pedagogic activity and ideas of Josif Kovačev*), 229—249.

**Битоски, Крсте:** Грчката просвета во Македонија во османскиот период до 70-те години од XIX век (*Greek education in Macedonia during the Osmanli period up to the 1870s*), 251—273.

*Димевски, Славко:* Врските на Димитар Миладинов со Зографскиот манастир за помагање на црковно-просветното движење во Македонија (The contacts between Dimitar Miladinov and the Zograf Monastery to assist the Church educational movement in Macedonia), 275—293.

*Катаџиев, Иван:* Просветното движење во Серскиот санџак до Кресненското востание (Educational activity in the Ser district prior to the Kresna Uprising), 295—316.

*Вранешевић, Бранислав:* Војвођанска јавност о школству Велеса и Штипa у доба препорода македонског народа (The Vojvodina public and schooling in Veles and Štip at the time of Macedonian revival), 317—328.

*Картов, Владо:* Преродбенското културно-просветно движење во Гевгелиско-Валандовскиот крај (The cultural and educational revival movement in the Gevgelija and Valandovo regions), 329—341.

*Георгиевски, Михајло:* Просветителските погледи на кратовскиот учител Димитар Поп Јосифовиќ изнесени во неговите ракописи од 1858 и 1869 година (The educational ideas of Dimitar Pop Josifović, teacher in Kratovo, as expressed in his writings of 1858 and 1869), 343—350.

*Стојкоски, Милан:* Просветната дејност во Прилеп и борбата за еманципација од грчкото влијание во времето на Преродбата (Educational activity in Prilep and the struggle for emancipation from Greek influence during the revival period), 351—375.

*Миовски, Мито:* Македонскиот јазик и неговата улога во демократизирањето на просветата во почетокот на Преродбата (The Macedonian language and its role in the democratization of education at the beginning of the revival period), 377—380.

*Смички, Киро:* Развојот на школството и просветата во Штип за време на Преродбата (The Development of schools and education in Štip during the revival period), 381—397.

*Димовски-Цолев, Гориј:* Стремежите и борбата на битолското граѓанство за еманципација од патријаршииската доминација во црковно-училишниот домен (The aspiration and struggle of the citizens of Bitola to rid themselves of the domination of the Patriarchate in the domain of church-schools), 400—422.

*Андоновски, Христо:* Семејството Држиловци од Солун во македонската национална култура (The Držilovci family of Salonicę and Macedonian national education), 423—435.

*Герасимова, Виолета:* Писменоста и Македонката во почетокот на XIX век — ракописна книга од монахињата Пасаске (Literacy and the Macedonian woman at the begin-

ning of the 19th century — a manuscript by Paraskeva, the Nun), 437—451.

*Младеновски, Симо:* Учителот Камче Наков Поп-Ангелов и неговата просветителска дејност во с. Ваташа, Тиквешко (Kamče Nakov Pop-Angelov and his educational activity in the village of Vataša in the Tikveš region), 453—464.

*Пандевски, Манол:* Преродбенското движење во Струмичко до 70-те години на XIX век (The revival movement in Strumica up to the 1870s), 465—481.

*Doklestić, Ljubiša:* Dosadašnje vrednovanje Verkovićeva života i djela i njihovo povijesno značenje (Verković's life and the historical importance of his work), 483—491.

*Синадиновски, Јаким:* Општествено-економските и културно-просветните прилики во Горни и Долни Полог во времето на Преродбата (Socio-economic, cultural and educational conditions in Upper and Lower Polog at the time of the revival), 493—510.

*Кирјазовски, Ристо; Велјановски, Новица:* Некои прописи за регулирање на школството во Отоманската империја во средината на XIX век (Some school regulations assued by the Ottoman authorities in the middle of the 19th century), 511—520.

*Балабанов, Коста:* Обиди на бугарската пропаганда, во втората половина на XIX век, преку делата на зографите да ги прикаже словенските просветители Кирил и Методиј и нивните ученици како исклучиво бугарски просветители (The attempts of mid-nineteenth century Bulgarian proraganda to present the Slavonic educators, Cvrl and Methodius, and their disciples as solely Bulgarian educators), 521—532.  
*Цумурова-Јањатова, Невенка:* Активноста на штипското читалиште „Дејателност“ за време на Преродбата (The activity of the »Dejatelnost« Štip reading club during the revival period), 533—539.

*Корнаков, Димитар:* Творештвото во црквата Св. Богородица во Ново Село — истакнато дело на македонската Преродба во Штип (The art in the church of Holy Virgin in Novo Selo, district of Štip — reflections of the Macedonian revival), 541—545.

*Ортаков, Драгослав:* Музичката култура во Македонија за време на Преродбата (Music in Macedonia during the revival period), 547—567.

*Ристовски, Блаже:* Венијамин Маčуковски во македонскиот културно-национален развиток (Veniamin Mačukovski and his role in the cultural and national development of Macedonia), 569—604.

*Jaćoski, Boislav:* Фолклорот и неговата улога во националното осознавање на некои од македонските преродбеници и просветители од триесеттите до осумдесеттите години на 19 век (Folklore and its role in arousing the national feeling of some Macedonian revival activists and educators from the 1830s to the 1880s), 605—621.

*Герасимов, Љубомир:* Книгата и Македонците во Преродбата. Библиотеката на семејството Робеви (The interest in books during the revival period — The library of the Robev family), 623—643.

*Карахасан, Мустафа:* Образоването во Македонија во времето на танзиматот (Education in Macedonia during the Tanzimat), 645—660.

Дискусија, 661—684.

Регистри, 685—712.

1980

11. **Втора југословенска ономастичка конференција.** Скопје, 6—9 октомври 1977 (Second Yugoslav Onomastic Conference. Skopje, October 6—9, 1977). (Ур. одбор: акад. Божидар Видоески, акад. Блаже Конески, Трајко Стаматоски). — Скопје, 1980. 422 стр.; 8<sup>0</sup>.

С одржина:

Уводен збор, 5—6.

Поздрави до конференцијата, 7—17.

Реферати:

*Alerić, Danijel:* Kategorija desnoga i lijevoga u jugoslavenskoj toponimiji, 21—26.

*Barac-Grum, Vida:* Motiviranost toponomastičkih osnova tvořenih sufiksom -ane, 27—31.

*Bjelanović, Živko:* Toponimi tipa Mūškōvci s područja sjeverne Dalmacije, 33—39.

*Богдановић, Недељко:* Топоними антропонимске основе у сливу горњег тока Сврљишког Тимока, 41—45.

*Vajs, Nada:* O fitonimijskoj sastavnici u toponimiji, 47—52.

*Видоески, Божидар:* Словенската ономастичка терминологија, 53—58.

*Vuković, Jovan:* Leksičko-semantička tumačenja ponekog toponima u durmitorskom arealu, 59—64.

*Vujičić, Dragomir:* Prilog proučavanju starijih slojeva slovenske toponimije u Bosni, 65—69.

*Gashi, Skënder:* Ilirsko-albanski antroponimijski kontinuitet na relaciji antika — srednji vek, 71—78.

- Gošić, Nevenka:* О imenu sela Bastasi, 79—82.
- Doçi, Rexhep:* Predislamska antroponimija albanskog etnosa predjela Llapushë (Prekoruplje), 83—87.
- Иванова, Олга:* Бунеш, 89—94.
- Ивић, Павле; Грковић, Милица:* Топоними антропонимијског порекла у Светостефанској хрисовуљи, 95—108.
- Илиевски, П. Хр.:* Интерпретација на неколку претсловенски топоними од Охридско, 109—117.
- Jakopin, Franc:* Rajko Nahtigal (1877—1958) — imenoslovec, 119—124.
- Janković, Srđan:* Nova lična imena u bosanskohercegovačkih Muslimana, 125—131.
- Јашар-Настева, Оливера:* Међујазични контакти и нашата топонимија, 133—137.
- Kasumović, Ahmet:* O toponomima s prijedlogom *pod* u tuzlanskom govoru, 139—150.
- Kovačić, Marija:* Izbor ličnog imena djeteta u nacionalno mješovitim brakovima u Bosni i Hercegovini, 151—154.
- Конески, Блаже:* Личното име *Емноста*, 155—162.
- Lončarić, Mijo:* Novi ojkonimi i preimenovanja naseljenih mesta, 163—172.
- Марјановић, Слободан:* Антропоними међу топонимима Горње Топлице, 173—182.
- Марков, Борис:* Застапеноста на именските суфикси во македонската топонимија, 183—192.
- Милатовић, Бранислав:* Потреба сакупљања и сређивања ономастичке грађе (нека размишљања о хидронимима и топонимима), 193—195.
- Миркуловска, Бистрица:* Ономастички лик на лексемата Бистра/Бистрица, 197—203.
- Митков, Маринко:* Образувањата од имињата на дрвјата во македонскиот топономастички систем од аспектот на нивната внатрешна форма, 205—212.
- Михајловић, В.:* Патронимика и апелативна лексика. Прилог историјском речнику српскохрватског језика, 213—219.
- Moguš, Milan:* Nazivi za zanimanja kao toponimi, 221—222.
- Novaković, Nevenka:* Varijacije refleksa jata u antroponomimima i toponomima na ijekavskom govornom području, 223—227.
- Павловић, Звездана:* Топоними изведени од личних имена која су творена суфиксима *-oši*, *-uši*, 229—237.
- Пеџо, Асим:* Топономастика и књижевнојезичка норма, 239—244.
- Пијкурица, Мато:* Прилог Ровинског српскохрватској географској терминологији, 245—286.

- Поповски, Аритон; Пеев, Коста:* Дијалектни особености во македонската топонимија како одраз на меѓујазичните контакти, 287—291.
- Resulović, Zulfikar:* Neka zapažanja o ojkonimima, etnicima i ktešicima na području Hercegovine, 293—300.
- Родић, Никола:* Топоними с посесивним придевом на -јь, (-овъ, -инъ) у Светостефанској, Дечанским и Аранђеловској хризовуљи, 301—320.
- Smailović, Ismet:* Lična imena neorijentalnog porijekla u bosanskohercegovačkih Muslimana, 321—328.
- Спасов, Људмил:* Константин М. Петкович како ономастичар, 329—336.
- Стаматоски, Трајко:* Од проблематиката на речникот на ојконимите во Македонија, 337—342.
- Станић, Милија:* Номенклатура појма *јести* у ускочком говору, 343—347.
- Станковска, Јубица:* Моделот на дезинтегралната деривација во македонската топонимија. Врз основа на топономиски материјал со суфиксите -ец и -ица, 349—357.
- Суботић, Јелисавета:* Дијалекатске форме једног топографског имена са географског подручја Црне Горе и његове ономастичке паралеле, 359—363.
- Бутић, Драго:* Из микротопонимије Бјелопавлића. Преглед микротопонима са формантот -ов/-ев, 365—374.
- Урошевић, Атанасије:* Имена неких средњовековних личности и родова са Косова и Македоније у њиховим садашњим топонимима, 375—379.
- Finka, Božidar:* Osnova *teppl-* u toponomiji slovenskog, hrvatsko-srpskog i makedonskog jezika, 381—390.
- Šimundić, Mate:* Neutralizacija osobnih imena na području hrvatskoga ili srpskoga jezika, 391—396.
- Šimunović, Petar:* Nacrt tipološko-strukturalnih značajki istarske ojkonimije, 397—403.
- Sipka, Milan:* Toponimijska i antroponijska istraživanja u Bosni i Hercegovini, 405—410.
- Šojat, Antun:* Sufiksi -ac//-ec, -ci u ojkonimiji SR Hrvatske, 411—417.
- Заклучоци на Втората југословенска ономастичка конференција, 419—422.
12. *Neravnomerni regionalni razvoj u ekonomskoj teoriji i praksi. Radovi sa simpozijuma. Ohrid, 10—12 oktobar 1979.* Неравномерниот регионален развој во економската теорија и практика. Трудови од симпозиумот, Охрид, 10—12 октомври 1979 (Uneven Regional Development in Economic Theory and

Practice. Papers presented at the Symposium. Ohrid, October 10th—12th, 1979). (Ур. одбор: акад. Кирил Мильовски, уредник, акад. Ксенте Богоев, доп. член Никола Узунов). — Скопје, 1980. Том I — стр. 1—590; Том II — стр. 591—920; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Книга I:

Predgovor; 5—6.

Pozdravni govorи/Поздравни говори, 9—15.

I. Teorijsko-metodološki aspekti regionalnog razvoja/Teopersko-metodoloшки аспекти на регионалниот развој:

*Miljovski, Kiril:* Ekonomski regioni u jugoslovenskoj teoriji i praksi (Economical regions in the Yugoslav theory and practice), 19—49.

*Ćobeljić, Nikola:* Jedan pogled na teoriju polova rasta (On the growth pole theory), 51—72.

*Macura, Miloš:* Egalitarizam u novom međunarodnom ekonomskom poretku (Egalitarianism and new international economic order), 73—102.

*Bogoev, Ksente:* Aktuelna pitanja regionalnog razvoja (Actual questions of regional development), 103—120.

*Mihailović, Kosta:* Unutrašnje diferencijacije u republikama i pokrajinama (Internal differentiations within republics and autonomous provinces), 121—137.

*Čalić, Dušan:* Međunarodni neravnomjerni razvoj u svjetlu teorije revolucije (International uneven development in light of the revolution theory), 139—154.

*Pjanić, Zoran M.:* Tržište i regionalni razvoj (The market and regional development), 155—174.

*Vojnić, Dragomir:* Efikasnost investicija i regionalni razvoj s posebnim osvrtom na demografske investicije (Investment efficiency and regional development, with special reference to demographic investment), 175—201.

*Hadžiomerović, Hasan:* Elementi ekonomske teorije regionalnog razvoja (Element of economic theory of regional development), 203—213.

*Fabinc, Ivo:* Zakonitost nejednakog razvoja i aktivna strategija progresivnog društva (The regularity of an unequal development and the active strategy of a progressive society), 215—233.

*Uzunov, Nikola:* Dileme o polariziranom ili disperziranom razvoju (On the dilemma about polarization or dispersion in regional development), 235—255.

*Kamenica, Sulejman:* Širenje razvojnih efekata iz centara rasta u Bosni i Hercegovini (Spread effects from growth centres in Bosnia and Herzegovina), 257—276.

*Pjanić, Ljubinka:* Urbanizacija i regionalni razvoj (Urbanization and regional development), 277—290.

*Bošnjović, Ilijas:* Regionalni razvoj i ekomska integracija (Regional development and economic integration), 291—299.  
*Sekulić, Mijo:* Međuregionalni input-output modeli i analiza regionalnog razvoja, 301—313.

*Pfajfar, Lovrenc:* Analiza uslova izjednačavanja ekomske razvijenosti pomoću agregatnog modela (An aggregate model for the analysis of the conditions for equalising economic development differentials), 315—331.

*Senjur, Marjan:* Uporedna teoretska analiza nekih problema privredne nerazvijenosti u svetu i u Jugoslaviji (Comparative theoretical analysis of some problems of economic underdevelopment in the world and in Yugoslavia), 333—352.

II. Politika ravnomernog regionalnog razvoja/Политика на рамномерниот регионален развој:

*Lovrenović, Stjepan:* Regionalni aspekt u ekomskoj politici Jugoslavije (The regional aspect in the Yugoslav economic policy), 355—368.

*Vuković, Mihajlo:* Sistemski mehanizmi podsticanja bržeg razvoja nedovoljno razvijenih područja Jugoslavije (System-based mechanisms for stimulating the accelerated development of insufficiently developed regions of Yugoslavia), 369—396.

*Sokolov, Lazar:* Kriterijumi za određivanje stepena razvijenosti republika i autonomnih pokrajina i pokazatelji za merenje stepena razvijenosti (Критерии определения степени развития республик и автономных краев и показатели измерения степени развития), 397—411.

*Vukčević, Risto:* Kriterijumi uspješnosti razvoja privredno nedovoljno razvijenih područja (Criterions of successfulnes of development of economically underdeveloped regions of Yugoslavia), 413—431.

*Dolenc, Marjan; Kuzmin, Franc; Kranjec, Marko i Stanovnik, Tine:* Analiza stepena razvijenosti i politika ubrzanog razvoja nedovoljno razvijenih jugoslovenskih republika i SAP Kosovo (The analysis of development levels and policy implications of less developed regions of Yugoslavia), 433—450.

*Stanić, Nikola:* Aktuelna pitanja klasifikacije republika i autonomnih pokrajina na razvijene i nerazvijene (Actual questions of republics and autonomous provinces classification on developed and underdeveloped), 451—465.

*Gusija, Ismet:* Kriterijumi formiranja i raspodele sredstava fonda federacije za kreditiranje privrednog razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i autonomnih pokrajina, 467—481.

*Baletić, Zvonimir:* Privredni sistem u funkciji bržeg razvoja nedovoljno razvijenih republika i pokrajina (Economic system as a means of a faster development of the less developed republics and autonomous provinces of Yugoslavia), 483—498.

*Ambrožič-Počkar, Marija:* Neki problemi politike i sistema razvoja manje razvijenih područja (Some problems in the underdeveloped regions, Development policy and system), 499—508.

*Bejtulahu, Zeki:* Društveno-politička opredeljenja, institucionalne osnove i ekonomski mere o bržem razvoju manje razvijenih republika i autonomne pokrajine Kosova (Socio-political determinations, institutional bases and economic measures about the faster development of the less developed republics and the autonomous province of Kosovo), 509—525.

*Sočan, Lojze:* Problemi razvojne strategije jugoslovenske prirede (On the strategy of Yugoslav economic development), 527—544.

*Mladenović, Mihailo:* Neka iskustva dosadašnje politike bržeg razvoja privredno nedovoljno razvijenih republika i pokrajine Kosova (Some experiences in the policy of accelerated development of economically underdeveloped republics and the province of Kosovo), 545—562.

*Gligorić, Pavle:* Institucija kompenzacije u regionalnom razvoju (The institute of compensation in regional development), 563—587.

## Книга II:

III. Problemi prakse neravnomernog regionalnog razvoja/  
Проблеми на практиката на неравномерниот регионален развој:

*Vinski, Ivo:* Distribucija fiksnih fondova Jugoslavije po republikama i pokrajinama (The distribution of Yugoslavia's fixed assets by republics and provinces), 591—614.

*Šaroska, Mitra:* Produbljavanje i smanjenje razlika u razvoju (Strengthening and reducing the differences in the development), 615—628.

*Sicherl, Pavle:* Dinamička analiza elemenata regionalne razvijenosti u Jugoslaviji (A dynamic analysis of some elements of regional development in Yugoslavia), 629—644.

*Cuckić, Predrag:* Produbljavanje odnosno smanjivanje razlika u razvoju (The deepening, respectively elimination of the differences in the development), 645—658.

- Šuperka, Partizan:* Neravnomeran razvoj u svetu i mogućnosti njegovog prevladavanja (The uneven development in the world and the possibilities of its prevailing), 659—674.
- Cećez, Momir:* Neki aspekti efikasnosti društvenih sredstava u privredno nedovoljno razvijenim područjima (Some aspects on efficiency of social means in economical underdeveloping regions), 675—692.
- Čepujnoski, Đorđi:* Neki problemi akumulacije i regionalnog razvoja u našoj zemlji (Some problems of accumulation and regional development of Yugoslavia), 693—717.
- Stojkov, Metodija:* Regionalni aspekt efektivnosti osnovnih fondova u SFR Jugoslaviji (Regional aspects of efficiency of fixed assets in the Socialist Federal Republic of Yugoslavia), 719—730.
- Štahan, Josip:* Osobna potrošnja i razina privredne razvijenosti republika i pokrajina Jugoslavije (Personal consumption and the level of economic development of Yugoslav republics and regions), 731—755.
- Ocić, Časlav:* Utvrđivanje sličnosti i razlika u razvijenosti jugoslovenskih republika i pokrajina pomoću klaster analize (Establishing similarities and differences in the development of the Yugoslav republics and provinces using cluster analysis), 757—797.
- Tasevski, Pavle:* Mesto Socijalističke Republike Makedonije u jugoslovenskoj privredi (The place of the Socialist Republic of Macedonia in the economy of Yugoslavia), 799—810.
- Stanišić, Petar; Beriša, Hasan:* Neke demografske karakteristike stanovništva nedovoljno razvijenih krajeva Jugoslavije sa posebnim osvrtom na SAP Kosovo (Some demographic characteristics of the population of underdeveloped regions with a special regard to the SAP Kosovo), 811—831.
- Diskusija/Дискусија, 835—914.

1981

13. Симпозиум посветен на животот и делото на Марко Џепенков. Прилеп, 15—17 ноември 1979 (Symposium Dedicated to the Life and Work of Marko Cepenkov. Prilep, November 15—17, 1979). (Ур. одбор: акад. Блаже Конески, претседател, акад. Харалампие Поленаковик, Борислав Кулески, Благоја Стоичковски, секретар). — Скопје : МАНУ; Друштво за наука и уметност — Прилеп, 1981. 463, III; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Уводен збор, 5—6.

Поздравни говори, 7—18.

Личноста и делото на Џепенков:

**Бачанов, Петар:** Воспитното влијание на децата-јунаци во приказните од Марко Џепенков (*L'influence éducative des enfants-héros dans les contes de Marko Cepenkov*), 21—25.

**Бован, Владимир:** Говорне народне творевине у записима Марка Џепенкова (*Oral folklore in the notes of Marko Cepenkov*), 27—36.

**Вражиновски, Танас:** Типолошка класификација на преданијата собрани од Марко Џепенков (*On the studying of the traditions collected by Marko Cepenkov*), 37—45.

**Вроцлавски, Кшиштоф:** За легендите собрани од Марко К. Џепенков (*On the legends collected by Marko Kosta Cepenkov*), 47—56.

**Доровски, Иван:** Рецепција на делото на Марко Џепенков во Чехија (*Проникновение творчества Марко Џепенкова в Чехию*), 57—67.

**Ivanović, Radomir:** *Delo Marka Cepenkova kao inspiracija s vremenoj makedonskoj drami* (The works of Marko Cepenkov as an inspiration for contemporary Macedonian playwriting), 69—80.

**Йлошки, Васил:** Прозата на Марко Џепенков — извор и инспирација (*Marko Cepenkov's prose: A Source and an inspiration*), 81—91.

**Јаќоски, Воислав:** Драмата на Џепенков „Црне Војвода“ и народната песна за Спиро Црне и Горѓија Лажот (*Marko Tsepakov's play »Tsrne Voivoda« and the folk song about Spiro Tsrne and Gjorgjiya Lazhot* (George, the Liar)), 93—109.

**Јашар-Настева, Оливера:** Прилог кон проучувањето изворите и карактеристиките на хуморот кај Марко Џепенков (*Les sources et la nature de l'humour de Marko Cepenkov*), 111—116.

**Лапе, Јубен:** Историската тематика во творештвото на Марко Џепенков (*Historical problems in the opus of Marko Cepenkov*), 117—128.

**Матичетов, Милко:** Два јужнословенски фолклористи самоуци: Марко Џепенков и Гашпер Крижник (*Zwei südslawische Folkloristen-Autodidakten: M. Cepenkov und G. Križnik*), 129—134.

**Најчески, Димче:** Кон прашањето за индивидуалното и колективното во делото на Марко К. Џепенков (*On the question of the individual and the group in the writings of Marko Cepenkov*), 135—146.

*Пенушилиски, Кирил:* Кон прашањето за изворите на приказните на Марко К. Цепенков (On the question of the sources of Marko K. Cepenkov's stories), 147—155.

*Петковска, Нада:* Идејата на отпорот во драмата „Црне Војвода“ од Марко Цепенков и „Јане Задрогаз“ од Горан Стефановски (L'idée de la résistance dans les pièces »Crne Vojvoda« et »Jane Zadrogaz«), 157—166.

*Петровски, Блаже:* Сијетот свадбата на Радул Војвода забележан од Марко Цепенков (Das Sujet der Hochzeit bei dem Vojvoden Radul aufgezeichnet von Marko K. Cepenkov), 167—177.

*Peukert, Herbert:* О тужбалицама М. Цепенкова и нјиховом знаќају за прoučavanje poetskog narodnog stvaranja (Zu M. Cepenkovs Totenklagen und ihrer Bedeutung für die Volksdichtungs-forschung), 179—183.

*Поленаковиќ, Харалампие:* „Автобиографијата“ на Марко Цепенков како извор за учеството на Македонците во револуционерното движење во Романија во 1821 година и одзвуци од истото во Македонија (»The Autobiography« of Marko Tsepakov as one of the sources for the participation of the Macedonians in the revolutionary movement in Romania in 1821 and the echo of the latter in Macedonia), 185—190.

*Поплазаров, Ристо:* Текстовите на Марко Цепенков за некои македонски војводи (Marko Cepenkov's historical texts on national resistance and the liberation struggle), 191—202.

*Симитчиев, Коле:* Мотивите за Марко Крале запишани од Марко Цепенков (Les motifs du Prince Marko dans les notes de Marko Tsepakov), 203—219.

*Стефановски, Гоце:* Марко Цепенков како фолклорист во светлината на научниот опус на Блаже Конески (Marko Cepenkov as a folklorist in the light of the scientific opus of Blaže Koneski), 221—232.

*Стојкоски, Милан:* Придонес на Марко Цепенков во предрденското движење (Marko Cepenkov's contribution to the movement of national revival), 233—244.

*Стојчевска-Антиќ, Вера:* Народни умотворби со дуалистичка ориентација забележани од Марко К. Цепенков (Geisteswerke des Volkes mit dualistischer Orientierung aufgezeichnet von Marko K. Cepenkov), 245—252.

*Тодоровска, Загорка:* Тажачките песни во собирачкиот опус на Марко Цепенков (Die Trauerlieder in der Sammlungen Marko Cepenkovs), 253—261.

*Трајановски, Александар:* Учеството и дејноста на Цепенков во Прилепската црковно-училишна општина (Das Werk Marko Cepenkovs in der Kirchschulgemeinde von Prilep 1881—1886), 263—280.

- Урошевиќ, Влада:** Вампирските раскази на Џепенков (Вампирские рассказы Щепенкова), 281—295.
- Цимревски, Бориско:** Народниот музички инструментарий во делата на Марко Щепенков (The folks musical instruments in the works of Marko Tsepakov), 297—306.
- За јазикот на Щепенков:**
- Kaynak, Ismail:* An analysis and evaluation of the use of the Turkish words, expressions and proverbs in the collected works of Marko Серенков (Една анализа и оцена на употребата на турски зборови, изрази и пословици во собраниите дела на Марко Щепенков), 309—311.
- Каровски, Лазо:** Слоевите на поетскиот јазик на Марко Щепенков (The layers of Marko Серенков's poetic language), 313—320.
- Кепески, Круме:** Јазикот на Марко Щепенков во личните творби и во собраниите народни приказни (The language of Marko Серенков in his works and his collected folk poetry), 321—334.
- Конески, Блаже:** Јазична споредба меѓу записите на Марко Щепенков и некои други македонски текстови од XIX век (A linguistic comparison between the writings of Marko Серенков and other 19th century texts), 335—342.
- Паноска, Ружа:** Перспективноста на прозниот јазик на Марко Щепенков (The perspective of the language of Marko Tsepakov), 343—346.
- Угринова-Скаловска, Радмила:** Кажувањето на Марко Щепенков и црковнословенската традиција (The writings of Marko Серенков and the Church Slavonic tradition), 347—354.
- Балканскиот фолклор во времето на Щепенков:**
- Bošković-Stulli, Maja:* O Bogišićevoj rukopisnoj zbirci usmenih pripovijedaka u Cavtat (On Bogišić's manuscript collection of oral tradition in Cavtat), 357—377.
- Buturović, Đenana:** Sakupljanje muslimanskih narodnih pjesama u XIX vijeku (Коллекционирование народных стихотворений в 19 веке), 379—391.
- Голабовски, Сотир:** Преродбенски елементи во македонската музика од XIX век (Renaissance elements in the Macedonian music of XIX Century), 393—399.
- Златановић, Момчило:** О неким карактеристикама и аспектима сакупљања и истраживања фолклора у јужним деловима Србије у другој половини XIX века (О некоторых характеристиках и аспектах собрания и исследования фольклора в южных частях Сербии во второй половине 19 века), 401—407.
- Килибирда, Новак:** О Његошу као сакупљачу народних пјесама (Njegoš as a collector of folk poetry), 409—414.

*Plana, Šefćet:* Delatnost slavista na skupljanju i proučavanju albanskog folklora u XIX veku (Das Werk der Slawisten bei der Sammlung und Erforschung der albanischen Folklore im XIX Jahrhundert), 415—423.

*Ристовски, Блаже:* Некои аспекти на улогата на фолклорот и фолклористиката во процесот на македонската национална афирмација во XIX век. Со оглед и на делото на М. К. Џепенков (Some aspects of the role of folklore and folkloristics in the process of Macedonian national affirmation in the XIX century. Taking into consideration the opus of M. K. Cepenkov), 425—434.

*Rihtman, Cvjetko:* Melografski rad Ljudevita Kube u Bosni i Hercegovini (Ljudevit Kuba's melographic works in Bosnia and Herzegovina), 435—446.

*Робовски, Никифор:* Кон некои чешки преводи на македонската народна поезија во XIX век (On some Czech translations of 19th century Macedonian folk poetry), 447—456.

*Tan, Nail:* Les noces anciennes chez les familles Turques en Macédonie (Старите турски свадбени обичаи и церемонии во Македонија), 457—463.

1982

14. **Богомилството на Балканот во светлината на најновите истражувања.** Материјали од Симпозиумот одржан во Скопје на 30, 31 мај и 1 јуни 1978 година (Bogomilism in the Balkans in the Light of the Latest Research. Proceedings of the Symposium held in Skopje on May 30, 31st and June 1st, 1978). (Ур. одбор: акад. Јубен Лапе, одг. уредник, акад. Алојз Бенац, доп. член Сима Ќирковик). — Скопје, 1982. 250 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Предговор, 5—7.

Поздравни говори, 9—16.

Реферати:

*Драгојловић, Драгољуб:* Почеци богомилства на Балкану (Debuts du bogomilisme dans les Balkans), 19—29.

*Литаврин, Г. Г.:* О социальных воззрениях богомилов. Некоторые итоги изучения начального периода истории ереси (За социјалните гледишта на богомилите. Некои резултати од проучувањето на почетниот период од историјата на ереста), 31—39.

*Ташковски, Драган:* Класниот и социјалниот карактер на богоимилството (Aspect social de classe du bogomilisme) 41—54.

*Antoljak, Stjepan:* Makedonski heretici u zapadnim izvorima 11. i 12. stoljeća (Les herétiques Macédoniens dans les sources occidentales du XI<sup>e</sup> et du XII<sup>e</sup> siècle), 55—66.

*Панов, Бранко:* Кон некои прашања за богоимилството во Македонија за време на Комнините (Sur quelques problèmes concernant le bogomilisme en Macédoine à l'époque des Comnènes), 67—88.

*Наумов, Е.П.:* Сербские средневековые источники о богоимильстве. К оценке их свидетельств в историографии (Српски средновековни извори за богоимилството. За оценката на нивните сведоштва во историографијата), 89—95.

*Ангелов, Димитър:* Въпроси на богоимилството в средновековна България (Прашања на богоимилството во средновековна Бугарија), 97—104.

*Esin, E.:* The conjectural links of Bogomilism with Central Asian Manicheism, 105—112. + илустр.

*Антиќ, Вера:* Дуалистички елементи во македонскиот фолклор (Elements dualistes dans le folklore Macedonien), 113—126.

*Fine, John V. A.:* Zaključci mojih poslednjih istraživanja o pitanju Bosanske crkve (Conclusion de mes dernières recherches concernant le problème des églises bosniaques), 127—133.

*Lecaque, Pathrique:* Contribution à l'étude des stećci de Bosnie et Herzégovine: les stèles du Lauragais sont-elles cathares? (Прилог кон проучувањето на надгробните споменици во Босна и Херцеговина), 135—142.

*Gerersdorfer, Veru:* Katari — bogumili — trubaduri (Cathares — bogomiles — troubadours), 143—151.

*Alić, Salih H.:* Bosanski krstjani i pitanje njihovog porijekla i odnosa prema manihejstvu, 153—193.

*Benac, Alojz:* Jedan istorijski pogled na izučavanje stećaka (Un aperçu historique sur l'étude des monuments funéraires appelés »stećci«), 195—205.

*Бирковић, Сима М.:* Глосе Срећковићевог јеванђеља и учење босанске цркве (Die Glossen des bosnischen Evangeliums aus der Handschriftensammlung Srećković's und die Lehre der bosnischen Kirche), 207—222.

*Примов, Борислав:* Разпространение и влияние на богоимилството в Западна Европа (Распространување и влијание на богоимилството во Западна Европа), 223—232.

*Miletić, Nada:* Stećci — arheološki i likovni aspekti (Les stećci — aspect archéologique et plastique), 233—240.

*Стојановски, Александар:* За една можна трага од богоимилството во турските пописни книги од XV век (Sur une trace possible du bogomilisme dans les régistres de recensement du XV<sup>e</sup> siècle), 241—250.

Завршен збор на претседателот на организационот одбор, акад. Јубен Лапе, 251.

15. **Кресненското востание во Македонија 1878—1879.** Материјали од Научниот собир одржан по повод 100-годишнината од востанието. Берово, 2—4 октомври 1978 година (The Kresna Uprising in Macedonia 1878—1879. Materials from the Symposium held on the 100-th anniversary of the uprising. Berovo, 2nd — 4th October, 1978). (Ур. одбор: акад. Михаило Апостолски, претседател, акад. Јубен Лапе, акад. Манол Пандевски, проф. д-р Христо Андонов-Полјански). — Скопје, 1982, 674 стр. + 1 карта; 8<sup>º</sup>.

Содржина:

Предговор, 5—7.

Поздравни говори, 9—24.

Реферати:

*Пандевски, Манол:* Кресненското востание во Македонија. Претпоставки, надворешно влијание, тек, карактер (The Kresna Uprising in Macedonia (1878—1879). Suppositions, foreign influence, course, character), 27—57.

*Тодоровски, Гане:* Состојбата во Серската област за време на Руско-турската војна (1877—1878) според известтаите на Јован Гологанов (The situation in the Seres district during the Russo-Turkish War (1877—1878) in the reports of Yovan Gologanov), 59—83.

*Batowski, Henryk:* Diplomatska delatnost na Balkanu posle Berlinskog ugovora (1878—1886) (Diplomatic activities in the Balkans between 1878 and 1886), 85—91.

*Васиљевић, Борђе:* Малешевски револуционари у Србији и њихово учешће у руско-турском рату и Кресненском устанку 1878/79 (Maleshevo revolutionaries in Serbia and their part in the Russo-Turkish War and the Kresna Uprising), 93—116.

*Картов, Владо:* Востаничката нормативна и правосудна дејност за време на Кресненското востание (Normative and judiciary activities of the rebels during the Kresna and Razlovtsi Uprisings), 117—131.

*Bojović, Jovan R.:* »Glas Crnogoraca« о prilikama u Makedoniji 1875—1879 (»The Montenegrin News« and conditions in Macedonia 1875—1879), 133—146.

*Мисиркова-Руменова, Ката:* Ликот на војводата Стојан Ка-  
растоилов (The personality of the Voivode Stoyan Karastoi-  
lov), 147—155.

*Лапе, Јубен:* Печатот на Кресненското востание од 1878  
година (The stamp of the Kresna Uprising), 157—163.

*Катарциев, Иван:* Кресненското востание — опсег, цел и  
име (The Kresna Uprising — scope, aim, name), 165—179.

*Андонов-Полјански, Христо:* Странски доброволци во Крес-  
ненското востание (Foreign volunteers in the Kresna Upri-  
sing), 181—214.

*Иваноски, Орде:* Значењето и местото на весникот „Ма-  
лешевски Балкан“ во македонското ослободително дело  
(The significance of the newspaper »Maleshevo Balkan« in  
the Macedonian liberation movement), 215—227.

*Бошначки, Иван:* Борбата за слобода на македонскиот на-  
род од втората половина на XIX век и почетокот на XX век  
одразена во малешевските народни песни (The struggle for  
freedom of the Macedonian people in the second half of the  
XIX and the beginning of the XX centuries reflected in the  
folk poems and songs of Maleshevo), 229—238.

*Пачемска, Даринка:* Одзивот на Кресненското востание од  
1878 и 1879 година во францускиот печат (The response of  
the French press to the Kresna Uprising (1878—1879), 239—  
250.

*Цамбазовски, Климент:* Односот на српската влада кон  
Кресненското востание (The attitude of the Serbian gover-  
nment towards the Kresna Uprising), 251—259.

*Vranešević, Branislav:* Vojvodanski izvori o Kresnenskom us-  
tanku (Voivodina sources on the Kresna Uprising), 261—266.

*Димевски, Славко:* Странските дипломатски претставници  
и странскиот печат за вооружената борба на македонскиот  
народ за ослободувањето на Македонија (1878—1882) (For-  
eign diplomatic representatives and foreign press on the ar-  
med struggle of the Macedonian people for the liberation of  
Macedonia (1878—1882), 267—284.

*Андоновски, Христо:* Костадин Трпков-Буфски во македон-  
ското востание од 1878 година (Kostadin Trpkov-Bufski in  
the Kresna-Razlog Uprising), 285—293.

*Христов, Александар:* Државноправниот концепт на Маке-  
донија за време на Источната криза (1878) (The constitutional  
conception of Macedonia an the period of the Eastern Crisis  
(1878), 295—309.

*Битоски, Крсте:* Одгласот на револуционерната криза 1875  
—1878 година во Западна Македонија (The response of the  
revolutionary crisis of 1875—1878 an Western Macedonia),  
311—328.

*Карахасан, Мустафа:* Кресненското востание во турската историографија (The response of the Macedonian Kresna Uprising in the Turkish historiography), 329—344.

*Герасимов, Љубомир:* Кресненското востание во извештаите на францускиот воен атапе од Цариград (The Kresna Uprising in the reports of the French military attache from Constantinople), 345—364.

*Поплазаров, Ристо:* Странски информации и оценки за македонското востание во 1878—1879 година (Foreign information and evaluation of the Macedonian Uprising in 1878—1879), 365—385.

*Brzeziński, Andrzej:* Polityka bałkańska Rosji a problem macedoński (1876—1879 r.) (Балканская политика России и македонский вопрос — 1876—1879 гг.), 387—396.

*Стојанов, Петар:* Србија и македонското прашање од 1867 до 1881 година (Serbia and the Macedonian question in 1867—1881), 397—411.

*Vanku, Milan:* Rumunski javnost prema Kresnensko-Razloškom ustanku u Makedoniji 1878—1879 godine (L'attitude du public Roumain à l'égard de l'insurrection de Kresna-Razlog en 1878—1879), 413—416.

*Marcu, L. P.:* Le mécontentement de la population montagneuse de la Macédoine à l'égard de stipulations du Traité de Berlin (Незадоволството на населението от планинските области на Македонија со ситуациите на Берлинскиот договор), 417—430.

*Миноски, Михајло:* Кресненско-разлошкото востание во извештаите на австроунгарскиот конзул од Солун, Рихард фон Киари (The Kresna-Razlog Uprising in the reports of the Austria-Hungarian consul from Salonika, Richard von Kiarry), 431—446.

*Сковронек, Ежи:* Польское общественное мнение относительно Кресненско-розлодзкого восстания и македонских вопросов в 1878—1879 гг., 447—457.

*Тодоровски, Глигор:* Кресенското востание и миграциите во Македонија во втората половина на 19 век според француски извори (Kresna Uprising and migration into Macedonia in the second half of the XIX century according to French sources), 459—477.

*Океницки, Станислав:* Отклики на Кресненско-Разложское восстание в печати Королевства Польского и Галиции (Одзивот на Кресненско-разлошкото востание во печатот на Полското Кралство и на Галиција), 479—485.

*Трајановски, Александар:* Политиката на Егзархијата во Македонија за време на Кресненско-разлошкото востание (The policy of the Exarchate in Macedonia during the Kresna-Razlog Uprising), 487—502.

*Правила на Македонскиот востанички комитет* (The Regulations of the Macedonian Uprising Committee), 503—524.

*Милосављевић, Петар:* Украјински публицист Михаило Петровић Драгоманов и револуционарни догаѓаји на Балкану 1875—1881 (Ukrainian publicist Mihailo Petrovich Dragomanov and the revolutionary events in the Balkans 1875—1881), 525—535.

*Dašić, Miomir:* Prve crnogorsko-makedonske veze i stavovi zvaničnih krugova Crne Gore prema Makedoniji sedamdesetih godina XIX vijeka (The first connections between Montenegro and Macedonia and the attitude of the official circles of Montenegro towards Macedonia during the 1870's), 537—554.

*Janković, Sava:* Odrazi događaja kresnensko-razloškog ustanka (1878—1879) u skandinavskoj štampi (The response of the Kresna-Razlog Uprising (1878—1879) in the Scandinavian press), 555—578.

*Savić, Momčilo D.:* Ustanci makedonskog naroda u doba Istočne krize i njihov odjek u rumunskoj istoriografiji (Uprisings of the Macedonian people in the period of the Eastern Crisis and their response in the Rounianian historiography), 579—588.

*Ристовски, Блаже:* Односот на Мисирков, Чуповски и Македонското научно-литературно друштво спрема Санстефано, Берлин и Кресна (The attitude of Missirkov, Chupovski and the Macedonian Scientific and Literary Society towards San Stefano, Berlin and Kresna), 589—599.

*Пепељуговски, Петар:* Некои карактеристики на воената активност во Кресненското востание во Македонија од 1878 година (Some characteristics of the military operations of the Kresna Uprising in Macedonia — 1878), 601—629.

*Чакир, Николае:* Романија и балканските држави во периодот од 1878—1886 година, 631—641.

Дискусија, 643—663.

*Апостолски, Михаило:* Завршен збор при затворањето на Симпозиумот, 665—670.

16. **Самоуправувањето како законитост во социјалистичкиот развој на Југославија.** Зборник на реферати од научниот собир одржан во Скопје на 24 и 25 декември 1980 година (Self-Management as the Fundamental Principle in the Socialist Development of Yugoslavia. The Papers from the Scien-

tific Meeting Held in Skopje — December 24—25, 1980). (Ур. одбор: акад. Евгени Димитров, претседател и одг. уредник, проф. д-р Милан Недков, м-р Петре Георгиевски). — Скопје, 1982. 600 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Предговор, 5—6.

Поздравен говор на академикот *Михаило Апостолски*, претседател на Македонската академија на науките и уметностите и претседател на Организацискиот одбор, 7—9.

Реферати и соопштенија:

I. Теоретските основи и историските извори на социјалистичкото самоуправување:

*Димитров, Евгени:* Социјалистичкото самоуправување — процес на перманентна преобразба на општеството во заедница на слободни и рамноправни работни луѓе (*L'autogestion socialiste — un processus de transformation permanente de la société en communauté d'hommes travailleurs libres et égaux en droit*), 15—30.

*Недков, Милан:* Историското место на самоуправувањето во Југославија (*The historical place of selfmanagement in Yugoslavia*), 31—47.

*Гличков, Александар:* Генеза и некои критички забелешки врз теоретскиот концепт на социјалистичкото самоуправување во Југославија (*On the genesis and some critical observations about the theoretical concept of the socialist selfmanagement in Yugoslavia*), 49—71.

*Христов, Александар:* Самоуправното одлучување и задачите на теоријата на самоуправувањето (*Les décisions auto-gestionnaires et les tâches de la théorie de l'autogestion*), 73—84.

*Никодимовски, Лазар:* Самоуправувањето — трајна компонента на социјализмот (*The selfmanagement — a lasting component of socialism*) 85—90.

*Георгиевски, Петре:* Партиципацијата, самоуправувањето и социјализмот (*Participation, selfmanagement and socialism*), 91—103.

*Георгиев, Ангел:* Лениновиот однос кон самоуправувањето (Ленинское отношение к самоуправлению), 105—120.

II. Општествено-економските основи на социјалистичкото самоуправување:

*Глигоров, Киро:* Самоуправувањето и економските законистии (*Selfmanagement and the economic regularities*), 123—136.

- Узунув, Никола:* Микро-економски и макро-економски аспекти на самоуправувањето (Microeconomic and macroeconomic aspects of self-management), 137—145.
- Шароска, Митра:* Самоуправно здружување на трудот и средствата (Selfmanagement integration of the work and funds), 147—159.
- Зеленков, Бранко:* Самоуправувањето, стоковното производство и пазарот (Selfmanagement, goods production and the market), 161—176.
- Чепујноски, Ѓорѓи:* Општественото планирање во социјалистичките самоуправни општествено-економски односи (Planification nationale dans les rapports socio-économiques socialistes et autogestionnaires), 177—191.
- Петковски, Боро:* Работничката класа — самоуправувањето — општествената сопственост и базичниот производационен однос (The working class — selfmanagement — social ownership and the basic production relationship), 193—205.
- Поп Георгиев, Димитар:* Трансформација на социјалистичката сопственост во Југославија под влијание на самоуправувањето (La transformation de la propriété socialiste en Yougoslavie sous l'influence de l'autogestion), 207—222.
- Димовски, Нестор:* Распределбата според трудот и резултатите од трудот во услови на самоуправување на здружениите работници (Distribution according to work and results of work under circumstances of selfmanagement of associate works) 223—237.
- Карталов, Ристо:* Политика на наменската распределба на доходот во социјалистичкото самоуправно општество (The policy of distribution of the income with specific purpose in the socialist selfmanagement society), 239—253.
- Трајкоски, Бранко:* Самоуправно здружување на финансиски средства во организациите на здружениот труд (The self-management integration of the financial means in the organisations of associate labor), 255—268.
- III. Социјалистичкото самоуправување и преобразбата на општествено-политичкиот систем:
- Митков, Владимир:* Основни карактеристики на самоуправниот општествено-политички систем на СФРЈ (Les caractéristiques fondamentales du système socio-politique et autogestionnaire de la RSF de Yougoslavie), 271—285.
- Цаца, Ѓорѓи:* Социјалистичкото самоуправување и колективното работење и одговорност (L'autogestion socialiste et le travail collégial et la responsabilité), 287—300.
- Грујоски, Трајче:* Сојузот на комунистите на Југославија во самоуправувањето (The League of Communists of Yugoslavia in the selfmanagement), 301—317.

*Шкариќ, Светомир:* Односот на делегатството кон политичкото претставништво и самоуправувањето (*L'attitude du système de délégation envers la représentation politique et l'autogestion*), 319—332.

*Лазарески, Филип:* Самоуправната положба на здружениот работник (*The selfmanagement position of the associate worker*), 333—346.

*Михајловски, Стојмен:* Основните самоуправни организации и заедници во процесот на одлучувањето. (За положбата на делегатската основа на делегатското одлучување изразена во нормативниот модел на одлучување) (*Basic self-management organizations and communities in the process of decision-making*), 333—359.

*Груевски, Гојко:* Улогата на субјективниот фактор во системот на социјалистичкото самоуправување (*The role of the subjective factor in the system of socialist selfmanagement*), 361—376.

*Петровска, Блага:* Развојот на социјалистичкото самоуправување и општествената афирмација на жената во СР Македонија (*The development of the socialist selfmanagement and the social affirmation of women in SR of Macedonia*), 377—393.

IV. Организацијата на трудот, трудовите односи и самоуправувањето:

*Чокревски, Томислав:* Научно технолошката револуција, големата организација и самоуправувањето (*The scientific-technological revolution, big organization and selfmanagement*), 397—408.

*Благоев, Борислав:* Изменување на карактерот и регулативата на трудовите односи во условите на самоуправување во Југославија (*Changements du caractère et de la législation des rapports de travail dans les conditions de l'autogestion en RSF de Yougoslavie*), 409—422.

*Беличанец, Тито:* Организацијата на здружениот труд како нов историски облик на општествената организација на трудот (*The organization of associate work as a new historical form of the social organization of labor*), 423—436.

*Петковски, Душан; Николовски, Александар:* Работоводењето — интегрален дел од самоуправувањето на здружениот труд (*The work direction — integral part of the selfmanagement of associate labor*), 437—451.

*Климовски, Саво:* Самоуправна преобразба на општествените дејности (*The selfmanagement transformation of the social activities*), 453—469.

*Мангова-Поњавиќ, Кики:* Самоуправниот процес во банките — од државно управување кон управување врз самоуправни основи во деловното банкарство (*The selfmanagement*

process in the banks — from state management to management on selfmanagement basis in business banking), 471—487.  
**Манолова-Митровска, Данка:** Деловното здружување во системот на самоуправно здруженијот труд (*L'association de travail dans le système autogestionnaire du travail associé*), 489—498.

V. Социалистичкото самоуправување и култура:  
**Старделов, Георги:** Социалистичкото самоуправување и новата културна стратегија (*Socialist selfmanagement and the new cultural strategy*), 501—515.

**Костадинов, Ангел:** Самоуправувањето и културата (*Selfmanagement and culture*), 517—528.

VI. Некои аспекти на научното проучување на социалистичкото самоуправување:

**Бурзевски, Ванчо:** Науката и самоуправната социалистичка трансформација на општеството (*Science and the socialist transformation of the society*), 531—543.

**Мирчев, Димитар:** Проблемите на теоретско-методолошкиот период во истражувањата на социалистичкото самоуправување (*On the theoretical and methodological approach in the research of socialist selfmanagement*), 545—558.

Дискусија, 557—595.

17. **Proceedings of the Symposium n-Ary Structures. Skopje, 1982** (Зборник на трудови од Симпозиумот н-Арни структури. Скопје, 1982). (Editorial board: Blagoj Popov, G'org'i Čupona, Branko Trpenovski. Assistant editors: Naum Celakoski, Aleksandar Samardžiski). — Skopje, 1982. IX, 289 str.; 8<sup>o</sup>.

Содржина:

Preface, V.

**Prešić, Slaviša B.:** A general solving method for one class of functional equations, 1—9.

**Белоусов, В. Д.:** Уравновешенные функциональные уравнения на *n*-квазигруппах, 10.

**Taylor, M. A.:** On a problem of Krapež, 11—12.

**Krapež, A.:** Generalized balanced functional equations on *n*-ary groupoids, 13—16.

**Bogđanović, Stojan:** On a problem of J. D. Kečkić concerning semigroup functional equations, 17—19.

**Беляевская, Г. Б.; Муратхуджаев, С.:** Различные типы допустимости *n*-арных квазигрупп, их связь с ортогональностью, 20.

**Topencharov, V. V.; Arnaudov, Y. N.:** On an [n]-arisation of categories, 21—27.

**Реди, Эллен:** Идеальные классы симметрических поликатегорий, 28.

- Topencharov, V. V.; Arnaudov, Y. N.:* Two algebraic varieties related with CAT, 29—34.
- Peeva, Ketty G.; Topencharov, Vladimir V.:* On the  $n$ -ary approach to automata with feedbacks, 35—46.
- Velinov, Y. P.:* Polycategories and recursiveness, 47—56.
- Velinov, Y. P.:* Combinatorial arrows in a polycategory, 57—63.
- Dašić, Vučić:* Distributor series of  $n$ -ary near-algebras, 65—70.
- Čupona, G'; Celakoski, N.; Samardžiski, A.:* Post theorems for unary algebras, 71—84.
- Čupona, G'; Samardžiski, A.; Celakoski, N.:* Roots of permutations, 85—95.
- Todorov, K.:* Über die zyklisch-inversen Unterhalbgruppen der symmetrischen Halbgruppe  $T_h$ , 97—102.
- Егорова, Д. П.; Скорняков, Л. А.:* Регулярные дизмногообразия унаров, 103—108.
- Milić, Svetozar:* On some classes of  $n$ -ary anti-inverse semi-groups, 109—116.
- Trpenovski, B.:* Commutative semigroups with  $n$ -property, 117—124.
- Pavlović, Velimir:*  $m$ -Semigroups in which every  $km$ -subsemigroup is an  $m$ -subsemigroup, 125—134.
- Protić, Petar; Bogdanović, Stojan:* A structural theorem for  $(m, n)$ -ideal semigroups, 135—139.
- Dudek, Wiesław A.:* On autodistributive  $n$ -groups, 140.
- Kržovski, Pano:* On commutative  $n$ -semigroups, 141—148.
- Markovski, Smile:*  $n$ -subsemigroups of cancellative semigroups, 149—156.
- Janeva, Biljana:* Word problem for  $n$ -groups, 157—159.
- Glazek, Kazimierz; Michalski, Jacek:* On polyadic groups, which are term derived from groups, 160.
- Русаков, С. А.:*  $r$ -Кратно косые элементы типа  $k$  в периодических  $n$ -арных группах, 161—169.
- Колесников, О. В.; Константинова, Л. И.:* Инверсные  $n$ -арные структуры, 170.
- Dekov, Deko V.:* On the analog of post theorem for polyadic monoids, 171—173.
- Michalski, Jacek:* The category of  $n$ -groups, 174.
- Ušan, Janez; Šešelja, Branimir:* On some generalizations of reflexive, antisymmetric and transitive relations, 175—183.
- Hruža, B.:* Net configurations and  $n$ -quasigroup identities, 184.
- Šimić, G.:* On embeddings of algebras in commutative groupoids, 184.
- Polonijo, Mirko:* Abelian totally symmetric  $n$ -quasigroups, 185—193.
- Stojaković, Z.; Paunić, Đ.:* Identities on multiquasigroups, 195—200.

- Stojmenovski, K.*: On some combinatorial properties of finite  $n$ -dimensional nets, 201—204.
- Žižović, Mališa R.*: Embedding of ordered algebras into ordered semigroups, 205—207.
- Муратхуджаев, С.*: Ядра в  $n$ -группах, 208.
- Čupona, G'.*; *Crvenković, S.*; *Vojvodić, G.*: Representations of semigroups of operations in semigroups of left translations, 209—222.
- Kalajdžievski, S.*: Subalgebras of distributive semigroups, 223—228.
- Havel, Václav*: General nets and their associated groupoids, 229—241.
- Walther, Frank*: On the class of  $(m, n)$ -polyquasigroups, 242.
- Dudek, J.*: An affine space over GF(3) as a 4-groupoid, 243—251.
- Glazek, Kazimierz*: Bibliography of  $n$ -groups (polyadic groups) and some group like  $n$ -ary systems, 253—289.

1984

18. **Животот и делото на браќата Миладиновци.** Научен собир по повод 120 години од смртта. Скопје, 15—16 октомври 1982 (The Life and the Work of the Miladinov Brothers. Symposium Held on the Occasion of the 120-Anniversary from Their Death. Skopje, October 15—16, 1982). (Ур. одбор: акад. Елаже Конески, акад. Харалампие Поленаковиќ, одг. уредник). — Скопје, 1984. 385 стр.; 8<sup>0</sup>

С одржина:

Поздравни говори, 7—13.

I. Книжевно-историски и фолклористички прилози:

*Бован, Владимир*: Утицај Виктора Григоровича на Димитрија Миладинова да сакупља македонске народне умотворине (Влияние В. И. Григоровича на возникновение интереса у Димитра Миладинова к собиранию произведений македонского народного творчества), 17—28.*Вражиновски, Тинас*: Некои преданија од Зборникот на Миладиновци и нивните варијанти кај Марко Цепенков и во современите записи на преданијата (Some traditions from the Miladinovs' Collection and their variants with Marko Tsepenkov and the modern recordings of traditions), 29—37.*Wrocławski, Krzysztof*: O pieśni »Jana i słońce« (ze zbioru braci Miladinów) (За песната „Јана и сонцето“), 39—53.*Вуковић, Владета*: Поезија Константина Миладинова (La poésie de Konstantin Miladinov), 55—66.

*Златановић, Момчило:* Епске народне песме у Зборнику браће Миладиноваца и у збиркама Вука Карадића. Компаративни аспект (Эпические народные песни в Сборнике братьев Миладиновци и в собраниях Вука Караджича. Сравнительный аспект), 67—72.

*Ивановић, Радомир:* Поетика Константина Миладинова (La poétique de Konstantin Miladinov), 73—89.

*Килибарда, Новак:* Поводом пјесме „Дечански манастир“ из Зборника браће Миладиноваца (Au sujet de la poésie intitulée »Le Monastère de Dečani« du recueil des frères Miladinovci), 91—98.

*Maksimović, Vojislav:* Zbornik braće Miladinovaca u nekim književnokritičkim ocjenama (The Collection of the Miladinov Brothers in the light of some literary critiques), 99—103.

*Миркуловска, Бистрица:* Поезијата на Константин Миладинов во Словенија (The poetry of Konstantin Miladinov in Slovenia), 105—111.

*Пенушилски, Кирил:* „Жаљовните“ песни од Зборникот на Миладиновци (Les complaintes dans le recueil des frères Miladinovci), 113—118.

*Петровски, Блаже:* За песната „Радич јунак и Арапин Амза-бег“ во Зборникот на Миладиновци и нејзиниот сијет во македонскиот фолклор (A propos du chant »Radic héros et l'Arabe Amza-bey« dans le recueil des Miladinovci et ses thèmes dans le folklore Macédonien), 119—125.

*Поленаковик, Харалампие:* Рајко Жинзифов и Зборникот на браќата Миладиновци (Rajko Zinzifov et le recueil des frères Miladinovci), 127—137.

*Радически, Науме:* Поетот Константин Миладинов — помеѓу народното пеење и уметничката поезија (Konstantin Miladinov as a poet. Between the folk and artistic poetry), 139—149.

*Rihtman, Cvjetko:* Tradicionalne narodne obredne svatovske pjesme u Bosni i Hercegovini i u Makedoniji (Traditional folk ritual wedding songs in Bosnia and Herzegovina and in Macedonia), 151—157.

*Робовски, Никифор:* Одата „На браќата Миладиновци“ од чешкиот поет Сватоплук Чех објавена кон крајот на 80-те години на XIX век (»The Ode to the Miladinov brothers« by the Czech poet Svatopluk Čech published at the end of the 80's of the 19th century), 159—161.

*Саздов, Томе:* Заедничките варијанти од зборниците на Миладиновци и Шапкарев (The variants in common from the collections of Miladinov brothers and Šapkarev), 163—169.

*Стерјовски, Александар:* Автобиографски елементи во поетското дело на Константин Миладинов (Des éléments autobiographiques dans l'oeuvre poétique de Konstantin Miladinov), 171—182.

*Стеванија, Драги:* Миладиновци денес (Les Miladinovci aujourd’hui), 183—191

*Стојчевска-Антиќ, Вера:* Собирачката дејност на Миладиновци поврзана со средновековната книжевна традиција (The collecting activity of the Miladinov brothers in relation to the medieval literary tradition), 193—202.

*Тушевски, Ванчо:* Сонцето на Константин Миладинов (The sun of Konstantin Miladinov), 203—211.

*Hunski, Vjekoslava:* Sakupljači narodnih umotvorina u Bosni i Hercegovini — suvremenici braće Miladinovaca (Collectors of folklore in Bosnia and Herzegovina — contemporaries of the Miladinov brothers), 213—223.

*Цветковски, Владомир:* Траги од легендите за Константин Велики во песни од Зборникот на Миладиновци (Vestiges of Constantine the Great legends in the folk songs of Miladinov Collection), 225—233.

## II. Лингвистичко-стилистички прилози:

*Вангелов, Атанас:* Поетиката на Константин Миладинов и рускиот романтизам (Die Poetik K. Miladinovs und der russische Romantismus), 237—247.

*Димитровски, Тодор:* Константин Миладинов и несловенски-те сврзници во македонскиот јазик (Константин Миладинов и союзы неславянского происхождения в македонском языке), 249—255.

*Илиевски, Петар Хр.:* Балкански меѓујазични контакти во антропонимијата на Зборникот од Миладиновци (Balkan interlinguistic contacts in the anthroponymy of the Miladinov brothers' collection), 257—269.

*Илиќ, Воислав И.:* Еден микромодел на тематско-структурните и јазични интерференции во текстовите од Зборникот на Миладиновци (Un micromodèle des intéférences thématico-structurales et linguistiques dans les textes du recueil des frères Miladinovci), 271—286.

*Јашар Настева, Оливера:* Лексикографскиот обид на Константин Миладинов (Un essai lexicographique de Konstantin Miladinov), 287—304.

*Конески, Блаже:* Лингво-стилистичка анализа на „Тара за југ“ (Analyse linguistique et stylistique du poème »Nostalgie pour le Sud«), 305—309.

*Паноска, Ружа:* Фонетско-морфолошки карактеристики на поезијата на К. Миладинов (Les caractéristiques phono-morphologiques de la langue poétique de K. Miladinov), 311—318.

*Стаматоски, Трајко:* Списокот на „Сопствени народни имена“ на Миладиновци (La liste des „Noms propres populaires“ dressée par les frères Miladinovci), 319—326.

### III. Историски прилози:

*Dorovský, Ivan:* Recepce díla Dimitra a Konstantina Miladinových v Čechách (Рецепција на делото на браќата Миладиновци во Чехија), 329—342.

*Тодорова, Лилјана:* Француската култура и литература во Македонија во времето на Миладиновци (La culture et la littérature françaises en Macédoine à l'époque des frères Miladinov), 343—353.

*Тодоровски, Гане:* Наум Миладинов како биограф на браќата Димитрија и Константин Миладиновци (Naum Miladinov as a biographer of the Miladinov brothers), 355—359.

*Чакар, Петар:* Вистината за заемните односи меѓу браќата Миладиновци и Кузман А. Шапкарев (La vérité sur les rapports mutuels entre les frères Miladinovci et Kuzman A. Sapkarev), 361—373.

*Цамбазовски, Климент:* Српската јавност за просветителска дејност на браќата Миладиновци (The educating work of the Miladinov brothers in the Serbian public), 375—385.

1985

19. **Проблеми на демографскиот развој во СР Македонија.** Трудови од научниот собир. Леуново, 3 и 4 ноември 1983 (Problems of Demographic Development in SR Macedonia. Papers presented at the Symposium. Leunovo, November 3rd — 4th, 1983). (Ур. одбор: акад. Ксенте Богоев, одг. уредник, доп. член Никола Узунов, проф. д-р Александар Ќурчиев). — Скопје, 1985. 771 стр.; 8<sup>0</sup>.

С о д р ж и н а:

Предговор, 5.

*Богоев, Ксенте:* Основните карактеристики и тенденции на демографскиот развиток на СР Македонија (Basic characteristics of the demographic transition in the Socialist Republic of Macedonia), 7—29.

I. Репродукцијата на населението (Population reproduction):

*Шароска, Митра:* Репродукцијата на населението. Своден приказ на рефератите од поглавјето (Population reproduction. Overview of the papers of this section), 33—39.

*Шароска, Митра:* Репродукција на населението и општествено-економскиот развој во СР Македонија, 41—58.

*Мацура, Милош:* Сличности и разлике у обнављању становништва Македоније и Југославије, 59—80.

- Брезник, Душан; Антоновски, Љубомир:* Фертилитет становиштва и планирање породице у СР Македонији, 81—104.
- Кљусев, Никола; Петрески, Гоце, Андреевски, Величко:* Измените во структурата на семејството и нивното значење во економскиот развој, 105—121.
- Јовановски, Амалија:* Социјалните аспекти на планирањето на семејството во СР Македонија, 123—141.
- Јанев, Кирил; Иванова, Олга; Груевски, Крсте:* Смртноста на населението и популационите загуби во СР Македонија, 143—158.
- Старова, Вулнет:* Основни фактори што ја детерминираат високата стапка на смртноста кај доенчињата во СР Македонија, 159—165.
- Петроска, Блага:* Некои согледувања во врска со наталитетот во СР Македонија, 167—185.
- Иванова, Олга:* Промени во фертилното женидбено население во СР Македонија, 187—206.
- Лазаров, Александар; Демерциев, Кирил:* Репродуктивното однесување на жените во СР Македонија во последниве 30 години, 207—222.
- Демерциев, Кирил; Лазаров, Александар:* Демографските перспективи согледани низ репродуктивните планови на секуално активните, докажано фертилниadolесцентки, 223—227.
- Антоновски, Љубомир; Брезник, Душан; Малинска, Виолета:* Абортусот како медицински, медицинско-социјален и демографски проблем во Македонија, 229—243.
- Јуруковски, Јован; Бошковски, Руслан:* Особености во репродуктивното однесување на населението од некои општини во Западна Македонија со посебен осврт на Долнореканскиот крај, 245—259.
- Туфаи, Музафер:* Коренитата трансформација на системот од вредности — регулатор на демографскиот развој, 261—268.
- Масевска, Соња:* Претстојни промени во бројот на некои структури на населението во СР Македонија до 2001 година, 269—285.
- II. Миграционите движења (Migration movements):
- Курчиев, Александар:* Миграционите движења. Своден приказ на рефератите од поглавјето (Migration movements. Overview of the papers in this section), 289—295.
- Курчиев, Александар:* Трајните миграции на населението во СР Македонија. (Село-град, меѓуопштински и во однос на другите републики во СФРЈ), 297—322.

- Курчев, Александар; Шуклев, Бобек:* Дневните миграции на работната сила во СР Македонија, 323—336.
- Димитриева, Елка; Јанеска, Верица:* Особености на миграционите движења од СР Македонија во странство, 337—353.
- Граматниковски, Васил:* Емиграциони зони во СР Македонија, 355—362.
- Панов, Митко:* Просторните детерминанти како фактор за оценка на демографскиот развој на СР Македонија, 363—372.
- Карталов, Ристо:* Демографските аспекти на деагарализацијата во СР Македонија, 373—390.
- Георгиев, Ангел:* Специфични карактеристики на урбанизацијата на СР Македонија, 391—409.
- Косевски, Владимир:* Процеси на урбанизацијата во СР Македонија 1948—1981 година, 411—426.
- Дамев, Огнен; Несторовски, Методија:* Урбанизацијата на селата од аспект на промените во опременоста на селското население во СР Македонија со станови, станбена инфраструктура и со трајни потрошни блага, 427—438.
- Мисајловски, Благоја:* Демографските движења на планинските и пограничните подрачја во СРМ од аспект на општонародната одбрана и општествената самозаштита, 439—448.
- III. Структурните промени на населението (*Structural changes of the population*):
- Пекевски, Боро:* Структурните промени на населението. Своден приказ на рефератите од поглавјето (*Structural changes of the population. Overview of the papers in this section*), 451—458.
- Пекевски, Боро:* Некои демографски појави што се откриваат со резултатите од пописот на населението и становите во 1981 година, 459—478.
- Руиков, Тодор:* Некои социо-економски карактеристики на населението во СР Македонија според пописот во 1981 година, 479—496.
- Блажевски, Борис:* Населението и животниот стандард во општествено-економскиот развој на СР Македонија, 497—509.
- Картов, Владо:* Движењето на вкупното население на СРМ во повоениот период и неговите промени во националниот состав (Според пописите на населението), 511—533.
- Бубевски, Душан:* Некои аспекти на националниот состав на населението во СР Македонија во периодот 1948—1981 година, 535—550.
- Ношпалоска, Катарина:* Промени во контингентите население во СР Македонија како одраз на промените во старосната и половата структура на населението, 551—568.

*Панова, Верка:* Демографски промени во неразвиените подрачја во СР Македонија, 569—583.

*Ангелов, Иван:* Демографскиот развој во СР Македонија и неговите импликации врз образованата структура, 585—599.

*Ботева-Панкова, Марика; Трајковски, Петар:* Структурни промени во демографскиот развој на градот Скопје (Според пописите на населението), 601—606.

*Ацески, Илија:* Социо-економските карактеристики на населението во приградските населби на подрачјето на Скопје, 507—616.

IV. Населението како извор на работната сила (The population as a labour resource):

*Узунов, Никола:* Населението како извор на работна сила. Своден приказ на рефератите од поглавјето (The population as a labour resource. Overview of the papers in this section), 619—625.

*Узунов, Никола; Ристески, Славе:* Прашањето за полна вработеност во СР Македонија, 627—640.

*Николовски, Атанас:* Формирање на работната сила во СР Македонија, 641—657.

*Димитриева, Елка; Станчевски, Илија:* Резерви на работна сила во СР Македонија, 659—674.

*Спасов, Синиша; Соколов, Панче:* Искористување на вработената работна сила во СР Македонија, 675—688.

*Мильовски, Јане:* Некои промени во структурата на невработените во СР Македонија, 689—703.

*Даскаловски, Васил; Герасимовски, Дончо:* Демографски аспекти на „привременото“ вработување во странство од СР Македонија, 705—725.

#### Дискусија:

*Кљусев, Никола:* Некои теоретски проблеми на економскиот развој и демографската политика, 729—732.

*Andreевски, Величко:* Некои подрачја на општествената превентива во контекстот на остварувањето на целите на биосociјалната репродукција и демографската политика, 733—735.

*Туфаи, Музагер:* Депопулацијата на селата — еден од факторите за намалување на демографската репродукција на населението во СР Македонија, 737—742.

*Панов, Мутко:* Кон рефератот „Дневните миграции на работната сила во СР Македонија“ од проф. д-р Александар Курчиев и д-р Бобек Шуклев, 743—745.

*Јакимовски, Јордe:* Детерминација на демографската деагрализација во Републиката, 747—750.

*Веригиќ, Душан М.:* Некои методолошки согледувања за начинот на користењето на статистичките, во прв ред — пописните податоци, 751—755.

*Блажевски, Борис:* Полната вработеност во СР Македонија меѓу потребите и можностите, 757—759.

*Бубевски, Душан:* За еден посебен аспект на привременото вработување во странство, 761—764.

1986

20. **Битовото и историското во македонската уметничка проза.** Материјали од научниот собир одржан во Скопје на 10 и 11 мај 1983 година (Tradition and History in Macedonian Prose. Papers presented at the Symposium held in Skopje, May 10th—11th, 1983). (Ур. одбор: акад. Васил Иљоски, претседател, акад. Матеја Матевски, акад. Славко Јаневски). — Скопје, 1986. 114 стр.; 8<sup>0</sup>.  
Содржина:  
*Пенушилски, Кирил:* Одразот на фолклорната традиција врз македонската уметничка проза, 5—12.  
*Стојчевска-Антиќ, Вера:* Средновековните книжевници и историјата, 13—20.  
*Марковић, Слободан Ж.:* Одлике стваралачког поступка Стапета Попова у роману „Крпљен живот“, 21—26.  
*Паноска, Ружа:* Сфаќањето на битовата компонента во јазикот на македонската уметничка проза, 27—30.  
*Старова, Луан:* Балканскиот и европскиот контекст на македонскиот роман со тематика од отоманскиот период, 31—46.  
*Ивановић, Радомир В.:* Морфологија романа Славка Јаневског, 47—60.  
*Таутовић, Радојица:* Будујност без утопије (Животно и историско у македонској уметничкој прози), 61—67.  
*Иванов, Благоја:* Од врјукот кон утокот (Неколку белешки на темата: фолклорот и неговиот одраз во уметничката проза), 69—75.  
*Урошевић, Влада:* Збогатување на прозниот говор. Промени во ставот на нараторот во македонската проза за селото на преминот меѓу педесеттите и шеесеттите години, 77—83.  
*Јакоски, Воислав:* Битовото во драмското творештво на Гојран Стефановски, 85—98.  
*Младеновски, Симо:* НОБ и Револуцијата во македонската проза за деца, 99—104.  
*Pavlovski, Borislav:* Funkcija magijskog u prozi Petra M. Andrejkog, 105—114.

**21. Долгорочниот економски развој на СР Македонија до 2000 година.** Материјали од научниот собир одржан во Леуново од 1 до 3 јуни 1985 година (The Long-Term Economic Development of SR Macedonia until 2000. Papers from the Conference held in Leunovo, June 1—3, 1985). (Ур. одбор: акад. Ксенте Богоев, претседател, акад. Никола Узунов, проф. д-р Никола Кљусев). — Скопје, 1986. 369 стр.; 8<sup>о</sup>.

Содржина:

Предговор V—VI.

Листа на соработниците—референти, VII—VIII.

I. Проблеми на економската политика и стопанскиот систем на СР Македонија до 2000 година:

Узунов, Никола: За проблемите на економската политика и стопанскиот систем на СР Македонија при предвидувањето на долгорочниот развој до 2000-та година, 3—9.

Блажески, Борис: Основни карактеристики на долгорочниот развој на СР Македонија за период од 1986 до 2000 година (Basic characteristics of the long-term development of SR Macedonia, 1986—2000), 11—26.

Узунов, Никола; Несторовски, Методија: Структурната ориентација на стопанството во долгорочниот економски развој на СР Македонија (Structural orientation of the economy in the long-term economic growth of SR Macedonia), 27—51.

Чепујноски, Ѓорѓи; Симитчиев, Асен; Шароска, Митра; Ѓошев, Петар: СР Македонија во идниот долгорочен развој на СФРЈ. Третман на помалку развиените подрачја (SR Macedonia in the long-term growth of SFR Yugoslavia), 53—73.

Жиков, Аритон; Шајноски, Агис: Надворешно-економската компонента во економскиот развој на СР Македонија до 2000-та година (Foreign economy component in economic growth of SRM until 2000), 75—88.

Спасов, Синиша; Талеска, Вера: Постојното стопанство како фактор на идниот развој (The existing economy as a future growth factor), 88—101.

Јовановски, Недан; Стојков, Методија; Петровски, Александар: Територијално разместување на производните сили во СР Македонија (Territorial spread-out of the production forces in SR Macedonia), 103—121.

Групче, Јуичо; Романо, Мориц: Развој на производните сили и заштитата на животната средина во СРМ од 1986—2000-та година (Development of production forces and environmental control in SRM in the period 1986—2000), 123—150.

Колев, Благоја; Георгиев, Ангел: Урбанизацијата и стопанскиот развиток на СР Македонија (Urbanization and the economic growth of SR Macedonia), 151—171.

II. Фактори на долгорочниот развој на СР Македонија до 2000 година:

*Кљусев, Никола:* Значењето и улогата на факторите на економскиот развој. (Со посебен осврт на факторите на долгорочниот развој на СР Македонија до 2000-та година), 175—190.

*Кљусев, Никола; Петрески, Гоце:* Инвестициите како фактор на долгорочниот развој на СР Македонија (Investments as factor in the long-term growth of SR Macedonia), 191—213.

*Рушков, Тодор; Миловски, Јане:* Вработеноста и долгорочниот економски развој на СР Македонија (Employment and long-term economic growth of SR Macedonia), 215—229.

*Поп-Лазаров, Лазар:* Енергетските сировини како фактор на економскиот развој на СР Македонија (Power resources as a factor in the economic growth of SR Macedonia), 231—243.

*Иванов, Томислав:* Минералната сировинска база на металните и неметалните сировини (Mineral resource basis of the metallic and non-metallic raw materials), 245—266.

*Анакиев, Борис:* Земјоделската површина како фактор за развојот на СР Македонија (The agricultural arable land as a factor in the development of SR Macedonia), 267—284.

*Крстевски, Димитар:* Шумската површина и шумите како фактор на развојот на СРМ (Forests as a factor in the development of SR Macedonia), 285—299.

*Јовановски, Стојмен; Карамиха, Тома:* Водни ресурси (Water resources), 301—306.

*Додевски, Добри; Фити, Таки; Поповска, Златка:* Научно-технолошкиот прогрес и општествено-економскиот развој на СР Македонија до 2000-та година (Scientific technological progress and the socio-economic growth of SR Macedonia until 2000), 307—327.

*Курчиев, Александар; Димитриева, Елка:* Демографскиот фактор во стопанскиот развој на СР Македонија (The demographic factor in the economic growth of SR Macedonia), 329—347.

*Наневски, Благоја; Тодоров, Тодор:* Финансиски извори на долгорочниот развој (Financial sources for the long-term growth), 349—369.

22. **Етногенеза на Јурците и нивното насељување на Балканот.** Материјали од Тркалезната маса, одржана во Скопје на 17 и 18 ќоември 1983 година (Ethnogenesis of the Yürüks and Their Settlement in the Balkans. Papers from the Conference held in Skopje, November 17th—18th, 1983). (Ред. одбор: Крум Томовски, претседател, Галаба Паликрушева, Александар Стојановски). — Скопје, 1986. 181 стр.; 8<sup>0</sup>.

## Содржина:

Предговор, 5—6.

Поздравен говор на акад. Љубен Лапе, претставник на Македонската академија на науките и уметностите, поднесен на собирот, 7.

*Dimitriadi, Vassilis: The Yürüks in Central and Western Macedonia* (Јуруците во Централна и Западна Македонија), 9—15.

*Грозданова, Елена: Нови сведения за јуруците в Български-те и някои от съседните им земи през XV—XVII в.* (Нови податоци за Јуруците во бугарските и некои од соседните земи во XV—XVII в.), 17—27.

*Стојановски, Александар: Неколку прашања за Јуруците во Кустендилскиот санџак* (Some questions concerning the Yürüks in the Kjustendil Sanjak), 29—37.

*Матковски, Александар: Јуруците од Македонија во некои турски документи* (The Yürüks from Macedonia in some Turkish documents), 39—47.

*Зиројевић, Олга: Јуруци у рудницима* (Yürüks in the mines), 49—56.

*Бошков, Ванчо: Јуруците и светогорските манастири* (The Yürüks and the Mount Athos monasteries), 57—67.

*Паликрушева, Галаба: Етнографските особености на македонските Јуруци* (Etnographic characteristics of the Macedonian Yürüks), 69—74.

*Недков, Васил: Јуручките населби и население во Источна Македонија* (Yürük settlement and population in Eastern Macedonia), 75—88.

*Томовски, Крум: Јуручки куќи во Македонија* (The Yürük house in Macedonia), 89—104.

*Крстева, Ангелина: Носијата на Јуруците во Македонија. Главни карактеристики* (Yürük costumes in Macedonia. Main features), 105—111.

*Nahya, Zümrüt: Makedonya Türk Yürüklerinin evlenme geleneekleri üzerine* (За свадбените обичаи кај Јуруците во Македонија), 113—118.

*Doruk, Yaşar: Makedonya Türk Türklerinin halk müzickleminin yapısal özellikleri üzerine* (За особеностите на музичкото творештво кај Јуруците во Македонија), 119—124.

*Jashar-Настева, Оливера: Прилог кон проучувањето на Јуруците од Радовишко* (A contribution towards the study of the Yürüks in the Radoviš region), 125—146.

*Поленаковиќ, Харалампие: Јордан Хаджи Константинов-Цинот за Јуруците* (Yordan Hadži Konstantinov-Džinot concerning the Yürüks), 147—152.

*Емин, Илхами:* Едно размислување околу достоинствата на социјалната јуручка народна песна во Македонија (A thought about the dignity of the social Yürük folk poem in Macedonia), 153—157.

*Тушевски, Ванчо:* Јуруците во македонската народна песна (Yürüks in the Macedonia folk poem), 159—166.  
Извод од дискусијата, 167—181.

23. **Македонскиот фолклор во музичкото и драмското творештво до 1945 година.** Трудови од научен собир, Скопје, 8 и 9 декември 1980 година (Macedonian Folklor in Music and Dramatic Creations up to 1945. Papers presented at the Symposium, Skopje, December 18-th, 1980). (Ур. одбор: акад. Тодор Скаловски, претседател, проф. Драгослав Ортаков, Иван Ивановски). — Скопје, 1986. 199 стр.; 8<sup>0</sup>

Содржина:

[Скаловски, Тодор]: Наместо предговор, 5—6.

I. Музичко творештво:

*Ортаков, Драгослав:* Македонскиот фолклор во уметничкото музичко творештво до 1945 година (Macedonian folklore in artistic musical creations to 1945), 9—16.

*Николовски, Властимир:* Фолклорот во македонското музичко творештво до 1945 година (Folklore in Macedonian music creations up to 1945), 17—25.

*Пејовић, Роксандра:* Македонски музички фолклор у делима Стевана Мокрањца и његових савременика (Macedonian folk music in the work of Stevan Mokranjats and his contemporaries), 27—42.

*Голабовски, Сотир:* Фолклорни елементи во македонската духовна музика од XIX век (Folklore elements in the Macedonian spiritual music of the 19th century), 43—52.

*Прошев, Тома:* Тодор Скаловски: „Македонско оро“ (Todor Skalovski: »The Macedonian Dance« (Makedonsko oro)), 53—62.

*Plana, Šefčet:* Veze između makedonskih i albanskih revolucionarnih pesama (Relationships between Macedonian and Albanian revolutionary poems), 63—72.

*Ристовски, Блаже:* Кон историјата и основните карактеристики на првата македонска оперета (Towards the history and main characteristics of the first Macedonian operetta), 73—81.

*Жуковски, Анатолиј:* Македонската народна игра на балетската сцена меѓу двете светски војни (Macedonian folk dance on the ballet stage between the two world wars), 83—87.

**II. Драмско творештво:**

*Алексиев, Александар: Фолклорните елементи во творештвото на Војдан Чернодрински (Folklore elements in the creations of Voydan Chernodrinski), 91—96.*

*Каровски, Лазо: Фолклорот и драмите „Парите се отепвачка“ од Р. Крле и „Чест“ од В. Иљоски (Folklore and the plays »Parite se otepvačka« (Money is Killing) by R. Krle and »Čest« (The Honour) by Vasil Iljoski), 97—102.*

*Момировска, Нада: Фолклорот во творештвото на Васил Иљоски (Folklore in the creations of Vasil Iljoski), 103—111.*

*Ивановски, Иван: Драмското наследство како извор за нови истражувања (The dramatic heritage as a source for new investigations), 113—122.*

*Сайдов, Томе: Народните песни во македонското драмско творештво (Folk songs in the Macedonian drama), 123—128.*

*Стоичковски, Благој: Свадбарските песни и обичаи во пијанечкиот регион (The wedding songs and rituals of the Piyanets region), 129—135.*

*Јаќоски, Воислав: Народнопоетската основа на драмата „Печалбари“ од Антон Панов (The folk poetic base of the play »Migrant Workers« (Pechalbari) by Anton Panov), 137—150.*

*Наумовски, Светозар: Василичарските обичаи од родното село како инспирација на Војдан Чернодрински за пишување на драмата „На нова година“ (The St. Vasil customs of his native village as an inspiration for Voydan Chernodrinski in the play »At the New Year« (Na Nova Godina)), 151—156.*

*Младеновски, Симо: Македонските масовни борбени песни за НОБ и Револуцијата (Macedonian collective marching songs of the Peoples Liberation War and Revolution), 157—173.*

*Герасимов, Јубомир: Влијанието на македонскиот фолклор во драмските дела на автори што не се од македонско потекло (The influence of Macedonian folklore in the plays of authors who are not of Macedonian origin), 175—199.*

1987

24. **ACHOM во создавањето на државата на македонскиот народ.**  
 Реферати од научен собир одржан од 29 до 31 октомври 1984 година во Скопје (Anti-Fascist Council of the National Liberation of Macedonia on the Founding of the State of the Macedonian People. Papers from a Conference held in Skopje on October 29th—31st, 1984). — Скопје 1987. 479 стр.; 8<sup>o</sup>.

**Содржина:**

Предговор, 5.

Листа на соработниците-референти, 7—8.

Поздравни говори, 11—19.

Реферати:

*Христов, Александар Т.: Компаративна анализа на државно-правната концепција на македонското револуционерно движење и ACHOM (1878—1941) (A comparative analysis of public law as conceived by the Macedonian Revolutionary Movement and ASNOM, 1878—1941)* 23—35.

*Шкариќ, Светомир: Концепцијата за македонска држава во Уставот на Македонската лига од 1880 година и нејзиното значење за државно-правниот развој на Македонија (The conception of the Macedonian state in the 1880 Constitution of the Macedonian League, and its significance in the development of public law in Macedonia),* 37—47.

*Кушевски, Воислав Д.: Државноста на македонскиот народ — една од претпоставките за покренувањето на македонското прашање пред Друштвото на народите и некои други меѓународни организации меѓу двете светски војни (The statehood of the Macedonian nation: One of the reasons for raising the Macedonian question before the League of Nations and other international organisations between the two world wars),* 49—64.

*Пачемска, Даринка: Внатрешна македонска револуционерна организација (обединета) и државноста на македонскиот народ (The Internal Macedonian Revolutionary Organisation (United) and the statehood of the Macedonian nation),* 65—75.

*Габер, Стеван: Историската обусловеност и карактеристиките на македонската ACHOM-ска државност (The historical determination and characteristics of Macedonian statehood through ASNOM),* 77—83.

*Нешовић, Слободан: Прво заседање АВНОЈ-а и Македонија (Macedonian and the First Session of AVNOJ),* 85—98.

*Шароска, Митра: Марксистичкото решавање на националното прашање во НОБ во Југославија како предуслов на ACHOM (A Marxist solution to the national question in the National Liberation War in Yugoslavia, as a precondition for ASNOM),* 99—112.

*Апостолски, Михаило: Воените успеси на НОВ и ПОМ — фактор за одржувањето на ACHOM (The military successes of the National Liberation Army and the Macedonian Partisan Detachments — a factor in holding ASNOM),* 113—122.

*Картов, Владимир:* Иницијативниот одбор за свикување на АСНОМ во улога на привремено највисоко претставничко и политичко тело на Народноослободителното движење во Македонија (The Planning Committee to arrange ASNOM, as a political and representative body in the national liberation of Macedonia), 123—134.

*Пепељугоски, Петар:* АСНОМ и натамошниот развој на оружената борба во Македонија (ASNOM and the development of the armed struggle in Macedonia), 135—148.

*Лабан, Братислав:* Утицај одлука II заседања АВНОЈ-а на даљи развој НОБ-а у Македонији (The influence oh the decisions made at the Second Session of AVNOJ on the further development of the National Liberation War in Macedonia), 149—158.

*Зографски, Данчо:* АСНОМ во решавањето на македонското национално прашање (ASNOM in the solution of the Macedonian national question), 159—178

*Димитров, Евгени:* АСНОМ и интегритетот на македонскиот народ (ASNOM and the integrity of the Macedonian nation), 179—198.

*Ивановски, Владо:* Организационата структура и активноста на КПМ спроти одржувањето на Првото заседание на АСНОМ, 199—205.

*Велjanовски, Новица:* Положбата и дејноста на Президиумот на АСНОМ (август 1944 — 28—30 декември 1944 година) (The situation and activity of the ASNOM Praesidium), 207—217.

*Митрески, Павле:* Административно-територијална поделба и организација на властта во Македонија од Првото заседање на АСНОМ до донесувањето на Уставот на НРМ (The organisation of local government and power in Macedonia from the First Session of ASNOM until the adoption of the Constitution of PR Macedonia), 219—231.

*Тодоровски, Миле:* Второто заседание на Антифашистичкото собрание на народното ослободување на Македонија (АСНОМ) (The Second Session of the Anti-fascist Council for the National Liberation of Macedonia), 233—245.

*Цаца, Гоѓин Ј.:* АСНОМ и првиот устав на Народна Република Македонија (ASNOM and the first Constitution of PR Macedonia), 247—259.

*Митков, Владимир:* АСНОМ и државно-правниот развој на СРМ (1944—1974) (ASNOM and the development of public law in SR Macedonia), 261—275.

- Цветковић, Славољуб:* Комунистичке партије Балкана и македонска државност 1919—1934, 277—283.
- Поповски, Душан:* Британската дипломатија и АСНОМ, 285 — 306.
- Баркер, Елизабет:* Британците и АСНОМ во 1944—1945 година (The British and ASNOM, 1944—1945), 307—319.
- Петрановић, Бранко:* Југословенска влада у избеглиштву и бугарска окупација делова Југославије 1941—1944. (The Yugoslav Government in Exile and the Bulgarian occupation of parts of Yugoslavia, 1941—1944), 321—327.
- Стојильковић, Мирослав:* Савезници и Бугарска у првој половини и лето 1944. године, 329—342.
- Иваноски, Орде:* Отечественофротовска Бугарија за АСНОМ и за македонската држава (1944—1948) (Bulgaria of the Fatherland Front in relation to ASNOM and the Macedonian state), 343—353.
- Манговски, Петар:* Решенијата на АСНОМ и НР Бугарија (The ASNOM resolutions and PR Bulgaria), 355—369.
- Мулиќ, Јусуф:* Придонесот на АСНОМ за успешно решавање на валутното прашање во Македонија и Југославија пред крајот на Втората светска војна (The contribution of ASNOM to the successful solution of the currency question in Macedonia and Yugoslavia before the conclusion of the Second World War), 371—382.
- Гурчинов, Милан:* Нашата културна преродба во светлината на АСНОМ (The Macedonian cultural renaissance in the light of ASNOM), 383—389.
- Весковиќ-Вангели, Вера:* Декларацијата на АСНОМ за основните права на граѓанинот на демократска Македонија од аспект на разрешување на женското прашање (The ASNOM Declaration on the basic rights of the citizens of democratic Macedonia, as a solution to the question of women), 391—400.
- Кирјазовски, Ристо:* Формирање на македонски национални институции во Егејска Македонија во текот на НОВ и граѓанска војна во Грција (The formation of Macedonian nation institutions in Aegean Macedonia during the National Liberation War and the Greek Civil War), 401—411.
- Дискусија, 415—453.
25. **Јазичните појави во Битола и Битолско денес и во минатото.** Научен собир, 7—9 септември 1984, Битола. (Ур. одбор: акад. Божидар Видоески, претседател, Трајко Стаматоски и Георги Лумбировски). — Скопје, 1987, 8<sup>0</sup> (во печат).

**С о д р ж и н а:**

Поздравни говори.

I. Историја:

*Мошин, В.:* Надредни знаци старословенских рукописа архаичног раздобља.

*Мареш, Ф. В.:* Јанковското кирилско ливче.

*Moszyński, Leszek:* Wymowa głagolskich wstawek Triodu Bittolskiego.

*Илиевски, П. Хр.:* Од јазикот на Григориј Пелагониски.

*Стојчевска-Антиќ, В.:* Поглед на ракописното наследство од Битола и Битолско.

*Славеска, Лидија:* Уште една грамота на манастирот Трескавец во Битола.

*Десподова, Вангелија:* Листовите од Битолскиот актоих.

II. Дијалектологија:

*Тополињска, Зузана:* Перифрастични предикатски изрази како средства на јазичната интерференција.

*Димитровски, Тодор:* Глаголски именки на -*ије* и -*тје* од свршени глаголи во југозападните македонски говори.

*Пеев, Коста:* За заменскиот систем во јужните македонски говори.

*Mindak, Jolanta:* Прекажаност и перфективност.

*Спасов, Људмил:* Категорија преодност во југозападните македонски говори.

*Brozović, Dalibor:* О фонеми /ʒ/ и balkanskim jezicima.

*Jasir-Nasteva, Оливера:* Поглед врз тутгата лексика на македонските говори од костурско-корчанското дијалектно подрачје.

*Цветковски, Владимири:* Туѓите зборови во битолскиот говор.

*Фридман, В.:* За сложените минати времиња во диховскиот говор во споредба со македонскиот литературен јазик.

*Gogolewski, St.:* За граматичките системи во ароманските и меглено-романските говори во јужните делови на Вардарска Македонија.

*Стаматоски, Трајко:* Јазикот и погледите за македонскиот литературен јазик во затворскиот весник „Наш пат“.

*Кии, Марјана:* Лексички преплетувања и контакти во Битолско.

*Миовски, Мирко:* Одразот на македонското дијалектно подрачје во оформувањето на македонскиот писмен јазик.

*Костов, Владимири:* Некои синтаксички одлики на битолскиот градски говор.

*Дрвошанов, Васил:* Кон разграничувањата на кајларско-костурските говори.

*Трајковски, Кирил:* Некои градинарски култури и нивните покарактеристични називи во Битола.

**III. Ономастика:**

*Пешикан, М.:* О антропонимији битольске области у XV веку.  
*Марков, Борис:* Некои особености на презимињата од Битола и Битолско.

*Иванова, Олга:* Ојконимите со суфиксот *-иите/-иита* во Битолско.

*Станковска, Љубица:* Родовско-фамилните имиња во ојконимијата од Слепченскиот кодик.

*Стерјовски, Александар:* Топонимот Крк-Кардаш во Битола.

- 26. Развој и состојба на математичките науки во СР Македонија.** Материјали од научен собир, одржан на 13 април 1985 година. (Ур. одбор: акад. Благој Попов, претседател, проф. д-р Александар Самарџиски, проф. д-р Наум Целакоски). — Скопје, 1987. 8<sup>0</sup> (во печат).

Содржина:

*Попов, Благој:* Состојба на математичките науки во СРМ.  
*Целакоски, Н.; Самарџиски, А.:* Библиографија на научни трудови и учебници по математика на Универзитетот во Скопје, 1946—1985.

- 27. Tractata Mycenaea.** Proceedings of the Eighth International Colloquium on Mycenaean Studies, held in Ohrid, 15—20 September 1985. Edited by: Petar Hr. Ilievski and Ljiljana Crepajac. — Skopje, 1987. 404 str. ; 8<sup>0</sup>.

Contents:

Report of the Eighth Colloquium, 5—9.

List of the participants 10—11.

Comité International Permanent des Études Mycéniennes, 12.

Communications and discussions:

*Aravantinos, Vassilis L.:* The Mycenaean inscribed sealings from Thebes. Preliminary notes, 13—27.

*Bader, Françoise:* Autour de myc. *re-wa-to-ro-ko-wo*: La racine \**leH<sub>3</sub>-u-* »se déverser, verser«, 29—40.

*Bartoněk, Antonín:* On the sources of the juxtapausalic *s* in Mycenaean, 41—48.

*Baumbach, Lydia:* Mycenaean *tu-ru-pte-ri-ja* and Herodotus II. 180, 49—54.

*Bennett, Emmett L., Jr.:* Some linear B ideographic signs as a system, 55—64.

*Carlier, Pierre:* A propos des *te-re-ta*, 65—73.

*Chadwick, John:* The muster of the Pylian fleet, 75—84.

*Crepajac, Ljiljana:* Indoeuropäische Gutturale im Griechischen und mykenische Zeugnisse, 85—90.

- Morpurgo Davies, Anna:* Mycenaean and Greek syllabification, 91—104.
- Duhoux, Yves:* Linéaire B crétois et continental: Éléments de comparaison, 105—128.
- De Fidio, Pia:* Palais et communautés de village dans le royaume mycénien de Pylos, 129—149.
- Ilievski, Petar Hr.:* MN *a-ko-ro-qo-ro* and the terms for »farmer« in the linear B texts, 151—161.
- Killen, John T.:* Piety begins at home. Place-names on Knossos records of religious offerings, 163—177.
- Leukart, Alex:* Mycenaean *o-nu-ka*, *o-nu-ke* etc. : A concealed root-compound?, 179—187.
- Masson, Emilia:* Les écritures chypro-minoennes. État présent des connaissances et des ignorances, 189—202.
- Melena, José L.:* On untransliterated syllabograms \*56 and \*22, 203—232.
- Mühlestein, Hugo:* *ai-ke-u ke-re-si-jo we-ke*, 233—235.
- Mühlestein, Hugo:* La ligne Fp 14,1 de Cnossos, 236.
- Olivier, Jean-Pierre:* Le linéaire A: Quelques approches quantitatives, 237—240.
- Olivier, Jean-Pierre:* Rapport sur les éditions de textes en écriture hiéroglyphique crétoise, en linéaire A et en linéaire B, 241—248.
- Palaima, Thomas G.:* Mycenaean seals and sealings in their economic and administrative contexts, 249—266.
- Perpillou, Jean-Louis:* ἐν, ἐνγ, ἐξ, en mycénien?, 267—279.
- Risch, Ernst:* Die mykenischen Personennamen auf -e, 281—298.
- Ruijgh, Cornelis J.:* *da-ma/du-ma* δάμαρ/δύμαρ et l'abréviation DA, notamment en PY En 609.1, 299—322.
- Ruipérez, Martin S.:* Subjunctive forms in Mycenaean texts, 323—331.
- Shelmerdine, Cynthia W.:* Industrial activity at Pylos, 333—342.
- Szemerényi, Oswald J. L.:* Graeca Anatolica, 343—356.
- Tegyey, Imre:* Scribes and archives at Knossos and Pylos: A comparison, 357—366.
- Sacconi, Anna:* Les marques de portier: Questions méthodologiques, 367—378.
- Selected bibliography, 377.
- Indices, 379—404.
28. **Црногорско-македонски културни и литературни врски.**  
Научен собир одржан во Скопје од 19—20 септември 1985 г.  
(Literary and Cultural Connections between Montenegro and Macedonia. Papers from a Conference held in Skopje, Sep-

tember 19th—20th, 1985). (Ур. одбор: акад. А. Спасов, претседател, акад. Б. Видоески, акад. Чедо Вуковић, акад. Јефто Миловић). — Скопје, 1987, 8<sup>0</sup> (во печат).

Содржина:

Поздравни говори.

Реферати:

*Вуковић, Чедо:* Црногорски путописи о Македонији.

*Миловић, Јевто В.:* „Горски вјенац“ на македонском у препеву Конеског.

*Тополињска, Зузана:* Јазични средства на изразот во „Горски венец“ од П. П. Његош и нивните еквиваленти во препевот на Б. Конески.

*Бабовић, Мирослав:* Тема неслободног народа у поезији К. Рацина и Радована Зоговића.

*Спасов, Александар:* Од македонско-црногорските литературни врски меѓу двете светски војни.

*Сталев, Георги:* Поезијата на Б. Конески во препев на црногорскиот поет Сретен Перовиќ.

*Đurović, Ratko:* Stvaralačka saradnja makedonskih i crnogorskih sineasta.

*Стојчевска-Антиќ, Вера:* Прилог кон запознавањето на врските и влијанијата на средновековната книжевност.

*Perović, S.:* Vještina prevodenja sa makedonskog na srpsko-hrvatski.

*Pop-Атанасов, Ѓорѓи:* Словенските ракописи од Македонија во ракописните збирки на СР Црна Гора.

*Лапе, Љубен:* Моменти од литературно-културните и политичките врски на Црногорците со Македонците во 30-тите години од XX век.

*Ивановић, Радомир:* Црногорска и македонска книжевност у послератном периоду (1941—1985).

*Тодоровски, Гане:* Константин Петкович и Црна Гора.

*Килибарда, Новак:* Сердар и Горски вјенац у контексту сличности и разлика.

*Саздов, Томе:* Мотив за Владимир и Косара во југословенската народна книжевност.

*Георгиевски, Михајло:* Новооткриени изданија на Ѓураѓ Црноевич и Божидар Вуковиќ во СРМ.

*Петковска, Нада:* Македонско-црногорските врски во областа на театарот од 1945 до 1985 година.

*Радичевски, Науме:* Македонски теми во делото на Михаило Лалиќ.

## II

### ТРУДОВИ ОД НАУЧНО-ИСПИТУВАЧКИ ПРОЕКТИ РАБОТЕНИ ВО МАНУ

#### 1. БИСТРА BISTRA

[Кн.] I. Природни и социогеографски карактеристики на планината Бистра (I. Natural and Socio-Geographical Characteristics of Mt Bistra). (Ур. одбор: акад. Кирил Мицевски, главен и одг. уредник, доп. член Никола Узунов, проф. д-р Митко Панов). — Скопје, 1983. 240 стр.; 8<sup>0</sup>. [Комплексни проучувања на планината Бистра, кн. I.]

Содржина:

*Панов, Митко:* Географска положба и граници (Geographical position and boundaries), 7—11.

*Пенчевски, Јордан; Стојановиќ, Милорад:* Геолошки состав, тектоника и рудно богатство (Geological composition and ore deposits), 13—36.

*Манаковиќ, Душан; Андоновски, Томе:* Релјефот на планината Бистра (Geo-morphology of Mt. Bistra), 37—73.

*Станковски, Станко:* Климат на планината Бистра (The climate on Mt. Bistra), 75—91.

*Гашевски, Миливој:* Хидрографски особености на планината Бистра (Hydrographic characteristics), 93—113.

*Панов, Митко:* Население. Одлики на населеноста и на демографската структура (Population. Characteristics and demographic structure), 115—147.

*Граматниковски, Васил:* Одлики на земјоделството на планината Бистра (Agricultural farming), 149—165.

*Стојмилов, Александар:* Туристички потенцијали и развој на туризмот на планината Бистра (Tourist potential and the development of tourism), 165—212.

*Даскаловски, Васил:* Развиток и просторни карактеристики на населбите (The development and characteristics of the villages), 213—240.

## 2. МАКЕДОНИЈА И МАКЕДОНСКИОТ НАРОД МАКЕДОНИЯ И МАКЕДОНСКИЙ НАРОД

**История македонского народа.** Авторы тома: *Михаило Апостолски, Любен Лапе, Кирилл Мильовски, Манол Пандевски, Методия Соколоски, Томо Томовски*. Отв. ред. тома: акад. Михаило Апостолски. — Скопье, 1986. 488 стр. + 7 мапи; 8<sup>0</sup>. (Едиция: „Македония и македонский народ“, [кн. 1]).

Содржина:

Часть I. Македония в IV—XIV вв., 7—64.

Часть II. Македония под властью турок-османов, 65—146.

Часть III. Национально-освободительное движение до 1912 года, 147—211.

Часть IV. Македония в период 1912—1918 гг., 213—245.

Часть V. Македония в период 1918—1941 гг., 247—383.

Часть VI. Народно-освободительная война и революция в Македонии, 385—462.

Источники, 463—469.

Литература, 471—481.

## 3. МАЛЕШ И ПИЈАНЕЦ MALESH AND PIANETS

[Кн.] I. Вегетација. (Ред одбор: акад. Горѓи Филиповски, главен и одг. уредник, доп. член Кирил Мицевски, проф. д-р Митко Панов.) — Скопје, 1978. 73 стр. + 6 табели; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Предговор, 7—8.

*Мицевски, Кирил:* Типолошки испитувања на вегетацијата на ливадите и пасиштата во Малеш и Пијанец (Typologische Untersuchungen der Wiesen- und Weidenvegetation der Gebiete Maleš und Pijanec), 9—41.

*Цеков, С.; Ризовски, Р.:* Шумската растителност во Малеш и Пијанец (Waldvegetation in Maleš und Pijanec), 43—73.

[Кн.] II. Природни и социо-географски карактеристики на Малеш и Пијанец (II. Natural and Socio-Geographical Characteristics of Malesh and Pianets). (Уред. одбор: акад. Горѓи Филиповски, главен и одг. уредник, акад. Кирил Мицевски, проф. д-р Митко Панов). — Скопје, 1980. 232 стр. + 5 карти; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Увод, 5.

**I. Природно-географски карактеристики:**

*Несторовски, И.; Ракиќевиќ, Т.: Геолошки состав, тектоника и рудни појави (Geologische Zusammensetzung, Tektonik und Erzvorkommen), 15—46.*

*Манаковиќ, Душан: Геоморфологија (Geomorphologie), 47—69.*

*Мавродиев, Јордан: Климатски карактеристики (Klimatische Charakteristik), 71—92.*

*Гашевски, Миливој: Хидрографски карактеристики (Hydrographische Eigenschaften), 93—108.*

*Радевски, Александар: Користење и заштита на водите во Малеш и Пијанец (Der Nutzung und der Schutz vom der Gewässer von Maleš und Pijanec), 109—157.*

**II. Социо-географски карактеристики:**

*Панов, Митко: Население (Bevölkerung), 161—191.*

*Милески, Гиро: Настанување и урбano-територијален развој на градските населби (Entstehung und urban-territoriale Entwicklung der städtischen Siedlungen), 193—210.*

*Даскаловски, Васил: Просторни и физиономски карактеристики на селските населби (Dorfsiedlungen), 211—232.*

[Кн.] **III. Кирил Пенушлиски: Малешевски фолклор (III. K. Penushliski: The Folklore of Malesh).** (Ур.: акад. Харалампие Поленаковиќ). — Скопје, 1980. 431 стр.; 8<sup>0</sup>.

[Кн.] **IV. Народни песни од село Блатец.** Собрани од *Михаил Янушиев (IV. The Village Blatec Folk Poems. Collected by Mihail Janushev).* (Ур.: Харалампие Поленаковиќ). — Скопје, 1982. 109 стр.; 8<sup>0</sup>.

[Кн.] **V. Фауна (V. Fauna).** (Ур. одбор: акад. Горѓи Филиповски, одг. уредник, акад. Кирил Мицевски, проф. д-р Јонче Шапкарев). — Скопје, 1983. 104 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Икономов, Петар: Фауна на Plécoptera (Insecta) на Малеш и Пијанец (La faune des Plécoptères (Insecta) dans la région de Malech et Pianetz), 5—23.*

*Петковски, Трајан К.: Низи ракообразни од Малеш и Пијанец (Lower Crustacea of the Malesh-Pianets District), 25—43.*

*Петров, Борис; Гаревски, Ристо: Цицачите на Малеш и Пијанец (Säugetiere von Maleš und Pijanec), 45—62.*

*Чинговски, Јонче: Прилог кон познавањето на фауната на растителните оси од подрачјето на Пијанец и Малеш (Hymenoptera, Symphyta) (Contribution to the knowledge of the*

fauna of sawflies (Hymenoptera, Symphyta) from Maleš and Pijanec), 63—87.

*Шанкарев, Јонче А.: Фауната на дождовните глисти (Lumbricidae) и пијавиците (Hirudinea) во Малеш и Пијанец (The fauna of earthworms (Lumbricidae) and leeches (Hirudinea) from Maleš and Pijanec), 89—104.*

[Кн.] VI. *Филиповски, Г.; Митрикески, Ј.; Петковски, Д.: Почви. Услови за образување, генеза, еволуција, класификација, свойства и распространетост на почвите во Малеш и Пијанец (VI. G. Filipovski, J. Mitrikeski, D. Petkovski: The Soils. Conditions of formation, genesis, evolution, classification, properties and spread out of the soils in Malesh and Pianets).* (Ур.: акад. Ханс Ем). — Скопје, 1985. 187 стр. + 1 карта; 8<sup>0</sup>.

[Кн.] VII. *Економски потенцијали на Општината Берово. (VII. The Economic Potentials of Berovo District).* (Ур. одбор: акад. Ксенте Богоев, одг. уредник, доп. член Никола Узунов, Боро Пекевски). — Скопје, 1985. 188 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Предговор, 5.

*Богоев, Ксенте: Малеш — потенцијали, постигања, перспективи (Maleš — potential, achievements and prospects), 7—18.*  
*Пекевски, Боро; Станоевски, Борко: Работната сила и нејзиното формирање (The labour force), 19—49.*

*Николовски, Филип; Поповски, Герасим: Земјоделството и неговите потенцијални можности (Agriculture and its Potential), 51—72.*

*Беќар, Димо: Шумарството и неговите потенцијални можности (Forestry and its Potential), 73—92.*

*Чепујноски, Гоце: Развојот на индустријата и рударството (Development of industry and mining), 93—116.*

*Новачевски, Димитрија: Трговија — сообраќај — занаетчичество (Commerce, communications and crafts), 116—144.*

*Стојмилов, Александар: Угостителство, туризам и туристички потенцијали (Catering, tourism and tourist potential), 145—164.*

*Узунов, Никола: Структурните промени во стопанството и оценка на сегашната структурна развиеност (The structural changes in the economy), 165—188.*

[Кн.] VIII. *Економски потенцијали на Општината Делчево. (VIII. The Economic Potentials of Delčevo District).* (Ур. од-

бор: акад. Ксенте Богоев, одг. уредник, доп. член Никола Узунов, Боро Пекевски). — Скопје, 1985. 193 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Предговор, 5.

*Богоев, Ксенте:* Пијанец — потенцијал, постигања, перспективи (Pijanec — potential, achievements and prospects), 7—17.  
*Пекевски, Боро; Станоевски, Борко:* Работната сила и нејзиното формирање (The labour force), 19—48.

*Николовски, Филип; Поповски, Герасим:* Земјоделството и неговите потенцијални можности (Agriculture and its potential), 49—79.

*Бекар, Димо:* Шумарството и неговите потенцијални можности (Forestry and its potential), 81—95.

*Чепујноски, Гори:* Развојот на индустриската и рударството (Development of industry and mining), 97—120.

*Новачевски, Димитрија:* Трговија — сообраќај — занаетчичество (Commerce, communications and crafts), 121—149.

*Стојмилов, Александар:* Угостителство, туризам и туристички потенцијал (Catering, tourism and tourist potential), 151—167.

*Узунов, Никола:* Структурните промени во стопанството и оценка на сегашната структурна развиеност (Structural changes in the economy), 169—193.

#### 4. НОМАДСКИ И ПОЛУНОМАДСКИ СТОЧАРСКИ ДВИЖЕЊА ВО МАКЕДОНИЈА

NOMAD AND SEMI-NOMAD SHEEP-FARMING IN MACEDONIA

Кн. 1. **Природни и социо-географски карактеристики на зоните на номадските и полуномадските сточарски движења во Македонија** (Natural and Socio-Geographical Characteristics of the Zones of Nomad and Semi-Nomad Sheep-Farming in Macedonia). (Ур. одбор: акад. Михаило Апостолски; акад. Јубен Лапе; проф. д-р Митко Панов). — Скопје, 1984. 210 стр.; 8<sup>0</sup>. (Номадски и полуномадски сточарски движења во Македонија; кн. 1)

Содржина:

*Апостолски, Михаило:* Предговор, 5—8.

Реферати:

*Стојмилов, Александар:* Територијална разместеност на падините и пасиштата во зоните на номадското сточарство во СР Македонија (Distribution of mountains and pastures in the zones of nomad sheep-farming in Macedonia), 9—26.

*Гашевски, Миливој:* Основни природно-географски карактеристики на планините во зоните на номадското сточарство во СР Македонија (The basic natural geographical characteristics of the mountains in the zones of nomad sheep-farming in Macedonia), 27—76.

*Милески, Гиро:* Историско-географски осврт на номадските и полуномадските движења во Македонија до Балканските војни и меѓу двете светски војни (Historical and geographical review of nomad and semi-nomad movements prior to the Balkan Wars and between the two world wars), 77—94.

*Граматниковски, Васил:* Правци на номадските и полуномадските движења во Македонија (The routes of the nomad and semi-nomad farmers in Macedonia), 95—104.

*Панов, Митко:* Основни карактеристики на населеноста и демографска структура на населението (Basic characteristics of the density and demographic structure of the population), 105—153.

*Даскаловски, Васил:* Просторно-географски и други карактеристики на планинските села во зоните на номадското сточарство (Spacial, geographical and other characteristics of the mountain villages in the zones of nomad sheep-farming), 155—206.

Заклучок [од] Уредувачкиот одбор, 207—210.

III

**МОНОГРАФИИ**

**MONOGRAPHS**

1971

1. Конески, Блаже: **Јазикот на македонската народна поезија.** — Скопје, 1971. 108 стр.; 8<sup>0</sup>.  
(Résumé: La langue de la poésie populaire macédonienne).

1973

2. Ристовски, Блаже: **Наце Д. Димов (1876—1916).** — Скопје, 1973. 97 стр.; 8<sup>0</sup>.  
(Summary: Nace D. Dimov. 1876—1916).
3. Матковски, Александар: **Дитетот — крвнината во Македонија и на Балканскиот Полуостров за време на турското владеење.** — Скопје, 1973. 127 стр.; 8<sup>0</sup>.  
(Résumé: Le diyet (prix du sang) en Macédoine et sur la Peninsule Balkanique pendant la domination turque).

1974

4. Тополињска, Зузана: **Граматиката на именската фраза во македонскиот литературен јазик.** Род, број, посоченост. — Скопје, 1974. 155 стр.; 8<sup>0</sup>.  
(Summary: A grammar of the Macedonian noun-phrase. Definiteness, gender, number).

1976

5. Galton, Herbert: **The Main Functions of the Slavic Verbal Aspect,** Скопје, 1976, 307 стр.; 8<sup>0</sup>.

1978

6. Драгојловик, Драгољуб; Антиќ, Вера: **Богомилството во средновековната изворна граѓа** (The Bogomil Movement in Mediaval Authentic Material). — Скопје, 1978. 274 стр.; 8<sup>0</sup>.
7. Пандевски, Манол: **Македонија и Македонците во годините на Источната криза 1876—1878** (La Macédoine et les Macédonnes pendant les années de la crise d'Orient de 1876 à 1878). (Ур.: акад. Јубен Лапе). — Скопје, 1978. 112 стр.; 8<sup>0</sup>.
8. Peukert, Herbert: **Die makedonische Volkspoesie.** Probleme und Praxis des Tradition- und Funktionswandels in der Volksdichtung. (Red.: акад. Blaže Koneski). — Skopje, 1978. 99 стр.; 8<sup>0</sup>.
9. Чипан, Борис: **Македонските градови во XIX век и нивната урбана перспектива** (The Macedonian Towns of the 19th Century and Their Urban Perspective). (Ур.: акад. Димче Коцо). — Скопје, 1978. 133 стр.; 8<sup>0</sup>.

1979

10. Благоев, Борислав: **Монографски материјали за раѓањето и развитокот на индустријата во Македонија** (Monographic Materials on the Establishment and Growth of the Macedonian Industrial Enterprises). [Предговор акад. Кирил Миљовски]. (Ур.: акад. Кирил Миљовски). — Скопје, 1979. 8<sup>0</sup>.

1980

11. Моханти, С. К; Филиповски, Г. С.: **Оризните почви во СР Македонија и нивната антропогенизација** (The Rice Soils of the Socialist Republic of Macedonia and Their Antropogenization). (Ур.: акад. Кирил Мицевски). — Скопје, 1980, 70 стр.; 8<sup>0</sup>.
12. Сидовски, Коста: **Развитокот на индустријата на територијата на денешна СР Македонија во периодот меѓу двете светски војни (1918—1941)** (The Industrial Development on the Territory of Present-Day SR Macedonia during Period between Two Wars 1918—1914). (Ур.: акад. Кирил Миљовски). — Скопје, 1980. 319 стр.; 8<sup>0</sup>.
13. Филиповски, Г. С.; Прадан, С. К.: **Карakterистики на ретенцијата на влагата во почвите на СР Македонија** (Moisture

Retention Characteristics in the Soils of the Socialist Republic of Macedonia). (Ур.: акад. Кирил Мицевски). — Скопје, 1980. 91 стр.; 8<sup>0</sup>.

14. Томовски, К.; Волињец, Р.; Токарев, М.; Хаџиева-Алексиеска, Ј.: **Кратово — стара архитектонско урбанистичка содржина** (Kratovo — Old Architectural and Urbanistic Contents). (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1980. 148 стр.; 8<sup>0</sup>.

1981

15. Lunt, Horace G.: **The Progressive Palatalization of Common Slavic.** (Editor: Blaže Koneski). — Skopje, 1981, 98 стр.; 8<sup>0</sup>.

1982

16. Матвејева, Јана: **Рудералната вегетација на СР Македонија** (The Ruderal Vegetation in SR Macedonia). (Ур.: акад. Кирил Мицевски). — Скопје, 1982. 70 стр.; 8<sup>0</sup>.

17. Šopova, Milka; Sekovski, Živko: **Chromosome Atlas of Some Macedonian Angiosperms** (Хромозомски атлас на некои ангиосперми од Македонија). (Ур.: акад. Кирил Мицевски). — Skopje, 1982. 41 стр.; 8<sup>0</sup>.

1983

18. Основен систем и терминологија на словенската ономастика. Основная система и терминология славянской ономастики. Grundsystem und Terminologie der slawischen Onomastik. (Ред. колегиум: Ф. Безлај; М. В. Бирило; В. Бланар; Б. Видоески и др.). — Скопје, МАНУ : Меѓународен комитет на славистите; Комисија за словенска ономастика, 1983. 412 стр.; 8<sup>0</sup>. Посветено на д-р Јан Свобода.

С о д р ж и н а:

Předmluva — Predhovor — Przedmowa... [на 12 јазици], 7—54.

Увод — Введение — Einführung, 55—71.

А

Ономастички термини според објекти и појави што се именуваат со сопствени имена — Ономастические термины для собственных имен называющих определенные виды объектов — Onomastische Termini nach den durch Eigennamen bezeichneten Objekten, 79—119.

## Б

Термини за опис и обработка на сопствените имена — Термины описания и обработки собственных имен — Termini der Beschreibung und der Untersuchung der Eigennamen, 121—323.

Азбучни списоци на термините — Алфавитные списки терминов — Alphabetisch Geordnete Termina-Verzeichnisse, 325—406.

## 1984

19. Gołąb, Zbigniew: **The Arumanian Dialect of Kruševo in SR Macedonia, SFR Yugoslavia** (Ароманскиот крушевски дијалект во СР Македонија, СФР Југославија). (Editor: acad. Haralam-pie Polenaković). — Скопје, 1984. 265 стр.; 8<sup>0</sup>.

## 1985

20. Мицевски, Кирил: **Флора на СР Македонија**. Том I, св. 1 (The Flora of SR Macedonia. Vol. I, Book 1). (Ур.: акад. Ханс Ем). — Скопје, 1985, 152 стр.; 8<sup>0</sup>.

## 1986

21. Колономос, Жамила; Весковик-Вангели, Вера: **Евреите во Македонија во Втората светска војна (1941—1945)**. Зборник на документи (The Jews in Macedonia during the Second World War 1941—1945. Collection of documents). (Ур.: акад. Михаило Апостолски). — Скопје, 1986. 1472 стр. (2 тома); 8<sup>0</sup>. Том I : стр. 1—752. Том II : стр. 753—1472.
22. Номенклатура на органската хемија. Секции А, В и С. (Nomenclature of Organic Chemistry. Sections A, B, and C). Македонското издание според правилата на IUPAC го подготвиле: Б. Подолешов; М. Коруноски; З. Здравковски. (Ур.: проф. д-р Димче Тошев). — Скопје, 1986. 472 стр.; 8<sup>0</sup>.

## 1987

23. Јашар-Настева, Оливера: **Турски елементи во јазикот и стилот на македонската народна поезија**. (Turkish Elements in the Language and Style of Macedonian Folk Songs). (Одг. уредник: акад. Блаже Конески). — Скопје, 1987. 110 стр. 8<sup>0</sup>.

## **IV**

### **МУЗИЧКИ ИЗДАНИЈА**

1981

1. *Николовски, Властимир:* Соната за виолончело и пијано, соч. 80. (Sonata per violoncello e piano, op. 80.) (Ур.: акад. Благој Попов. Умет. ур.: Тодор Скаловски). — Скопје, 1981. 32 стр.; 4<sup>0</sup>.
2. *Николовски, Властимир:* Divertimento concertante, оп. 69 — per flauto, o violino e archi. (Ур.: акад. Благој Попов. Умет. ур.: Тодор Скаловски). — Скопје, 1981. 62 стр.; 4<sup>0</sup>.

V

**ФОТОТИПСКИ ИЗДАНИЈА**

1971

1. **Psalterium Sinaiticum.** An 11-th Century Glagolitic Manuscript from St Catherine's Monastery, Mt Sinai. Edited by Moshé Altbauer (Синајски псалтир. Глаголски ракопис од XI век од манастирот Св. Катерина на Синај. Приредил Моше Алтбайер). — Skopje, 1971. 360 стр.; 8<sup>0</sup>.

1973

2. **Добромирово евангелие.** Кирилски споменик од XII век. Приредил Moshé Altbauer (Evangelium Dobromiri. A 12th Century Cyrillic Manuscript. Edited by Moshé Altbauer). — Скопје, 1973. [Том I] XVIII, 438 стр.; 4<sup>0</sup>.

## VI

### ЈУБИЛЕЈНИ ИЗДАНИЈА

1968

1. Споменица за формирањето на Македонската академија на науките и уметностите. (Главен ур.: акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1968. 116 стр.; 8<sup>0</sup>.  
Содржина:
  - I. Усвојување на Законот за Македонската академија на науките и уметностите, 11—31.
  - II. Работата на Матичната комисија за избор на првите членови на Македонската академија на науките и уметностите, 33—38.
  - III. Конституирање на Македонската академија на науките и уметностите, 39—40.
  - IV. Свеченотворање на Македонската академија на науките и уметностите, 41—61.
  - V. Прием на Македонската академија на науките и уметностите за член на Советот на академиите на науките и уметностите на СФРЈ, 63.
  - VI. Одглас од основањето на Македонската академија на науките и уметностите во земјата и странство, 65—67.
  - VII. Подароци и повелби по повод основањето на Македонската академија на науките и уметностите, 69—77.
  - VIII. Закон за Македонската академија на науките и уметностите, 79—84.
  - IX. Статут на Македонската академија на науките и уметностите, 85—111.  
Памятная книга о создании Македонской академии наук и искусств (Резюме), 113—114.
  - Memorial for the establishment of the Macedonian Academy of Sciences and Arts (Summary), 115—116.

1977

2. **Десет години Македонска академија на науките и уметностите.**  
 (Ред. одбор: доп. член Ксенте Богоев, Султана Лозановска,  
 акад. Харалампие Поленаковик, акад. Благој Попов, одл.  
 уредник). — Скопје, 1977. 166 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Апостолски, Михаило:* Десет години на Македонската академија на науките и уметностите, 7—16.

Основање на Македонската академија на науките и уметностите, 19—29.

*Дејности на МАНУ:*

- Претседателство, 33.
- Извршен одбор, 33.
- Одделенија, 34.
- Собранија, 34—37.
- Научни собири, 37—40.
- Свечени собири, 40—46.
- Изложби, 46.
- Научноистражувачка работа, 46—49.
- Издавачка дејност, 49—53.
- Соработка со Советот на академиите на науките и уметностите на СФРЈ, 53—54.
- Соработка со академиите и со научни и културни институции во земјата, 54—57.
- Соработка со странство, 57—58.
- Изградба на новата зграда, 58—61.
- Администрација и стручни служби, 62.
- Архив, 62—63.
- Библиотека, 63—64.

*Биографии на членовите на МАНУ:*

Почесни членови:

- Јосип Броз Тито, 71.
- Едвард Кардељ, 73.

Редовни членови:

- Михаило Апостолски, 77—78.
- Божидар Видоески, 79.
- Ханс Ем, 80.
- Васил Иљоски, 81.
- Славко Јаневски, 82.
- Блаже Конески, 83.
- Димче Коцо, 84—85.
- Љубен Лапе, 86—87.

Кирил Миљовски, 88—89.  
 Михаил Петрушевски, 90—91.  
 Харалампие Поленаковик, 92—93.  
 Јордан Поп Јорданов, 94.  
 Благој Попов, 95—96.  
 Петар Серафимов, 97.  
 Тодор Скаловски, 98—99.  
 Александар Спасов, 100—101.  
 Исај Тацер, 102.  
 Димо Тодоровски, 103.  
 Гоѓи Филиповски, 104—105.  
 Ацо Шопов, 106—107.

Дописни членови:

Ксенте Богоев, 111—112.  
 Евгени Димитров, 113—114.  
 Вангел Коцоман, 115—116.  
 Кирил Мицевски, 117—118.  
 Властимир Николовски, 119.  
 Манол Пандевски, 120.  
 Крум Томовски, 121.

Членови надвор од работниот состав:

Самуил Борисович Бернштејн, 125.  
 Ѓурѓе Бошковиќ, 126—127.  
 Јосип Видмар, 128—129.  
 Велибор Глигориќ, 130.  
 Збигњев Голомб, 131.  
 Бранислав Ѓурѓев, 132—133.  
 Мирослав Каршулин, 134.  
 Братко Крефт, 135.  
 Хорас Г. Лант, 136.  
 Сергеј Василевич Медведев, 137.  
 Владимир Мошин, 138.  
 Душан Недељковиќ, 139.  
 Грга Новак, 140.  
 Херберт Појкерт, 141.  
 Павле Савиќ, 142—143.  
 Зузана Тополињска, 144.  
 Витолд Хензел, 145—146.  
 Едхем Чамо, 147—148.

Починати членови на МАНУ:

Димитар Ђрсов, 151—152.  
 Анте Бабић, 153—154.  
 Милан Бартош, 155—156.

Андре Вајан, 157—158.  
 Виктор Никитич Лазарев, 159.  
 Никола Мартиноски, 160.  
 Димитар Митрев, 161—162.  
 Синиша Станковиќ, 163.

1986

3. Зборник на трудови посветени на академикот Михаило Апостолски по повод 75-годишнината од животот (Collection of Studies in Honour of Academician Mihailo Apostolski on the Occasion of His 75th Birthday). (Ур. одбор: Михаил Д. Петрушевски, одг. уредник, акад. Љубен Лапе, акад. Евгени Димитров). — Скопје, 1986. 514 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Академик Михаило Апостолски, 5—8.

Попов, Благој: Говор по повод 75 години од животот на акад. Михаило Апостолски, 9—14.

I. Историја:

*Antoljak, Stjepan*: Vojna sila i snaga Samoilove države (The military power and strength of Samuel's state), 17—24.

*Бирковић, Сима*: Штип у XIV веку (Štip in the 14th century), 25—37.

*Драгојловић, Драгољуб*: Обредник крстјана Радосова и ста-ромакедонско рукописно наслеђе (Le Rituel du krstyan Radosav et l'héritage manuscrit vieux-macédonien), 39—46.

*Стојановски, Александар*: За „хрепунот“ во османскиот даночен систем (The »hrepun« in the Turkish tax system), 47—57.

*Doklešić, Ljubiša*: Da li je St. Verković imao političku zadaču u Makedoniji između 1844. i 1862. godine? (Stevan Verković avait-il une mission politique en Macédoine entre 1844 et 1862?), 59—70.

*Пандевски, Манол*: Македонските бегалци во Бугарија од Кресненското востание во 1878—1879 година (Македонские беженцы в Болгарии после Кресненского восстания в 1878—79 гг.), 71—84.

*Redžić, Enver*: Hercegovački ustanački u svjetlu analize austrijske i njemačke socijalne demokratije i prepiske Bernštajna i Kauckog sa Engelsom (Der herzegowinische Aufstand vom Jahre 1882 im Licht der Analyse seitens der österreichischen und deutschen Sozialdemokratie und des Briefwechsels zwischen Bernstein und Kautsky mit Engels), 85—99.

*Vranešević, Branislav:* Vojvođanska istoriografija o revolucionarnim pokretima u Makedoniji u drugoj polovini XIX i početkom XX veka (The Vojvodina historiography on the Macedonian revolutionary movement in the 20th century), 101—108.  
*Цамбазовски, Климент:* Школувањето на Дамјан Груев во Белград (The school days of Damian Gruev in Belgrade), 109—121.

*Лапе, Јубен:* Воени подготвоки и воени вежби во Битолскиот округ пред Илинденското востание (Les préparatifs et les exercices militaires dans le District de Bitola (Monastir) avant l'insurrection d' Ilinden), 123—133.

*Batowski, Henryk:* Projekty podziału Macedonii w przeszłości (Планови за поделбата на Македонија во минатото), 135—143.

*Стругар, Владо:* Војска Државе Словенаца, Хрвата и Срба (1918) (The army of the Kingdom of Slovenes, Croats and Serbs, 1918), 145—157.

*Кушевски, Војо Д.:* Скопскиот студентски процес пред Друштвото на народите (The Skopje trial of students and the League of Nations), 159—173.

*Фиданова, Славка:* Поважни моменти од работата на КПЈ во Македонија пред одржувањето на Покраинската партийска конференција — 8 септември 1940 година (Важные события в работе КПЮ в Македонии перед проведением краевой партийной конференции 8 сентября 1940 г.), 175—188.

*Картов, Владо:* Почетните конститутивни елементи во процесот на создавањето на југословенската федеративна единица во текот на НОВ. (До Првото заседание на АВНОЈ) (Initial constitutive elements in the process of establishing the Yugoslav federation during the NOB. Prior to the First AVNOJ Assembly), 189—203.

*Димитров, Евгени:* Државно-правната определба на македонскиот народ и Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПО на Македонија (La détermination du statut politico-juridique du peuple macédonien et le Manifeste du Commandement général de l'Armée de libération nationale et des unités des partisans de la Macédoine), 205—220.

*Весковик-Вангели, Вера:* Дејноста на Главниот штаб на Народноослободителната војска и партизанските одреди на слободната територија во Западна Македонија (The activity of the Headquarters of the National Liberational Army and the Partisan Detachments in the liberated territory in West Macedonia), 221—232.

*Куцуловска, Галена:* Воената и политичката положба во Македонија во 1943—1944 година низ известијата на Главниот штаб (The military and political situation in Macedonia in 1943 and 1944 as reported in the Headquarters' documents), 233—244.

*Пепельуговски, Петар:* Воено-територијалната поделба на Македонија на оперативни зони и нивното значење за натамошниот развој на НОВ и Револуцијата во 1943/1944 година (The military territorial division of Macedonia in the operational zones and their importance for further development of the National Liberation War and the Revolution in Macedonia during 1943 and 1944), 245—256.

*Deakin, William:* British military missions in Serbia and Macedonia (1943—45) (Британските воени мисии во Србија и Македонија 1943—1945), 257—276.

*Зографски, Данчо:* Британските мисии во Вардарска Македонија во 1943 и 1944 година (British missions in Vardar Macedonia in 1943 and 1944), 277—291.

*Анић, Никола:* Оружане снаге и ратна вештина народноослободилачке војске Македоније у завршним операцијама за ослобођење Македоније (Вооруженные силы и оперативное искусство НО армии Македонии в завершающих операциях по освобождению Македонии), 293—306.

*Нешовић, Слободан:* Борба македонског народа и генерал Михаило Апостолски у страним изворима (The struggle of the Macedonian people and General Mihailo Apostolski in foreign sources) 307—315.

*Христов, Александар:* Некои методолошки основи во истражувањата на НОВ и Револуцијата (Methodological criteria in the study of the National Liberation War (NOV) and the Revolution), 317—322.

*Kropilák, Miroslav:* Slovenská národná rada v ozbrojenom povstani Slovákov r. 1944 (Словачкото народно собрание во оруженото востание на Словациите во 1944 година), 323—332.

*Танасковић, Рајко:* Неки аспекти стратегијске улоге територијалне одбране СФРЈ (Certain aspects of the strategic role of the territorial defence in SFRY), 333—343.

## II. Историја на уметноста и археологија:

*Бошковић, Бурђе:* О неким проблемима проучавања развитка ликовног уметничког стваралаштва (Sur certains problèmes concernant l'étude du développement de l'art), 347—355.

*Алексова, Блага:* Стоби, старата епископска базилика (The old Episcopal Basilica in Stobi), 357—377.

*Коцо, Димче:* Прилог кон проучувањето на ликот на Климент Охридски (A contribution towards the study of the personality of Kliment Ohridski), 379—382.

*Hensel, Witold:* Z problematyki badań nad wczesnośrednioniemiecką Wenecją — aspekt słowiański (Од испитувањата на состојбите во Венеција во раниот среден век), 383—388.

*Томовски, Крум:* Штипско Ново Село. Урбанизам и архитектура (Novo Selo in Shtip. Urbanism and architecture), 389—402.

### III. Етнологија:

*Бромлей, Юлиан Владимиирович:* Этнос и экология (Етносот и екологијата), 405—417.

*Недељковић, Душан:* Међународно и општонародно у развоју народног стваралаштва (L'interéthnique, l'international et le populaire général dans la création populaire), 419—424.

### IV. Економија:

*Узунов, Никола:* Развитокот на индустриската во Македонија во првиот период по ослободувањето (1945—1958) (The first stage of industrial development in Macedonia after the World War II. 1945—1958), 427—440.

*Миљовски, Кирил:* Некои белези на категоријата „лица со лични приходи“ во СР Македонија (Quelques caractéristiques «personnes avec revenus personnels» en la R. S. de Macédoine), 441—455.

*Богоев, Ксенте:* Надворешниот долг на земјите во развој (Developing countries external debt), 457—468.

### V. Лингвистика:

*Илиевски, Петар Хр.:* Од терминологијата на микенската борна кола (From the terminology of the Mycenaean chariots), 471—484.

*Јашар-Настева, Оливера:* Битолското кануннаме и неговото значење за проучувањето на македонската лексика (The Bitola kanunname and its importance for the study of Macedonian lexicology), 485—496.

*Конески, Блаже:* За една граматика на македонскиот јазик (On a Macedonian grammar), 497—499.

Избрана библиографија на трудови на акад. Михаило Апостолски. (Составила: *Вера Весковиќ-Вангели*), 501—514.

## VII

### ИЗДАНИЈА НА СОВЕТОТ НА АКАДЕМИИТЕ НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ НА СФРЈ

1984

1. **Kultura i nauka u narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji.** Radovi sa naučnog skupa. Struga, 7.—9. oktobra 1981. Red. Mihailo Apostolski (Culture and Science in the National Liberation War and the Revolution. Papers from a Symposium. Struga, October 7th—9th, 1981. Editor Mihailo Apostolski). (Red. odbor: Mihailo Apostolski, Fran Zwitter; Branislav Đurđev, Antonije Isaković, Jašar Redžepagić, Enver Redžić, Hодимир Сиротковић, Aleksandar Spasov, Vlado Strugar). — Skopje: Savet akademija nauka i umetnosti SFRJ : MANU 1984. 763. str. ; 8°.

С о д р ж и н а:

*Апостолски, Михаило*, Предговор, 5—8.

*Апостолски, Михаило*: Отворање на Симпозиумот, 9—12.

Поздравни говори, 15—20.

I. Наука:

*Недељковић, Душан*: Наука и култура у народноослободилачкој борби и револуцији (*La science et la culture dans la lutte de libération nationale et dans la révolution*), 23—27.

*Стојковић, Андрија Б. К.*: Развој филозофије и науке марксизма у ослободилачком рату и револуцији (*Die Entwicklung der Philosophie und der Marxismus-Wissenschaft während des Befreiungskrieges und in der Revolution*), 29—42.

*Ude, Lojze*: Pravniki v oslobođilni borbi slovenskaga naroda 1941—1945, njihovo strokovno in znanstveno udejstvovanje (*Les juristes dans la guerre de libération nationale du peuple Slovène de 1941 à 1945, leur activité professionnelle et scientifique*), 43—53.

*Христов, Александар:* Теоретски поставки во документите од НОБ во врска со определувањето на државноправниот статус на Македонија (Theoretical postulates in the documents from the National Liberation War concerning determination of the constitutional status of Macedonia), 55—65.

*Siroković, Hodimir:* Teoretski stavovi Kongresa pravnika antifašista Hrvatske u Glini 1944. god. o izgradnji jugoslavenske federacije i pravnog sistema nove Jugoslavije (Les prises de position théorétiques du Congrès des juristes antifascistes de Croatie à Gline en 1944 sur l'édification de la fédération yougoslave et du système légal de la nouvelle Yougoslavie), 67—80.

*Zwitter, Fran:* Partizanski znanstveni inštitut (»L'institut scientifique« des partisans slovènes), 81—87.

*Апостолски, Михаило:* Зачетоци на институционалното организирање на научното творештво во НОВ и Револуцијата во Македонија (The beginnings of institutional organization of scientific creativity during National Liberation War and Revolution in Macedonia), 89—100.

*Redžić, Enver:* Kultura i revolucija (Culture and revolution), 101—115.

*Brecelj, Bogdan:* Medicinska doktrina u NOR u Sloveniji (Medical doctrine during the National Liberation War in Slovenia), 117—128.

*Николиши, Гојко:* Култура и наука у НОВ и Револуцији. Ратни санитет (Military medical service), 129—136.

*Живковић, Никола:* Однос немачких окупационих снага према просветеним и научним установама и културним добрита на Југославије (Le pillage des établissements et des biens culturels par les autorités occupantes allemandes (1941—1945), 137—154.

*Пандевски, Манол:* Кон прашањето за илинденските традиции во НОВ на Македонија (Apport à la question des traditions d' Ilinden 1903 dans la guerre de libération nationale de Macédoine), 155—165.

*Лакић, Зоран:* Активност црногорских интелектуалаца на популарисању одлука II засједања АВНОЈ-а (Черногорская интелигенция и решения Второй сессии АВНОЮ), 167—176.

*Стаматоски, Трајко:* Пишаниот македонски збор во времето на Народноослободителната војна (The macedonian written word during the National Liberation War), 177—186.

*Бојовић, Божидар:* Збирка Машана Радоњића како извор за историју народноослободилачке борбе у заробљеничким логорима (1941—1945) (Сборник Машана Ралонича как источник для истории народноосвободительной борьбы в лагерях для военнопленных (1941—1945), 187—200.

## II. Уметност:

*Matković, Marijan:* Kazalište i dramska književnost u narodnoj oslobodilačkoj borbi Hrvatske (Le théâtre et la littérature dramatique en Croatie dans la lutte de la libération nationale), 203—217.

*Paternu, Boris:* Temelji poetike slovenskega narodnoosvobodilnega pesništva 1941—1945 (Foundations of the poetics of Slovene resistance poetry), 219—227.

*Maksimović, Vojislav:* Književnost BiH nastala u periodu narodnooslobodilačkog rata (The literature of Bosnia and Herzegovina created during the National Liberation War), 229—236. *Марковић, Слободан Ж.:* Културна и книжевна активност на почетку устанка у Србији 1941. (Культурная и литературная деятельность в начале восстания в Сербии в 1941 году), 237—246.

*Jeličić, Živko:* Hrvatska književnost u daninu narodnooslobodilačke borbe (Croatian literature in the National Liberation War), 247—258.

*Šema, Isak:* Književno stvaralaštvo na albanskom jeziku za vreme NOB-a na Kosovu (La création littéraire albanaise au Kosovo durant la lutte populaire de libération), 259—271.

*Vuković, Vladeta:* Poezija srpska i crnogorska u NOR-u (La poésie serbe et monténégrine pendant la lutte populaire de libération), 273—283.

*Bogišić, Rafo:* Poemia u hrvatskoj književnosti narodnooslobodilačke borbe (Le poème dans la littérature croate de la lutte de libération nationale), 285—294.

*Orahovac, Sait:* Omladina u narodnim pjesmama nastalim u NOB-i u Bosni i Hercegovini (The young generation in the folk poems created in the course of the National Liberation War in Bosnia and Herzegovina), 295—306.

*Лукић, Света:* Модерна синтеза лирике и епа у поемама Скендера Куленовића (La synthèse moderne du lirique et de l'épique dans les poèmes de Skender Kulenović), 307—311.

*Plana, Šefčet:* Revolucionarno pevanje Albanaca u toku narodnooslobodilačke borbe (Le chant révolutionnaire des Albanais durant la lutte populaire de libération), 313—328.

*Љубинковић, Ненад:* Одлике усменог стваралаштва ослободилачке борбе и револуције (The characteristics of the oral literature of the liberation struggle and revolution), 329—341.

*Ристовски, Блајче:* Македонскиот поетски збор во периодот на НОБ (The Macedonian poetic word during the National Liberation War), 343—354.

*Тодорова, Лилјана:* Паралели меѓу константите на поезијата создадена во НОБ и поезијата на отпорот на другите народи (Paralleles entre les constantes de la poésie créée pendant la lutte de libération nationale des Yugoslaves et celle de la résistance des autres peuples), 355—366.

*Момировска, Нада:* Поезијата на Мите Богоевски со посебен осврт на песната „Спроти Илинден“ (A propos des particularités stylistiques de la poésie de Mite Bogoevski »Nuit à la veille d'Ilinden«), 367—373.

*Јакоски, Воислав:* Албански препеви на одделни македонски и песни на другите југословенски народи создадени во НОБ во Македонија (Les traductions albanaises de certaines chansons macédoniennes et serbocroates créées pendant la guerre de libération nationale en Macédoine), 375—390.

*Cvetko, Dragotin:* Glasba v NOB na Slovenskem (Die Musik dem Nationalbefreiungskampf in Slowenien), 391—400.

*Županović, Lovro:* Stilsko-izričajne, formalne i izražajne odrednice glazbenog stvaralaštva u Hrvatskoj za vrijeme narodnooslobodilačke borbe (Les déterminantes expressives, formelles et stylistiques de la création musicale en Croatie pendant la lutte de libération nationale), 401—408.

*Cevc, Emilian:* Slovenska likovna umetnost v NOB (Les arts plastiques pendant la guerre de libération nationale en Slovénie), 409—416.

*Белић, Стојан:* Логорске визије Петра Лубарде (Camp visions of Petar Lubarda), 417—422.

*Петковски, Борис:* Ликовното творештво во НОБ на Македонија (L'art figuratif dans le guerre de libération nationale en Macédoine), 423—444.

*Karamehmedović, Muhamed:* Likovni stvaraoci Bosne i Hercegovine u toku NOB-a (Painters of Bosnia and Herzegovina in the course of the National Liberation War), 445—449.

### III. Културна делатност:

*Радишић, Борбе:* Народноослободилачка борба и социјалистичка револуција као вид остваривања човековог права на културу (People's Liberation Struggle and Socialist Revolution as means for implementation of man's right to culture), 453—467.

*Дашић, Миомир:* Културно-просветни живот у Црној Гори од почетка тринестојулског устанка до лета 1942. године (La vie culturelle et éducative au Monténégro depuis l'éclatement de l'insurrection du 13 juillet jusqu'à la moitié de l'année 1942), 469—491.

*Redžepagić, Jašar:* Kulturni i prosveteni radnici Kosova u narodnooslobodilačkom ratu (Les hommes de culture et de l'instruction au Kosovo durant la lutte populaire de libération), 493—510.

*Качавенда, Петар:* Културно-просветни рад младих у оружаним снагама револуције (1941—1945) (L'éducation de la jeunesse dans les forces armées de la révolution (1941—1945)), 511—524.

*Глишић, Венцеслав:* Култура и уметност у Ужицкој републици (Culture and art in the Republic of Užice), 525—535.

*Попов, Душан:* Културни садржај у штампи народноослободилачког покрета у Војводини (Le contenu culturel dans la presse de la lutte de libération nationale), 537—541.

*Славин, Г. М.:* Одразот на југословенската култура во времето на Народноослободителната војна и Социјалистичката револуција во московскиот печат (The reflections of Yugoslav culture during the National Liberation War and Socialist Revolution in the Moscow press), 543—564.

*Милошевић, Слободан Д.:* Културно-просветна активност на слободној територији у првој половини 1942. Фочански период НОР-а (Культурно-просветительная деятельность на освобожденной территории в первой половине 1942 г.), 565—575.

*Батрићевић, Буро:* О раду на културном уздизању народа у Црној Гори у народноослободилачком рату (О работе на культурном подъеме народа в Черногории в народноосвободительной борьбе), 577—592.

*Tabački, Ljubomir:* Kulturno-prosvetna politika i praksa narodnooslobodilačkih odbora u Vojvodini i toku NOR-a (1941—1944) (Politik und Praxis in der Kultur und im Bildungswesen der Volksbefreiungskomitees in der Wojwodina während des Volksbefreiungskampfes), 593—602.

*Мокров, Боро:* Информативните системи во Македонија во периодот на НОБ (Informative systems in Macedonia during the National Liberation War), 603—617.

*Матић, Милан:* Издавачка делатност КПЈ и народноослободилачког покрета у Србији 1941. године (Activité éditrice du Parti communiste de Yougoslavie et du mouvement de libération nationale durant 1941 en Serbie), 619—636.

*Papić, Mitar:* Štampa na slobodnoj teritoriji u Bosni i Hercegovini (The press on the free territory of Bosnia and Herzegovina), 637—645.

*Kumbatović, Filip Kalan:* Slovensko gledališće med osvobodilnim bojem (Le théâtre slovène pendant la guerre de libération), 647—657.

*Gaković, Mirjana:* Prilog za proučavanje partizanskih pozorišta u narodnooslobodilačkom ratu na teritoriji Bosne i Hercegovine (A contribution to the investigation of the partisans theatres during the National Liberation War on the territory of Bosnia and Herzegovina), 659—670.

*Цувалековски, Илија:* Театар на дело (Theatre in the open), 671—674.

*Борозан, Браслав:* Театар у НОБ-у (Das Theater im Volksbefreiungskriege), 675—691.

*Јовановић-Николић, Милена:* О приредбама и позоришним представама у логору на Бањици (Shows and theatrical performances in the concentration camp of Banjica) 693—710.

*Лукетић, Мирослав:* Штампа НОР-а и револуције у Црној Гори 1941—1945 (Печать НОВ и революции в Черногории 1941—1945), 711—722.

*Popov, Jelena:* Biblioteke i knjižnice u Vojvodini za vreme drugog svetskog rata (Libraries in Vojvodina during the Second World War), 723—729.

#### IV. Саопштења у вези са дискусијом:

*Апостолски, Михаило:* Развојот на културата и науката — фактор за револуционерниот бран на народот, 733—738.

*Стругар, Владо:* Југославија, историјско наслеђе револуције, 739—747.

*Redžić, Enver:* Safet Krupić (život i rad), 749—751.

*Redžić, Enver:* Da li je ustank 11. oktobra produženje ili nedanskog ustanka?, 753—754.

## VIII

### ЗАЕДНИЧКИ ИЗДАНИЈА СО ДРУГИ ОРГАНИЗАЦИИ\*

1. Гоце Делчев и македонското национално револуционерно движење. Материјали од Симпозиумот одржан на 8, 9 и 10 ноември 1972 година во Штип по повод 100-годишнината од раѓањето на Гоце Делчев. (Редакција: акад. Кирил Мильовски, претседател, акад. Михаило Апостолски, проф. Јубен Лапе, д-р Крсте Битовски, секретар, д-р Глигор Тодоровски, д-р Александар Апостолов, Благоја Цветковски). — Скопје, МАНУ и Институт за национална историја, 1973. 410 стр.; 8<sup>0</sup>.

С о д р ж и н а:

Уводен збор, 5—6.

Поздравни говори, 7—9.

*Апостолски, Михаило:* Гоце Делчев за стратегијата и тактиката на национално-револуционерното движење во Македонија, 11—32.

*Зографски, Данчо:* Гоце Делчев — идеолог и стратег на македонското националноослободително движење, 33—46.

*Иваноски, Орде:* Влијанието на социјалистичките идеи од XIX век врз идејното оформување и револуционерното дејствување на Гоце Делчев, 47—54.

*Тодоровски, Глигор:* Вооружените подготвоки на ТМОРО за востание (1893—1903), 55—73.

*Мильовски, Кирил:* Едно ненаучно толкување сушноста на македонското националноослободително движење и местото и улогата на Гоце Делчев во него, 75—97.

*Лапе, Јубен:* Кореспонденцијата на Гоце Делчев како извор на некои страни од неговата личност и активност во ТМОРО, 99—112.

*Битоски, Крсте:* Гемиџиите и нивните односи со Гоце и со Македонската револуционерна организација, 113—123.

\* Во овој дел се поместени изданијата во чие објавување Академијата учествувала со сопствени средства (1) или кои се резултат од работата врз научни проекти работени во Академијата (2).

- Пандевски, Манол:* Македонското и ерменското револуционерно ослободително движење, 125—139.
- Цветкоски, Благоја:* Просветно-педагошката работа и предавачкиот лик на Гоце Делчев, 141—156.
- Апостолов, Александар:* Лесновскиот манастир важен револуционерен пункт во Злетовската област во национално-револуционерниот период (1893—1912), 157—167.
- Картов, Владо:* За улогата на Гоце Делчев во организационо-оформување и омасовување на македонското национално-револуционерно движење со посебен осврт на Гевгелиско-Дојранскиот крај, 169—182.
- Поплазаров, Ристо:* Некои прашања од идеолошко-политичката и организационата дејност на Гоце Делчев, 183—196.
- Димески, Димитар:* Делчевата мисија во Костурско и Леринско, 1901/2 година, 197—204.
- Мокров, Боро:* Гоце и македонскиот револуционерен печат, 205—213.
- Цамбазовски, Климе:* Српски дипломатски извори за Гоце Делчев, 215—222.
- Шванке, Роберт:* Гоце Делчев и македонското национално и револуционерно движење во светлината на австриските извори, 223—238.
- Лебл, Арпад:* Предилинденските борби и загинувањето на Гоце Делчев во печатот на Унгарија — јануари—мај 1903, 239—257.
- Пичулковска-Симитчиева, Јанина:* Идите на Гоце Делчев и Народноослободителната борба на македонскиот народ во полскиот печат, 259—274.
- Фиданова, Славка:* Идите на Гоце Делчев за политичкото единство на македонскиот народ и народностите во Македонија изразени во НОВ и НР, 275—292.
- Куцоловска, Галена:* Одраз на идеите на Гоце Делчев во Народноослободителната војна на Македонија, 293—303.
- Кирјазовски, Ристо:* Гоце Делчев во документите и печатот на Народноослободителниот фронт (НОФ) на Македонците од Егејскиот дел на Македонија, 305—313.
- Димовски-Цолев, Горѓи:* Врастеноста на револуционерниот лик на Гоце Делчев во НОБ во Битолско, 315—325.
- Кушевски, Војо Д.:* Личноста на Гоце Делчев во наставата по историја — некои дидактички опсервации, 327—338.
- Јакоски, Воислав:* Општонародната љубов кон Гоце Делчев одразена во македонските народни песни, 339—355.
- Вражиновски, Танас:* Историските преданија за Гоце Делчев, 357—371.
- Китановски, Миио:* Гоце Делчев во македонската литература за деца, 373—385.

*Този, Нико:* Гоце Делчев во современата македонска ликовна уметност, 387—397.

Резиме од дискусијата водена на Симпозиумот, 399—404.

Поздравен говор на Ванчо Дубровски, директор на Педагошката академија „Гоце Делчев“ — Штип, при завршувањето на Симпозиумот, 405—407.

2. **Historia e popullit maqedonas.** (Autorë: Apostollski Mihaillo; Llape, Luben; Milovski, Kiril; Sokolloski, Metodija; Tomovski, Tomo; Pandevski, Manol). (Red.: Apostollski Mihaillo). — Skopje, Akademia Maqedonase e shkencave dhe e arteve : Flaka e Vëllazëriimit, 1983. — 387 стр. + 7 карти; 8<sup>0</sup>.

## IX

### IN MEMORIAM

1974

1. Споменица посветена на покојниот Никола Мартиноски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите. (Ур.: акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1974. 57 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Последна почест:

Говор на Димче Коцо, дописен член на МАНУ, одржан на 8.II 1973 на комеморативната седница на МАНУ, посветена на акад. Никола Мартиноски, 7—8.

Говор на акад. Блаже Конески, претседател на МАНУ, одржан на 9.II 1973 на погребот на акад. Никола Мартиноски, 9—10.

Човекот и делото:

Јаневски, Славко: Никола Мартиноски, 13—17.

Маџан Чукић, Елена: Никола Мартиноски, 19—38.

Изложби и награди:

Самостојни изложби, 41.

Групни изложби, 41—42.

Награди, 43.

Библиографија, 45—57.

1978

2. Споменица посветена на Димитар Арсов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите. (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1978. 39 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Последна почетст:

Реч на акад. *Благој Попов* при последното простување со акад. Димитар Арсов, 7—8.

Реч на акад. *Исаак Тацер* на комеморативната седница посветена на покојниот акад. Димитар Арсов, одржана во МАНУ на 3.VII 1974 година, 9—13.

Човекот и делото:

*Давчев, Пенчо:* Академик проф. д-р Димитар Арсов (1908 — 1974), 17—21.

Библиографија на поважни трудови на акад. Димитар Арсов, 23—39.

3. Споменица посветена на покојниот **Димитар Митрев**, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите. (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1978. 40 стр.; 8<sup>º</sup>.

Содржина:

Последна почетст:

Реч на акад. *Блаже Конески* на комеморативната седница посветена на покојниот акад. Димитар Митрев, на 25.II 1976 година, 7—8.

Реч на акад. *Харалампије Поленаковиќ* на комеморативната седница на Филолошкиот факултет во Скопје, 9—12.

Реч на акад. *Михаило Апостолски* при последното простување со акад. Димитар Митрев, 13—14.

Човекот и делото:

*Спасов, Александар:* Димитар Митрев, 17—18.

*Таутовиќ, Радоица:* Уметноста како чин. Марксистичка критика на Димитар Митрев, 19—30.

Библиографија, 31—40.

1983

4. Споменица посветена на почнатиот **Ацо Шопов**, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите. (Festschrift Presented as a Memorial to Aco Šopov, a Member of Macedonian Academy of Sciences and Arts). (Ур.: акад. Евгени Димитров). — Скопје, 1983. 30 стр.; 8<sup>º</sup>.

Содржина:

*Матевски, Матеја:* Реч на комеморативната седница на Македонската академија на науките и уметностите, одржана на 22 април 1982 година, 7—11.

*Попов, Благој:* Говор на погребот на почнатиот акад. Ацо Шопов, 13—14.

Попис на творбите на акад. Ацо Шопов, 15—19.  
 Прикази и есеи за уметничките творби на акад. Ацо Шопов,  
 21—30.

1984

5. Споменица посветена на починатиот Димо Тодоровски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите (Festschrift Presented as a Memorial to Dimo Todorovski, a Member of Macedonian Academy of Sciences and Arts). (Ур.: акад. Евгени Димитров). — Скопје, 1984. 40 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Николовски, Властимир*: [Говор на комеморативната седница], 9—12.

*Конески, Методија*: [Говор пред капелата на гробиштата „Бутел“], 13.

*Гилевски, Паскал*: [Говор пред капелата на гробиштата „Бутел“], 14—15.

*Грабулоски, Јордан*: [Говор при закопот], 16—17.

Био-библиографија на скулпторот Димо Тодоровски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите, 19—40.

6. Споменица посветена на починатиот Кирил Миљовски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите (Festschrift Presented as a Memorial to Kiril Miljovski, a Member of Macedonian Academy of Sciences and Arts). (Ур.: акад. Евгени Димитров). — Скопје, 1984. 37 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Андреевски, Александар*: [Говор на комеморативната седница], 9—11.

*Богоев, Ксенте*: [Говор на комеморативната седница], 13—16.

*Бузлевски, Димитар*: [Говор пред капелата на гробиштата „Бутел“], 17—18.

*Марковски, Слободан*: [Говор пред капелата на гробиштата „Бутел“], 19—20.

*Апостолски, Михаило*: [Говор при закопот], 21—23.

Библиографија на трудовите на академикот Кирил Миљовски, 25—37.

1985

7. **Споменица посветена на починатиот Харалампие Поленаковик, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите** (Festschrift Presented as a Memorial to Haralampie Polenaković, a Member of Macedonian Academy of Sciences and Arts). (Ур.: акад. Крум Томовски). — Скопје, 1985. 49 стр.; 8<sup>0</sup>.

**Содржина:**

- Конески, Блаже: [Говор на комеморативната седница], 9—12.
- Марков, Борис: [Говор на комеморативната седница], 13—15.
- Алексовски, Милутин: [Говор пред капелата на Градските гробишта во „Бутел“], 17—19.
- Тодоровски, Томислав: [Говор пред капелата на Градските гробишта во „Булет“], 21—22.
- Филиповски, Ѓорѓи: [Говор при закопот], 23—25.
- Спасов, Александар: Харалампие Поленаковик — In Memoriam, 27—29.
- Библиографија на академикот Харалампие Поленаковик, 31—49.

1986

8. **Споменица посветена на починатиот Љубен Лапе, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите** (Festschrift Presented as a Memorial to Ljuben Lape, a Member of Macedonian Academy of Sciences and Arts). (Ур.: акад. Крум Томовски). — Скопје, 1986. 52 стр.; 8<sup>0</sup>.

**Содржина:**

- [Уводен збор], 7—8.
- Пандевски, Манол: [Говор на комеморативната седница], 9—15.
- Печијарески, Горе: [Говор пред капелата на гробиштата во „Бутел“], 17—18.
- Димовски, Наум: [Говор пред капелата на гробиштата во „Бутел“], 19—21.
- Кушевски, Воислав: [Говор пред капелата на гробиштата во „Бутел“], 23—27.
- Апостолски, Михаило: [Говор при закопот], 29—30.
- Библиографија на академикот Љубен Лапе, 31—52.

1987

9. Споменица посветена на починатиот Јордан Грабулоски, дописен член на Македонската академија на науките и уметностите (Festschrift Presented as a Memorial to Jordan Grabuloski, a Corresponding Member of Macedonian Academy of Sciences and Arts). (Ур.: акад. Крум Томовски). — Скопје, 1987. 50 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

[Уводен збор], 7.

Матевски, Матеја: Почит кон делото на Јордан Грабулоски. Реч на комеморативната седница во МАНУ, одржана на 28 мај 1986 година, 9—12.


Јовановски, Томислав: [Говор пред капелата на гробиштата во „Бутел“], 13.

Лазески, Борка: [Говор пред капелата на гробиштата во „Бутел“], 14—15.


Муратовски, Рашико: [Говор пред капелата на гробиштата во „Бутел“], 16—17.

Николовски, Властимир: [Говор при закопот], 18—19.

Величковски, Владимир: Био-библиографија на скулпторот Јордан Грабулоски, дописен член на Македонската академија на науките и уметностите, 21—50.



СЕРИСКИ  
ПУБЛИКАЦИИ



I

**ПРИСТАПНИ ПРЕДАВАЊА, ПРИЛОЗИ И БИБЛИОГРАФИЈА  
НА ЧЛЕНОВИТЕ НА МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА  
НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ**

**OPENING ADDRESSES, CONTRIBUTIONS AND BIBLIOGRAPHY OF THE  
MEMBERS OF THE MACEDONIAN ACADEMY OF SCIENCES  
AND ARTS**

[Кн. I] Пристапни предавања, прилози и библиографија на првите членови на Македонската академија на науки-те и уметностите. Opening addresses, contributions and bibliography of the first members of the Macedonian Academy of Sciences and Arts. (Одг. ур.: акад Горѓи Филиповски). — Скопје, 1969. 237 стр.; 8<sup>о</sup>.

Содржина:

Пристапни предавања и прилози:

*Апостолски, Михаило:* Некои особености на НОБ и Револуцијата во Македонија (Some distinctive features of the Peoples' Liberation War and the Revolution in Macedonia), 7—23. [Биографска белешка на стр. 8.]

*Арсов, Димитар:* Психосоматични болести (Les maladies psycho-somatiques), 25—41. [Биографска белешка на стр. 26.]

*Иљоски, Васил:* Театар во манастир (Une pièce de théâtre jouée au couvent), 43—52. [Биографска белешка на стр. 44.]

*Јаневски, Славко:* Две песни од Каинавелија, 53—57. [Биографска белешка на стр. 54.]

*Конески, Блаже:* Зборот и фонетските промени (Le mot et les changements phonétiques), 59—65. [Биографска белешка на стр. 60.]

*Мартиноски, Никола:* Ликовни прилози: Девојчиња, Насмеа-но циганче, Дојиља, Пастрмки, Доилка, 67—72. [Биографска белешка на стр. 68.]

*Миљовски, Кирил:* Вистини и заблуди на економската теорија и економската политика (Vérités et erreurs de la théorie économique et de la politique économique), 73—94. [Биографска белешка на стр. 74.].

*Митрев, Димитар:* Критиката помеѓу две димензии (La critique entre deux dimensions), 95—104. [Биографска белешка на стр. 96.].

*Петрушевски, Михаил:* Дали е „Прикованиот Прометеј“ дел од тетралогија (Le »Prométhée enchaîné« faisait-il partie d'une tétralogie), 103—118. [Биографска белешка на стр. 104.].

*Поленаковиќ, Харалампие:* Српската граѓанска поезија во Македонија во XIX век (La poésie folklorique Serbe de ville en Macédoine au cours du XIX<sup>e</sup> siècle), 119—140. [Биографска белешка на стр. 120.].

*Попов, Благој С.:* За Whittaker-овата равенка (On Whittaker's equation), 141—150. [Биографска белешка на стр. 142.].

*Серафимов, Петар:* Методи на пресметнување на лачно-гравитационите брани (Methoden zur Berechnung der Bogen-Gravitationstalsperren), 151—176. [Биографска белешка на стр. 152.].

*Филиповски, Горѓи:* За халоморфните почви на СР Македонија (Halomorphic soils in the Socialist Republic of Macedonia), 175—192. [Биографска белешка на стр. 178.].

*Шопов, Ацо:* Долго доаѓање на огнот, 193—198. [Биографска белешка на стр. 194.].

#### Библиографија:

Апостолски, Михаило — 202—207.

Арсов, Димитар — 207—211.

Иљоски, Васил — 211—212.

Јаневски, Славко — 212—213.

Конески, Блаже — 213—215.

Мартиноски, Никола — 216.

Миљовски, Кирил — 217—219.

Митрев, Димитар — 219—221.

Петрушевски, Михаил Д. — 222—224.

Поленаковиќ, Харалампие — 224—231.

Попов, Благој С. — 231—232.

Серафимов, Петар — 232—233.

Филиповски, Горѓи — 233—234.

Шопов, Ацо — 234—235.

[Кн. II]. Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите. Opening addresses, contributions and bibliography of the new members of the Macedonian Academy of Sciences and Arts. (Гл. ур.: акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1970. 196 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Пристапни предавања и прилози:

*Бернштейн, Самуил Борисович*: О предметот морфонологии (За предметот на морфонологијата), 9—18. [Биографска белешка на стр. 10.]

*Вајан, Андре*: Macédonien *maštea*. »Marâtre« (Македонското *маштеа* »Marâtre«), 19—23. [Биографска белешка на стр. 20.]

*Видоески, Божидар*: Дијалектната диференцијација на македонскиот јазик (Différenciation dialektale de la langue macédonienne), 25—39. [Биографска белешка на стр. 26.]

*Глигориќ, Велибор*: Обележје традиција српске књижевне критике (Traits caractéristiques des traditions dans la critique littéraire serbe), 41—52. [Биографска белешка на стр. 42.]

*Ѓурѓев, Бранислав*: Problem pravidne protivrečnosti u svedočanstvima istorijskih izvora (Das Problem des anscheinenden Widerspruches in den Zeugnissen geschichtlicher Quellen), 53—61. [Биографска белешка на стр. 54.]

*Коцо, Димче*: Главните карактеристики на македонската средновековна уметност (Les caractéristiques principales de l'art médiéval macédonien), 63—96. [Биографска белешка на стр. 64.]

*Лант, Хорас Г.*: On the apocryphal Gospel of St. Thomas (За апокрифното евангелие на св. Тома), 97—105. [Биографска белешка на стр. 98.]

*Појкерт, Херберт*: Die Spezifik der Volksdichtungssprache (Спецификата на јазикот на народната поезија), 107—123. [Биографска белешка на стр. 108.]

*Поп-Јорданов, Јордан*: За термализацијата на неутроните во хетерогени средини (On neutron thermalization in heterogeneous media), 125—135. [Биографска белешка на стр. 126.]

*Станковиќ, Синиша*: Истраживања на македонским језерима (Recherches sur les lacs macédoniens), 137—149. [Биографска белешка на стр. 138.]

*Тацер, Исај:* Испитување на функцијата и нагледно прикажување на бубрезите со ортојодхијпуран ( $^{131}\text{ortho-iodhippurate renography}$  and kidney visualization), 151—172. [Биографска белешка на стр. 152.].

*Тодоровски, Димо:* Ликовни прилози: Глава на селанка. Композиција на тема „Јама“, Климент Охридски, Климент Охридски (детал), Мечкин Камен, 173—179. [Биографска белешка на стр. 174.].

Библиографија:

Видоески, Ѓошко — 185—186.

Коцо, Димче — 186—187.

Поп-Јорданов, Јордан — 187—189.

Тацер, Исај — 189—193.

[Кн. III]. (Гл. ур.: акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1974, 128 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Пристапни предавања и прилози:

*Бабик, Антон:* Tradicija i istorijsko pravo u odnosima između Bosne i Dubrovnika u srednjem vijeku (Die Rolle der Überlieferung und des historischen Rechtes in den Beziehungen zwischen Bosnien und Dubrovnik im Mittelalter), 9—17. [Биографска белешка на стр. 10.].

*Бартоши, Милан:* Обавезно универзално међународно јавно право (Le droit international public obligatoire et universel), 19—36. [Биографска белешка на стр. 20.].

*Голомб, Збигњев:* Значењето на македонскиот јазик за балканските студии (The significance of Macedonian in Balkan linguistics), 37—43. [Биографска белешка на стр. 38.].

*Ем, Ханс:* За некои особености на растителноста и дендрофлората на Македонија (Ueber einige Besonderheiten der Vegetation und Dendroflora Mazedoniens), 45—58. [Биографска белешка на стр. 46.].

*Крефт, Братко:* Брехт и марксизмот (Brecht in marksizem), 44—81. [Биографска белешка на стр. 45.].

*Лапе, Јубен:* Животниот пат и делото на Пере Тошев (La vie et l'activité de Père Tošev), 83—99. [Биографска белешка на стр. 84.].

*Скаловски, Тодор:* Музички прилози: Гоце, Шарпланинска приспивна, Македонско оро, 101—103. [Биографска белешка на стр. 102.].

*Спасов, Александар:* Некои аспекти на проучувањето на поетиката на романот и обид за типолошко определување на македонскиот роман (Einige Merkmale des Studiums der Ro-

manpoetik und ein Versuch der typologischen Bestimmung des makedonischen Romans), 105—116. [Биографска белешка на стр. 106.].

Библиографија:

Ем, Ханс — 121—122.

Лапе, Љубен — 123—125.

Спасов, Александар — 125—128.

[Кн.] IV. (Одг. ур.: Благој Попов). — Скопје, 1978, 131 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Богоев, Ксенте:* Институционалните и економските аспекти на општественото финансирање во Југославија (The institutional and economic aspects of public financing in Yugoslavia), 7—23. [Биографска белешка на стр. 8.].

Библиографија на доп. член Ксенте Богоев, 25—28.

*Бошковиќ, Ѓурђе:* Osvrt na neka pitanja razvitka materijalne i duhovne kulture makedonskog naroda, 29—35. [Биографска белешка на стр. 30.].

*Димитров, Евгени:* Развиток на југословенскиот федерализам и неговиот придонес за теоријата на федерализмот (Développement du fédéralisme yougoslave et son apport à la théorie du fédéralisme), 37—60. [Биографска белешка на стр. 38.].

Библиографија на доп. член Евгени Димитров, 61—64.

*Коцоман, Вангел:* Ликовни прилози: Автопортрет, Џвеќе, Уплашени коњи, Стара скопска чаршија, Везилка, 65—72. [Биографска белешка на стр. 66.].

Одржани изложби на доп. член Вангел Коцоман, 73—76.

*Мицевски, Кирил:* Реликтност и ендемизам во флората и вегетацијата на Македонија (Endemismus und Reliktenfrage in der Flora und Vegetation von Makedonien), 77—90. [Биографска белешка на стр. 78.].

Библиографија на доп. член Кирил Мицевски, 91—93.

*Мошин, Владимир:* Творечката улога на македонско-словенската средина во рецепцијата на римско-византиското право на Балканот, 95—103. [Биографска белешка на стр. 95.].

Библиографија на доп. член Владимир Мошин, 105—106.

*Недељковиќ, Душан:* О филозофији, 107—112. [Биографска белешка на стр. 108.].

*Томовски, Крум:* Традицијата како фактор и обележје во развојот на архитектурата во Македонија (Tradition as a

factor and feature in the development of architecture in Macedonia), 113—124. [Биографска белешка на стр. 114.].  
Библиографија на доп. член Крум Томовски, 125—129.

[Кн.] V. (Одг. ур.: Благој Попов). — Скопје, 1979. 40 стр.; 8<sup>0</sup>.  
Содржина:

*Пандевски, Манол:* Младотурската револуција — испит за организираните македонски политички сили (The Young Turk Revolution — an examination of the organised political Macedonian forces), 7—24. [Биографска белешка на стр. 8.].  
Библиографија на доп. член Манол Пандевски, 25—30.  
*Тополињска, Зузана:* Кон дефиницијата на членот (Towards an operational definition of the article), 31—40. [Биографска белешка на стр. 32.].

[Кн.] VI. (Одг. ур.: акад. Евгени Димитров). — Скопје, 1982. 280 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Андреевски, Александар:* Можности за функционална рехабилитација кај ларингеалните карциноми со суптотална и тотална реконструктивна ларингектомија (The possibility of the functional rehabilitation at laryngeal cancers with subtotal and total reconstructive laryngectomy), 7—26. [Биографска белешка на стр. 8.].

Библиографија на доп. член Александар Андреевски, 27—37.  
*Antoljak, Stjepan:* Konstantin Porfirogenet kao izvor za rani srednjevjekovnu historiju makedonskog naroda (Constantine Porphyrogenet as a source for the early medieval history of the Macedonian people), 37—55. [Биографска белешка на стр. 38.].

*Batowski, Henryk:* Najvažniji datumi o granicama S.R. Makedonije (Origin of the boundaries of the Socialist Republic of Macedonia), 57—67. [Биографска белешка на стр. 58.].

*Ефремов, Георги:* Популациони и биохемиски аспекти на хемоглобинопатиите во Југославија (Population and biochemical aspects of hemoglobinopathies in Yugoslavia), 69—92. [Биографска белешка на стр. 70.].

Библиографија на доп. член Георги Ефремов, 93—102.

*Илиевски, Петар Хр.:* Микенската просопографија како историски извор (Mycenae prosopography as a historical source), 103—125. [Биографска белешка на стр. 104.].

Библиографија на доп. член Петар Хр. Илиевски, 127—135.

*Јашар-Настева, Оливера:* Пројави на диглосија и билингвизам во СР Македонија (Phénomènes de diglossie et de bilin-

guisme en RS de Macédoine), 137—153. [Биографска белешка на стр. 138.].

Библиографија на доп. член Оливера Јашар-Настева, 155—159.

*Mareš, František Václav:* Das Verhältnis der Belebtheits- und der Determinierungskategorie im Slavischen (Взајемниот однос на категоријата на одушевеноста и на категоријата на определеноста во словенските јазици, 161—175. [Биографска белешка на стр. 162.].

*Матевски, Mateja:* Липа, Свети Трифун, Долап, 177—184. [Биографска белешка на стр. 178.].

Библиографија на доп. член Матеја Матевски, 185—186.

*Узунов, Никола:* Стопанскиот развиток на СР Македонија преку половите и центрите на развојот (The role of poles and centres of growth in the economic development of Macedonia), 187—205. [Биографска белешка на стр. 188.].

Библиографија на доп. член Никола Узунов, 207—211.

*Христов, Александар:* АСНОМ и меѓународната заедница (Le Conseil antifasciste de libération populaire de Macédoine et la communauté internationale), 213—234. [Биографска белешка на стр. 214.].

Библиографија на доп. член Александар Христов, 235—246.

*Чупона, Гоѓи:* Проширувања на алгебарските структури (Extending of algebraic structures), 247—274. [Биографска белешка на стр. 248.].

Библиографија на доп. член д-р Гоѓи Чупона, 275—277.

[Кн.] VII. (Одг. ур.: акад. Евгени Димитров). — Скопје, 1985. 67 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Грабулоски, Јордан:* Ликовни прилози: Детаљ од споменикот на Партизанските гробишта во Бутел — Скопје, Споменик „Илинден“ во Крушево, Споменик „Илинден“ во Крушево — Релјеф од ентериерот, Разгризена, Пробиви, 7—12. [Биографска белешка на стр. 8.].

Библиографија на доп. член Јордан Грабулоски, 13—15.

*Зографски, Данчо:* Сушноста и функцијата на историското познание (L'essence et la fonction de la connaissance historique), 17—32. [Биографска белешка на стр. 18.].

Библиографија на доп. член Данчо Зографски, 33—39.

*Stoicheff, Boris P.:* Man's fascination with light (Човековата фасцинација од светлината), 41—47. [Биографска белешка на стр. 42.].

*Стругар, Владо: Istorijsko ishođenje Jugoslavije (The historical emergence of Yugoslavia), 49—67. [Биографска белешка на стр. 50.].*

[Кн.] VIII. (Одг. ур.: акад. Крум Томовски). — Скопје, 1986. 123 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Бромлей, Юлиан Владимирович: Основные направления современной этнографической науки в СССР (Основни правци на современата етнографска наука во СССР), 7—37. [Биографска белешка на стр. 8.].*

*Георгиевски, Ташко: Богоја Штерјоски, 39—44. [Биографска белешка на стр. 40.].*

Библиографија на доп. член Ташко Георгиевски, 45—46.

*Давчев, Пенчо: Придонес на современата дијагностика на панкреатичниот канцер (Contribution to the advanced diagnosis of the pancreatic cancer), 47—68. [Биографска белешка на стр. 48.].*

Библиографија на доп. член Пенчо Давчев, 69—94.

*Dorovský, Ivan: За некои методолошки прашања на споредбеното изучување на европските литератури (О некоторых методологических вопросах сравнительного изучения европейских литератур), 95—108. [Биографска белешка на стр. 96.].*

*Ристов, Милчо: Клинеобразни фотоволтаични ќелии добиени со хемиска диспозиција (Preparation of wedge-shaped photo voltaic cells by chemical deposition), 109—119. [Биографска белешка на стр. 110.].*

Библиографија на доп. член Милчо Ристов, 121—123.

## II

### ПРЕДАВАЊА ОДРЖАНИ ВО МАКЕДОНСКАТА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ

1. Савић, Павле: Постигнути резултати и правци даљег развоја теорије о понашању материјала под притиском. (Ур.: акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1975. 17 стр.; 8<sup>0</sup>. (Предавања [кн. 1].)
2. Седов, Л. И.: Теоретические модели. (Ур.: акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1975. 27 стр.; 8<sup>0</sup>. (Предавања [кн. 2].)
3. Дзоценидзе, Г. С.: Меловой и палеогеновый магматизм Кавказа и связанное с ним оруденение, 7—16. Заридзе, Г. М.: Медная и полиметаллическая минерализация в связи с развитием магматизма, 17—27. (Ур.: акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1975. 27 стр.; 8<sup>0</sup>. (Предавања [кн. 3].)
4. Požar, Hrvoje: Strategija dugoročnog razvoja energetike Jugoslavije. (Ур.: акад. Крум Томовски). — Скопје, 1985. 35 стр.; 8<sup>0</sup>. (Предавања [кн. 4].)

### III

## STUDIA LINGUISTICA POLONO-JUGOSLAVICA\*

1982

**Studia linguistica Polono-Jugoslavica.** Том 2. (Ред. одбор: Казимјеж Римут, Зузана Тополињска, Блаже Конески, Јован Вуковиќ. Ред. на томот: Блаже Конески). — Скопје, МАНУ 1982. 207 стр. + 1 карта, 6 факсимили; 8<sup>0</sup>. Посветено на акад. Божидар Видоески.

Содржина:

Посвета [од Редакцијата], 5—6.

**Милев, Милева:** Библиографија на акад. Божидар Видоески, 7—16.

I. Историја на јазикот:

**Basara, Jan:** Paralele fonetyczne polsko-południowosłowiańskie (Од полско-јужнословенските фонетски паралели), 19—21.  
**Конески, Блаже:** Факторот на времето во јазичните промени (Czynnik czasu w procesach zmian językowych), 23—27.

**Mulić, Malik I.:** Još o metatoniji slovenskih imenica tipa »volja« i »sûša« (Jeszcze o metatonii słowiańskich rzeczowników typu wola, susza), 29—36.

**Rymut, Kazimierz:** Kto to byli Świepietnicy? (Кои беа Świepietnicy?), 37—41.

\* Публикацијата ја издаваат наизменично: Полската академија на науките — Варшава, Македонската академија на науките и уметностите и Академијата на науките и уметностите на Босна и Херцеговина — Сараево.

Том 1: ПАН, 1980.

Том 2: МАНУ, 1982.

Том 3: АНУБиХ, 1983.

Том 4: ПАН, 1986.

Том 5: МАНУ, 1987.

*Угринова-Скаловска, Радмила:* За дијалектниот материјал во Трескавечкиот кодик (O materiale dialektałnym w Kodeksie treskawieckim), 43—49.

## II. Дијалектологија:

*Baotić, Josip:* Akut u govoru starosjedilaca bosanske Posavine danas (Dzisiejszy stan akutu w dialekcie autochtonicznych mieszkańców bosanskiej Posawiny), 53—62.

*Zduńska, Helena:* Z zagadnień interferencje fonetycznej w języku Polonii francuskiej (Од проблемите на фонетската интерференција во јазикот на полските иселеници во Франција), 63—68.

*Kowalska, Anna:* Formacje z sufiksem -ula w gwarach polskich (Формациите со суфиксот -ула во полските говори), 69—76.

*Laskowski, Roman:* Nad derywacją rzeczowników żeńskich od męskich osobowych w dialektach laskich (Во врска со деривацијата на женските именки од машките во лашките дијалекти), 77—80.

*Percyńska, Nina; Pomianowska, Wanda; Sułkowska, Jadwiga:* Słowniańskie przywoływanie domowego ptactwa wodnego. Na marginesie map Ogólnosłowiańskiego Atlasu Lingwistycznego (Словенските вабења на домашни водни птици. На маргина на картите од Општословенскиот лингвистички атлас), 81—85.

*Urbańczyk, Stanisław:* Uwagi o słownictwie Suchego i Wysockiej. (Na podstawie Słownika M. Małeckiego) (Забелешки во врска со лексиката на Сухо и Висока. Врз основа на речникот од М. Малецки), 87—94.

*Ćerić, Snježana:* O deklinaciji imenica tipa telę — teleće u slovenskim jezicima (O deklinacji rzeczowników typu tele — teleće w językach słowiańskich), 95—98. + 1 карта.

## III. Лексика со ономастика:

*Alirejsović, Edina:* Prilog proučavanju hercegovačke mikroponimije (Przeczynek do badań mikrotoponimii hercegowińskiej), 101—106.

*Basara, Anna:* Semantyka odpowiedników \*golva w języku polskim. (Na tle trzech współczesnych języków słowiańskich) (Семантика на еквивалентот на пс. \*голва во полскиот јазик. Во споредба со другите три современи словенски јазици), 107—115.

*Vujičić, Dragomir:* O nekoliko hidronima sa bosanskog područja (O kilku hydronimach z terenu Bośni), 117—123.

*Jashar-Настева, Оливера:* За функцијата на боите во јазикот на современата македонска поезија (Funkcje barw języka we współczesnej poezji macedońskiej), 125—131.

*Марков, Борис:* Турскиот фактор во одделни типови фразеологизми во македонскиот јазик (O wpływie języka tureckiego na pewne typy frazeologizmów w języku macedońskim), 133—144.

*Peco, Asim:* Oronimi u toponomastici (Oronimy w toponomastyce), 145—150.

*Поленаковиќ, Харалампие:* Некои лексички маргиналии на Григор Прличев сторени на „Греческо-русский словарь...“ Москва 1848, I, II (Na marginesie leksyki Grigora Prličeva. Na podstawie notatek na marginesach »Grečesko-russkog slobodnog jezika«, Moskva 1848, I-II), 151—154 + 6 факсимили.

#### IV. Современ јазик:

*Минова-Гуркова, Лилјана:* Релативизираната именска фраза во македонскиот литературен јазик (Relatywizowana grupa imienna w języku macedońskim), 157—169.

*Minović, Milivoje:* O razvoju savremenog srpskohrvatskog književnog jezika. (Spontanost, stihijnost, usinjerenost) (O rozwoju współczesnego serbskochorwackiego języka literackiego), 171—186.

*Паноска, Ружа:* За јазикот во поезијата на Блаже Конески (O języku poezji Blaža Koneskiego), 187—191.

*Тополињска, Зузана:* За формулата на таканаречениот балкански анализам (O formule tzw. analityzmu bałkańskiego), 193—200.

*Wróbel, Henryk:* Interpretacja kategorialnosemantyczna czasowników denomiinalnych (Категоријалносемантична интерпретација на деноминални глаголи), 201—207.

1987

#### 2. *Studia linguistica Polono-Jugoslavica*, том 5. (Од. ур.: Божидар Видоески), Скопје, 1987. 300 стр.; 80.

Содржина:

##### I. Историја:

*Wrocławska, E.:* Słowotworstwo rzeczowników w dialekcie dubrownickim XVI—XVII w. (Tvorba imenica u dubrovničkom dijalektu XVI—XVII veka), 7—18.

*Vukomanović, Slavko:* Značaj gramatičkog roda i nominativa jednine za razvitak imenske deklinacije u srpskohrvatskom jeziku (Znaczenie rodzaju gramatycznego i mianownika liczby pojedynczej dla rozwoju deklinacji rzeczowników w języku serbochorwackim), 19—31.

*Конески, Блаже:* Србизмите во јазикот на Р. Жинзифов (Serbismy w języku Rajka Žinzifowa), 33—38.

*Peco, Asim; Gošić, Nevenka:* Filološko-jezična analiza jednog turskog dokumenta (Analiza filologiczno-językowa jednego dokumentu tureckiego), 39—47.

*Staszewski, J.:* Spójniki wprowadzające zdanie podrzędne okolicznikowe czasu w języku staro-cerkiewno-słowiańskim (StarosłovenSKI vremenski veznici), 49—58.

#### II. Дијалектологија:

*Valjevac, N.:* Iz kožarske leksike (Słownictwo z zakresu obróbki skóry w miasteczku Visoko pod Sarajewem), 61—70.

*Vujičić, D.:* Morfonemske alternacije *om* — *em* u instrumentalu singulara, *ovi* — *evi* u nominativu plurala u govorima sjeverne i sjeveroistočne Bosne (Morfoneimatyczne alternacje -*om* — *-em* u instrumentalu liczby pojedynczej, *-ovi* — *-evi* w nominatywie liczby mnogiej w gwarach północnej i północnowschodniej Bośni), 71—81.

*Дрвошанов, Васил:* Акцентскиот систем на кајларскиот говор (System akcentowy gwary kajlarskiej), 83—99.

*Пеев, Коста:* Реликти во прозодискиот систем на југоисточните македонски говори од кукушко-дојранското подрачје (Relikty prozodyczne w południowo-wschodnich gwarach macedońskich okolicy Kukusza i Dojrana), 101—108.

*Petrović, D.:* Мјечислав Маљецки као проучавалац говора Црне Горе (Mieczysław Małecki jako badacz dialektów Czarnej Góry), 109—116.

#### III. Ономастика:

*Иванова, Олга:* За некои христијански табу зборови и за нивната застапеност во топонимијата (O niektórych wyrazach tabu i ich frekwencji w toponimii), 119—127.

*Kowalik-Kaleta, Zofia:* Zarys ewolucji systemu patronimicznego w Macedonii od XII do XVIII wieku (Нацрт на развитокот на македонскиот патронимичен систем од XII до XVIII век), 129—140.

*Lubaś, W.:* Nazwanie osób w dialogu (Именување на лицата во дијалог), 141—148.

#### IV. Современ јазик:

*Grochowski, Maciej:* O kryteriach określenia przedmiotu leksykologii (За предметот и методот на лексикологијата), 149—155.

*Karolak, Stanisław:* Uwagi o słowiańskiej grupie imiennej (Забелешки за словенската именска синтакса), 157—173.

*Милошевић, К.:* О каузалној функцији предикатских атрибуута у српскохрватском језику (O funkcji kauzatywnej atrybutów predykatywnych w języku serbochorwackim), 175—190.

*Savicka, Irena:* Dystrybucja spółgłosek i struktura sylaby w językach bałkańskich (Дистрибуција сугласника и структура слова у балканским језицима), 191—203.

*Савицка, Ирена; Спасов, Љ.:* Фонетска и функционална специфичност на сонантите (Fonetyczna i funkcjonalna specyfika sonantów), 205—214.

*Solecka, K. M.:* Czy podwojenie dopełnienia w językach bałkańskich jest tylko bałkanizmem? (Дали удвојувањето на објектот во балканските јазици е само балканизам?), 215—226.

*Teunissen, Margareta:* Македонското минало неопределено време: една парадигма со две функции (Macedoński czas przeszły nieokreślony: jeden paradygmat o dwu funkcjach), 227—232.

*Тополињска, Зузана:* Од механизмите на кондензација: во рамките на именската синтагма (O pewnych mechanizmach kondenzacji w grupie imiennej), 233—240.

*Шокларова-Љоровска, Германија:* Конструкциите со временски срвници: додека, додека да и додека не во македонскиот јазик и неговите еквиваленти во полскиот (Konstrukcje ze spójnikami czasowymi dodeka, dodeka da, dodeka ne w języku macedońskim oraz ich ekwiwalenty w języku polskim), 241—261.

## IV

### СВЕЧЕНИ СОБИРИ

1970

1. **Свечен собир посветен на Кочо Рацин.** Одржан на 13 јуни 1968 година. (Ур.: акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1970. 18 стр.; 8<sup>0</sup>.  
*Митрев, Димитар:* Рацин во развојот на македонската национална култура, 9—18.
2. **Свечен собир посветен на 100-годишнината од раѓањето на Ленин.** Одржан на 17 април 1970 година. (Ур.: акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1970. 37 стр.; 8<sup>0</sup>.  
Содржина:  
Уводен збор на претседателот на Македонската академија на науките и уметностите, академик Блаже Конески, 5.  
*Мильовски, Кирил:* Националното прашање во теоријата и практиката на Ленин, 7—37.
3. **Свечен собир на Македонската академија на науките и уметностите при предавањето на диплома на почесен член на претседателот на СФРЈ Јосип Броз Тито.** Одржан на 9 јуни 1970. — Скопје, 1970. 28 стр.; 8<sup>0</sup>.  
Содржина:  
Избор на другарот Јосип Броз Тито за почесен член на Македонската академија на науките и уметностите, 5—8.  
Говор на Блаже Конески, претседател на МАНУ, при изборот на другарот Јосип Броз Тито за почесен член на МАНУ, 9—16.  
Содржина:  
Пристанка беседа на претседателот на СФРЈ Јосип Броз Тито, 17—28.

1971

4. **Свечен собир посветен на Горче Петров.** Одржан на 25 јуни 1971 година. — Скопје, 1971. 19 стр.; 8<sup>0</sup>.

## Содржина:

Уводен збор на претседателот на МАНУ, академик Блаже Конески, 5.

*Митрев, Димитар:* Мислителот Ѓорче Петров, 9—19.

1972

5. **Свечен собир посветен на 80-иот роденден на претседателот на СФРЈ Јосип Броз Тито.** Одржан на 17 мај 1972 година. (Ур.: акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1972. 17 стр.; 8<sup>0</sup>.

## Содржина:

Реч на претседателот на МАНУ акад. Блаже Конески при отворањето на Свеченниот собир, 5.

*Апостолски, Михаило:* Јосип Броз Тито — политички и воен стратег на Револуцијата, 7—17.

1974

6. **Свечен собир посветен на Илинден.** Одржан на 16 октомври 1973 година. (Ур.: акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1974. 24 стр.; 8<sup>0</sup>.

## Содржина:

*Лапе, Љубен:* Одбележувањето на Илинден меѓу двете светски војни во Македонија и сред македонската емиграција, 9—23 + илустр.

7. **Свечен собир посветен на АВНОЈ.** Одржан на 15 ноември 1973 година. (Ур.: акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1974. 25 стр.; 8<sup>0</sup>.

## Содржина:

*Апостолски, Михаило:* Значење и одраз на решенијата на II заседание на АВНОЈ за развитокот на востанието во Македонија, 9—25.

8. **Свечен собир посветен на Крсте П. Мисирков.** Одржан на 25 декември 1973 година. (Ур.: акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1974. 23 стр.; 8<sup>0</sup>.

## Содржина:

*Иљоски, Васил:* Националната програма на Крсте П. Мисирков, 9—23.

9. **Свечен собир посветен на Јоаким Крчовски.** Одржан на 4 јуни 1974 година. (Ур.: акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1974. 20 стр.; 8<sup>0</sup>.

С о д р ж и н а:

*Поленаковиќ, Харалампие:* Јоаким Крчовски — родоначалник на новата македонска книжевност. По повод 160 години од печатењето на првата македонска книга, 9—22.

1975

10. **Свечен собир посветен на Димо Хаци Димов.** Одржан на 17 октомври 1974 година. (Ур.: акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1975. 22 стр.; 8<sup>0</sup>.

С о д р ж и н а:

*Митрев, Димитар:* Димо Хаци Димов — идеолог на македонското револуционерно движење, 9—22.

11. **Свечен собир посветен на 130-годишнината од смртта на Кирил Пејчиновиќ.** Одржан на 24 март 1975 година. (Ур.: акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1975. 26 стр.; 8<sup>0</sup>.

С о д р ж и н а:

*Поленаковиќ, Харалампие:* Кирил Тетоец Пејчиновиќ. Прозаител и писател, 7—26.

1977

12. **Свечен собир посветен на 100-годишнината од смртта на Партелија Зографски.** Одржан на 22 ноември 1976 година. (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1977. 36 стр.; 8<sup>0</sup>.

С о д р ж и н а:

*Поленаковиќ, Харалампие:* Преродбеникот Партелија Зографски. По повод 100-годишнината од смртта, 7—25.

*Конески, Блаже:* П. Зографски како граматичар, 27—36.

13. **Свечена академија посветена на Иван Џанкар.** Одржана на 9 декември 1976 година. (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1977. 14 стр.; 8<sup>0</sup>.

С о д р ж и н а:

Уводен збор на акад. Блаже Конески, 5—6.

*Спасов, Александар:* Погледи кон делото на Иван Џанкар, 7—14.

14. **Свечен собир посветен на Мјечислав Малецки.** Одржан на 27 декември 1976. (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1977. 32 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Видоески, Божидар:* Мјечислав Малецки како славист и испитувач на македонските дијалекти, 7—20.

*Поленаковик, Харалампие:* Два примера за изумирањето на епската поезија кај нас. Врз база на фолклорните записи на М. Малецки, 21—32.

15. **Свечен собир посветен на Рајко Жинзифов.** Одржан на 28 февруари 1977. (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1977. 28 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Поленаковик, Харалампие:* Рајко Жинзифов. Живот и книжевна дејност, 9—28.

16. **Свечен собир посветен на Титовите јубилеи.** Одржан на 2.IV 1977 година. (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1977. 29 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Апостолски, Михаило:* Тито — стратег на Револуцијата на народите и народностите на Југославија, 7—16.

*Мильовски, Кирил:* Решавачки моменти во револуционерната и државничката дејност на претседателот Тито, 17—29.

1978

17. **Свечен собрание по повод отворањето на новата зграда на Академијата.** 8 октомври 1976. (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1978. 39 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Говор на претседателот на МАНУ, акад. Михаило Апостолски, 7—12.

Говор на претседателот на Собранието на СРМ Благоја Талески, 13—18.

Поздравни говори:

Поздравен говор на Методи Антов, претседател на Собранието на град Скопје, 21.

Поздравен говор на акад. Едхем Чамо, претседател на Советот на академиите на науките и уметностите на СФРЈ и претседател на АНУБИХ, 22—23.

Поздравен говор на акад. Вељко Гортан, потпретседател на ЈАЗУ, 24.

Поздравен говор на акад. Душан Каназир, потпретседател на САНУ, 25—26.

Поздравен говор на акад. Јанез Милчински, претседател на САЗУ, 27.

Поздравен говор на проф. Есал Мекули, претседател на Друштвото за наука и уметност на Косово, 28—29.

Поздравен говор на Анатоли Дамјановски, проректор на Универзитетот „Кирил и Методиј“ — Скопје, 30.

Поздравен говор на Софроние Миладиновски, претседател на Извршниот совет на Собранието на општината Кичево, 31.

*Филиповски, Гори:* Извештај на одборот за градба, 33—39.

- 17a. Свечен собрание по повод 10 години на Македонската академија на науките и уметностите. Одржано на 18 октомври 1977 год. (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1978. 29 стр. + [12] стр. факсимили; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Апостолски, Михаило:* Десет години на Македонската академија на науките и уметностите, 7—18.

Поздравни говори и телеграми:

Поздравен говор на потпретседателот на ЈАЗУ, акад. Вељко Гортан, 21.

Поздравен говор на генералниот секретар на САНУ, акад. Воислав Ѓуриќ, 22.

Поздравен говор на претседателот на САЗУ, акад. Јанез Милчински, 23.

Поздравен говор на претседателот на АНУ на БиХ, акад. Едхем Чамо, 24.

Поздравен говор на потпретседателот на АНУ на Црна Гора, акад. Драгутин Вукотиќ, 26.

Поздравен говор на претседателот на Друштвото за наука и уметност на Косово, проф. Есал Мекули, 27.

Поздравна телеграма од претседателот на СФРЈ, Јосип Броз Тито, [29.].

Поздравна телеграма од Едвард Кардељ, [29.].

18. Свечен собир посветен на Моша Пијаде. Одржан на 5 ноември 1977 год. (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1978. 20 стр.; 8<sup>0</sup>.

9 Преглед на изданијата

Содржина:

*Апостолски, Михаило:* Моша Пијаде во одбрана на македонската националност, 7—20.

19. **Свечен собир посветен на Никола Карев.** Одржан на 20.XII 1977. (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1978. 14 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Иваноски, Орде:* Животот и делото посветени на револуционерата. (100 години од раѓањето на Никола Карев), 7—14.

1979

20. **Свечен собир по повод предавањето на дипломата на почесен член на Македонската академија на науките и уметностите на другарот Едвард Кардељ.** Одржан на 22 мај 1978 година. (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1979. 18 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Говор на акад. Михаило Апостолски, претседател на МАНУ, при предавањето на дипломата на почесен член на Академијата на другарот Едвард Кардељ, 7—12.

Пристапна беседа на другарот Едвард Кардељ, 13—18.

21. **Свечен собир посветен на педесетгодишнината од првата изведба на „Бегалка“ од Васил Ильоски.** Одржан на 23 ноември 1978 година. (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1979. 14 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Спасов, Александар:* Истрајување во иднината, 7—14.

22. **Свечен собир посветен на Димитар Влахов.** Одржан на 8 ноември 1978. (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1979. 24 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Пандевски, Манол:* Димитар Влахов — живот и дело, 7—24.

1980

23. **Свечен собир посветен на 40-годишнината од излегувањето на „Бели Мугри“ од Кочо Рачин.** Одржан на 23 ноември 1979 година. (Ур.: акад. Благој Попов). — Скопје, 1980. 14 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Спасов, Александар: Секој народ ја пее својата песна, 7—14.*

1981

24. **Свечен собир посветен на 150-годишнината од раѓањето на Константин Миладинов.** Одржан на 30 октомври 1980 година. (Ур.: акад. Блаже Конески). — Скопје, 1981. 23 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Поленаковиќ, Харалампие: Животниот пат и творештвото на Константин Миладинов, 7—23.*

25. **Свечен собир посветен на 120-годишнината од излегувањето на Зборникот од народни песни на браќата Миладиновци.** Одржан на 24 јуни 1981 година. (Ур.: акад. Блаже Конески). — Скопје, 1981. 20 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Поленаковиќ, Харалампие: Сто и дваесет години на Зборникот од народни песни на браќата Миладиновци, 7—20.*

1982

26. **Свечен собир посветен на 40-годишнината од смртта на Коле Неделковски.** Одржан на 28 декември 1981 година. (Ур.: акад. Харалампие Поленаковиќ). — Скопје, 1982. 14 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Спасов, Александар: Беседа за Коле Неделковски, 7—14.*

1984

27. **Христов, Александар: Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПО на Македонија — политичка програмска декларација на Револуцијата.** Предавање на свечениот собир по повод 40-годишнината од издавањето на Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПО на Македонија, одржан на 18 октомври 1983 година. (Ур.: акад. Евгени Димитров), — Скопје, 1984, 20 стр.; 8<sup>0</sup>. (Свечени собири, свеска 27.)

28. **Димитров, Евгени: АВНОЈ и Македонија.** Предавање на свечениот собир по повод 40-годишнината од Второто заседание на АВНОЈ, одржан на 23 ноември 1983 година. (Ур.: акад. Ксенте Богоев). — Скопје, 1984. 19 стр.; 8<sup>0</sup>. (Свечени собири, свеска 28.)

1985

29. **Свечен собир посветен на 40-годишнината од донесувањето на македонската азбука и правопис.** (Ур.: акад. Божидар Видоески). — Скопје, 1985. — 22 стр. (Свечени собири, свеска 29.)

**Содржина:**

Реч на акад. Горѓи Филиповски, претседател на МАНУ, при отворањето на собирот, 7—8.

*Конески, Блаже:* Кодификацијата на македонскиот литературен јазик, 9—14.

*Стаматоски, Трајко:* Македонската наука за јазикот во годината на јубилејот, 15—22.

1987


30. **Свечен собир по повод 125-годишнината од излегувањето на Зборникот на македонски народни песни на браќата Миладиновци.** (Ур. акад. Блаже Конески). — Скопје, 1987, 24 стр.; 8<sup>9</sup>. (Свечени собири, свеска 30.)

**Содржина:**

*Спасов Александар:* Беседа за Зборникот на Миладиновци.  
*Могуши, Милан:* Поздравна реч на Собирот.

*Конески, Блаже:* Во златниот фонд на македонската литература. Неколку записи на народни песни од Зборникот на Миладиновци.

# ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЈА



I

Л Е Т О П И С  
ANNUAL

968. (Ур. акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1969. 109 стр.; 8<sup>0</sup>.  
Биографии на првите членови на МАНУ, стр. 77—106.
969. (Ур. акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1970. 129 стр.; 8<sup>0</sup>.  
Биографии на новоизбраните членови на МАНУ, стр. 95—126.
970. (Ур. акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1971. 113 стр.; 8<sup>0</sup>.
971. (Ур. акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1972. 109 стр.; 8<sup>0</sup>.
972. (Ур. акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1973. 135 стр.; 8<sup>0</sup>.  
Биографии на новоизбраните членови на МАНУ, стр. 97—117.
973. (Ур. акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1974. 120 стр.; 8<sup>0</sup>.
974. (Ур. акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1975. 143 стр.; 8<sup>0</sup>.  
Биографии на новоизбраните членови на МАНУ, стр. 105—130.
975. (Ур. акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1976. 106 стр.; 8<sup>0</sup>.
976. (Ур. акад. Благој Попов). — Скопје, 1978. 135 стр.; 8<sup>0</sup>. Биографии на новоизбраните членови на МАНУ, стр. 107—117.
977. (Ур. акад. Благој Попов). — Скопје, 1978. — 161 стр.; 8<sup>0</sup>.
978. (Ред. одбор: акад. Благој Попов; акад. Кирил Мицевски; Милош Милошевски). — Скопје, 1979. 188 стр.; 8<sup>0</sup>.
979. (Ред. одбор: акад. Благој Попов, одг. ур., акад. Кирил Мицевски, Милош Милошевски). — Скопје, 1980. 192 стр.; 8<sup>0</sup>.

1980. (Ур. одбор: доп. член Евгени Димитров, претседател, акад. Кирил Мицевски, Милош Милошевски). — Скопје, 1981, 215 стр.; 8<sup>0</sup>. Биографии на новоизбраните членови на МАНУ, стр. 167—200.
1981. (Ур. одбор: акад. Евгени Димитров, претседател, акад. Кирил Мицевски, Милош Милошевски). — Скопје, 1983, 208 стр.; 8<sup>0</sup>. Биографии на новоизбраните членови на МАНУ, стр. 191—203.
1982. (Ур. одбор: акад. Евгени Димитров, претседател; акад. Кирил Мицевски, Милош Милошевски). — Скопје, 1983, 198 стр.; 8<sup>0</sup>.
1983. (Ур. одбор: акад. Евгени Димитров, претседател, акад. Кирил Мицевски, Милош Милошевски). — Скопје, 1984, 260 стр.; 8<sup>0</sup>. Биографии на новоизбраните членови на МАНУ, стр. 211—217.
1984. (Ур. одбор: акад. Крум Томовски, одг. ур., акад. Матеја Матевски, Милош Милошевски). — Скопје, 1985, 216 стр.; 8<sup>0</sup>.
1985. (Ур. одбор: акад. Крум Томовски, претседател, акад. Матеја Матевски, Милош Милошевски). — Скопје, 1986, 217 стр.; 8<sup>0</sup>.
1986. (Ур. одбор: акад. Крум Томовски, одг. ур., акад. Матеја Матевски, Милош Милошевски). — Скопје, 1987, 250 стр.; 8<sup>0</sup>. Биографии на новоизбраните членови на МАНУ, стр. 221—243.

II  
П Р И Л О З И  
CONTRIBUTIONS

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЛИНГВИСТИКА И ЛИТЕРАТУРНА НАУКА  
SECTION OF LINGUISTICS AND LITERARY SCIENCES

**I — 1/2.** (Ред. одбор: Харалампие Поленаковиќ, одг. ур., акад. Михаил Д. Петрушевски, доп. член Александар Спасов). — Скопје, 1976. 72 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

**Конески, Блаже:** Белешка за Добромировото евангелие (*Notes sur l'évangile de Dobromir*), 5—9.

**Поленаковиќ, Харалампие:** За генезата на „Безсоница“ од Рајко Жинзифов (*La genèse de »Bezsonica« de Rajko Žinzifov*), 11—18.

**Поленаковиќ, Харалампие:** Повторени стихови кај Рајко Жинзифов (*Des vers repris par Rajko Žinzifov*), 19—21.

**Поленаковиќ, Харалампие:** Рајко Жинзифов критичар на западната „поразија“ (*Rajko Žinzifov, critique des moeurs occidentales »déparavées*), 23—34.

**Поленаковиќ, Харалампие:** Кој е младенецот А... кому му е посветена песната на Рајко Жинзифов „На младенецот А...“? (*Qui est le jeune A... à qui Rajko Žinzifov adressait son poème »Au jeune A...«?*), 35—42.

**Спасов, Александар:** Белешки за современата македонска драма (*Ammerkungen zum modernen makedonischen Drama*), 43—56.

**Конески, Блаже:** За редукцијата на неакцентираниите вокали (*Sur la réduction des voyelles inaccentuées*), 57—61.

**Конески Блаже:** Канонизацијата на словенските светци во Охридската црква (*Canonisation des saints slaves par l'Église d' Ohrid*), 63—72.

**II — 1/2.** (Ред. одбор: акад. Михаил Д. Петрушевски, акад. Харалампие Поленаковиќ, одг. ур., акад. Александар Спасов). — Скопје, 1977. 114 стр.; 8<sup>0</sup>.

**Содржина:**

*Конески, Блаже:* За Станиславовиот пролог (On the Stanislav's Prologue), 5—23.

*Конески, Блаже:* Еден опис на Дебарскиот округ од 80-те години на XIX век (A description of the Debar district of the 1880s), 25—58.

*Поленаковик, Хараламтие:* Ресенската варијанта од народната песна за царицата Мара (The Resen variant of the folk-song about the Empress Mara), 59—62.

*Поленаковик, Хараламтие:* Романски историски личности и македонската народна песна (Figures in Rumanian history and the Macedonian folk-song), 63—68.

*Magnuszewski, Józef:* Kilka uwag o topasach czeskiej poezji proletariackiej (Неколку белешки за главните теми на чешката пролетерска поезија), 69—77.

*Видоески, Божидар:* Тенденции во развојот на македонскиот дијалектен јазик во XIX и XX век (Тенденции в развитии македонского языка в 19 и 20 веках), 79—94.

*Наневски, Душко:* Тајната на самовилите (The secret of nymphs), 95—108.

*Константиновић, Зоран:* „Небиднина“. Прилог проблему уметничког транспоновања једне лирско-филозофске метафоре (»Nebidnina«. Ein Beitrag zum Problem der künstlerischen Transposition einer lyrisch-philosophischen Metapher), 109—114.

**III — 1. Словенскиот вокализам и вокалните системи.** Реферати од Петтото заседание на Меѓународната комисија за фонетика и фонологија на словенските јазици (Ред. одбор: акад. Божидар Видоески, одг. ур., акад. Блаже Конески). — Скопје, 1978. 98 стр.; 8<sup>0</sup>.

**Содржина:**

*Brozović, Dalibor:* Refleksi starohrvatskosrpskoga dugog jata u standardnoj novoštokavštini i problemi njihova fonološkog statusa, 7—20.

*Pauliny, Eugen:* Fonologické hodnotenie diftongov v slovenčine, 21—25.

*Peco, Asim:* O poreklu zatvorenih vokala u nekim štokavskim govorima, 27—32.

*Подлужный, А. И.:* Характер парадигматической идентификации гласных в белорусском языке, 33—38.

*Romportl, Milan:* Systémy vokálů v slovanských jazycích a metody jejich výzkumu, 39—44.

*Stieber, Zdzisław:* O akaniu i ukaniu w gramotach książąt rosyjskich XIV—XV w., 45—48.

*Тилков, Д.:* Вокалната фонемна система на книжовния български език, 49—54.

*Topolińska, Zuzanna:* Narzędzia opisu fonologicznego w służbie geografii lingwistycznej. Na materiale systemów wokalicznych dialektów północno-zachodnio-polskich, 55—61.

*Fasske, Helmut:* Fonologiski wokalny system hornjo a delnjoserbskeje spisowneje rěče w přirunowacym aspekće, 63—69.

*Hann, Josip:* Sekundarni i tercijarni vokalizam u slavenskim derivacijama, 71—77.

*Видоески, Божидар:* Вокалните системи на македонскиот литературен и дијалектен јазик, 79—98.

**III — 2.** (Ред. одбор: акад. Михаил Д. Петрушевски, акад. Харалампие Поленаковиќ, одг. ур., акад. Александар Спасов). — Скопје, 1978. 75 стр.; 8<sup>º</sup>.

Содржина:

*Петрушевски, Михаил Д.:* За целта на поетиката и на трагедијата според Аристотела (Sur la fin de la poétique et de la tragédie selon Aristote), 5—38.

*Tomanović, Vaso:* O elipsi i o implicitnom u jeziku (Об эллипсах и об имплицитном в языке), 39—75.

**IV — 1.** (Ред. одбор: доп. член Оливера Јашар-Настева, акад. Харалампие Поленаковиќ, одг. ур., акад. Александар Спасов). — Скопје, 1979. 88 стр.; 8<sup>º</sup>.

Содржина:

*Поленаковиќ, Харалампие:* Еден драмски текст од 1938 година пишуван на тетовски говор (Ein Schauspieltext von Jahre 1938 geschrieben in Tetovos Mundart), 5—11.

*Јашар-Настева, Оливера:* Прилог кон проучувањето животот и дејноста на јеромонахот Арсенија од Теарце (A contribution to the study of the life and the work of monk Arsenia of Teartse), 13—33.

*Стојчевска-Антић, Вера:* Акиндин во јужнословенската ракописна традиција (Akindin in der südslawischen Schrifttradition), 35—59.

*Настев, Божидар:* Балканските инспирации на Маргерит Јурсенар (Les inspirations balkaniques de Marguerite Yourcenar), 61—88.

**IV — 2.** (Ред. одбор: доп. член Оливера Јашар-Настева, акад. Харалампие Поленаковиќ, одг. ур., акад. Александар Спасов). — Скопје, 1979. 75 стр.; 8<sup>º</sup>.

## Содржина:

*Видоески, Божидар:* Фонолошки опис на говорот на селото Тиолишта (Костурско) (Phonological description of the speech in village Tiolishta — Kostur district), 5—16.

*Јашар-Настева, Оливера:* За хуморот кај Марко Цепенков (The comical in Marko Tsepakov), 17—49.

*Dorovský, Ivan:* Otázky srovnávacího studia evropských literatur (Прашања на споредбеното изучување на европските литератури), 51—66.

*Корубин, Благоја:* Партиципите на презентот и јужнословенските литературни јазици (без словенечкиот) (Причастия настоящего времени и южнославянские литературные языки), 67—75.

**V — 1/2.** (Ред. одбор: доп. член Оливера Јашар-Настева, акад. Харалампие Поленаковик, одг. ур., акад. Александар Спасов). — Скопје, 1980. 75 стр.; 8<sup>0</sup>.

## Содржина:

*Peukert, Herbert:* Marko Cepenkovs makedonische Totenklagen. Untersuchungen zur volksdichtungstheoretischen Relevanz einer Gattung, 7—75.

**VI — 1.** (Ред. одбор: доп. член Оливера Јашар-Настева, акад. Харалампие Поленаковик, одг. ур., акад. Александар Спасов). — Скопје, 1981. 84 стр.; 8<sup>0</sup>.

## Содржина:

*Видоески, Б.; Тополинска, З:* Пс. /ě:/, /ě/ во денешните западнословенски и јужнословенски дијалекти (Common Slavic /ě:/, /ě/ in present-day West and South Slavic dialects), 5—9.

*Koneski, B.; Jašar-Nasteva, O.; Nastev, B.:* La phraséologie macédonienne dans le contexte balkanique (Македонската фразеологија во балканскиот контекст), 11—21.

*Илиевски, Петар Хр.:* Инструменталот и неговите функции во миценскиот грчки (The instrumental and its functions in Mycenaean Greek), 23—51.

*Mareš, Václav František:* Foném /ə/ v slovanských jazycích (Das phonem /ə/ in den slavischen Sprachen), 53—74.

*Lindberger, Örjan:* The role of worker writers in Swedish literature 1910—1950 (Улогата на писателите од работничкото потекло во шведската литература од 1910 до 1950), 75—84.

**VI — 2.** (Ред. одбор: доп. член Оливера Јашар-Настева, акад. Харалампие Поленаковик, одг. ур., акад. Александар Спасов). Бројот му е посветен на акад. Блаже Конески по повод неговиот шеесетгодишен роденден. — Скопје, 1981. 104 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Видоески, Божидар:* Фонемата /x/ во дијалектите на македонскиот јазик (The phoneme /x/ in dialects of the Macedonian language), 5—33.

*Илиевски, Петар Хр.:* Учество на грчко-романската јазична средина во формирањето на македонскиот третосложен акцент (The participation of the Greek-Roman linguistic community in the development of the Macedonian »three syllable« stress), 35—58.

*Јашар-Настева, Оливера:* Лексичко-семантичкиот подсистем на бои во современиот македонски јазик. Прилог кон проучувањето на хроматската терминологија (Le sous-système lexico-sémantique de couleurs dans la langue contemporaine macédonienne. Contribution à l'étude de la terminologie chromatique), 59—75.

*Поленаковиќ, Харалампие:* Поетот Григор Прличев во Атина (Le poète Grigor Prlitchev à Athènes), 77—99.

*Спасов, Александар:* Два превода на Блаже Конески од поезијата на Александар С. Пушкин (Zwei Übersetzungen von Blaže Koneski aus der Poesie Aleksandar S. Puschkins), 101—104.

**VII — 1.** (Ред. одбор: доп. член Оливера Јашар-Настева, акад. Харалампие Поленаковиќ, одг. ур., акад Александар Спасов). — Скопје, 1982. 103 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Конески, Блаже:* Јазични белешки за Зборникот на Миладиновци (Language notes on the Collection of the Miladinov brothers), 5—19.

*Конески, Блаже:* Јазични белешки за приказните од Солунско од збирката на Верковиќ (Language notes on the stories from the Salonica district in the Collectioin of Verković), 21—35.

*Конески, Блаже:* Запишувајќи приказните од Солунско од збирката на Верковиќ (The recorder of the stories from the Salonica district in the Collection of Verković), 37—53.

*Илиевски, Петар Хр.:* Проклиза на рефлексивот *се* во македонскиот и во несловенските балкански јазици (The proclitic position of the reflexive pronoun *se* in Macedonian and in the non-Slavonic Balkan languages), 45—53.

*Илиевски, Петар Хр.:* За потеклото на *-its-* суфиксите во грчкиот (On the origin of the *-its-* suffixes in Greek), 55—70.

*Јашар-Настева, Оливера:* Кануннамето од Битола и неговите јазични особености (Le Kanunname de Bitola et ses particularités linguistiques), 71—91.

*Tomanović, Vaso:* О стиличким средствима у језику (О стилистических средствах в языке), 93—103.

**VII — 2.** (Ред. одбор: доп. член Оливера Јашар-Настева, акад. Харалампие Поленаковиќ, одг. ур., акад. Александар Спасов). — Скопје, 1982. 82 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Видоески, Божидар:* Преспанските говори : Класификација и основна карактеристика (The dialects of Prespa. Their classification and basic characteristics), 5—38.

*Поленаковиќ, Харалампие:* Јоаким Вујиќ и Јордан Цинот (Yoakim Vujić and Yordan »The Giant«), 39—40.

*Јашар-Настева, Оливера:* Лексикографската работа на Кузман Шапкарев (Kuzman Shapkarev as a lexicographer), 41—72.

*Бркиќ, Светозар:* „Тѓа за југ“ на Константин Миладинов (Konstantin Miladinov's poem »Longing for the South«), 73—82.

**VIII — 1/2. Симпозиум „Животот и дејноста на Јордан Хаци Константинов — Цинот. Титов Велес, 9 септември 1982 година.** (Ред. одбор: доп. член Оливера Јашар-Настева, акад. Харалампие Поленаковиќ, одг. ур., акад. Александар Спасов). — Скопје, 1983. 158 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Поленаковиќ, Х.:* Пролегомена за Симпозиумот „Животот и дејноста на Јордан Хаци Константинов-Цинот“, 9—10.

*Зографски, Данчо:* Економско-социјалниот живот и лик на Велес во времето на Јордан Х. Константинов-Цинот (The socio-economic life and character of Veles in the times of Džinot), 9—25.

*Тодоровски, Гане:* Скопскиот период од животот на Цинот (1848—1857) (The Skopje period in the life of Džinot. 1848—1857), 27—44.

*Димитровски, Тодор:* Јордан Хаци Константинов-Цинот и јазикот на Македонците (говорен и писмен) (Jordan Hadži Konstantinov-Džinot and the language of the Macedonians — spoken and literary), 45—65.

*Кантарџиев, Ристо:* Јордан Хаци Константинов-Цинот — основач на првите световни училишта со настава на народен јазик во Македонија во XIX век (Jordan Hadži Konstantinov-Džinot — founder of the first secular schools with instruction in vernacular in Macedonia in the XIX century), 67—80.

*Басотова, Љубинка:* За драмолетот „Сербија шатаецја в земја своих“ од Јордан Хаци Константинов-Цинот (A propos du dramelet »La Sérbie se promène dans le pays des siens« de Yordan Hadji Konstantinov-Džinot), 81—88.

*Зографска, Елена:* Антиката во делото на Цинот (The antique in the work of Džinot), 89—97.

*Стојчевска-Антић, Вера:* Житието на Ѓорѓи Кратовски според препис пронајден од Јордан Хаџи Константинов-Цинот (The hagiography of Gjorgji Kratovski according to a transcript discovered by Jordan Hadži Konstantinov-Džinot), 99—104.

*Цамбазовски, Климент:* Јордан Хаџи Константинов-Цинот поборник на културно-просветните врски на македонскиот со српскиот народ во средината на XIX век (Jordan Hadži Konstantinov-Džinot as a supporter of the cultural and educational contacts between Macedonia and Serbia in the middle of the XIX century), 105—116.

*Hunski, Vjekoslava:* Stanje u južnoslavenskoj bibliografiji u doba Jordana Hadži Konstantinova-Džinota (The state of the Southslavic bibliography in the times of Jordan Hadži Konstantinov-Džinot), 117—124.

*Hadžiosmanović, Lamija:* Jordan Hadži Konstantinov-Džinot i Ivan Franjo Jukić — paralela (Jordan Hadži Konstantinov-Džinot and Ivan Franjo Jukić — a parallel), 125—130.

*Георгиевски, Михаило:* Еден новооткриен ракопис на Панајот Гиноски од 1866 година — превод на Јордан Хаџи Константинов-Цинот (A newly discovered manuscript of Panajot Ginoski from 1866 — translation by Jordan Hadži Konstantinov-Džinot), 131—136.

*Тушевски, Ванчо:* Јордан Цинот како фолклорист (Jordan Džinot as a folklorist), 137—149.

*Тоциновски, Васил:* Цинот како литературана инспирација (Džinot as a literary inspiration), 151—158.

**IX — 1.** (Ур. одбор: акад. Божидар Видоески, претседател, акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Александар Спасов). — Скопје, 1984. 72 стр.; 8<sup>0</sup>.

С о д р ж и н а:

*Видоески, Божидар:* Охридско-струшките говори (Охридско-стружские говоры), 5—40.

*Ilievski, Petar Hr.:* Greek-Slavonic interrelations reflected in Damascenus Stoudites' Thesaurus and its Church-Slavonic translations (Грчко-словенски заемни односи одразени во зборникот на Дамаскин Студит Thesaurus и во неговите црковно-словенски преводи), 41—51.

*Чундева, Нина:* Морфолошките појави во македонскиот литературен јазик (Морфологические явления в македонском литературном языке), 53—72.

**IX — 2.** (Ур. одбор: акад. Божидар Видоески, претседател, акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Александар Спасов). — Скопје, 1984. 136 стр.; 8<sup>0</sup>. Бројот му е посветен на проф. Владимир Мошин по повод 90 години од животот.

## Содржина:

- Конески, Блаже:* Проф. В. Мошин во Македонија (Professor V. Mošin in Macedonia), 7—10.
- Жуковская, Л. П.:* Стостишие Евгении в Прилепском прологе конца XIV века, 11—22.
- Илиевски, Петар Хр.:* Микенски скриптории. Обид за реконструкција на микенската администрација (Mycenaean scriptoria. An attempt for a reconstruction of the Mycenaean administration), 23—42.
- Јашар-Настева, Оливера:* За речниците на Гоѓи Пулевски и албанската паралела во нив (The dictionaries of Gjorgji Pulevski and the Albanian parallel in them), 43—56.
- Конески, Б., Јашар-Настева, О.:* Балкански јазични паралели во речниците на Гоѓи Пулевски (Parallèles linguistiques dans les dictionnaires de G'org'i Pulevski), 57—63.
- Мареш, Франтишек Вацлав:* Фонолошки иновации во македонскиот јазик и во неговите дијалекти (Phonologische Innovationen im Makedonischen), 65—83.
- Робинсон, А. Н.:* „Слово о полку Игореве“ в мировом контексте. К 800-летию поэмы, 85—99.
- Славева, Лидија:* Неумската нотација во два словенски триодни ракописи од македонска редакција (Невматическая нотация двух славянских рукописей македонской редакции), 101—111.
- Спасов, Александар:* Една автобиографска скица на Јован Бошковски, 113—115.
- Стојчевска-Антиќ, Вера:* „Разумникот“ во средновековната книжевност, 117—128.
- Десподова, Вангелија:* Проблематиката на полниот апракос и нејзиното третирање во научната литература (Проблематика полного апракоса и ее разработка в научной литературе), 129—136.
- X — 1.** (Ред. одбор: акад. Божидар Видоески, претседател, акад. Оливера Јашар-Настева, акад Александар Спасов). — Скопје, 1985. 105 стр.; 8<sup>o</sup>. Бројот му е посветен на акад. Александар Спасов по повод 60 години од животот.
- Содржина:
- Видоески, Божидар:* Кон разграничувањето на говорите во Скопско. Прилог кон македонскиот дијалектен атлас) (Towards the delimitation of dialect of the Skopje region), 7—35.
- Илиевски, Петар Хр.:* Хармонија. Прилог кон зборообразувањето и семантичкиот развој на терминот *harmonia* кај античките Грци (Harmony. A contribution to the morphology and the semantic development of the term *harmonia*), 37—56.
- Јашар-Настева, Оливера:* За лексичко-стилистичките особености на јазикот на Рајко Жинзифов во расказот „Пропшетба“ (On

lexical-stylistic features of the language of Rajko Žinzifov in his story »Prošetba«), 57—73.

*Конески, Блаже:* Белешки за Пулевски (Notes on Pulevski), 75—79.

*Topolińska, Zuzanna:* Autor de la notion de relation possessive (Околу поимот на таканаречената присвојна релација), 81—95.  
*Чундева, Нина:* Вокалските алтернацији во глаголот. Врз материјалот на македонскиот литературен јазик. (Вокалические альтернации в глаголе. На материалы македонского языка), 97—105.

**X — 2.** (Ур. одбор: акад. Божидар Видоески, претседател, акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Александар Спасов). — Скопје, 1985, 95 стр.; 8<sup>0</sup>. Бројот му е посветен на акад. Петар Хр. Илиевски.

С о д р ж и н а:

*Конески, Блаже:* Култот на светителите и словенската културна афирмација (The cult of the saints and Slavic cultural self-assertion), 5—9.

*Видоески, Божидар:* Битолскиот говор (The Bitola dialect), 11—45.

*Јашар-Настева, Оливера:* Развојот на македонската лексика во балканскиот контекст и нејзиното збогатување со синоними од грчко и турско потекло (The development of the Macedonian lexicon in a Balkan context, and its enrichment with synonyms of Greek and Turksih origin), 47—59.

*Тополињска, Зузана:* Статусот на формите свој, си, т.е. на т.н. повратна заменка во посвојна служба во јужномакедонските говори (Reflexive pronouns in South Macedonian dialects), 61—67.

*Десподова, Вангелија:* Лексика материальной культуры в македонских библейских рукописях (Лексиката на материјалната култура во македонските библийски ракописи), 69—81.

*Чундева, Нина:* Изведувањето именки со нулти афикс. Врз материјалот на македонскиот литературен јазик (Словообразование имен существительных с помощью нулевых аффиксов. На материалы македонского литературного языка), 83—89.

Библиографија на трудовите објавени во сп. „Прилози“ на Одделението за лингвистика и литературана наука на МАНУ, I—X (1976—1985), 91—95.

**XI — 1.** (Ур. одбор: акад. Божидар Видоески, претседател, акад. Оливера Јашар-Настева, акад. Александар Спасов). — Скопје, 1986, 76 стр.; 8<sup>0</sup>.

С о д р ж и н а:

*Спасов, Људмил; Тополињска, Зузана; Спасов, Александар:* Опис и класификација на поговорките како семиотичен и јазичен микросистем. Врз материјал од збирката на К. М. Петкович.

### III

## ПРИЛОЗИ CONTRIBUTIONS

### ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТЕСТВЕНИ НАУКИ SECTION OF SOCIAL SCIENCES

I — 1. (Ред. одбор: акад. Димитар Митрев, ур., акад. Михаил Петрушевски, акад. Харалампие Поленаковиќ). — Скопје, 1970. 113 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Конески, Блаже:* Димни Марко и димна гора (*Dimni Marko et dimna gora*), 5—10.

*Поленаковиќ, Харалампие:* Македонски варијанти од народната приказна „Девојка без раце“ (*Македонский вариант народной сказки „Девушка без рук“*), 11—15.

*Иљоски, Васил:* Варијанти со свадбени мотиви во фолклорниот комплекс обред, песна, игра и драма (*Варианты со свадебными мотивами в фольклорном комплексе обряд, песня, пляска и драма*), 17—41.

*Antoljak, Stjepan:* Petar Deljan ili Doljan ili Odeljan? (*Petar Deljan oder Doljan oder Odeljan?*), 44—52.

*Андонов-Полјански, Христо:* Кон прашањето за револуционерната литература во македонското националноослободително движење при крајот на XIX вех (*On the question of the revolutionary literature in the Macedonian national-liberation movement at the end of the nineteenth century*), 53—64.

*Матковски, Александар:* Еден значаен и непознат бунт во Дебарската нахија од 1560 година (*Une importante et rébellion inconnue dans le nahi de Debar de 1560*), 65—80.

*Петрушевски, Михаил Д.:* Првобитните палатали и палатализација во грчкиот јазик од македонската епоха (*Les palatales primitives et la palatalisation dans la langue grecque de l'époque mycénienne*), 81—102.

*Тошев, Крум:* Некои иновации и доразвивање на некои прти во градскиот струшки говор (Quelques innovations et développements de quelques traits du langage de la ville de Strouga), 105—113.

**I — 2.** (Ред. одбор: акад. Димитар Митрев, одг. ур., акад. Михаил Петрушевски, акад. Харалампие Поленаковик). — Скопје, 1970. 60 стр.; 8<sup>º</sup>.

Содржина:

*Поленаковик, Харалампие:* Кузман А. Шапкарев како стилизатор на македонските народни приказни (Comment Kuzman A. Sapkarev stylisait les contes populaires macédoniens), 5—23.

*Петрушевски, Михаил Д.:* Прличев и Хомер (Prlichev et Homère), 25—56.

*Матковски, Александар:* Еден непознат бунт во село Гавато од јули 1639 година (Une révolte inconnue dans le village de Gavato du juillet 1639), 57—60.

**II — 1.** (Ред. одбор: акад. Димитар Митрев, ур., акад. Михаил Петрушевски, акад. Харалампие Поленаковик). — Скопје, 1971. 60 стр.; 8<sup>º</sup>.

Содржина:

*Olteanu, Pandele:* Sur les versions neo-grecques de l'oeuvre »L'Échelle«, traduites du slavon en roumain (За новогрчките верзии на делото „Лествица“, преведени од црковнословенски на романски), 5—15.

*Тополињска, Зузана:* Соодносот помеѓу прашалните и релативните заменки во македонскиот литературен јазик (Interrelation between interrogative and relative pronouns in Macedonian), 17—30.

*Nastev, Božidar:* La traduction aroumaine d'une poésie occitane »L'Escriveta« (Аромански превод на една окситанска песна: „Ескривета“), 31—45.

*Матковски, Александар:* Непознати бунтови во Охридскиот сандак од 1566—1574 година (Soulèvements inconnus dans le sandjak d'Ohrid de 1566—1574), 47—60.

**II — 2.** (Ред. одбор: акад. Димитар Митрев, ур., акад. Михаил Петрушевски, акад. Харалампие Поленаковик). — Скопје, 1971. 72 стр.; 8<sup>º</sup>.

Содржина:

*Соколоски, Методија:* Охрид и Охридско во XVI век (Ohrid et sa région au XVI<sup>e</sup> siècle), 5—37.

*Матковски, Александар:* Црковни давачки (kilise resimleri) во Охридската архиепископија (1371—1767 година) (*Les tributs ecclésiastiques (kilise resimleri) dans l'archevêché d'Ohrid*), 39—72.

**III — 1/2.** (Ред. одбор: акад. Димитар Митрев, одг. ур., акад. Михаил Д. Петрушевски, акад. Харалампие Поленаковиќ). — Скопје, 1972. 66 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Tomanović, Vaso:* О romanizminia u govorima Boke Kotorske (Sur les romanismes dans les parlers de la Bouche de Cattaro), 5—54.

*Матковски, Александар:* Gulius Clovius — Macedo(n) (1498—1578) (резиме: фран.), 55—66.

**IV — 1.** (Ред. одбор: акад. Димитар Митрев, одг. ур., акад. Михаил Д. Петрушевски, акад. Харалампие Поленаковиќ). — Скопје, 1973. 83 стр., 8<sup>0</sup>.

По повод 80 години од смртта на Григор С. Прличев.

Содржина:

*Поленаковиќ, Харалампие:* Прличев како наставник за француски јазик (Prlichev maître de français), 7—16.

*Поленаковиќ, Харалампие:* Два прилога кон хронологијата во „Автобиографијата на Григор С. Прличев (Deux contributions à la chronologie de »L'Autobiographie« de Grigor S. Prlichev, 17—27. *Петрушевски, Михаил Д.:* За првобитниот текст на „Скендербесј“ од Г. С. Прличев (Sur le texte primitif de l'épopée »Skenderbey« de G. S. Prlichev), 29—70.

*Антиќ, Вера:* Една необјавена творба од Григор Прличев (Ein unveröffentlichtes Werk von Grigor Prlitschev), 71—83.

**IV — 2.** (Ред. одбор: акад. Димитар Митрев, одг. ур., акад. Михаил Д. Петрушевски, акад. Харалампие Поленаковиќ). — Скопје, 1973. 44 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Çabej, Eqrem:* Les éléments latins de la langue albanaise (Латински елементи во албанскиот јазик), 5—22.

*Урошевић, Атанасије:* Ситуациони план Скопја са краја XIX века (Le plan de Skopjé de la fin du XIX siècle), 21—30 + карта.

*Матковски, Александар:* Хибетулах — мартолоз и одметник (28.XI.1705—3.X.1711 год.). (Hibetulah — armatolos et rebelle (28.XI.1705—3.X.1711), 31—44.

**V — 1/2.** (Ред. одбор: акад. Димитар Митрев, ур., акад. Михаил Д. Петрушевски, акад. Харалампие Поленаковик). — Скопје, 1974. 127 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Stieber, Zdzisław: O innowacjach peryferycznych* (За перифериските иновации), 5—11.

*Галтон, Херберт: Кратка теорија за македонскиот глаголски вид* (Short theory of the verbal aspect in Macedonian), 13—33.

*Голомб, Збигњев: Структурална споредба на еден влашки и македонски текст* (A structural comparison of an Arumanian and a Macedonian text), 35—40.

*Младеновић, Александар: Прилог познавању рукописних споменика из Македоније XIX века* (Поменик манастира „Трескавец“) (Заметка к познанию рукописных памятников XIX в. из Македонии. Кодик монастыря „Трескавец“), 41—58.

*Rusek, Jerzy: Przyczynki do historii języków macedońskiego i bułgarskiego* (Приложи кон историјата на македонскиот и бугарскиот јазик), 59—82.

*Тополињска, Зузана: Една глава од контрастивната македонско-полска граматика* (A chapter from the confrontative Macedonian-Polish grammar), 83—99.

*Усикова, Р. П.: К вопросу о системе модальных и темпоральных форм глагола в македонском языке* (Кон прашањето за системот на модалните и темпоралните форми на глаголот во македонскиот јазик), 101—115.

*Habovštiač, Anton: Názvy netopiera v slovanských jazykoch* (Назвите на лилјакот во словенските јазици), 117—127.

**VI — 1.** (Ред. одбор: акад. Димитар Митрев, одг. ур., акад. Михаил Д. Петрушевски, акад. Харалампие Поленаковик). — Скопје, 1975. 57 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Соколоски, Методија: Неврокоп и Неврокопско во XV и XVI век* (Nevrokop et sa région au XV<sup>e</sup> et au XVI<sup>e</sup> siècles), 5—30.

*Пандевски, Манол: Увод во бугарско-врховистичката вооружена активност во Македонија од почетокот на XX век* (Предисловие к болгарско-верховистской вооруженной деятельности в начале XX века), 31—57.

**VI — 2.** (Ред. одбор: акад. Димитар Митрев, одг. ур., акад. Михаил Д. Петрушевски, акад. Харалампие Поленаковик). — Скопје, 1975. 56 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Magnuszewski, Józef: Tradycyjny kontekst macedońska pieśni ludowej »Żołnierz Ognian i jego żona«* (Традиционален контекст на македонската народна песна „Војник Отњан и неговата жена“), 5—12.

*Соколоски, Методија: Битола и Битолско во XV и XVI век* (Bitola et sa région au XV<sup>e</sup> et au XVI<sup>e</sup> siècles), 13—56.

**VII — 1.** (Ред. одбор: доп. член Евгени Димитров, акад. Јубен Лапе, акад. Кирил Миљовски, одг. ур.). — Скопје, 1976. 76 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Коцо, Димче: Факторот на традицијата во македонската средновековна уметност* (Le facteur de la tradition dans l'art macédonien médiéval), 5—13.

*Соколоски, Методија: Исламизацијата во Македонија во XV и XVI век* (L'islamisation dans la Macédonie du XV<sup>e</sup> et du XVI<sup>e</sup> siècles), 15—32.

*Стојановски, Александар: Ромите на Балканскиот Полуостров.* (Врз основа на еден извор од 1523 год.) (Цыганы на Балканском полуострове), 33—36.

**VII — 2.** (Ред. одбор: доп. член Евгени Димитров, доп. член Јубен Лапе, акад. Кирил Миљовски, одг. ур.). — Скопје, 1976. 81 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Vinski, Ivo: Fiksni fondovi u Makedoniji u razdoblju od 1953. do 1973. (Fixed assets in Macedonia 1953—1973)*, 5—56.

*Соколоски, Методија: Куманово и Кумановско во текот на XVI век* (Kumanovo et sa région au XVI<sup>e</sup> siècles), 57—81.

**VIII — 1.** (Ред. одбор: доп. член Евгени Димитров, доп. член Јубен Лапе, акад. Кирил Миљовски, одг. ур.). — Скопје, 1977. 88 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Anostoloski, Mihailo: Интернационализмот на Балканот во Втората светска војна* (Internationalism on the Balkans during the Second World War), 5—24.

*Миљовски, Кирил: Недостатно развиените региони, вработеноста и стопанскиот развиток* (The developing regions, employment and economic development), 25—43.

*Богоев, Ксенце: Федерализмот и децентрализацијата во југосло-*

венскиот финансиски систем (Federalisation and decentralization in the Yugoslav financial system), 45—67.

*Соколоски, Методија:* Чифлигарството — втора етапа на османскиот феудален систем (Le système de tchiffliks — une étape nouvelle du féodalisme ottoman), 69—88.

**VIII — 2.** (Ред. одбор: доп. член Евгени Димитров, акад. Љубен Лапе, акад. Кирил Миљовски, одг. ур.). — Скопје, 1977. 105 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Брезоски, Велимир:* За некои дејности во врска со образувањето на Антифашистичкото собрание на Македонија во 1943 година (On some actions connected to the convocation of ASNOM in 1943), 5—18.

*Томовски, Томо:* Две Амбории на македонските Дебри (Zwei Amborien zweier makedonischen Burgen, die unter dem Namen Debar bekannt sind), 19—25 + карта.

*Соколоски, Методија:* Вакафи и вакафски имоти во Скопје и Скопско во XV и XVI век (Les biens des vaqyf à Skopje et dans la région environnante au XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècle), 27—82.

*Соколоски, Методија:* Нахијата Мокра во XVI век (La province Mokra au XVI<sup>e</sup> siècle), 83—105.

**IX — 1.** (Ред. одбор: доп. член Евгени Димитров, акад. Љубен Лапе, акад. Кирил Миљовски, одг. ур.). — Скопје, 1978. 115 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Димитров, Евгени:* Придонесот на Моша Пијаде за изградбата на југословенската федерација (La contribution de Moša Pijade à l'édification de la fédération Yougoslave), 5—29.

*Чепујноски, Гоѓи:* Систематскиот и целно-проектниот пристап во општественото планирање (Abord par système et par projet visant à atteindre son objectif dans la planification nationale), 31—41.

*Соколоски, Методија:* Прилеп и Прилепско во втората половина на XVI век (Prilep et sa région pendant la deuxième moitié du XVI<sup>e</sup> siècle), 43—67.

*Соколоски, Методија:* Струмичко и Радовишко во XVI век (Les régions de Strumîtsa et de Radovich au XVI<sup>e</sup> siècle), 69—105.

*Драгојловић, Драгољуб:* Словенски Милинзи и јеретичка »Ecclesia Melenguae« (Les Milinzi Slovenes et »L'Ecclesia Melenguae« herétique), 107—115.

**IX — 2.** (Ред. одбор: доп. член Евгени Димитров, акад. Љубен Лапе, акад. Кирил Миљовски, одг. ур.). — Скопје, 1978. 103 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Hensel, Witold: Z badań nad domniemaną wczesnobizantyjską stolicą biskupią w Debreście (S. R. Macedonia) w latach 1974—1978, 5—23.*

**Наумов, Е. П.:** Свидетельства исторических источников о Марке Кралевиче. В период распада Сербо-греческого царства 1356—1371 гг., 26—46.

**Соколоски, Методија:** Скопје и Скопско во XV и XVI век (Skopje et sa région aux XV<sup>e</sup> et XVI<sup>e</sup> siècle), 47—103.

**X — 1.** (Ред. одбор: доп. член Евгени Димитров, акад. Љубен Лапе, акад. Кирил Миљовски, одг. ур.). — Скопје, 1979. 100 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Lape, Љубен: Една промеморија од 1918 г. на професорот Григорије Хаджи Ташковиќ (Un pro-mémoire de 1918 du professeur Grigorie Hadži Taschkovitch), 5—38.*

**Пандевски, Манол:** Поглавја од македонско-руските револуционерни врски од почетокот на XX век (1903—1906) (Chapitres (fragments) des liens révolutionnaires macédono-russes du début du XX<sup>e</sup> siècle. 1903—1906), 39—75.

**Соколоски, Методија:** Костур и Костурско во XVI век, 77—100.

**X — 2.** (Ред. одбор: доп. член Евгени Димитров, акад. Љубен Лапе, акад. Кирил Миљовски, одг. ур.). — Скопје, 1979. 70 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

**Миљовски, Кирил:** Некои спорни прашања во теоријата и политиката на неразвиените региони (Certain controversial questions in the theory and politics of underdeveloped regions), 5—20.

**Петрушевски, Михаил Д.:** Значајот на микенологијата за лингвистиката и општествените науки (L'importance de la mycénologie pour la linguistique et les sciences sociales), 21—34.

**Лапе, Љубен:** Политичката активност на д-р Анастас Кондарев во Швајцарија од 1917—1919 година (L'activité politique du docteur Anastas Kocarev en Suisse de 1917 à 1919), 35—53.

**Стојановски, Александар:** Потекло и воспоставување на војнучката служба. (Со посебен осврт на Македонија) (Origine et établissement du service des voypuqs. Avec un aperçu sur la Macédoine), 55—70.

**XI — 1/2.** (Ред. одбор: акад. Евгени Димитров, акад. Љубен Лапе, акад. Кирил Мильовски, одг. ур.). — Скопје, 1980. 135 стр.; 8<sup>о</sup>.

Содржина:

*Апостолски, Михаило:* Југославија во Втората светска војна и нејзиниот придонес во победата над фашизмот (*Yugoslavia in the Second World War and its contribution to the victory over fascism*), 5—27.

*Узунов, Никола:* Теоретско-методолошки пристап за споредбена анализа на различни економски системи (*A theoretical and methodical approach to comparative analysis of economic systems*), 29—66.

*Мильовски, К.; Узунов, Х.; Пекевски, Б.:* Мешовитите домаќинства во помалку развиените подрачја (*Mixed households in less developed areas of Yugoslavia*), 67—87.

*Пандевски, Манол:* Рилскиот конгрес на Внатрешната македонско-одринска револуционерна организација (*Le Congrès de Rila de l'Organisation révolutionnaire interieure macédonienne d'Adriapolis*), 89—115.

*Зографски, Данчо:* Економските прилики во Македонија во средината на XIX век (*Die Ökonomischen Verhältnisse in Makedonien in der Mitte des XIX. Jahrhunderts*), 117—135.

**XII — 1/2.** (Ур. одбор: акад. Евгени Димитров, акад. Љубен Лапе, акад. Кирил Мильовски, одг. ур.). — Скопје, 1981. 120 стр.; 8<sup>о</sup>.

Содржина:

*Петрушевски, Михаил Д.:* За полемиката на Г. С. Прличев со Т. Орфанидис (*Sur la polémique de G. Stavridis (Prlichev) contre Th. Orphanidis*), 5—23.

*Груиче, Асен:* Кон прашањето за поединечните, заедничките и општите интереси во правниот систем на СФР Југославија (*Autour de la question des intérêts individuels, collectifs et généraux dans le système juridique de la RSF de Yougoslavie*), 25—51.

*Икономовски, Атанас В.:* Југословенска слободна зона во Солун (*La zone libre yougoslave à Salonique*), 53—120 + карта.

**XIII — 1/2.** (Ур. одбор: акад. Ксенте Богоев, претседател, акад. Евгени Димитров, акад. Љубен Лапе). — Скопје, 1982. 135 стр.; 8<sup>о</sup>. Бројот му е посветен на акад. Кирил Мильовски по повод 70 години од животот.

**Содржина:**

*Апостолски, Михаило:* Воено-политичката ситуация во Македонија во времето на Дурмиторската република (The military and political situation in Macedonia at the time of the Durmitor Republic), 7—21.

*Богоев, Ксенте:* Буџетските дефицити во 70-тите години и нивните макроекономски импликации (Fiscal deficits in the '70s), 23—36.

*Димитров, Евгени:* Положбата на работната организација и на основната организација на здружениот труд и некои прашања на нивните меѓусебни односи во одлучувањето за средствата на општествената репродукција (La position constitutionnelle de l'organisation de travail et de l'organisation de base de travail associe et quelques questions de leurs rapports mutuels dans la prise de décisions portant sur les moyens de la reproduction sociale), 37—50.

*Коцо, Димче:* Дали црквата Света Софија во Охрид е ориентална базилика (L'église Sainte-Sophie d'Ohrid est-elle une basilique orientale), 51—56.

*Лапе, Јубен:* Контакти на Генералниот совет на македонските друштва во Швајцарија со претставниците на САД во 1918—1919 година (Contacts du Conseil général des sociétés macédoniennes en Suisse avec les représentants des États-Unis en 1918—1919), 57—70.

*Пандевски, Манол:* 1371, 1878 и 1912 година — судбинско-пресвртни години во развитокот на македонскиот народ (Les années 1371, 1878 et 1912 déterminant le sort du peuple macédonien sont à la fois un tournant dans son développement), 71—93.

*Зографски, Данчо:* Годишните панаѓури и стоковниот промет во Македонија во XIX век (Annual fairs and turnover of goods in Macedonia in the 19th century), 95—114.

*Узунов, Никола:* Теоријата на Оскар Ланге за пазарен социјализам (On the Oskar Lange's theory of market socialism), 115—128.

*Христов, Александар:* Политичката платформа на македонската револуција за обединување на Македонија (The political platform of the Macedonian revolution for the union of Macedonia), 129—135.

**XIV — 1/2.** (Ур. одбор: акад. Ксенте Богоев, претседател, акад. Евгени Димитров, акад. Јубен Лапе). — Скопје, 1983. 96 стр.; 8<sup>0</sup>.

**Содржина:**

*Хензел, Витолд:* Од каде се дојдени Словените (About the topogenesis of the Slavs), 5—45.

*Недков, Милан Ст.:* Расправа за поимот на влијанието врз од-

*Панов, Митко:* Динамиката и проблемите на старосната структура на населението во СР Македонија (The dynamics and problems of the age structure of the population of SR Macedonia), 67—81.  
*Соколоски, Методија:* Некои нови изворни податоци и согледувања за Камениот мост во Скопје (Some new original sources and data about the Skopje Stone Bridge), 83—96.

**XV — 1.** (Ур. одбор: акад. Ксенте Богоев, одг. ур., акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). — Скопје, 1984. 64 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Димитров, Евгени:* Македонија и последиците од мировните договори од 1919—1920 (La Macédoine et les conséquences des traités de paix de 1919—1920), 5—17.

*Antoljak, Stjepan:* Značaj 1683. godine za historiju naroda i narodnosti Jugoslavije, a napose Hrvata. Povodom 300-godišnjice međunarodne bitke sa Turcima kod Beča (The importance of the year 1683 for the history of the nations and nationalities of Yugoslavia, particularly of the Croats. On the tri-centenary of the multi-national allied battle against Turkey near Vienna), 19—39.

*Узунов, Никола:* Барање на сопствен пат во стопанскиот систем на Кина (China's quest for her own way in socialism), 41—58.

*Коço, Димче:* Размислување за македонската уметност (Reflexion sur l'art Macédonien), 59—64.

**XV — 2.** (Ур. одбор: акад. Ксенте Богоев, одг. ур., Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). — Скопје, 1984. 53 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Апостолски, Михаило:* Главниот штаб на НОВ и ПОМ во функцијата на највисоко воено и политичко тело на НОВ и Револуцијата во Македонија (L'état-major de NOV et POM en tant qu'organe militaire et politique de NOV en Macédoine), 5—17.

*Лапе, Јубен:* Списанието L'Indépendance Macédonienne, неговата распространетост и неговите соработници (Revue »L'Indépendance Macédonienne«, sa distribution et ses collaborateurs), 19—28.

*Христов, Александар:* Генеза и развој на македонската државна мисла од Кресна до АЧНОМ (1878—1945). Историско-правен осврт (Génèse et développement de la pensée d'état macédonienne à partir de Kresna jusqu'à l'ASNOM, 1878—1945), 29—47.

*П[андевски], М[анол]; З[ографски], Д[анчо]:* Петти конгрес на Меѓународната асоцијација за проучување на Југоисточна Европа, 49—53.

**XVI — 1.** (Ур. одбор: акад. Ксенте Богоев, претседател, акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). — Скопје, 1985. 58 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Зографски, Данчо:* АCHOM — пресвртница и историско постигање (ASNOM — a turing point and great achievement), 5—30.

*Катаџиев, Иван:* Отпорот во Македонија против обидот на големосрпската пропаганда за парализирање на народното движење за афирмација на македонската културно-национална самобитност (1939—1940 година) (The macedonian resistance againts the attempt of the pro-Serbian propaganda to paralyze the national movement for the acknowledgement of the Macedonian cultural and national autonomy 1939—1940), 31—52.

*Коцо, Димче:* Прилог кон проучувањето на црквата Св. Богородица Милостива (Елеуса) во манастирот Велјуса (On the research into the church of the Blassed Virgin Mary (Eleusa) in the Veljusa Monastery), 53—58.

**XVI — 2.** (Ур. одбор: акад. Ксенте Богоев, претседател, акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). — Скопје, 1985. 82 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Богоев, Ксенте:* Реформата на меѓународниот монетарен и финансиски систем. Ургентни и фундаментални проблеми (Reform of the international monetary system: Urgent and fundamental problems), 5—32.

*Зографски, Данчо:* Сандански — синоним на националните интереси и прогресивните барања (Jane Sandanski — protector of national interests and progressive ideas), 33—43.

*Пандевски, Манол:* Питу Гули (1865—1903): биографски осврт (Pitu Guli, 1865—1903), 45—70.

*Стојановски, Александар:* Каде треба да се бара манастирот (и селото) Архиљевица? (Where should we seek the monastery (and village) of Arhiljevitsa?), 71—82.

**XVII — 1.** (Ур. одбор: акад. Ксенте Богоев, претседател, акад. Евгени Димитров, акад. Манол Пандевски). — Скопје, 1986. 115 стр.; 8<sup>0</sup>. Бројот му е посветен на академикот Љубен Лапе.

Содржина:

*Апостолски, Михаило:* НОБ и Револуцијата на Југославија за правата на македонскиот народ во Југославија, Бугарија и Гр-

ција 1941—1945 г. (The National Liberation Army and Yugoslav Revolution for the rights of Macedonian nation in Bulgaria and Greece), 7—34.

**Богоев, Ксените:** Особеностите на финансирањето на НР Македонија во 1945 година (Characteristics of the finances of PR Macedonia in 1945), 35—50.

**Зографски, Данчо:** Никола Петров Русински во македонското националноослободително и социалистичко движење (Nikola Petrov Rusinski in the Macedonian national liberation and social movement), 51—62.

**Пандевски, Манол:** Страници за македонско-црногорските революционерни врски на почетокот од XX век (Pages on revolutionary links between Macedonia and Montenegro at the beginning of the 20th century), 69—90.

**Коцо, Димче:** Еден нов податок за историјата на црквата Св. Софија во Охрид (New light on the history of St Sophia's Church in Ohrid), 63—68.

**Узунов, Никола:** Населението и стопанството на Егејска Македонија во првиот период по Втората светска војна. 1945—1955. (The population and the economy of Aegean Macedonia during the period 1945 to 1955), 69—105.

**Христов, Александар:** Првиот конгрес на Комунистичката партија на Македонија (Первый съезд Коммунистической партии Македонии), 107—114.

## IV

### ПРИЛОЗИ\*

### CONTRIBUTIONS

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧКИ НАУКИ  
SECTION OF NATURAL SCIENCES AND MATHEMATICS

**I — 1.** (Ред. одбор: акад. Димитар Арсов, акад. Благој Попов, одг. ур., акад. Гоѓи Филиповски). — Скопје, 1969, 68 стр.; 8<sup>0</sup>.  
Содржина:

*Popov, Blagoj S.: Analogy of one theorem of M. Petrovitch, 5—7.  
Чутона, Гоѓи: За асоцијативите (On associatives), 9—20.*

*Арсов, Димитар; Гучева, Богиња: По повод релативно редок случај на синдром Gougerot-Houwers-Sjögren со ревматоид артрит и неговите аспекти според новите поими (A propos d'un cas du syndrome Gougerot-Houwers-Sjögren associé à la polyarthrite rhumatoïde et ses aspects d'après les nouvelles conceptions), 21—33.  
Арсов, Димитар; Ташковски, Д.; Марковски, Н.; Шаљинска-Марковски, О.: „Алфа-хидрокси бутерна дехидрогеназа тест“ (A-HBDt) во дијагнозата и диференцијалната дијагноза на миокардниот инфаркт (»Alfa-hydroxybutirique deshydrogenase test« (A-HBDt) dans le diagnostic et le diagnostic différentiel de l'infarctus du myocarde), 35—48.*

*Папкарев, Јонче А.: Хемиски состав на охридската пастрмка (Salmo letnica Kar.) во текот на развитокот (La composition chimique de la truite d'Ohrid (Salmo letnica Kar.) au cours du développement), 49—58.*

*Ангеловски, Т.; Илиев, А.; Мациров, Ж.: Епизоотиологија на дикроцелиозата во СР Македонија (The epizootiology of Dicroceliosis in S.R. of Macedonia), 59—68.*

**I — 2.** (Ред. одбор: акад. Димитар Арсов, акад. Благој Попов, одг. ур., акад. Гоѓи Филиповски). — Скопје, 1969. 64 стр.; 8<sup>0</sup>.

\* Излегува од 1969 до 1979 година, до поделбата на Одделението во две нови одделенија — за математичкотехнички и за биолошки и медицински науки.

## Содржина:

*Трпеновски, Бранко Л.*: За еден вид системи од квазигрупи (On a system of quasigroups), 5—13.

*Khan, Mohd. Abdul Aleem*: On flow of a viscous fluid due to unsteady rotation of a porous disk over a fixed disk, 15—22.

*Арсов, Димитар; Хрисохо, Димитар; Поленаковиќ, Момир*: Приступ во дијагностиката на едностраниот реноваскуларен хипертензивен синдром (L'accès au diagnostic du syndrome hypertensif reinovasculaire unilatéral), 23—33.

*Котевски, Љубомир; Арсов, Димитар*: Трансторокална биопсија во дијагностиката на белодробните заболувања (La biopsie pulmonaire transthoracique dans le diagnostic des affections pulmonaires), 35—42.

*Арсов, Димитар; Гучева, Богиња*: Имуноелектрофоретските промени во ревматичните заболувања (Changes in serum immunoglobulin levels in rheumatic diseases), 43—50.

*Мицковски, Миладин*: Микрофлората на почвите под ниски деградирани букови шуми (Microflora in the soils under degraded beech wood), 51—64.

**II — 1.** (Ред. одбор: акад. Димитар Арсов, акад. Благој Попов, одг. ур., акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1970. 44 стр.; 8<sup>о</sup>.

## Содржина:

*Srivastava, H. M.*: On a generalisation of Laguerre polynomials and Mittag-Leffler's function, 5—15.

*Шапкарев, Илија А.*: За една хомогена линеарна диференцијална равенка од втор ред чии интеграли се добиваат со квадратури (Über eine homogene lineare Differentialgleichung der zweiten Ordnung deren Integrale in der geschlossenen Form erhalten werden können), 17—19.

*Podolešov, B. D.*: The oxidation of 10-aryloylphenothiazines with lead tetraacetate (Оксидација на 10-ароилфенотиазински деривати со оловен тетраацетат), 21—25.

*Бузалков, Ристо Т.*: Температурната средина и адреналните жлезди. I. Влијание на високата температурна средина на адаптацијата врз тежината на адреналните жлезди кај стаорците (Milieu thermique et les glandes surrénales. I. Influence de la température ambiante élevée sur le poids de glandes surrénales chez les rats), 27—32.

*Бузалков, Ристо Т.*: Температурната средина и адреналните жлезди. II. За влијанието на претходната температурна средина и гладувањето врз тежината на адреналните жлезди кај стаорците од двата пола (Milieu thermique et les glandes surrénales.

II. Influence de milieu thermique d'adaptation et du jeûne sur le poids des glandes surrénales chez les rats), 33—39.

Serafimov, N.; Šaljinska-Marković, O.; Karanfilski, B.; Stavrić, Dj.: Hormonogenesis and histological structure of the fetal thyroid gland of rat (Hormonogenese et la structure histologique de la gland thyroïd chez le fetus de rat), 41—44.

**II — 2.** (Ред. одбор: акад. Димитар Арсов, акад. Благој Попов, одг. ур., акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1970, 42 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Popov, Blagoj S.: On certain relations for orthogonal classical polynomials (Некои релации за класичните ортогонални полиноми), 5—7.

Oğuztöreli, M. N.; Mangeron, D. J.: Sur une équation fonctionnelle-aux différences de d'Alembert à plusieurs variables indépendantes (резиме на француски јазик), 9—14.

Mицевски, Кирил: Astragalo-Potentilletalia, нов вегетациски ред на брдските пасишта во Македонија (Astragalo-Potentilletalia, eine neue Vegetationsordnung der Bergweiden Mazedoniens), 15—23.

Бузалков, Ристо; Таџер, И[сај], С.: Влијанието на температурната средина и гладувањето врз брзината на цревното празнење и обемот на неговата содржина кај белиот стаорец (Gut emptying time and faecal volume in rats adapted to warm environment and submitted to starvation), 25—31.

Бузалков, Ристо; Димовска, Ј.: Температурната средина и гликогенот во црниот дроб. III. Влијанието на температурната средина на адаптација и гладувањето врз концентрацијата на гликогенот во црниот дроб (Milieu thermique et glycogene du foie. III. Influence du milieu thermique d'adaptation et du jeûne sur la concentration du glycogène du foie chez le rat), 33—42.

**III — 1.** (Ред. одбор: акад. Димитар Арсов, акад. Благој Попов, одг. ур., акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1971. 57 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Серафимов, Петар: Односите меѓу товарите, внатешните статички големини, внатешните деформации (параметри на деформацијата), помрднувањата и завртувањата во греди (Die Beziehungen zwischen den Lasten, inneren statischen Grössen, inneren Deformationen (Deformationsparametern), Rücken und Drehungen in Balken), 5—28.

Srivastava, R. B.: Magnetohydrodynamic couette flow with oscillatory suction (резиме на английски јазик), 29—34.

*Sopova, M.: Chromosome studies in four Tulips from Macedonia (Студија за хромозомите на четири Tulipi од Македонија), 35—40.*

*Ристов, Милчо: Теорија на нискофреквентната негативна проводливост кај високофреквентната плазма (Theory of low frequency negative conductance of high frequency plasma), 41—48.*  
*Sestakov, G. A.; Stanbury, J. B.: Separation of thyroid proteins and purification of thyroglobulin by gel filtration (Сепарација на тиреоидните протеини и очистување на тиреоглобулинот со гел-фильтрација), 49—57.*

**III — 2.** (Ред. одбор: акад. Димитар Арсов, акад. Благој Попов, одг. ур., акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1971. 45 стр.; 8<sup>o</sup>.  
**Содржина:**

*Popov, Blagoj C.: За една класа полиноми поврзани со ортогоналните полиноми (Sur les polynômes orthogonaux), 5—14.*

*Jančevska, M.; Prisagjanec, V.: Synthese einiger Anilide von 5-Brom-2-Thiofuran-Karbonsäure (Синтеза на некои амиди на 5-бром-2-тиофуранкарбонската киселина), 15—18.*

*Jančevska, M.; Fukarova, Lj.; Jančulev, J.: Über Kondensationsprodukte von n-Nonyl-p-Acetylphenylen und 6-Acetyl-Tetrahydro-naphthalin mit Oxalester (Кондензирани продукти на п-нонил-р-ацетилфенилен и 6-ацетил-тетрахидронаталин со оксален естер), 19—21.*

*Бузалков, Р.; Димовска, Ј.: Температурната средина и гликогенот во црниот дроб. IV. Влијанието на сезоната (зима—лето) и високата термичка адаптација врз концентрацијата на гликогенот во црниот дроб кај стаорците (Milieu thermique et glycogène du foie. IV. Influence de la saison et milieu thermique élevée sur la concentration du glycogène hépatique chez les rats), 23—29.*

*Стевчевска, В.; Димитровски, А.: Динамика на слободните аминокиселини при зреенje и чување на доматите (Dynamic of free amino-acids in ripening and preserving tomatoes), 31—38.*

*Николовски, Трајко; Матвејева, Јана: Горунова шума со мов на планина Јабланица (Querco-Muscetum macedonicum Nik. et. Mat. prov.) (Oak forest with mosses on Jablanica Mt. (Querco-Muscetum macedonicum Nik. et Mat. prov.)), 39—45.*

**IV — 1.** (Ред. одбор: акад. Димитар Арсов, акад. Благој Попов, одг. ур., акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1972. 54 стр.; 8<sup>o</sup>.  
**Содржина:**

*Стевчевска, Василка; Кузманова, Слободинка: Аминокиселински состав на белковините на семето од доматот (The amino acids composition of the proteins from red tomato seed), 5—10.*

*Чиркова-Георгиевска, Марија; Пешевска-Сотирова, Видосава; Весова, Невена; Петровска, Вера:* Застапеност на аскорбинската киселина, на каротинот и на оксалатите во некои популации лобода (*Atriplex hortensis L.*) во Македонија (The content of ascorbic acid, karotin and oksalats in some population orache (*Atriplex hortensis L.*) in Macedonia), 11—18.

*Jančevska, M.; Prisaganec, V.; Lazarević, M.:* Synthesis of 3,5-diiodosalicylthiobenzanilides and salicylthioluidides (Синтеза на 3,5-ди-јодсалицилбензанилиди и салицил тиотолуидиди), 19—23.

*Sopova, Milka:* The presence of acrocentric chromosomes within the complement of *A. flavum* and *A. carinatum* in the collection from the mountain Pelister in Macedonia (Присуство на акроцентрични хромозоми во гарнитурата на *A. flavum* и *A. carinatum* од колекцијата на планината Пелистер), 19—29.

*Sapkarev, Jonče A.:* Beiträge zur Kenntnis der Lumbricidenfauna Griechenlands (Придонес кон познавањето на лумбрицидната фауна на Грција), 32—36.

*Мицковски, Миладин; Мицковска, Василка:* Фунгицидно дејство на антибиотикот нистатин со посебен осврт кон фитопатогените габи — лабораториски испитувања (Fungicidic influence of antibiotic nystatin with special reference on phytopathogenic fungi), 37—54.

**IV — 2.** (Ред. одбор: акад. Димитар Арсов, акад. Благој Попов, одг. ур., акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1972. 41 стр.; 8<sup>0</sup>. Содржина:

*Kalia, Ravindra Nath:* Certain applications of Poisson's formulae (Некои примени на формулите на Пуасон), 5—13.

*Ковачев, Ванчо П.:* Метода за студирање дејството на хормоните врз метаболизмот во епидидималното масно ткиво од стапорец *in vivo* (A method to study the effect of hormones on the metabolism in the rat epididymal fat pad *in vivo*), 15—28.

*Арсов, Д[имитар]; Тацер, И[сај], С.; Хрисохо, Д.:* Можности за примена на радиоизотопски методи во оцената на патолошки состојби во уринарниот систем. (Дел I: Радиоренографија) (Radioisotopes in evaluation of kidney function (Part I: Radiorenography)), 29—41.

**V — 1.** (Ред. одбор: акад. Димитар Арсов, акад. Благој Попов, одг. ур., акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1973, 52 стр.; 8<sup>0</sup>.

## Содржина:

*Попов, Благој С.: Функции генератриси за степените на некои низи од броеви (Les fonctions génératrices des puissances de certaines fonctions numériques du second ordre), 5—15.*

*Karčicka, D. L.: A variant of the principal pivot method (Варијанта на алгоритмот на принципно пивотирање), 17—23.*

*Tačer, И[сак] С.; Бузалков, Р. Т.; Корубин, Вера: За влијанието на високата надворешна температура врз вградувањето на радиожелезото во еритроцитите кај стаорци (Incorporation rate of radioiron in erythrocytes of rats acclimated to high environmental temperature), 25—37.*

*Арсов, Д[имитар]; Таџер, И[сак] С.; Хрисохо, Д.: Можности за примена на радиоизотопски методи во оцената на патолошки состојби во уринарниот систем. Дел II: Радиоизотопна скенови-зуализација (Radioisotopes in evaluation of kidney function. Part II: Orthoiodohippurate (OIH) sequential scanning), 39—52.*

**V — 2.** (Ред. одбор: акад. Димитар Арсов, акад. Благој Попов, одг. ур., акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1973, 55 стр.; 8<sup>0</sup>.

## Содржина:

*Carlitz, Leonard: A note on the Jacobi theta formula (Една забелешка за Jacobi-евата тета формула), 5—10.*

*Грчев, Т.; Попов, Б.: Електрохемиска пасивизација на среброто во хроматни раствори (The electrochemical passivation of silver in chromate solution), 11—22.*

*Калпакџијан, М.; Тодоровски, Т.; Вајганд, В.: Велјанов, С.: Определување микроколичини мangan со интерферометриско следење на брзината на реакцијата на оксидација на оксалната киселина со калиум перманганат во кисела средина (Determination of micro quantities of manganese through interferometric examination of the kinetics of the oxidation of oxalic acid with potassium permanganate in acidic medium), 23—33.*

*Стевчевска, Василка; Кузманова, Слободанка: Влијанието на влагата и температурата врз количината на маслото екстрагирано од семе од кикирики (The efect of moisture and temperature on the quantity of oil extracted from arachis seed), 35—42.*

*Arsov, D[imitar]; Tadžer, I[сак]; Gučeva, B.; Čaparoski, Lj.: La synoviorthèse par l'or radioactif dans le traitement des arthrites inflammatoires (Примена на радиоактивното злато во лекувањето на инфламаторниот артритис), 43—48.*

*Ангеловски, Т.; Илиев, А.: Епизоотиологија на фасциолозата кај говедата и овците и примена на некои мерки во нејзиното съзбијање во СР Македонија (Epizootiology of fascioliasis in cattle and sheep in SR Macedonia and its prevention), 49—55.*

**VI — 1.** (Ред. одбор: доп. член Ханс Ем, акад. Благој Попов, одг. ур., акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1974. 45 стр.; 8<sup>0</sup>.  
Содржина:

*Janićijević, Lj.: The diffraction problem of the Gabor linear hologram. (The sinusoidally transparent linear zone plate) (За проблемот на дифракцијата кај линеарниот Габоров холограм. (Синусоидално транспарентна линеарна зонска мрежичка)), 5—21.*

*Čipona, G'org'i; Celakoski, N.: On representation of n-associatives into semigroups (Претставување на асоцијативи во полујупрупи), 23—34.*

*Trpenovski, B.; Celakoski, N.: Semigroups in which every n-subsemigroup is a subsemigroup (Полујупрупи кај кои секоја n-потполујупрупа е потполујупрупа), 35—41.*

*Петрова, Д.; Јакоччиќ, К.: Синтеза и оксидација на дитиоанилидот на фуран-2,5-дикарбонската киселина (The synthesis and oxidation of dithioanilide of furan-2,5-dicarboxylic acid), 43—45.*

**VI — 2.** (Ред. одбор: доп. член Ханс Ем, акад. Благој Попов, одг. ур., акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1974. 49 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Ivanovski, Novak: The operator equations  $A^*A^2=A$  and  $A^{**}A^2=A^*A$  (За операторските равенки  $A^*A^2=A$  и  $A^{**}A^2=A^*A$ ), 5—12.*

*Lazarević, M.; Jančevska, M.: Decomposition of some 2-aryl-4-quinolyl diazomethyl ketones as a route to 2-aryl-4-quinolyl acetic acid derivatives (Декомпозиција на некои 2-арил-4-хинолил диазометал кетони како пат до деривати на 2-арил-4-хинолил оцетни киселини), 13—20.*

*Димитровски, Ацо; Стевчевска, Василка; Јовановски, Петар: Влијание на времето на глуканолизата врз филтрационите карактеристики на пивска шира произведена од несладуван јачмен и микробни ензими (The influence of the time of glucoanalysis upon the filtration properties of brewing worts obtained with unmalted barley and microbial enzymes), 21—27.*

*Икономов, Петар: Сезонска дистрибуција на Plecoptera (Insecta) во однос на температурниот фактор во текуштите води во СР Македонија. VI. Рекичка Карани (планина Беласица) (Distribution saisonnière des Plécoptères (Insectes) dans les eaux de Macédoine par rapport au facteur température. VI. Ruisseau de Karani (Montagne de Belassitsa), 29—49.*

**VII — 1.** (Ред. одбор: доп. член Ханс Ем, акад. Благој Попов, одг. ур., акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1975. 34 стр.; 8<sup>0</sup>.

**С о д р ж и н а:**

*Вајганд, Вилим Ј.; Тодоровски, Тодор Ј.; Томовска, Катица Ж.:* Интерферометриско и кондуктометриско квантитативно определување на смеса од анхидрид на оцетна и пропионска киселина со примена на диференцијална кинетичка метода (Interferometric and conductometric determination of acetic and propionic anhydride mixtures by using a differential kinetic method), 5—17.

*Димитровски, Ацо; Стевчевска, Василка; Димоски, Илија:* Влијание на времето на протеолиза врз азотниот состав на сладовината произведена од несладуван јачмен и микробни ензими (The influence of the time of proteolysis upon nitrogen composition of brewing wort obtained by unmalted barley and microbial enzymes), 19—26.

*Кузманова, Слободанка; Рац, Маријан:* Примена на директна екстракција кај семиња од памук, арашид, сусам и афион (The use of direct extraction of oil from cotton, arachis, sesame and poppy seed), 27—34.

**VII — 2.** (Ред. одбор: доп. член Ханс Ем, акад. Благој Попов, одг. ур., акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1975. 43 стр.; 8<sup>0</sup>.

**С о д р ж и н а:**

*Петрова, Драгана:* Редукција на диамиди и дитиоамиди на ароматични дикарбонски киселини со литиум-алуминиум хидрид (The reduction of diamides and dithioamides derived from phthalic determination of ketone mixtures by a differential kinetic method), 11—23.

*Тодоровски, Тодор Ј.; Вајганд, Вилим; Џонова, Борка:* Интерферометриско квантитативно определување на смеса од кетони со примена на диференцијална кинетичка метода (Interferometric determination of ketone mixtures by a differential kinetic method), 11—23.

*Петровска, Ј.; Стојанов, П.:* Алгената флора на Моноспитовското Блато (Die Algenflora des Monospitovsko Blato), 25—43.

**VIII — 1.** (Ред. одбор: акад. Ханс Ем, доп. член Кирил Мицевски, одг. ур., акад. Благој Попов, акад. Петар Серафимов, акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1976. — 88 стр.; 8<sup>0</sup>.

**С о д р ж и н а:**

*Jonoska, M.:* On the diffraction theory of the sinusoidal phase zone plate (За дифракционата теорија на синусна фазна зонска решетка). 5—17.

*Mavrodiev, G.; Koneska, S.: Coefficient of linear thermal expansion of the alloys of Pb-Sn, Bi-Sn and Bi-Cd systems and applicability of addition laws* (Коефициентот на линеарната термичка дилатација на легурите од системите Pb-Sn, Bi-Sn и Bi-Cd и применливоста на законите за адиција), 19—27.

*Hadži Jordanov, S.; Trpkovski, I.; Dražić, D. M.: Current efficiency for the anodic dissolution of zinc in acid solutions* (Искористување на струјата при анодно растворување на цинкот во кисели раствори), 29—35.

*Арсов, Ј.; Кирков, П.: Примена на SnO<sub>2</sub> полупроводник како индикаторска електрода кај acido-базни реакции (I)* (L'emploi du SnO<sub>2</sub> sémi-conducteur comme une électrode indicatrice pour réactions acido-alcalines), 37—47.

*Бузалков, Р. Т.; Митев, С.: Унилатерална адреналектомија и адаптација на хипертермична средина (35—36°C)* (La surrenal-ectomie unilatérale et l'adaptation du rat à la température de 35—36°C), 49—59.

*Серафимов, П.; Михајлов, М.: Прилог кон анализата на отворени кружно-цилиндрични лушти* (Contribution to the analysis of open cylindrical shells), 61—88.

**VIII — 2.** (Ред. одбор: акад. Ханс Ем, доп. член Кирил Мицевски, одг. ур., акад. Благој Попов, акад. Петар Серафимов, акад. Горти Филиповски). — Скопје, 1976. 46 стр. + 1 таблица; 8<sup>0</sup>.

С одржина:

*Urumov, Viktor: Mean spherical approximation for a fluid with repulsive and attractive model potential* (Средна сферична апроксимација за флуид со одбоен и привлечен моделен потенцијал) 5—12.

*Арсов, Ј.; Кирков, П.: Примена на SnO<sub>x</sub> полупроводник како селективна индикаторска електрода (II)* (L'emploi du SnO<sub>x</sub> sémi-conducteur comme une électrode indicatrice selective. II), 13—27.

*Lazarević, M.: Reaction of N-hydroxymethylbenzimidazole with some primary aromatic amines* (Реакција на N-хидроксиметилбензимидазол со некои примарни ароматски амини), 29—31.

*Em, Hans: Baum- und Straucharten mit Arealgrenzen in Mazedonien*. (Beitrag zur Dendrochorologie Mazedoniens) (Дрвја и грмушки со ареални граници во Македонија. Прилог кон дендрохорологијата на Македонија), 33—39.

*Матвејева, Јана; Николовски, Трајко: Juglando-Aesculetum hippocastani Mat. et Nik, ass. nov., во шумската вегетација на СР Македонија* (Juglando-Aesculetum hippocastani Mat. et Nik, ass. nov., in der Waldvegetation der S. R. Mazedonien), 41—46. + 1 таблица.

**IX.** — 1. (Ред. одбор: акад. Ханс Ем, доп. член Кирил Мицевски, одгр. ур., акад. Благој Попов, акад. Петар Серафимов, акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1977. 82 стр. + 3 табели; 8<sup>º</sup>.

Содржина:

*Popov, Blagoj S.: On a property of generalised Gegenbauer polynomials* (Едно свойство на обопштените полиноми на Gegenbauer), 5—7.

*Krivocheine, L. E.; Mangeron, D.; Oğuztöreli, M. N.; Vallée, R.: Systèmes différentiels possédant la structure complexe. III. Sur l'existence, l'unicité, la stabilité et l'approximation des solutions de certains systèmes intégro-différentiels non linéaires aux opérateurs différentiels ordinaires et aux dérivées partielles d'ordre supérieur* (Диференцијални системи коишто имаат комплексни структури. ІІІ. За постоењето, единственоста, стабилноста и приближноста на решенијата на некои интегродиференцијални нелинеарни системи со обични диференцијални и парцијални изводи од повисок ред), 9—17.

*Šapkarev, Ilija A.: Polynome vom Grad  $n$  als vollständige Integrale der allgemeinen linearen partiellen Differentialgleichungen der Ordnung  $n$ .* (Полиноми од степен  $n$  како потполни интеграли на општи линеарни парцијални и диференцијални равенки од  $n$ -ти ред), 19—24.

*Janićijević, Lj.: A possibility for determination of optical constants, based on the theory of Fresnel diffraction, on the boundary between two semitransparent media* (Метода за определување на оптичките константи базирана врз теоријата на Френелова дифракција на границата меѓу две полупропусни средини), 25—35.

*Николоски, Наум: Испитување на контакт од јонскоизменувачки мембрани преку мерење на импедансата и фазниот агол* (Investigation of the ion-exchange membranes junction by impedance and phase shift measurements), 37—45.

*Петров, Гуро; Денковски, Глигор: Реолошки карактеристики на некои полиакрилонитрални раствори* (Caractéristique rhéologiques de certaines solutions de polyacrylonitrile), 47—57.

*Јанев, И.; Јанчевска, М.; Јанчулев, Ј.: Реакции помеѓу 2,3-диарилацил-хиноксалини и хидразин* (Reactions between 2,3-diarylacyl-quinoxalines and hydrazine), 59—62.

*Sopova, M.; Sekovski, Ž.: Cytological study of Macedonian Amaryllidaceae Galanthus, Leucojum and Narcissus* (Цитолошка студија за македонските Amaryllidaceae Galanthus, Leucojum и Narcissus), 63—73.

*Мицевски, Кирил: Erysimo-Trifolietum Micev. ass. nov. во вегетацијата на Македонија* (Erysimo-Trifolietum Micev. ass. nov. in der Vegetation Makedoniens), 75—82.

**IX — 2.** (Ред. одбор: акад. Ханс Ем, доп. член Кирил Мицевски, одг. ур., акад. Благој Попов, акад. Петар Серафимов, акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1977. — 110 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Celakoski, N.: On semigroup associatives (За полутрупните асоцијативи), 5—19.

Dимовски, Дончо: Адитивни полутрупи на цели броеви (Semigroups of integers with addition), 21—26.

Janićjević, Lj.: The Fresnel diffraction characteristics of transparent linear holograms (Карактеристики на Френеловата дифракција на транспарентните линеарни холограми), 27—49.

Ocevski, Boris T.: The habitat and distribution of bacteria and other groups of microorganisms which inhabit the deepest region of Lake Ohrid (Микробиолошка разгледница и распоред на дланските бактерии и другите населени микроорганизми во Охридското Езеро), 51—57.

Мицевски, Кирил: Полиморфизам и хорологија на таксонот *Echinops bannaticus* Roch. во флората на Македонија (Polymorphismus und Verbreitung von *Echinops bannaticus* Roch. ex Schrad. in der Flora von Makedonien), 59—68.

Цеков, Славчо: Родот *Crataegus* во Македонија (Die Gattung *Crataegus* L. in der SR Mazedonien), 69—76.

Бузалков, Р. Т.; Митев, С.: Терморезистентноста кај стаорците во борба против студот во функција на термичката адаптација и полот (La thermorésistance au froid chez les rats en fonction du milieu thermal d'adaptation et du sexe), 77—88.

Sapkarev, J. A.: New earthworms (Oligochaeta: Lumbricidae) of Yugoslavia (Нови дождовни глисти (Oligochaeta: Lumbricidae) од Југославија), 89—98.

Петров, Гуро; Чепујноска, Виолета; Трпческа, Љупка: Цијанотилирање на целулозата. I. (Cyanoethylation of cellulose. I), 99—110.

**X — 1.** (Ред. одбор: акад. Ханс Ем, доп. член Кирил Мицевски, одг. ур., акад. Благој Попов, акад. Петар Серафимов, акад. Горѓи Филиповски). — Скопје, 1978. 82 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Ćirpona, G'org'i: On a representation of algebras in semigroups (Едно претставување на алгебри во полутрупи), 5—18.

Петковски, Горѓија В.: Пресметување на линеарниот регулатор со неполна повратна врска во случај на слабо поврзани системи (Approximative calculation of output-constrained feedback regulator for weakly coupled linear systems), 19—27.

*Filipovska, Nada J., Bell, Henry B.: Activity measurements in liquid silver-zinc alloys* (Мерење на активитети во течни среброборцинк легури), 29—39.

*Петров, Г.; Чупејноска, В.; Дуданов, П.: Цијаноетилирање на целулозата. II. Влијанието на некои додатоци (Cyanoethylation of the cellulose. II. The influence of some additives)*, 41—48.

*Podolešov, B. D.: Die Oxydation von 10-acylphenothenothiazin Derivaten mit Phenyljodosoacetat* (Оксидација на 10-ацилфенотиазински деривати со фенилјодозоацетат), 49—52.

*Мицевски, Кирил: Centaurea Kozjakensis, нов вид од sect. *Phalolepis* (Cass.) DC од Македонија (Centaurea Kozjakensis eine neue Art der Sektion Phalolepis (Cass.) DC aus Makedonien)*, 53—58.

*Икономов, Петар: Дистрибуција на Plecoptera (Insecta) во текуштите води на СР Македонија во однос на температурниот фактор. Велгошки Поток (Петрина Планина) (Distribution saisonnière et longitudinale des Plécoptères (Insectes) dans les cours d'eau de Macédoine. X. Ruisseau de Velgochti (Montagne Galitchitsa)),* 59—70.

*Георгиев, Методи: Проблемите на презервацијата на бубрегот при неговата трансплантирање : Дејството на допаминот врз намалувањето на васкуларната резистенција на бубрегот по тричасовна тојла исхемија (The problems of kidney preservation in its transplantation : The action of dopamine with lowering vascular resistance on the kidney after three hours warm ischemia)*, 71—82.

**Х — 2.** (Ред. одбор: акад. Ханс Ем, акад. Кирил Мицевски, одг. ур., акад. Благој Попов, акад. Петар Серафимов, акад. Ѓорѓи, Филиповски). — Скопје, 1978. 75 стр. + 2 табели; 8<sup>0</sup>.

С о д р ж и н а:

*Попов, Благој С.: Билинеарни генератриски функции за рекурзивни низи од втор ред (Bilinear generating functions of certain sequences of numbers)*, 5—15.

*Šapkarev, Ilija A.: Polynome als allgemeine Integrale der homogenen linearen Differentialgleichungen* (Полиноми како општи интеграли на хомогени линеарни диференцијални равенки), 17—24.

*Грчев, Тома: Електрохемиско-елипсометрички испитувања на пасивацијата на железото во боратни раствори. I. Потенциодинамички испитувања (The potentiodynamic investigation of the passivation of iron in borate buffer solution. I.),* 25—36.

*Prisađanec-Aleksić, V.; Jančevska-Nikolovska, M.: Synthese einiger Thioamide der α, β, γ-Pyridincarbonsäuren* (Синтеза на некои тиоамиди на α, β, γ-пиридин карбонски киселини), 37—41 + 2 табели.

*Арсов, Ђубомир:* Оптички константи на електролитички полирана титанова површина во видливо спектрално подрачје (Les constantes optiques de la surface polie électrolytiquement du titanium dans la région visible), 43—54.

*Мицевски, Кирил:* Полиморфизам кај видовите од sect. Phalolepis (Cass.) DC на родот Centaurea (Asteraceae) во Македонија (Polymorphismus der Arten der Sect. Phalolepis (Cass.) DC der Gattung Centaurea (Asteraceae) in Makedonien), 55—65.

*Danailova-Koceva, Vladanka:* Cytodynamics of the neuroglandular cells of Nucleus paraventricularis (NPV) in the hibernating bat myotis oxygnathus (Monticelli) (Цитодинамика на неурогландуларните клетки на Nucleus paraventricularis (NPV) кај хиберантниот лилjak (Myotis oxygnatus), 67—75.

**XI — 1.** (Ред. одбор: акад. Ханс Ем, акад. Кирил Мицевски, одг. ур., акад. Благој Попов, акад. Петар Серафимов, акад. Гоѓи Филиповски). — Скопје, 1979. — 77 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Janićijević, Lj.:* Diffraction theory of the circular phase zone plates (wood zone plates) based on holography (Дифракциона теорија на кружната фазна зонска мрежичка (Вудова зонска мрежичка) базирана врз холографија), 5—15.

*Калпакџијан, Мајда; Тодоровски, Тодор; Милошевска, Ратка:* Интерферометристко следење на брзината на распаѓањето на водород пероксидот при заедничко дејство на  $\text{Na}_2\text{MoO}_4$  и  $\text{ZnSO}_4$  (L'observation interférométrique de la vitesse de la décomposition de  $\text{H}_2\text{O}_2$  sous la réaction simultanée de  $\text{Na}_2\text{MoO}_4$  —  $\text{ZnSO}_4$ ), 17—23,

*Mavrodiev, G.; Fukarova-Jurukovska, M.:* Interphase ( $\beta' \rightarrow \xi$ ) transformation by the alloys of Ag-Zn system (27—38,5 wt. % Zn)

( $\beta' \rightarrow \xi$ ) фазна трансформација кај легурите од системот

Ag-Zn (27—38,5 текж. % Zn), 25—30.

*Хаџи Јорданов, Светомир:* Влијание на анјоните врз кинетиката на анодното растворување на цинкот (The effect of the anions on the kinetics of anodic dissolution of zinc), 31—43.

*Грчев, Тома:* Електрохемиско елипсометристки испитувања на пасивацијата на железото во боратни раствори. II. Елипсометристки испитувања (Ellipsometric study of passivation of iron in borate buffer solution), 45—54.

*Filipovska, Nada J.; Bell, Henry B.:* Thermodynamic investigation of slags containing alumina used in the Imperial Smelting Process and the slag Fuming Process. I. (Термодинамички испитувања на троски од Империјал смелтинг процесот и Фјуминг процесот за преработка на троски, I), 55—64.

*Мицевски, Кирил: Sect. Corothamnus (Koch) Nyman од родот Cytisus L. (Fabaceae) во флората на Македонија (Beitrag zur Taxonomie und Chorologie der Arten aus der Sect. Corothamnus (Koch) Nyman der Gattung Cytisus L. (Fabaceae) in der Flora von Makedonien), 65—77.*

**XI — 2.** (Ред. одбор: акад. Ханс Ем, акад. Кирил Мицевски, одг. ур., акад. Благој Попов, акад. Петар Серафимов, акад. Ѓорѓи Филиповски). — Скопје, 1979. 70 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Арсов, Ј.; Грчев, Т.: Електрохемиско растворување на титанот во сулфурна киселина (La dissolution électrochimique du titane dans l'acide sulfurique), 5—16.*

*Калпакџијан, М.; Тодоровски, Т.; Милошевска, Р.: Определување на железо, бакар и никел преку интерферометриско следење на катализираната реакција на раслагање на водороден пероксид (Bestimmung von Eisen, Cupfer und Nickel durch interferometrische Verfolgung der katalysierten Reaktion bei Zerfall von Wasserstoffperoxid), 17—27.*

*Mavrodiev, G.; Koneska, S.: Phase states in the Sb-Zn quenched alloys (42—46 Wt. % Zn) during their heating (Фазни состојби кај калени Sb-Zn легури (42—46 теж. % Zn) во текот на нивното загревање), 29—34.*

*Hadži Jordanov, S.: Cyclic-voltammetry of ruthenium electrodes. Determination of the states of electrodeposited H and O species (Циклична волтаметрија на рутениумовата електрода. Определување на состојбите на поврзување на водородот и кислородот), 35—44.*

*Filipovska, Nada J.; Bell, Henry B.: Thermodynamic investigation of slags containing alumina used in the Imperial Smelting Process and the slag Fuming Process. Part II. CaO-FeO-SiO<sub>2</sub>-ZnO slags with 25 wt. % Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> added (Термодинамички испитувања на троки од Империјал смелтинг процесот за преработка на троки. II.), 45—52. + 2 табели.*

*Шапкарев, Ј. С.: Видовите на родот Lumbricus Linné (Oligochaeta: Lumbricidae) во фауната на Југославија и нивната распространетост (The species of the genus Lumbricus Linné (Oligochaeta: Lumbricidae) in the fauna of Yugoslavia and their distribution), 53—58.*

*Мицевски, Кирил: Што претставува Euphorbia pindicola Hausskn.? (Was ist Euphorbia pindicola Hausskn.?), 59—70.*

V

П Р И Л О З И  
CONTRIBUTIONS

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА МАТЕМАТИЧКО-ТЕХНИЧКИ НАУКИ  
SECTION OF MATHEMATICAL AND TECHNICAL SCIENCES

I — 1. (Ред. одбор: акад. Благој Попов, акад. Петар Серафимов, акад. Крум Томовски, одг. ур.). — Скопје, 1980. 70 стр.; 8<sup>º</sup>.

Содржина:

Popov, Blagoj C.: За некои интеграли кои влегуваат во изучувањето на полиномите на Jacobi и на Laguerre (On some integrals involving in studies of Jacobi and Laguerre polynomials), 5—17.  
Celakoski, Naum: On cyclic associatives (За цикличните асоцијативи), 19—24.

D'Ambrosio, U.; Chaléat, R.; Mangeron, D.; Shimbo, M.: Integral equationsmethod in studies concerning certain nonlinear systems with selfcontrol, hereditary and polywave or polyvibrating operators (Интегрален метод на равенка во изучувања кои се одчесуваат на некои нелинеарни системи со самоконтрола, преносни и повеќебрановни или повеќевибрациони оператори), 25—36.

Moser, J.; Bejtullahi, R.: The diffraction of two cylindrical waves of light on a double slit (Дифракција на два цилиндрични брана на двојна пукнатина), 37—46.

Серафимов, Петар: Просторна закривена греда (Spacial distorted beam), 47—70.

I — 2. (Ред. одбор: акад. Благој Попов, акад. Петар Серафимов, акад. Крум Томовски, одг. ур.). — Скопје, 1980. 47 стр.; 8<sup>º</sup>.

Содржина:

Ćuprona, G'org'i; Ušan, J.; Stojaković, Z.: Multiquasigroups and some related structures (Мултиковазигрупи и структури поврзани со нив), 5—12.

*D'Ambrosio, Ubiratan; Chiriacescu, Sérgio T.; Mangeron, Demetrio J.; Maravall Casesnoves, Dário:* Machines and machines aggregates stability problems theoretical and experimental investigations. I. Dynamic machining systems stability (Проблеми на стабилноста на машините и машинските агрегати и теоретски и експериментални истражувања), 13—21.

*Moser, Josip; Janićijević, Ljiljana; Bejtullahi, Rasim:* Diffraction by linear apertures having Gaussian transmittance (Дифракција на линеарни дифракциони отвори со гаусовска трансмисија), 23—31.

*Арсов, Љубомир; Грчев, Тома:* Оптички испитувања на создавањето на природен оксиден филм врз метални површини (Les études optiques de la formation de l'oxyde naturel sur les surfaces métalliques), 33—39.

*Милошевски, М.; Маткалиева, М.; Милошевска, Р.; Поцев, С.:* Прилог кон познавањето на кинетиката на редукција на NiO со H<sub>2</sub> (Contribution to the knowledge of the kinetics of reduction of NiO with H<sub>2</sub>), 41—47.

**II — 1.** (Ред. одбор: акад. Благој Попов, акад. Петар Серафимов, акад. Крум Томовски, одг. ур.). — Скопје, 1981. 80 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Fernandez, D. L.; Krivoshein, L. E.; Mangeron, D. J.; Nielson, G. M.:* Further extension of the reformulated Hodgkin-Huxley systems referred to mathematical modelling of conductance and excitation of nerves (Натамошно проширување на Hodgkin-Huxley-ови системи што се однесуваат на математичко моделирање за управување и возбудливост на нервите), 5—17.

*Sapkarev, Ilija A.:* Eine Methode über die Integration der linearen Differentialgleichungen der zweiten Ordnung in geschlossener Form (Една метода за интеграција на линеарни диференцијални равенки од втор ред во затворен вид), 19—32.

*Петров, Г.; Трендафилов, В.; Цветковска, М.; Ристевски, Д.:* Модификации на хемиските влакна. I. Дифузиона стабилизација на полиестерското влакно маклен со водени раствори на NaSCN (Modification of the synthetic fibers. I. Diffusion stabilization of the polyester fiber Maklen by NaSCN-water solutions), 33—45.

*Dimitrovski, Aco; Johanides, Vera; Stevčevska, Vasilka:* The effect of various pretreatment on enzymatic hydrolysis of cellulosic materials (Влијание на претходната обработка врз ензимската хидролиза на целулозните сировини), 47—56.

*Цветковска, М.; Грчев, Т.; Петров, Г.; Митров, Г.:* Потенциометриско и потенциодинамично испитување на редокс-инициирана полимеризација на акриламид (Potentiometric and potentiodynamic

mic studies of redox initiated acrylamide polymerization), 57—71.  
**Грчев, Т.; Арсов, Ј.; Бабамов, В.:** Електрохемиско-елипсометрички испитувања на пасивацијата на железото во боратни раствори. III. Механизам на претпасивациските процеси (Electrochemical and optical study of passivation of iron in borate buffer solutions), 73—80.

**II — 2.** (Ред. одбор: акад. Благој Попов, акад. Петар Серафимов, акад. Крум Томовски, одг. ур.). — Скопје, 1981. 58 стр. + 1 табела; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Janićijević, Lj.; Moser, J.: Diffraction theory of the Meslin experiment* (Дифракциона теорија на Меслининиот експеримент), 5—15.

*Moser, J.; Bejtullahu, R.: Difrakcija snopa svjetlosti sa Gaussovoim raspodjelom amplitude na tankim plankonveksnim optičkim lećama* (Diffraction of a Gaussian wave due to thin planconvex lenses), 17—27.

*Милошевски, Милосав:* Кинетика и механизам на катализитичкото разлагање на водород пероксид врз NiO со различна активност (Kinetics and mechanisms of hydrogen peroxide catalytic degradation of NiO with different activity), 29—37.

*Цветковска, М.; Грчев, Т.; Митров, Г.; Петров, Г.:* Радикална полимеризација на акриламид иницирана со редокс-пар во кој едната компонента претставува метален комплекс. I. Радикална полимеризација на акриламид иницирана со редокс-парот: Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub>—Fe<sup>3+</sup>, Fe(III)-комплекс (Radical polymerization of acrylamide, initiated with a metal complex as a component of the redox pairs. I. Radical polymerization of acrylamide initiated with the redox pair: Na<sub>2</sub>S<sub>2</sub>O<sub>5</sub>—Fe<sup>3+</sup>, Fe(III)-complex), 39—53.

*Podolešov, Bojan; Zdravkovski, Zoran:* Isolation and identification of the acidic components of *Aristolochia macedonica* Bornm. (Изолација и идентификација на киселите компоненти во *Aristolochia macedonica* Bornm.), 55—58.

**III — 1.** (Ред. одбор: акад. Благој Попов, акад. Петар Серафимов, акад. Крум Томовски, одг. ур.). — Скопје, 1982. 62 стр. + 1 табела; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Ристић, Момчило М.:* Физички принципи прогнозе својства материјала (Физические принципы прогнозирования свойств материалов), 5—16.

*Moser, J.: Fraunhoferova difrakcija svjetlosti na dva dvodimenzionalna sistema okruglih otvora (Fraunhofer diffraction of light due to two twodimensional systems of circular apertures), 17—24.*

*Zlatanovski, Tomislav: Bestimmung der Nullstellen der Funktion  $F(z) = c_1 z^2 J_0(z) + c_2 J_2(z)$  (Одредување на корените на функцијата  $F(z) = c_1 z^2 J_0(z) + c_2 J_2(z)$ ), 25—31.*

*Милошевски, Милосав: Идентификација на кинетичките параметри на термичко разлагање на магнезит со примена на полтермна метода (Identification of kinetic parameters of magnesia thermal decomposition by application of a polythermal method), 33—39.*

*Цветковска, М.; Грчев, Т.; Митров, Г.; Петров, Г.: Радикална полимеризација на акриламид, иницирана со редокс пар во кој едната компонента претставува метален комплекс. II. Радикална полимеризација на криламид, иницирана со редокс парот:  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5-\text{Cu}^{2+}$ , Cu(II)-комплекс (Radical polymerization of acrylamide, initiated with metal complexes as a components of the redox pairs. II. Radical polymerization of acrylamide initiated with the redox pair:  $\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5-\text{Cu}^{2+}$ , Cu(II)-complex), 41—53.*

*Кузмановска, С.; Димитровски, А.; Стевчевска, В.: Кинетика на ензимската хидролиза на целулозните сировини (Kinetics of enzymatic hydrolysis of cellulosic materials), 55—62.*

**III — 2.** (Ур. одбор: акад. Благој Попов, акад. Петар Серафимов, акад. Крум Томовски, претседател). — Скопје, 1982. 71 стр.; 8<sup>0</sup>. Содржина:

*Čirpona, G'[org'i]; Celakoski, N.: Representations of unary algebras in unars (Претставување јнарни алгебри во јнари), 5—12.*

*Садыхов, В. Э.: Асимптотические равенства для двукратных интегралов Лапласа с квазиоднородным ядром (Асимптотски равенства на двојни интеграли на Лаплас со квазихомогено јадро), 13—23.*

*Mangeron, D.; Krall, A. M.; Demšorean, A.; D'Ambrosio, U.; Crăciunăş, P. T.: On the moments of orthogonal polynomials (Моменти на ортогоналните полиноми), 25—29.*

*Polonijo, M.: Medial multiquasigroups (Medijalne multikvazigrupe), 31—39.*

*Poceski, Apostol: On the numerical solution of the biharmonic equation (За нумеричкото решение на бихармониската равенка), 41—48.*

*Милошевски, М. И.; Николиќ, З.; Ристиќ, М. М.: Кинетика на редукција на  $\text{MoO}_2$  (Kinetics of  $\text{MoO}_2$  reduction), 49—56.*

*Димитровски, А.; Кузманова, С.; Стевчевска, В.: Влијание на комбинираната обработка на целулозните сировини со минерал-*

ни киселини и мелење врз нивната ензимска разградливост (The effect of combined treatment of cellulose materials with mineral acids and milling of their enzymatic degradation), 57—71.

**IV — 1.** (Ур. одбор: акад. Петар Серафимов, акад. Крум Томовски, претседател, акад. Горѓи Чупона). — Скопје, 1983. 99 стр.; 8<sup>о</sup>. Бројот му е посветен на акад. Благој С. Попов по повод 60 години од животот.

Содржина:

*Серафимов, Петар; Кладек, Иштван:* Примена на варијационите принципи за решавање на коноидните лушпи (Application of variational principles for solving conoid shells), 7—27.

*Pop-Jordanov, Jordan:* Some analytical investigation of thermal neutron fields in heterogeneous media (Аналитичко истражување на полиньата на термалните неутрони во хетерогени средини), 29—41.

*Čuprona, G'[org'i]:* On semigroups of operations (Полугрупи на операции), 43—47.

*Mangeron, D.; Balan, I. B.; Craciunăs, P. T.; Demșorean, A.; Crudu, I.; D'Ambrosio, U.; Krall, A. M.; Krivoshein, L. E.; Heaps, H. S.; Shimemura, E.:* Further extension of the reformulated Hodgkin-Huxley systems referring to the mathematical modelling of conductance and excitation of nerves (Натамошно проширување на преформулираните Hodgkin-Huxley-системи кои се однесуваат на математичкото моделирање на проводноста и надразливоста на нервите), 49—62.

*Bondarenko, B. A.; Craciunas, P. T.; Crudu, I.; D'Ambrosio, U.; Ionita, N.; Krall, A. M.; Mangeron, D. J.; Momanu, Gh.; Olariu, V.; Sima, P. D.:* Construction des systèmes de base des solutions polynomiales pour une classe d'équations polyvibrantes polylinéaires d'ordre supérieur (Системи на бази на полиномни решенија за една класа поливибрантни полилинеарни равенки од повисок ред), 63—69.

*Raina, R. K.:* On Weyl fractional operator and Taylor's series (Weyl-овиот дробен оператор и Taylor-овиот ред), 71—75.

*Ušan, J.; Šešelja, B.:* On some operations on the set  $P(S^{n+1})$  (За некои операции на множеството  $P(S^{n+1})$ ), 77—84.

*Šapkarev, Ilija A.:* Über die Rodriguesformel und eine ihre Anwendung (За формулата на Родригез и една нејзина примена), 85—93.

*Markovski, Smile:*  $n$ -Subgroupoids of commutative groupoids ( $n$ -Подгрупоиди од комутативни групоиди), 95—99.

**IV — 2.** (Ред. одбор: акад. Благој Попов, акад. Петар Серафимов, акад. Крум Томовски, одг. ур.). — Скопје, 1983. 53 стр.; 8<sup>0</sup>. Содржина:

*Спасеска, Д.; Бакаловска, М.: Идентификација на кинетичките параметри на процесот термичка деградација на полиакрилонитрилни влакна. I дел. (Identification of kinetic parameters of PAC fibres thermal degradation. Part I.), 5—15.*

*Кузманова, С.; Димитровски, А.; Стевчевска, В.; Вандеска, Е.: Услови на биоконверзија на отпадна целулозна сировина (Bioconversion of waste cellulosic material), 17—27.*

*Милошевски, М.; Милошевска, Р.: Прилог кон познавањето на кинетиката на редукцијата на  $WO_2$  со  $H_2$  (A contribution to the knowledge of the kinetics of  $WO_2$  reduction by  $H_2$ ), 29—36.*

*Грчев, Т.; Цветковска, М.; Арсов, Ј.: Влијание на полиакриламидот врз електрохемиската пасивација на железото во боратен пуферски раствор (Electrochemical passivation of iron in borate buffer solution in the presence of polyacrylamide), 37—42.*

*Арсов, Јубомир; Грчев, Тома: Елипсометриски испитувања на електрополирана Ti површина за време на катодна и анодна поларизација (Les études ellipsométriques des réactions électrochimiques sur la surface du Titanium poli électrolytiquement), 43—53.*

**V — 1/2.** (Ур. одбор: акад. Благој Попов, претседател, акад. Петар Серафимов, доп. член Милчо Ристов). — Скопје, 1984. 128 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Sapkarev, Ilja A.: Polynome als Lösungen einer Klasse der linearen Differentialgleichungssysteme der zweiten Ordnung (Полиноими како решенија на една класа системи линеарни диференцијални равенки од втор ред), 5—16.*

*Michalski, Jacek: A Note on the functor *der* (Една белешка за функцијата *der*), 17—23.*

*Dimitrovski, Dragan; Ilievski, Borko: L'équation différentielle aréolaire analytique (Аналитичка ареоларна диференцијална равенка), 25—39.*

*Kladek, Istvan: Enclosure to the use of the variational principles for solving thin shells (Придонес кон употребата на варијациониот принцип при решавањето на тенки лушпи), 41—67.*

*Богоева-Гацева, Г.; Петров, Г.: Модификација на полиестерски влакна со калем-кополимеризација. I. Калем-кополимеризација на акриламил врз полиестерски влакна — влијание на процесните параметри врз механичките својства (Polyester fiber modification by graft copolymerization. I. Graft copolymerization of*

acrylamide on polyester fiber — the influence of process parameters on mechanical properties), 69—81.

*Podolešov, Bojan:* Reaction of C-acetyl compounds with phenyliodosodiacetate (Реакција на С-ацетил соединенија со фенилјодозиацетат), 83—97.

*Цветковска, М.; Грчев, Т.; Ал-Дабас, И.:* Редокс иницирана полимеризација на акриламид во алкална водена средина (La polymérisation de l'acrylamide, initiée rédox, dans un milieu aqueux alcalin), 99—113.

*Муличковски, Петар:* Скопје — вчера, денес и утре (Skopje — yesterday, today and tomorrow), 115—128.

**VI — 1.** (Ур. одбор: акад. Благој Попов, претседател акад. Петар Серафимов, доп. член Минчо Ристов). — Скопје, 1984, 80 стр.; 8<sup>0</sup>. Содржина:

*Jotov, Ognen:* A contribution of the theory of quaternions (Прилог кон теоријата на кватерниони), 5—19.

*Popov, Branko:* Chronopotentiometry of molybdenum (III) in molten lithium chloride — potassium chloride eutetic (Хронопотенциометрија на молибден (III) во растоп на литиум хлорид — калиум хлорид), 21—31.

*Spaseska, Dijana:* Experimentaly statistical model of PAC fibres thermal degradation of low temperatures (Експериментално-статистички модел на процесот термичка деградација на PAC влакна при ниски температури), 33—38.

*Богоева-Гацева, Г.; Петров, Ѓуро:* Модификацијата на полиестерските влакна со калем кополимеризација. II. (Polyester fiber modification by graft copolymerization. II), 39—48.

*Калпакцијан, М.; Тодоровски, Т.; Милошевска, Р.; Петровска-Јовановик, С.:* Кинетично-катализитичко определување на желеzo со интерферометриско следење на брзината на реакцијата (La determination cinétique et catalytique du fer dans un milieu d'acidechlorique et sulfurique par l'observation la vitesse de la reaction par la méthode d'interferometrie), 49—56.

*Милошевски, М.; Милошевска, Р.:* Примена на полифакторен експериментален дизајн при редукцијата на MoO<sub>2</sub> до Mo (Application of the polyfactor experiment design in the course of the reduction of MoO<sub>2</sub> to Mo), 57—66.

*Стевчевска, В.; Боцевска, М.:* Добивање на сок од јаболка со дифузионо-екстракциона постапка (Apple juice production by a diffusion-extraction procedure), 67—76.

**VI — 2.** (Уд. одбор: акад. Благој Попов, претседател, акад. Петар Серафимов, доп. член Милчо Ристов). — Скопје, 1985. 8<sup>0</sup> (во печат). Бројот му е посветен на акад. Петар Серафимов по повод 70 години од животот.

С о д р ж и н а:

*Paskalov, T.: Vibration of structures due to earthquake ground motion and other dinamic action* (Вибрации на конструкции под действие на сейзмичко движење на почвата и други динамички дејства), 7—23.

*Bašić, D.: On the modal response of curved beams to moving loads.* *Stojanovski, P.; Aleksovski, G.: Sequential linear programming and optimum design of trusses* (Секвенцијално линеарно програмирање и оптимализација на решеткастите мостови), 25—48.

*Кладек, Иштван:* Примена на неконформни елементи за решавање тенка плоча на свивање (Application of non-conforming elements for analyzing a thin bending plate) (49—66).

*Томовски, Крум:* Реконструкција и ревитализација на старата скопска чаршија (Reconstruction and revitalisation of Skopje old Bazaar), 67—74.

*Pop-Jordanov, Jordan:* On evaluation risks from energy technologies (За евалуацијата на ризиците од енергетски извори), 75—81.

*Jotov, O.: Quaternion structure* (Кватернионски структури).

*Popov, Blagoj:* A note on the orthogonal polynomials (За ортогоналните полиноми).

*Dimovski, Dončo:* Examples of vector valued groups (Примери на векторско вредносни групи).

*Trenčevski, Kostadin:* On the infinitesimal Riemannian spaces (За инфинитезималните Риманови простори).

*Dacić, R.:* Common fixed points and fixed edges for weakly monotone mapipings in posets.

*Moser, J.; Bejtullahi, R.; Kokaj, J.; Jonoska, M.:* Muare figure asteroidnih zonskih mrežica sa drugim sistemima zonskih mrežica (Muaré figures in asteroidal and other systems of zone network).

*Čupona, G.; Markovski, C.:* Cohn-Rebane theorems for vector valued algebras (Теоремата на Кон-Ребане за векторски вредносни алгебри).

*Ристов, М.; Синадиновски, Ѓ.; Митревски, М.:* Долготрајна фотоспроводливост и нејзината температурна зависност на тенки филмови од  $\text{Cu}_2\text{O}$  добиени со хемиска депозиција (Persistent photoconductivity of  $\text{Cu}_2\text{O}$  thin film prepared by chemical deposition and its temperature dependence).

**VII — 1.** (Ур. одбор: Благој Попов, претседател, акад. Петар Серафимов, доп. член Милчо Ристов). — Скопје, 1986. 80 стр.; 8<sup>0</sup>.

С о д р ж и н а:

*Trenčevski, K.:* Spaces with flat linear connection (Простори со рамна линеарна конексија), 5—16.

*Икономов, Д.; Николовски, Н.; Попов, Б[ранко]; Арсов, Љ.: Испитување на диелектричните карактеристики на двокомпонентни епоксидни полимерни антистатички материјали (Electrochemical investigation of composite two-component polymer epoxide of antistatic materials), 17—28.*

*Чепујнска, В.; Величковски, Ј.; Gallot, Z.; Петров, Г.: Влијание на кадмиум диетилентриамидната оцетна киселина врз молекуларната маса и степенот на полидисперзност на полиакрилонитрил (The influence of cadmiumdiethylenetriaminpentaacetic acid on the molecular mass and degree of polydispersity of polyacrylonitrile), 29—40.*

*Петровска-Јовановски, С.; Милошевска, Р.; Калмакцијан, М.; Тодоровски, Т.: Разработка на кинетички методи за определување на цинк, олово, манган, бакар и железо во оризова арпа (Méthodes cinétiques pour la détermination de Zn, Pb, Mn, Cu et Fe dans le riz), 41—54.*

*Цветковска, М.; Грчев, Т.; Митрева, Н.: Кополимеризација на акриламид и малеински анхидрид или малеинска киселина (Co-polymerization of maleic anhydride and acrylamide in aqueous and non-aqueous media), 55—67.*

*Богоева-Гацева, Г.; Петров, Г.: Модификација на полиестерски влакна со калем-кополимеризација. III. (Polyester fiber modification by graft copolymerization), 69—76.*

**VII — 2.** (Ур. одбор: акад. Благој Попов, претседател, акад. Петар Серафимов, доп. член Милчо Ристов). — Скопје, 1986. 8<sup>0</sup> (во печат).

С о д р ж и н а:

*Čiprona, G'; Markovski, S.: Vector valued subgroupoids of semi-groups.*

*Šapkarev, Ilija A.: Eine Anwendung der adjungierten linearen Differentialgleichung für die Konstruktion der Polynomlösungen (Призна на адјунгираната линеарна диференцијална равенка за конструкција на полиномни равенки).*

*Димитровски, Драган; Мијатовски, Мијат; Веселиновски, Валентина: Системи диференцијални равенки за подобрување на конструкцијата на концентраторите на сончевата енергија (Les systèmes des équations différentielles qui permettent l'amélioration de la construction des collecteurs de l'énergie du solaire).*

*Спасеска, Д.; Бакаловска, М.: Идентификација на кинетичките параметри на процесот термичка деградација на полиакрилонитрилни влакна II. (Identification of kinetic parameters of PAC fibres thermal degradation. II.)*

*Богоева-Гацева, Г.: Калем-полимеризација на акрилонитрил врз полиамид иницирана со пероксидисулфат, фиксиран во полимерната матрица (Graft copolymerization of acrylonitril onto polyamide initiated by peroxodisulphate fixed in the matrix).*

## VI

### П Р И Л О З И CONTRIBUTIONS

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА БИОЛОШКИ И МЕДИЦИНСКИ НАУКИ  
SECTION OF BIOLOGICAL AND MEDICAL SCIENCES

I — 1. III симпозиум на медицинските отделенија на академиите на науките и уметностите на СФРЈ, Струга, 20 и 21 септември 1979. (Third Symposium of the Interacademic Coordination Board of Medical Departments of Yugoslav Academies, Struga, 1979, Sept., 20—21) (Ред. одбор: доп. член Александар Андреевски, аkad. Ханс Ем, аkad. Кирил Мицевски, одг. ур.). — Скопје, 1980. 105 стр.; 8<sup>о</sup>.  
Содржина:

*Kulčar, Živko:* Iskustva izobrazbe na radnom mestu sa posebnim osvrtom na: I. Angažiranje i edukaciju studenata u znanstveno istraživačkim javno zdravstvenim projektima. II. Rad sa ključnim članovima obitelji shizofrenih bolesnika. III. Rad sa učesnicima u radu klubova hipertoničara (Les expériences de l'éducation au poste de travail), 7—14.

*Hadžiselimović, H.:* Asimetrija mozga i lobanje čoveka (Asymmetry of brain and skull in man), 15—18.

*Huković, S.:* Uticaj mikotoksina na neuromišićnu transmisiju želuca (The effect of mycotoxins on neuromuscular transmission of stomach), 19—24.

*Tačer, И[сај] C.:* Маркирање на тромбоцити со кусоживечки радиоизотопи ( $In-113m$ -acetylacetone and  $Tc-99 m$ -pyrrhophosphate-stannous chloride as platelet label), 25—30.

*Ikić, D.; Jušić, D.; Beck, M.; Knežević, M.; Šooš, E.:* Biološka aktivnost interferona i tumori (Biologic activity of Interferon in tumours), 31—36.

*Dekaris, D.; Sabioncello, A.; Rabatić, S.:* Paralelizam između širenja i fagocitne aktivnosti makrofaga (Parallelism between macrophage spreading and their phagocytic activity), 37—39.

*Nikulin, A.; Gmaz-Nikulin, E.; Plamenac, P.*: Lezije pankreasa u šoku i njihov patogenetski značaj (Pancreas lesions during shock and their patogenetic significance), 41—43.

*Efremov G'[org'i]*: Prenatalna dijagnoza hemoglobinopatija (Prenatal diagnosis of hemoglobinopathies), 45—53.

*Midžić, Sead*: Dijagnostičke mogućnosti opstrukcije zračnih puteva (Diagnostic possibility of the airways obstruction), 55—60.

*Novak, F.*: Ali je upravičena uporaba kolona za izdelavo umetne vagine pri aplazijah le-te oziroma za podaljšanje z operacijo preveć skrajšane vagine? (Is the use of sigmoid colon justified to make a neovagina in vaginal agensis and to lengthen the short vagina after an operation?), 61—64.

*Андреевски, Александар*: Тотална реконструктивна ларингектомија (Laringéctomie totale reconstructive), 65—73.

*Vukotić, D.; Šljukić, M.; Gligorović, V.*: Hemski sastav urinarne kalkuloze na području Crne Gore. Opšti pogled na evoluciju i rasprostranjenost urolitijaze (La composition chimique de la calculase urinaire en Monténégro), 75—83.

*Wickerhauser, T.; Brglez, J.; Džakula, N.; Koželj, B.*: Djelovanje praziquantela u parenteralnoj terapiji larvalne i strobilarne ehinokokoze (The effect of praziquantel in the parenteral treatment of larval and strobilar *Echinococcus granulosus* infections), 85—86.

*Petrović, Z.*: Raširenost crevnih protozoa u školske dece (Les protozoaires intestinaux chez les enfants scolaires), 87—97.

*Gaon, J.; Telebak, B.; Arnautović, A.; Grgić, R.*: Laboratorijska i terenska ispitivanja efikasnosti vakcinacije u borbi protiv malih boginja u Bosni i Hercegovini (Laboratory and field study of the efficacy of vaccination in the control of measles), 99—105.

**I — 2.** (Ред. одбор: доп. член Александар Андреевски, акад. Ханс Ем, акад. Кирил Мицевски, одг. ур.). — Скопје, 1980. 66 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Ем, Ханс*: Родот Ephedra L. во Македонија (Die Gattung Ephedra L. in Mazedonien), 5—19.

*Мицевски, Кирил*: Geranium cinereum Cav. во флората на Македонија (Geranium cinereum Cav. in der Flora von Makedonien), 21—33.

*Мицевски, Кирил; Матевски, Владо*: Thymus skopjensis Micevski & Matevski spēc. nov. во флората на Македонија (Thymus skopjensis Micevski & Matevski spec. nov. in der Flora von Makedonien), 21—38.

*Симов, А.; Џекова-Стојкова, С.; Илиевска, О.; Анастасова, М.; Џеков, Р.; Таџер, И[сак] С.: Тироидната и кортизолската секреција во тек на еден циклус на морфинска адикција кај стаорци (Thyroid secretion and the level of hydrocortisone during a cycle of addiction to morphine sulphate in rats), 39—53.*

*Лозински, Лав; Димитровски, Драган: Аналитичка диференцијална равенка на растењето и обопштените закони на Малгус (Analytic differential equation of growth and generalised Malthus laws), 55—66.*

**II — 1/2.** (Ред. одбор: доп. член Александар Андреевски, акад. Ханс Ем, акад. Кирил Мицевски, одг. ур.). — Скопје, 1981. 94 стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Em, Hans: O nekim osobenostima borovnih šuma Makedonije. II. Sume belog i crnog bora Mariova i Maleša (Einige Besonderheiten der Kiefernwälder Mazedoniens. II. Wald- und Schwarzkiefernwälder in Mariovo und Maleš), 5—16.*

*Мицевски, К[ирил]: Прилог кон таксономијата и хорологијата на sect. *Pseudothymbra* Benth. од родот *Thymus* L. (Labiatae) во флората на Македонија (Beitrag zur Taxonomie und Chorologie der Sekt. *Pseudothymbra* Benth. der Gattung *Thymus* L. (Labiatae) in der Flora von Makedonien), 17—42.*

*Шапкарев, Јонче А.: Пијавиците (Annelida : Hirudinea) од блата во Македонија (The leeches (Annelida : Hirudinea) of the marshes in Macedonia), 43—61.*

*Димовски, Александар С.: Водоземци и влечуги на Националниот парк Галичица (Amphibies et reptiles du Park national de Galitchitsa), 63—74.*

*Богданова, Вукосава; Џекова, Слободанка; Жупановски, Н.; Таџер, И[сак] С.: Прилог кон изучувањето на гастроичната ресорпција со двоизотопна метода при услови на континуирана симултана секреција и евакуација (A contribution to the study of gastric absorption with the double isotope method in the presence of continuous simultaneous secretion and emptying), 75—82.*

*Андреевски, Александар: Џервикални метастатски лимфаденопатии со окултен примарен тумор (Lymphatic node-metastasis of the neck in unknown primary tumour), 83—94.*

**III — 1. Научен собир „Флората и вегетацијата на Југославија и проблемот на нивната заштита“, Скопје 2—4 јуни 1982. (Symposium »Flora and Vegetation in Yugoslavia and Their Protection«,**

Skopje, June 2—4, 1982). (Уред. одбор: акад. Кирил Мицевски, претседател, акад. Ханс Ем, доп. член Александар Андреевски). — Скопје, 1982. 159 стр.; 8<sup>о</sup>.

#### Содржина:

Предговор, 7

Поздравен говор на акад. Благој Попов, потпретседател на Македонската академија на науките и уметностите, 9—11.

*Мицевски, Кирил:* Преглед досадашњег рада на заштити флоре и вегетације Југославије, 13—25.

#### I. Реферати:

*Fukarek, Pavle:* Flora i vegetacija SR Bosne i Hercegovine i njihova zaštita (Flora und Vegetation der SR Bosnien und Herzegowina und deren Schutz), 29—40.

*Јанковић, Милорад М.; Стевановић, Владимира:* Проблеми угрожености и заштите флоре и вегетације у Србији (Problem of endangering and protection of flora and vegetation of SR Serbia), 41—58.

*Krasniqi, Feriz:* Promene u flori i vegetaciji Kosova poslednjih decenija i mere njihove zaštite (Changes in flora and vegetation of Kosovo in the last decades and measures for their protection), 59—67.

*Mayer, Ernest; Zupančič, Mitja:* Flora in vegetacija Slovenije in problem njune zaštite (Flora und Vegetation Sloweniens und das Problem ihres Schutzes), 69—75.

*Мицевски, Кирил:* Флората и вегетацијата на СР Македонија и проблемот на нивната заштита (Flora und Vegetation von Makedonien und das Problem ihres Schutzes), 77—92.

*Parabućski, Stanija; Šajinović, Branislava:* Flora i vegetacija Vojvodine i problemi njihove zaštite (Flora and vegetation of Vojvodina Province and problems regarding their protection), 93—108.

*Pulević, Vukić:* Zaštita flore i vegetacije u Crnoj Gori (Protection of flora and vegetation in Montenegro), 109—124.

*Trinajstić, Ivo:* Flora i vegetacija Hrvatske i problemi njihove zaštite (Die Flora und die Vegetation Kroatiens und die Probleme ihres Schutzes), 125—138.

#### II. Соопштенија:

*Krga, Dušan; Krga, Milan:* Vegetacijski pokrov i zaštita ekosistema u Nacionalnom parku Plitvička jezera, 141—145.

*Sugar, Ivan:* Rad na »Crvenoj knjizi Jugoslavije« i značenje zaštite biljnih i животинских врста за заштиту природе, 147—150.

#### III. Дискусија, 151—159.

**III — 2. Научен собир „Карцином и аденом на тиреоидната жлезда“, Скопје, 2 јуни 1982 година (Symposium »Carcinoma and Adenoma of the Thyroid Gland, Skoje, June 2, 1982). (Ур. одбор: акад. Кирил Мицевски, одг. ур., акад. Ханс Ем, доп. член Александар Андреевски, акад. Исак Тацер, ур. на бројот). — Скопје, 1982. 114 стр.; 8<sup>0</sup>.**

Содржина:

*Тацер, Исак С.: Симпозиум за карциномот и аденомот на тиреоидната жлезда, 7—9.*

#### I. Карцином на тиреоидната жлезда:

*Каранфилски, Б.; Серафимов, Н.; Долгова-Корубин, В.; Тацер, И.; Шестаков, Г.; Симова, Н.; Богданова, В.; Георгиевска, Б.; Мицева, С.; Лопарска, С.; Денковска, В.: Клинички и лабораториски карактеристики на карциномот на тиреоидната жлезда во СР Македонија (Clinical and laboratory characteristics of thyroid carcinoma in Macedonia), 13—27.*

*Musafija, Albert: Papilarni i folikularni karcinom štitaste žlijezde (Papillary and follicular cancers of the thyroid gland), 29—34. Zubović, I.; Biuković, M.; Skrobić, M.; Hotić, A.; Balvanović, D.: Diferencirani karcinomi štitne žlijezde na našem području u posljednjih 15 godina (1966—1981) (Differentiated carcinomas of thyroid gland in our region in last 15 years), 35—40.*

*Margetić, Cvijeta; Rusić, Aleksandar; Smoje, Juraj; Kruhonja, Katarina; Ivančić, Petar: Anaplastični karcinom štitnjače. Prikaz kazuistike (Anaplastic carcinoma of the thyroid gland) 41—44.*

*Ставриќ, Ѓ.; Каранфилски, Б.; Симова, Н.; Зографски, Ѓ.: Детекција на тиреоиден карцином во популација со струма (Cytological screening of thyroid cancer in population with endemic goiter), 45—50.*

*Андреевски, А[лександар]; Чапароски, С.; Андреевска, Т.: Тиреоидната жлезда во хируршкиот третман на ларингофарингеалниот карцином (Thyroid gland in the surgical treatment of the laryngo-pharyngeal carcinoma), 51—57.*

*Кафтанчиев, Д.; Чоланчески, В.: Хируршки поступак код тиреоидног карцинома (Surgical management of thyroid cancer), 59—62. Erjavec, Marjan; Guna, France: Lečenje diseminiranog raka štitnjače pomoću hormona i radiojoda (Treatment of advanced thyroid cancer with hormones and radioiodine), 63—68.*

*Spaventi, Sime; Kusić, Zvonko: Uloga kemoterapije u liječenju karcinoma štitnjače (Chemotherapy of thyroid tumors), 69—76.*

#### II. Аденом на тиреоидната жлезда:

*Серафимов, Н.; Каранфилски, Б.; Долгова, В.; Тацер, И.; Шестаков, Г.; Симова, Н.; Богданова, В.; Георгиевска, Б.; Мицева, С.;*

*Лопарска, С.; Денковска, В.:* Клиничко-лабораториски карактеристики на автономно функционирачкиот тиреоиден аденом во СРМ (Clinical and laboratory characteristics of autonomously functioning thyroid adenoma (AFTA) in SR Macedonia), 79—89.

*Милутиновић, Петар С.; Хан, Рубен; Настић-Мирић, Даница; Пендић, Смиља; Митић, Верица:* Еутиреоидни аутономни нодус тиреоидеје (Euthyroid autonomous adenoma of the thyroid), 91—99.

*Кафтанциев, Д.; Чоланчески, В.; Чапароски, Р.:* Хируршко лечење токсичног аденома (Surgical treatment of thyroid toxic adenoma), 101—105.

*Паунковић, Н.; Павловић, О.:* Појава супклиничке хипотиреозе код болесника од токсичног аденома лечених радиоактивним јодом (The appearance of subclinical hypothyroidism in patients with toxic adenoma treated with radioiodine), 107—112.

Преглед на поднесените реферати на Научниот собир „Карцином и аденом на тиреоидната жлезда“, 113—114.

**IV — 1/2.** (Ур. одбор: акад. Кирил Мицевски, одг. ур., акад. Ханс Ем, доп. член Александар Андреевски). — Скопје, 1983. 222 стр. + карти; 8<sup>0</sup>. Бројот му е посветен на акад. Ханс Ем, по повод 85 години од животот.

Содржина:

Академик Ханс Ем. По повод 85-тиот роденден, 9—10.

*Ристевска, Лилјана:* Библиографија на трудовите на акад. Ханс Ем, 11—19.

*Андоноски, Александар:* Таксономска анализа, морфолошки, еколошки и други својства на сребренолисната липа (*T. argentea Desf.*) во СР Македонија (L'analyse taxonomique, morphologique et écologique de tilleul à feuilles argentées (*T. argentea Desf.*) en RS de Macédoine), 21—32.

*Wendelberger, Gustav:* Zur Untergliederung der Planarstufe (За расчленувањето на планарниот појас), 33—40 + 3 карти.

*Wraber, Tone:* Androsace mathildae neu für die Balkanhalbinsel (Androsace mathildae — нов вид за флората на Балканскиот Полуостров), 41—44.

*Göd, Stefan; Zukrigl, Kurt:* Ein Naturwaldreservat in den Nördlichen Kalkalpen (Резерват на природната шума во Северните Варовнички Алпи), 45—55 + 1 карта.

*Doničă, Nicolae; Mayer, Hannes:* Hochmontan-subalpines Fichtenwaldgebiet der Karpaten (Високомонтанско-субалпско подрачје на смрчевите шуми во Карпатите), 59—69.

*Гудески, Атанас:* Таксономска припадност на елата во СР Македонија врз база на некои морфолошки и анатомски карактеристики (Taxonomic position of the fir tree in SR Macedonia on the basis of some morphological and anatomical characters), 71—83.

*Ilijanić, Ljudevit; Šegulja, Nedeljka; Topić, Jasenka:* Novi prilog fenologiji nekih vrsta drveća na Zagrebačkoj gori (A contribution to the phenology of some trees species of Zagrebačka Gora), 85—92.

*Јовановић-Дуњић, Рајна:* Биљногеографски односи заједница планинских пашњака степског типа („планинске степе“) у Србији (Phytogeographical relations of the montane pastures stepp-like communities (»montane steppe«) in Serbia), 93—102 + karta.

*Marinček, Lojze; Puncer, Ivo; Zupančič, Mitja:* Preddinarski gozd bukve in velike mrtve koprive na ribniško-kočevskem območju (Das vordinarische Lamium orvalae—Fagetum praedinaricum ass. nova aus dem Bereiche von Ribnica — Kočevje), 103—115 + 3 tab.

*Mayer, Ernest:* Über zwei kritische Caprifoliaceen-Sippen aus den illyrischen Gebirgen (Два критични таксона од фам. Caprifoliaceae од Илирските планини), 117—123.

*Мицевски, Кирил:* Прилог кон таксономијата и хорологијата на Ranunculus montanus-група во Македонија (Beitrag zur Taxonomie und Chorologie der Ranunculus montanus-Gruppe in der Flora von Makedonien), 125—141.

*Мишић, Војислав; Динић, Анка; Јовановић, Видак:* Реликтна вегетација Mrкоњског виса у јужној Србији (Relict vegetation of the mountain Mrkonjski Vis in South Serbia), 143—152.

*Pignati, Erika und Sandro:* Danthonio-Nardetum, eine neue Bürstlingsgesellschaft aus dem Südrand der Ostalpen (Danthonio-Nardetum, нова Nardus-заедница по јужниот раб на Источните Алпи), 153—157.

*Pulević, Vukić:* O rasprostranjenju vrsta Crocus weldenii Hoppe & Fürnr. i Crocus chrysanthus Herbert u Jugoslaviji (On distribution of species Crocus weldenii Hoppe & Fürnrohr and Crocus chrysanthus Herbert in Yugoslavia), 159—166.

*Ризовски, Радослав:* Фитоценоза на бука и ситнолисна липа (Tilio cordatae—Fagetum ass. nov.) во Македонија (Phytozönose der Buche und Winterlinde Tilio cordatae—Fagetum ass. nov. in Mazedonien), 167—171 + 1 tab.

*Stefanović, Vitomir; Beus, Vladimir:* Die Phytozenosen der Zerreiche in den Vegetationsverhältnissen Jugoslawiens (Фитоценозите на церот во вегетацијските односи на Југославија), 173—185.

*Trepp, Walter:* Eine thermophile Buchenwaldgesellschaft in einem Nordalpinen Föhntal (Carici-Fagetum luzuletosum niveae subass. nova) (Термофилна букова заедница во северно-алпската долина

под влијание на фенот (*Carici-Faggetum luzuletosum niveae subass. nova*), 187—196. + 1 tab.

*Trinajstić, Ivo:* *Lonicera glutinosa Vis. (Caprifoliaceae) u dendroflori Jugoslavije (Lonicera glutinosa Vis. (Caprifoliaceae) in der Dendroflora Jugoslawiens)*, 197—201.

*Horvát, A. O.; Kevey, B.:* *Hornbeam-oak-forests in Ormánság (Querco robori-Carpinetum)* Дабово-габерови шуми во Ормансаг (*Querco robori-Carpinetum*)), 197—210.

*Цеков, Славчо:* *Нови податоци за Myricaria germanica Desv. во СР Македонија (Neue Angaben für Myricaria germanica Desv. aus der SR Mazedonien)*, 211—216.

*Šugar, Ivo:* *Prilog poznavanju livadne vegetacije u Lici (Contribution à la connaissance de la végétation des prairies de la région de Lika)*, 197—222.

**V — 1.** (Ур. одбор: акад. Кирил Мицевски, претседател, акад. Исак Тацер, доп. член Александар Андреевски). — Скопје, 1984. 62 стр. + 3 табели; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Мицевски, Кирил:* Прилог кон таксономијата и хорологијата на таксонот *Ranunculus degenii* Kümml. et JÁV. во флората на СР Македонија (Beitrag zur Taxonomie und Chorologie von *Ranunculus degenii* Kümml. et. JÁV. in der Flora der SR Makedonien), 5—9.

*Em, Hans:* Na južnoj granici areala smrče. Šuma smrče na Šarplanini u Makedoniji (An der Südgrenze des Areals der Fichte. Fichtenwald auf der Šarplanina in Mazedoniens), 11—29 + 3 tab.

*Давчев, Пенчо:* Денешни можности на интервентната ехо »real time« сонографија во гастроентерологијата (Modern possibilities of the intervention »real-time« ultrasonography in gastroentero-hepatology), 31—44.

*Симов, А.; Цекова-Стојкова, Слободанка; Богданова, Вукосава; Тацер, Исак:* Ин виво метода за одредување на мукоцилијарниот клиренс (Mucociliary activity assay using a radioisotope visualization technique), 45—53.

*Kuzmanova, S.; Dimitrovski, A.; Stevčevska, V.; Vandeska, E.:* Kinetic parameters of biosynthesis of protein and cellulase enzyme by cellulolytic fungi (Кинетички параметри на биосинтезата на протеини и целулази со целулолитички габи), 55—62.

**V — 2.** (Ур. одбор: акад. Кирил Мицевски, претседател, акад. Исак Тацер, доп. член Александар Андреевски). — Скопје, 1984. 8<sup>0</sup>. Во печат.

**Содржина:**

*Micevski, Cyril: Achillea corabensis (Heimerl) Micevski stat. et comb. nov. во флората на СР Македонија (Achillea corabensis (Heimerl) Micevski stat. et comb. nov in der Flora der SR Makedonien).*

*Micevski, Cyril: Diantho-cistetum incani Micevski et Matevski ass. nov. во вегетацијата на СР Македонија (Diantho-cistetum incani Micevski et Matevski ass. nov. in der Vegetation der montaneum Weideflächen der SR Makedonien).*

*Tadžer, I.; Sajkov, Z.; Arsov, M.; Žanteva-Naumovska, M.: Platelets life span labelled with In-111-oxine in patients with advanced heart failure (Преживување на маркирани In-111 тромбоцити кај срцеви болни со напредната декомпензација).*

*Tadžer, I.; Davčev, P.; Bogdanova, V.; Grunovska, B.: Liver imaging in follow-up of viral hepatitis.*

*Shapkarev, J.: Population dynamics of Octolasion lacteum Oerley 1881 (Oligochaeta: Lumbricidae) in the soil of one forest ecosystem in Macedonia (Популациона динамика на Octolasion lacteum Oerley 1881 (Oligochaeta: Lumbricidae) во почвата на еден шумски екосистем во Македонија).*

**VII**

**Б И Л Т Е Н**

**Билтен.** Информативно списание на Академијата. Излегува два пати годишно од 1976 година.

# КАТАЛОЗИ



1976

**Никола Мартиноски. Изложба на слики и цртежи.** Изложбен салон на МАНУ, Скопје, септември 1976. По повод свеченото отворање на зградата на Академијата. — Скопје, 1976. [8 стр. + 8 репродукции] ; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Петковски, Борис: За Никола Мартиноски, [3].

Биографија, [4].

Самостојни изложби и награди, [5].

Каталог, [6—7].

Репродукции.

**Вангел Коцоман. Ретроспектива 1928—1976.** Музеј на современа уметност, 6.X — 6.XI 1976. (Одг. ур.: Борис Петковски.) — Скопје : МАНУ : МСУ, 1976. [108] стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Дамјановска, Љубица: I. Живот, [1—5]; II. Творештво, [6—22].

Забелешки, [23—25].

Summary, [26].

Самостојни изложби. Групни изложби. Награди, [27—30].

Каталог, [31—56].

Репродукции, [57—108].

**Џон Хартфилд (John Heartfield): Фотомонтажа.** (Изложбен салон на Центарот за култура и информации — Скопје). (Ур.: Вангел Коцоман). — Скопје, 1976. [34] стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

[Искажувања за Џ. Хартфилд], [3—6].

Репродукции, [7—22].

Биографски податоци, [23—26].

Попис на изложените дела, [27—34].

1978

**Македонска резба — La sculpture sur bois macedonienne.** (Изложбен салон на Македонската академија на науките и уметностите, Скопје, 7.XII 1978 — 15.I 1979. — Скопје, 1978. — 41 стр. + 16 илустрации; 8<sup>0</sup>. [Паралелен текст на француски јазик].

Содржина:

*Апостолски, Михаило:* Предговор, [5—8].

*Личеноска, Зое:* XIV век, [9—13]; Прилепско-слепченска резбарска школа (XV—XVII век), [13—16]; Други реони, [17—18]; XVIII век — Атонски влијанија, [19—21].

*Корнаков, Димитар:* XIX—XX век, [21—31].

Каталог, [33—41].

Илустрации.

1979

**Лазар Личеноски: Македонски пејзаж.** Изложбен салон на МАНУ, октомври—ноември 1979. (Одг. ур.: Вангел Коцоман, Боро Митриќески). — Скопје : МАНУ : Уметничка галерија, 1979. [40] стр.; 8<sup>0</sup>. [Паралелен текст на француски јазик].

Содржина:

*Конески, Блаже:* Лазар Личеноски, [7—12].

Résumé, [13].

*Личеноска, Зое:* Пејсажите на Лазар Личеноски, [15—17].

Каталог, [19—21].

Репродукции, [23—36].

1980

**Графика на членовите и соработниците на мајсторските работилници на Академијата на уметностите на Германската Демократска Република.** Изложбен салон на МАНУ, 1—15. III 1980 год. (Каталогот го подготвила: Розелин Вилумат. Одг. ур.: Вангел Коцоман). — Скопје, 1980. — [49] стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Клемке, Вернер:* [Предговор], [3—5].

[Искажувања на уметниците-учесници], [6—12].

Репродукции, [14—27].

Биографски податоци, [29—44].

Попис на изложените трудови, [45—49].

1981

**Василије Поповиќ — Цицо (1914—1962).** „Цицо хроничар на своето време“. Изложбен салон на МАНУ, 14.IV — 30.IV 1981. (Каталог и организација: Вера Даниловиќ. Одг. ур.: Тодор Скаловски и Боро Митриќески). — Скопје : МАНУ : Уметничка галерија, 1981. — [12] стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

Автокарикатура, [3].

*Јаневски, Славко:* Василије Поповиќ-Цицо, сликар-карикаторист и сценограф, [4—5].

Каталог, [6—7].

Репродукции, [8—11].

1984

**Од почетоците на македонското профано сликарство.** Изложбен салон на МАНУ, 31 мај — 20 јуни 1984. (Одг. ур.: Боро Митриќески, Јордан Грабулоски). — Скопје : МАНУ : Уметничка галерија, 1984. [14] стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

[За изложбата], [1].

*Николовски, Антоние:* [Предговор], [2].

[Биографски белешки], [5].

[Репродукции], [5—10].

Каталог, [11].

1985

**Современото македонско сликарство во првите повоени години.** Изложбен салон на МАНУ, 11—25.VI 1985. (Каталог и организација: Коста Мартиноски. Одг. ур.: Јордан Грабулоски, Боро Митриќески). — Скопје : МАНУ : Уметничка галерија, [1985]. [4] стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Величкоски, Владимир:* Современото македонско сликарство во првите повоени години, [на корицата].

Репродукции, [1—2], [4].

Каталог, [3].

**Тео Балден: Скулптури — цртежи — графики.** Изложбен салон на МАНУ, Скопје, 16.X — 6.XI 1985. — Скопје, 1985. [16] стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Матевски, Матеја:* [Предговор], [3].

*Клемке, Вернер:* [За Т. Балден], [4].

*Лудвиг, Хорст-Јерг:* [За творештвото на Балден], [5].

Репродукции, [6—12].

Биографски податоци, [13].

Каталог на изложените дела, [13—16].

**Jordan Grabuloski — Grabul: Communications.** Paris, decembre '85 — janvier '86. — Skopje 1985. [16] str. 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Jordan Grabuloski-Grabul*, [2].

*Petkovski, Boris:* Les correspondances que emanent de l'environnement plastique de Jordan Grabul, [2—3].

Illustrations, [4—11].

Activite artistique, [16].

1986

**Јордан Грабулошки — Грабул: Комуникации.** (Изложбен салон на МАНУ, 15 мај — 5 јуни 1986 година). — Скопје, 1986. [6] стр.; 8<sup>0</sup>.

Содржина:

*Петковски, Борис:* Амбиенталните фантазии на Јордан Грабул.

Биографска белешка.

Самостојни изложби — Групни изложби.

Илустрации.

**Сликари и скулптори — членови на Одделението за уметност на Југословенската академија на науките и уметностите.** Изложбен салон на МАНУ, 5—20 ноември 1986 год. — Скопје. [6] стр.; 8<sup>0</sup>.

1987

**Ликовни уметници — членови на МАНУ.** Изложба на повод 20 години од основањето на Академијата. [Изложбен салон на МАНУ, 15—30 октомври 1987 год.]. — Скопје, 1987, 14 стр.; 4<sup>0</sup>.

РЕГИСТРИ



# I

## РЕГИСТАР НА НАСЛОВИТЕ НА СЕЈАВЕННИТЕ КНИГИ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЈА

АВНОЈ и Македонија	131
The Arumanian Dialect of Kruševo in SR Macedonia — SFR Yugoslavia	83
АСНОМ во создавањето на државата на македонскиот народ	67
АСНОМ — остварување на идеите за создавање на македонската држава и неговиот меѓународен одглас и одраз	20
Билтен	190
Бистра, кн. I: Природни и социогеографски карактеристики на планината Бистра	75
Битовото и историското во македонската уметничка проза	62
Богомилството во средновековната изворна граѓа	81
Богомилството на Балканот во светлината на најновите истражувања	44
Втора југословенска ономастичка конференција	34
Говорните форми и словенските литературни јазици	9
Гоце Делчев и македонското национално револуционерно движење	100
Граматиката на именската фраза во македонскиот литературен јазик	81
Десет години Македонска академија на науките и уметностите	88
Divertimento concertante	85
Диетот — крвнината во Македонија и на Балканскиот Полуостров за време на турското владеење	81
Добромирово евангелие	86
Долгорочниот економски развој на СР Македонија до 2000 година	63
Евреите во Македонија во Втората светска војна (1941—1945)	84
Етногенеза на Јуруците и нивното насељување на Балканот	64
Животот и делото на браќата Миладиновци	55

Зборник на трудови посветени на академикот Михаилу Апостолски по повод 75-годишнината од животот	90
История македонското народа	76
Јазикот на македонската народна поезија	81
Јазичните појави во Битола и Битолско денес и во минатото	70
Карактеристики на ретенцијата на влагата во почвите на СР Македонија	82
Кратово — стара архитектонско-урбанистичка содржина	82
Кресненското востание во Македонија 1878—1879	46
Kultura i nauka u narodnooslobodilačkom ratu i revoluciji	94
Летопис	135
The Main Function of the Slavic Verbal Aspect	81
Македонија во Источната криза 1875—1881	25
Македонија и македонскиот народ (едиција)	76
Македонија и Македонците во годините на Источната криза 1876—1878	81
Die makedonische Volkspoesie	82
Македонскиот фолклор во музичкото и драмското творештво до 1945 година	66
Македонските градови во XIX век и нивната урбана перспектива	82
Малеш и Пијанец, кн. I: Вегетација	76
Малеш и Пијанец, кн. II: Природни и социо-географски карактеристики на Малеш и Пијанец	76
Малеш и Пијанец, кн. III: Малешевски фолклор	77
Малеш и Пијанец, кн. IV: Народни песни од село Блатец	77
Малеш и Пијанец, кн. V: Фаруна	77
Малеш и Пијанец, кн. VI: Почви	78
Малеш и Пијанец, кн. VII: Економски потенцијали на Општина Берово	78
Малеш и Пијанец, кн. VIII: Економски потенцијали на Општина Делчево	79
Манифестот на Главниот штаб на НОВ и ПО на Македонија — политичка програмска декларација на Револуцијата	131
Медная и полиметаллическая минерализация в связи с развитием магматизма	119
Меловой и палеогеновыймагматизм Кавказа и связанное с ним оруденение	119
Монографски материјали за раѓањето и развитокот на индустријата во Македонија	82
Наце Д. Димов (1876—1916)	81
Neravnometerni regionalni razvoj и ekonomskoj teoriji i praksi	36
Номадски и полуномадски сточарски движења во Македонија, кн. I: Природни и социо-географски карактеристики на зоните на номадските и полуномадските сточарски движења во Македонија	79
Номенклатура на органската хемија. Секција А, В и С	84

Оризните почви во СР Македонија и нивната антропогенизација	82	Развој и состојба на математичките науки во СР Македонија	72
Основен систем и терминологија на словенската ономастика	82	Реферати од X заседание на Меѓународната комисија за изучување на граматичката структура на словенските литературни јазици	29
Постигнути резултати и правци даљег развоја теорије о понашању материјала под притиском	119	Рудералната вегетација на СР Македонија	82
Прилози. Одделение за биолошки и медицински науки	181		
Прилози. Одделение за лингвистика и литературна наука	137		
Прилози. Одделение за математико-технички науки	172		
Прилози. Одделение за општествени науки	146	Самоуправувањето како законност во социјалистичкиот развој на Југославија	49
Прилози. Одделение за природо-математички науки	158	Свечен собир на Македонската академија на науките и уметностите при предавањето на диплома на почетен член на претседателот на СФРЈ Јосип Броз Тито	125
Пристапни предавања, прилози и библиографија на новите членови на Македонската академија на науките и уметностите	113	Свечен собир по повод предавањето на дипломата на почетен член на Македонската академија на науките и уметностите на другарот Едвард Кардель	130
Пристапни предавања, прилози и библиографија на првите членови на Македонската академија на науките и уметностите	111	Свечен собир по повод 125-годишнината од излегувањето на Зборникот на македонски народни песни од браќата Миладиновци	132
Проблеми на демографскиот развој во СР Македонија	58	Свечен собир посветен на АВНОЈ	126
The Progressive Palatalization of Common Slavic	82	Свечен собир посветен на Димитар Влахов	130
Proceedings of the Symposium n-Ary Structures. Skopje, 1982	53	Свечен собир посветен на Димо Хаџи Димов	127
Psalterium Sinaiticum	86	Свечен собир посветен на Ѓорче Петров	125
Развитокот на индустријата на територијата на денешната СР Македонија во периодот меѓу двете светски војни	82	Свечен собир посветен на Илинден	126
		Свечен собир посветен на Јоаким Крчовски	127
		Свечен собир посветен на Кочо Рачин	125

Свечен собир посветен на Крсте П. Мисирков	126
Свечен собир посветен на Мјечи-слав Малески	128
Свечен собир посветен на Моша Пијаде	129
Свечен собир посветен на Никола Карев	130
Свечен собир посветен на 80-иот роденден на претседателот на СФРЈ Јосип Броз Тито	126
Свечен собир посветен на педесетгодишнината од првата изведба на „Бегалка“ од Васил Иљоски	130
Свечен собир посветен на Рајко Жинзифов	128
Свечен собир посветен на 100-годишнината од раѓањето на Ленин	125
Свечен собир посветен на 100-годишнината од смртта на Партија Зографски	127
Свечен собир посветен на 120-годишнината од излегувањето на Зборникот на народни песни од браќата Миладиновци	131
Свечен собир посветен на 150-годишнината од раѓањето на Константин Миладинов	131
Свечен собир посветен на 130-годишнината од смртта на Кирил Пејчиновик	127
Свечен собир посветен на Титовите јубилеи	128
Свечен собир посветен на 40-годишнината од донесувањето на македонската азбука и правопис	132
Свечен собир посветен на 40-годишнината од излегувањето на „Бели мугри“ од Кочо Рацин	130
Свечен собир посветен на 40-годишнината од смртта на Коле Неделковски	131
Свечена академија посветена на Иван Цанкар	127
Свечено собрание по повод 10 години на Македонската академија на науките и уметностите	129
Свечено собрание по повод отворањето на новата зграда на Академијата	128
Симпозиум за класести плевели 10	
Симпозиум за проблематиката на регулатијата на Охридското Езеро	16
Симпозиум „1100-годишнината од смртта на Кирил Солунски“	3
Симпозиум посветен на животот и делото на Марко Цепенков	40
Симпозиум „Развојот и карактеристиките на Народноослободителната војна и Револуција во Македонија“	13
Соната за виолончело и пијано	85
Споменица за формирањето на Македонската академија на науките и уметностите	87
Споменица посветена на Димитар Арсов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	103
Споменица посветена на покојниот Димитар Митрев, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	104
Споменица посветена на покојниот Никола Мартиноски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	103
Споменица посветена на починалиот Ацо Шопов, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	104

Споменица посветена на починалиот Димо Тодоровски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	104	Theoretические модели Tractata Muscenaea	119 72
Споменица посветена на починалиот Јордан Грабулоски, дописен член на Македонската академија на науките и уметностите	107	Турски елементи во јазикот и стилот на македонската народна поезија	84
Споменица посветена на починалиот Кирил Мильовски, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	105	Флора на СР Македонија	83
Споменица посветена на починалиот Љубен Лапе, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	106	Historia e popullit Maqedonas Chromosome Atlas of Some Macedonian Angiosperm	102 83
Споменица посветена на починалиот Харалампие Поленаковиќ, редовен член на Македонската академија на науките и уметностите	106	Црногорско-македонски културни и литературни врски	73
<i>Strategija dugoročnog razvoja energetike Jugoslavije</i>	119	Четврто заседание на Меѓународната комисија за словенска ономастика. Говори и рефери	7
<i>Studia linguistica Polono-Jugoslavica</i> , том 2	120	ти	
<i>Studia linguistica Polono-Jugoslavica</i> , том 5	122	Школството, просветата и културата во Македонија во времето на Преродбата	30



## II

### РЕГИСТАР НА АВТОРИТЕ ЗАСТАПЕНИ ВО ИЗДАНИЈАТА НА АКАДЕМИЈАТА

- Азбучен
- Алексиев, Александар 67  
Алексова, Блага 3, 92  
Алексовски, Г. 179  
Алексовски, Милутин 106  
Анакиев, Борис 64  
Анастасова, М. 183  
Ангелов, Димитър 45  
Ангелов, Иван 61  
Ангеловски, Ангел 18  
Ангеловски, Т. 158, 163  
Андонов-Полјански, Христо 47,  
146  
Андоновски, Александар 186  
Андоновски, Томе 75  
Андоновски, Христо 14, 27, 32, 47  
Андреевска, Т. 185  
Андреевски, Александар 105, 116,  
182, 183, 185  
Андреевски, Величко 59, 61  
Андреевски, Дане 17  
Анић, Никола 92  
Антиќ, Вера — види: Стојчевска-  
Антиќ, Вера  
Антоњак, Стјепан — види: Anto-  
njak, Stjepan  
Антоновски, Љубомир 59  
Апостолов, Александар 101  
Апостолски, Михајло 13, 16, 25,  
49, 68, 76, 79, 88, 94, 95, 99, 100,  
102, 104, 105, 106, 111, 126, 128,  
129, 130, 150, 153, 154, 155, 156,  
194  
Арнаудов — види: Arnaudov, Y. N.  
Арсов, Димитар 111, 158, 159, 162,  
163  
Арсов, Љубомир 166, 170, 171, 173,  
174, 177, 180  
Арсов, М. 189  
Арсовски, Милан 17  
Ацески, Илија 61  
  
Бабамов, В. 174  
Бабић, Антон 114  
Бабовић, Мирослав 74  
Бакаловска, Марија 177, 180  
Балабанов, Коста 3, 18, 28, 33  
Баркер, Елизабет — види: Barker,  
Elisabeth  
Бартош, Милан 114  
Басотова, Јубинка 142  
Батовски, Хенрик — види: Batow-  
ski, Henryk  
Батрићевић, Буро 98  
Бачанов, Петар 41  
Башчић, Д. 179  
Беличанец, Тито 52  
Белоусов, В. Д. 53  
Белявская Г. Б. 53  
Бернштейн, Самуил Борисович 113  
Бекар, Димо 78, 79  
Бжезиньски, Анджеј — види: Brze-  
ziński, Andrzej

Бирило, Н. В. 8  
 Битоски, Крсте 27, 31, 47, 100  
 Благоев, Борислав 52, 82  
 Блажевски, Борис 60, 62, 63  
 Бован, Владимир 41, 55  
 Богданова, Вукосава 183, 185, 186, 188, 189  
 Богдановић, Димитрије 5  
 Богдановић, Недељко 34  
 Богоев, Ксенте 37, 58, 78, 79, 93, 105, 115, 150, 154, 156, 157  
 Богоева-Гацева, Г. 177, 178, 180  
 Бодрожић, Милица 24  
 Божиновски, Здравко 16, 24  
 Бојовић, Божидар 95  
 Борозан, Браслав 99  
 Ботева-Панкова, Марика 61  
 Бочевска, М. 178  
 Бопков, Ванчо 65  
 Бопковић, Бурђе 92, 115  
 Бопковски, Борис 3  
 Бопковски, Русе 59  
 Бошначки, Иван 47  
 Брзозовски, Велимир 13, 151  
 Бркић, Светозар 142  
 Броз, Јосип — Тито 125  
 Брозовић, Далибор — види: Brozović, Dalibor  
 Бромлей, Юлиан Владимирович 93, 118  
 Бубевски, Душан 60, 62  
 Бузалков, Ристо Т. 159, 160, 161, 163, 166, 168  
 Бузлевски, Димитар 105  
 Бурџевски, Ванчо 23, 53

Вајан, Андре — види: Vaillant, André  
 Вајганд, Вилим Ј. 163, 165  
 Вангелов, Атанас 57  
 Вандевска, Е. 177, 188  
 Ванку, Милан — види: Vanku, Milan  
 Василев-Стефановска, Љупка 4  
 Васиљевић, Борђе 28, 46

Велинов — види: Velinov, Y. P.  
 Величковић, Ј. 180  
 Величковски, Владимир 107, 194  
 Велјанов, С. 163  
 Велјановски, Новица 22, 33, 69  
 Веригић, Душан 62  
 Веселинов, Иванка 5  
 Веселиновић, Валентина 180  
 Весковић-Вангели, Вера 70, 84, 91, 93  
 Вескова, Невена 163  
 Видоески, Божидар 8, 34, 113, 128, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145  
 Војнић, Драгомир 37  
 Волињец, К. 83  
 Вранешевић, Бранислав 27, 32, 47, 91  
 Вражиновски, Танас 28, 41, 55, 101  
 Вроцлавски, Кшиштоф — види: Wroclawski, Krzysztof  
 Вуковић, Владета 55, 96  
 Вуковић, Чедо 74

Габер, Стеван 21, 68  
 Галтон, Херберт — види: Galton, Herbert  
 Гаревски, Ристо 77  
 Гашевски, Миливој 75, 77, 80  
 Георгиев, Ангел 50, 60, 63  
 Георгиев, Методи 169  
 Георгиевска, Б. 185, 186  
 Георгиевски, Георги 5  
 Георгиевски, Михајло 32, 74, 143  
 Георгиевски, Петре 50  
 Георгиевски, Ташко 118  
 Герасимов, Ђубомир 27, 34, 48, 67  
 Герасимова, Виолета 32  
 Герасимовски, Дончо 61  
 Гилевски, Паскал 105  
 Глигорић, Велибор 113  
 Глигоров, Киро 50  
 Глишић, Венцеслав 98

*Жене, деца и љубав*

- Жуковская, Лидия Петровна 144  
 Жуковски, Анатолиј 66  
 Жупановски, Х. 183  
 Журавски, А. Ј. 9

- Заридзе, Г. М. 119  
 Здравковски, Зоран 84, 174  
 Зеленков, Бранко 51  
 Зиројевић, Олга 65  
 Златановић, Момчило 43, 56  
 Златановски, Томислав 175  
 Зографска, Елена 142  
 Зографски, Данчо 14, 25, 30, 69,  
     92, 100, 117, 142, 153, 154, 155,  
     156, 157  
 Зографски, Г. 185

- Иванов, Благоја, 62  
 Иванов, Томислав 64  
 Иванова, Надежда 18  
 Иванова, Олга (економист) 59  
 Иванова, Олга (лингвист) 35, 72,  
     123  
 Ивановић, Радомир 41, 56, 62, 74  
 Ивановски, Владо А. 13, 21, 69  
 Ивановски, Иван 67  
 Ивановски, Новак 164  
 Ивановски, Томо 17  
 Иваноски, Орде 23, 26, 47, 70,  
     100, 130  
 Ивић, Милка 29  
 Ивић, Павле 35  
 Икономов, Д. 180  
 Икономов, Петар 77, 164, 169  
 Икономовски, Атанас В. 153  
 Илиев, А. 158, 163  
 Илиевска, О. 183  
 Илиевски, Борко 177  
 Илиевски, Петар Хр. 5, 35, 57,  
     71, 73, 93, 116, 140, 141, 143, 144,  
     145  
 Илић, Воислав И. 4, 57  
 Иљоски, Васил 41, 111, 126, 146

- Јакимовски, Јордан 61  
 Јакопчић, К. 164  
 Јанев, И. 167  
 Јанев, Кирил 59  
 Јанева, Билјана 54  
 Јаневски, Славко 103, 111, 194  
 Јанеска, Верица 60  
 Јаникијевић, Лилјана 164, 167, 168,  
     170, 173, 174  
 Јанковић, Милорад 184  
 Јанушев, Михаил 77  
 Јанчевска, М. 161, 162, 164, 167,  
     169  
 Јанчулев, Ј. 161, 167  
 Јаќоски, Воислав 16, 24, 34, 41,  
     62, 67, 97, 101  
 Јашар-Настева, Оливера 7, 35, 41,  
     57, 65, 71, 84, 93, 116, 121, 139,  
     140, 141, 142, 144, 145  
 Јекић, М. 12  
 Јовановић, Амалија 59  
 Јовановић, Видак 187  
 Јовановић-Дуњић, Рајна 187  
 Јовановић-Николић, Милена 99  
 Јовановски, Недан 63  
 Јовановски, Петар 164  
 Јовановски, Стојмен 64  
 Јовановски, Томислав 107  
 Јоноска, Мирјана 165, 179  
 Јосифова, Катица 28  
 Јотов, Огнен 178, 179  
 Јуруковски, Јован 59
- Калајџиевски, С. 55  
 Калпакцијан, Мајда 163, 170, 171,  
     178, 180  
 Каандић, Јубица 22,  
 Кантарциев, Ристо 30, 31, 142  
 Карамиха, Тома 64  
 Каран필ов, Илија 20  
 Каранфилски, Б. 160, 185, 186  
 Каракасан, Мустафа 22, 28, 34, 48  
 Каровски, Лазо 30, 43, 67  
 Карталов, Ристо 51, 60

Жиков, Аритон 63  
 Жуковская, Лидия Петровна 144  
 Жуковски, Анатолиј 66  
 Жупановски, Х. 183  
 Журавски, А. И. 9

Заридзе, Г. М. 119  
 Здравковски, Зоран 84, 174  
 Зеленков, Бранко 51  
 Зиројевић, Олга 65  
 Златановић, Момчило 43, 56  
 Златановски, Томислав 175  
 Зографска, Елена 142  
 Зографски, Данчо 14, 25, 30, 69,  
     92, 100, 117, 142, 153, 154, 155,  
     156, 157  
 Зографски, Г. 185

Иванов, Благоја, 62  
 Иванов, Томислав 64  
 Иванова, Надежда 18  
 Иванова, Олга (экономист) 59  
 Иванова, Олга (лингвист) 35, 72,  
     123  
 Ивановић, Радомир 41, 56, 62, 74  
 Ивановски, Владо А. 13, 21, 69  
 Ивановски, Иван 67  
 Ивановски, Новак 164  
 Ивановски, Томо 17  
 Иваноски, Орде 23, 26, 47, 70,  
     100, 130  
 Ивић, Милка 29  
 Ивић, Павле 35  
 Икономов, Д. 180  
 Икономов, Петар 77, 164, 169  
 Икономовски, Атанас В. 153  
 Илиев, А. 158, 163  
 Илиевска, О. 183  
 Илиевски, Борко 177  
 Илиевски, Петар Хр. 5, 35, 57,  
     71, 73, 93, 116, 140, 141, 143, 144,  
     145  
 Илиќ, Воислав И. 4, 57  
 Иљоски, Васил 41, 111, 126, 146

Јакимовски, Јорђе 61  
 Јакопчић, К. 164  
 Јанев, И. 167  
 Јанев, Кирил 59  
 Јанева, Билјана 54  
 Јаневски, Славко 103, 111, 194  
 Јанеска, Верица 60  
 Јанићевић, Лилијана 164, 167, 168,  
     170, 173, 174  
 Јанковић, Милорад 184  
 Јанушев, Михаил 77  
 Јанчевска, М. 161, 162, 164, 167,  
     169  
 Јанчулев, Ј. 161, 167  
 Јаќоски, Воислав 16, 24, 34, 41,  
     62, 67, 97, 101  
 Јашар-Настева, Оливера 7, 35, 41,  
     57, 65, 71, 84, 93, 116, 121, 139,  
     140, 141, 142, 144, 145  
 Јекић, М. 12  
 Јовановић, Амалија 59  
 Јовановић, Видак 187  
 Јовановић-Дуњић, Рајна 187  
 Јовановић-Николић, Милена 99  
 Јовановски, Недан 63  
 Јовановски, Петар 164  
 Јовановски, Стојмен 64  
 Јовановски, Томислав 107  
 Јоноска, Мирјана 165, 179  
 Јосифова, Катица 28  
 Јотов, Огнен 178, 179  
 Јуруковски, Јован 59

Калајџиевски, С. 55  
 Калпакцијан, Мајда 163, 170, 171,  
     178, 180  
 Кандић, Љубица 22  
 Кантарициев, Ристо 30, 31, 142  
 Карамиха, Тома 64  
 Карапилов, Илија 20  
 Карапилски, Б. 160, 185, 186  
 Каракасан, Мустафа 22, 28, 34, 48  
 Каровски, Лазо 30, 43, 67  
 Карталов, Ристо 51, 60

- Картов, Владо 15, 23, 26, 32, 46, 60, 69, 91, 101  
 Карчица, Д. Л. 163  
 Катарциев, Иван 32, 47, 156  
 Кафтанциев, Д. 185, 186  
 Качавенда, Петар 98  
 Келески, Круме 43  
 Килибарда, Новак 43, 56, 74  
 Киняпина, Н. С. 27  
 Кирјазовски, Ристо 33, 70, 101  
 Кирков, П. 166  
 Кировски, Славко 17  
 Кироски, Панче 17  
 Китановски, Мишо 101  
 Киш, Марјана 71  
 Кладек, Иштван 176, 177, 179  
 Климовски, Саво 52  
 Кљусев, Никола 59, 61, 64  
 Ковачев, Ванчо П. 162  
 Кодухов, В. И. 30  
 Козаров, Ђорѓи 19  
 Којић, М. 11  
 Колев, Благоја 63  
 Колесников, О. В. 54  
 Колономос, Жамила 84  
 Колеска, С. 166, 171  
 Конески, Блаже 6, 10, 35, 43, 57, 81, 93, 103, 104, 106, 111, 120, 122, 125, 126, 127, 132, 137, 138, 140, 141, 144, 145, 146, 194  
 Конески, Методија 105  
 Константинов, Богомил 22, 24  
 Константинов, Душан 15, 22, 24  
 Константинова, Л. И. 54  
 Константиновић, Зоран 138  
 Корубин, Благоја 29, 140  
 Корубин, Вера 163  
 Коруновски, Мирко 84  
 Косовац, Здравко 11  
 Костадинов, Ангел 53  
 Костов, Владимир 159  
 Котевски, Љубомир 159  
 Коцо, Димче 93, 103, 113, 150, 154, 155, 156, 157  
 Коџоман, Вангел 115  
 Крапеж, А. 53  
 Кржовски, Пано 54  
 Кроси, Ибрахим 16  
 Крстева, Ангелина 65  
 Крстевски, Димитар 64  
 Кузманова, Слободанка 161, 163, 165, 175, 177, 178  
 Купцоловска, Галена 15, 22, 92, 101  
 Кушевски, Воислав Д. 24, 28, 68, 91, 101, 106  
 Лабан, Братислав 69  
 Лазаревић, М. 162, 164, 166  
 Лазаревска, Марија 17  
 Лазаревски, Филип 52  
 Лазаров, Александар 59  
 Лазаров, Борис 17  
 Лазески, Борка 107  
 Лакић, Зоран 95  
 Лалић, Радован 6  
 Лапе, Јубен 25, 41, 45, 47, 65, 74, 76, 91, 100, 102, 114, 126, 152, 154, 155  
 Лебл, Арпад 23, 101  
 Литаврин, Г. Г. 44  
 Личеноска, Зое 194  
 Любенов, Јане 11  
 Лозановски, Ристо 10, 12  
 Лозинска, Екатерина 11, 12  
 Лозински, Лав 183  
 Лопарска, С. 185, 186  
 Лопатин, В. В. 29  
 Лукач, Душан 24  
 Лукетић, Миројлав 99  
 Лукић, Света 96  
 Љубинковић, Ненад 4  
 Љубинковић, Радивоје 4  
 Мавродиев, Г. 166, 170, 171  
 Мавродиев, Јордан 77

- Малинковски, Илија 20  
 Малинска, Виолета 59  
 Манаковић, Душан 75, 77  
 Мангова-Поњавић, Кики 52  
 Манговски, Петар 70  
 Манев, Михаил 18  
 Манолова-Митровска, Данка 53  
 Манчевски, Лазар — Пинџур 16, 24  
 Мареш, Франтишек Вацлав — види: Mareš, František Václav  
 Марјановић, Слободан 35  
 Марков, Борис 35, 72, 106, 122  
 Марковић, Н. 158  
 Марковић, Слободан Ж. 62, 96  
 Марковски, Слободан 105  
 Марковски, Смиле 54, 176, 179, 180  
 Мартиноски, Никола 111  
 Масевска, Соња 59  
 Матвејева, Јана 83, 161, 166  
 Матевски, Владо 182  
 Матевски, Матеја 104, 107, 117, 195  
 Матић, Милан 98  
 Матичетов, Милко 41  
 Маткалиева, М. 173  
 Матковски, Александар 65, 81, 146, 147, 148  
 Маџан-Чукић, Елена 103  
 Маџура, Милош 37, 58  
 Маџиров, Ж. 158  
 Мијатовић, Мијат 180  
 Мијатовић, Милан 12  
 Миладинов, Димитар 17  
 Миладиновић, Милан М. 14, 24  
 Милатовић, Бранислав 35  
 Милев, Милева 120  
 Милески, Гиго 77, 80  
 Миловић, Јевто В. 74  
 Милосављевић, Петар 27, 49  
 Милошевић, К. 123  
 Милошевић, Слободан Д. 98  
 Милошевска, Ратка 170, 171, 173, 177, 178, 180  
 Милошевски, Милосав 173, 174, 175, 177, 178  
 Милутиновић, Петар С. 186  
 Мильанић, Гојко 14, 21  
 Мильковић, Петар — Пепек 4  
 Мильовски, Јане 61, 64  
 Мильовски, Кирил 13, 37, 76, 82, 93, 100, 102, 112, 125, 126, 128, 150, 152, 153  
 Минова-Гуркова, Лилјана 122  
 Миноски, Михаило 28, 31, 48  
 Миовски, Мито 6, 32, 71  
 Миркуловска, Бистрица 35, 56  
 Мирчев, Димитар 53  
 Мисајловски, Благоја 60  
 Мисиркова-Руменова, Ката 47  
 Митев, С. 166, 168  
 Митић, Верица 186  
 Митић, Војислав 187  
 Митков, Владимир 14, 22, 51, 69  
 Митков, Маринко 35  
 Митков, Пантелеј 20  
 Митрев, Димитар 13, 112, 125, 126, 127  
 Митрева, Н. 180  
 Митревски, М. 179  
 Митревски, Паскал 22  
 Митрески, Павле 69  
 Митрикески, Јоце 78  
 Митров, Г. 173, 174, 175  
 Митров, Тодор 17  
 Митровски, Боро 15, 21  
 Михаиловић, Живота А. 6  
 Михаиловић, Коста 37  
 Михајлов, М. 166  
 Михајловић, В. 35  
 Михајловски, Стојмен 52  
 Михневич, А. Е. 30  
 Мицева, С. 185, 186  
 Мицевски, Кирил 76, 84, 115, 160, 167, 168, 169, 170, 171, 182, 183, 184, 187, 188, 189  
 Мицковска, Василка 162  
 Мицковски, Миладин 159, 162  
 Младеновић, Александар 6, 10, 149  
 Младеновић, Михаило 39

Младеновски, Симо 16, 21, 33, 62, 67  
 Мокров, Боро 15, 24, 31, 98, 101  
 Момировска, Нада 67, 97  
 Мозер, Јосип — види: Moser, Josip  
 Мошин, Владимира 6, 71, 115  
 Мулић, Јусуф 70  
 Мулић, Малик 6, 120  
 Муличковски, Петар 178  
 Муратовски, Рашко 107  
 Муратхұджаев, С. 53, 55  
 Мучка, Феми 23

Најчески, Димче 41  
 Наневски, Благоја 64  
 Наневски, Душко 138  
 Наумов, Е. П. 45, 152  
 Наумовски, Светозар 67  
 Настев, Божидар 139, 140, 147  
 Настић-Мирић, Даница 186  
 Нацева, Љ. 10  
 Недељковић, Душан 21, 25, 93, 94  
     115  
 Недељковић, Олга 7  
 Недков, Милан 50  
 Недков, Васил 65, 154  
 Несторовски, И. 77  
 Несторовски, Методија 60, 63  
 Нешовић, Слободан 15, 68, 92  
 Никодимовски, Лазар 50  
 Николић, З. 175  
 Николиш, Гојко 95  
 Николовски, Александар 52  
 Николовски, Атанас 61  
 Николовски, Властимир 66, 85,  
     105, 106  
 Николовски, Наум 167, 180  
 Николовски, Трајко 161, 166  
 Николовски, Филип 78, 79  
 Николоски, Антоније 194  
 Новачевски, Димитрија 78, 79  
 Ношпалоска, Катарина 60

Обрадовић, Милан 23  
 Окенцики, Станислав — види:  
     Okęcki, Stanisław  
 Органциева, Цветанка 31  
 Ортаков, Драгослав 33, 66  
 Оти, Робер — види: Auty, Robert  
 Оцевски, Борис 19, 168  
 Оцић, Часлав 40

Павловић, Велимир 54  
 Павловић, Звездана 35  
 Павловић, Миливоје 7  
 Павловић, О. 186  
 Паликрушева, Галаба 65  
 Пандевски, Манол 13, 25, 33, 46,  
     76, 82, 90, 95, 101, 102, 106, 116,  
     130, 149, 152, 153, 154, 155, 156,  
     157  
 Панов, Бранко 4, 45  
 Панов, Митко 60, 61, 75, 77, 80,  
     155  
 Панова, Верка 61  
 Пановски, Доне 31  
 Паноска, Ружа 43, 57, 62, 122  
 Папазисовска, Вангелица 7  
 Паскалов, Трифун 179  
 Паунковић, Н. 186  
 Пачемска, Дафинка 47, 68  
 Пеев, Коста 36, 71, 123  
 Пеева, Кети — види: Peeva, Ket-  
     ty G.  
 Пејов, Наум 13  
 Пејовић, Раксанда 66  
 Пекевски, Боро 60, 78, 79, 153  
 Пендић, Смиља 186  
 Пенушлиски, Кирил 42, 56, 62, 77  
 Пенцерковски, Јордан 75  
 Пепељуговски, Петар 49, 69, 92  
 Петковска, Нада 42, 74  
 Петковски, Борис 51, 97, 193, 195  
 Петковски, Д. 78  
 Петковски, Душан 52  
 Петковски, Ђорђија В. 168  
 Петковски, Трајан 77  
 Петрановић, Бранко 14, 70

- Петрески, Гоце 59, 64  
 Петров, Борис 77  
 Петров, Гуро 167, 168, 169, 173, 174, 175, 177, 178, 180  
 Петрова, Драгана 164, 165  
 Петровић, Никола 27  
 Петровска, Вера 162  
 Петровска, Ј.Б. 165  
 Петровска-Јовановић, С. 178, 180  
 Петровски, Блаже 16, 42, 56  
 Петроска, Блага 52, 59  
 Петроски, Александар 63  
 Петрушевски, Михаил Д. 112, 139, 146, 147, 148, 152, 153  
 Пеџо, Асим — види: Ресо, Asim  
 Печијарески, Горе 106  
 Пешевска-Сотирова, Видосава 162  
 Пешикан, М. 72  
 Пижурица, Мато 35  
 Подлужный, А. И. 138  
 Подолешов, Бојан 84, 159, 169, 174, 178  
 Појкерт, Херберт — види: Рейкерт, Herbert  
 Поленаковић, Момир 159  
 Поленаковић, Харалампие 4, 42, 56, 65, 104, 112, 122, 127, 128, 131, 137, 138, 139, 141, 142, 146, 147, 148  
 Пол Антоски, С. 10, 12  
 Пол-Атанасов, Горги 74  
 Пол Георгиев, Димитар 51  
 Пол Јорданов, Јордан 113, 176, 179  
 Пол Лазаров, Лазар 64  
 Полпазаров, Ристо 26, 31, 42, 48, 101  
 Попов, Благој С. 72, 90, 103, 104, 112, 158, 160, 161, 163, 167, 169, 172, 179  
 Попов, Бранко 163, 178, 180  
 Попов, Душан 98  
 Поповић, Љубомир 30  
 Поповска, Златка 64  
 Поповски, Аритон 36  
 Поповски, Душан 70
- Поповски, Герасим 78, 79  
 Поцев, С. 173  
 Поцевски, Апостол 175  
 Прешић, Славиша 53  
 Примов, Борислав 45  
 Присаћанец, Василка 161, 162, 169  
 Протић, Петар 54  
 Прошев, Тома 66  
 Пундев, Марин 21  
 Пицчулковска-Симитчиева, Јанина 101
- Радевски, Александар 77  
 Радически, Науме 56, 74  
 Радишић, Борбе 97  
 Радојичић, Борбе Сп. 4  
 Ракић, Хранислав 15, 22  
 Ракићевић, Т. 77  
 Расолжоска-Николовска, Загорка 5  
 Рац, Марјан 165  
 Реди, Эллен 53  
 Ризај, Скендер 26  
 Ризовски, Радослав 76, 187  
 Ристевска, Лилјана 186  
 Ристевски, Д. 173  
 Ристески, Славе 61  
 Ристић, Момчило М. 174, 175  
 Ристов, Милчо 118, 161, 179  
 Ристовски, Блаже 7, 23, 26, 33, 44, 49, 66, 81, 96  
 Ристовски, Томо 15  
 Робинсон, А. Н. 144  
 Робовски, Никифор 44, 56  
 Родић, Никола 36  
 Романо, Мориц 63  
 Русаков, С. А. 54  
 Рушков, Тодор 60, 64
- Савић, Павле 119  
 Садыхов, В. Э. 175  
 Саздов, Томе 56, 67, 74  
 Сајков, З. 189  
 Самарџиски, Александар 54, 72, 150

Седов, Л. И. 119  
 Сековски, Живко 83, 167  
 Серафимов, Иван 11  
 Серафимов, Н. 160, 185, 186  
 Серафимов, Петар 17, 112, 160,  
     166, 172, 176  
 Серафимовски, Михаил 18  
 Сидовски, Коста 82  
 Сидовски, Кочо 28  
 Симитчиев, Асен 63  
 Симитчиев, Коле 42  
 Симов, А. 183, 188  
 Симова, Н. 185, 186  
 Симовски, Тодор 14  
 Синадиновски, Г. 179  
 Синадиновски, Јаким 14, 21, 33  
 Скаловски, Тодор 66, 114  
 Сковронек, Ержи — види: Skowronek, Jerzy  
 Скорњаков, Ј. А. 54  
 Славева, Лидија 71, 144  
 Славин, Г. М. 98  
 Смически, Киро 32  
 Соколов, Лазар 38  
 Соколов, Панче 61  
 Соколоски, Методија 76, 102, 147,  
     149, 150, 151, 152, 155  
 Сотировски, Никола 21, 26  
 Спасеска, Дијана 177, 178, 180  
 Спасов, Александар 74, 104, 106,  
     114, 127, 130, 131, 132, 137, 141,  
     144, 145  
 Спасов, Људмил 36, 71, 124, 145  
 Спасов, Синиша 61, 63  
 Спасовски, Александар 15, 22  
 Ставриќ, Г. 160, 185  
 Сталев, Георги 74  
 Стаматоски, Трајко 8, 36, 58, 71,  
     95, 132  
 Станић, Милија 36  
 Станић, Никола 38  
 Станишић, Петар 40  
 Станковић, А. 10  
 Станковић, Синиша 113  
 Станковска, Јубица 36, 72  
 Станковски, Станко 75

Станоевски, Борко 78, 79  
 Станчевски, Илија 61  
 Старделов, Георги 53  
 Старова, Вулнет 59  
 Старова, Луан 62  
 Стевчевска, Василка 161, 163, 164,  
     165, 173, 175, 177, 178, 188  
 Стерјовски, Александар 57, 72  
 Стефанија, Драги 5, 57  
 Стефановић, Витомир 187  
 Стефановић, Владимира 184  
 Стефановић, Димитрије 7  
 Стефановски, Гоце 16, 24, 28, 42  
 Стипчевић, Билјана 7  
 Стоев, Ђорѓи — Трнката 15  
 Стоичовски, Благој 67  
 Стојадиновић, Часлав 17  
 Стојанов, П. 165  
 Стојанов, Петар 48  
 Стојановић, Милорад 75  
 Стојановски, Александар 46, 65,  
     90, 150, 152, 156  
 Стојановски, П. 179  
 Стојиљковић, Мирослав 70  
 Стојков, Методија 40, 63  
 Стојковић, Андрија Б. К. 94  
 Стојковски, Милан 32, 42  
 Стојменовски, К. 55  
 Стојмилов, Александар 75, 78, 79,  
     80  
 Стојов, Тасе 18  
 Стојчев, Борис П. — види: Stojcheff, Boris P.  
 Стојчевска-Антић, Вера 7, 31, 42,  
     45, 57, 62, 71, 74, 81, 139, 143,  
     144, 148  
 Страчков, Методија 17  
 Стругар, Владо 13, 91, 99, 118  
 Суботић, Јелизавета 36

Талеска, Вера 63  
 Талески, Благоја 128  
 Танасковић, Рајко 92  
 Тасевски, Павле 40  
 Таутовић, Радојица 62, 104

Тапер, Исак 104, 114, 160, 162, 163, 181, 183, 185, 186, 188, 189  
 Ташковски, Д. 158  
 Ташковски, Драган 45  
 Тилков, Д. 139  
 Тодоров, К. — види: Todorov, K.  
 Тодоров, Тодор 64  
 Тодорова, Лилјана 58, 97  
 Тодоровска, Загорка 42  
 Тодоровски, Благоја 17  
 Тодоровски, Гане 46, 58, 74, 142  
 Тодоровски, Глигор 48, 100  
 Тодоровски, Димо 114  
 Тодоровски, Миле 14, 22, 69  
 Тодоровски, Тодор Ј. 163, 165, 170, 171, 178, 180  
 Тодоровски, Томислав 106  
 Този, Нико 5, 102  
 Токарев, М. 83  
 Томановић, Васо — види: Tomanović, Vaso  
 Томовска, Катица Ж. 165  
 Томовски, Кирил 71  
 Томовски, Крум 65, 83, 93, 115, 179  
 Томовски, Томо 76, 102, 151  
 Толенчаров, В. В. — види: Topencharov, Vladimir V.  
 Тополиньска, Зузана — види: Topolińska, Zuzanna  
 Тоциновски, Васил 143  
 Точко, Милчо 19  
 Тошев, Крум 147  
 Трајановски, Александар 31, 42, 49  
 Трајковски, Бранко 51  
 Трајковски, Кирил 71  
 Трајковски, Петар 61  
 Трендафилов, В. 173  
 Тренчевски, Костадин 179  
 Трифуновић, Борбе 5  
 Трњаковић, Миле 26  
 Троицки, Сергей 5  
 Трпеновски, Бранко 54, 159, 164  
 Трпковски, И. 166  
 Трпческа, Љулка 168

Туфаи, Музафер 59, 61  
 Тушевски, Ванчо 57, 66, 143  
 Белић, Стојан 97  
 Бирковић, Сима М. 45, 90  
 Корнаков, Димитар 33, 194  
 Боровић-Љубинковић, Мијајана 4  
 Косевски, Владимира 19, 60  
 Бушић, Драго 36  
 Курчиев, Александар 59, 60, 64  
 Угринова-Скаловска, Радмила 7, 43, 121  
 Узунов, Никола 37, 51, 61, 63, 78, 79, 93, 117, 153, 154, 155, 157  
 Урошевић, Атанасије 8, 24, 36, 148  
 Урошевић, Влада 43, 62  
 Урумов, Виктор 166  
 Усикова, Рина П. 149  
 Фиданова, Славка 13, 21, 91, 101  
 Филин, Ф. П. 9  
 Филиповски, Горѓи 78, 82, 106, 112, 129, 132  
 Филиповска, Нада Ј. 169, 170, 171  
 Фити, Таки 64  
 Фридман, В. 71  
 Фукарова, Ј. 161  
 Фукарова-Јуруковска, М. 170  
 Хан, Рубен 186  
 Хаџи Јорданов, Светомир 166, 170, 171  
 Хадиева-Алексиевска, Јасмина 82  
 Хадиевски, Драган 17  
 Хадиљче, Славе Д. 19  
 Хензел, Витолд — види: Hensel, Witold  
 Хюгль-Ворт, Герта 9  
 Хлебовчик, Јозеф — види: Chlebowczyk, Józef

Храбак, Богумил 27  
Хрисохо, Димитар 159, 162, 163  
Христов, Александар 14, 21, 25,  
  47, 50, 68, 92, 95, 117, 131, 154,  
  155, 157  
  
Цаца, Ђорѓи Ј. 51, 69  
Цветковић, Славољуб 70  
Цветковска, Маја 173, 174, 175,  
  177, 178, 180  
Цветковски, Благоја 101  
Цветковски, Владимира 57, 71  
Целакоски, Наум 54, 72, 164, 168,  
  172, 175  
Цолић, Младен 15  
Препајац, Љиљана — види: Сре-  
  пјајац, Ljiljana  
  
Чадо, Иван 19  
Чакар, Петар 58  
Чакир, Николае — види: Chakir,  
  Nikolae  
Чапароски, Ј. 163  
Чапароски, Р. 186  
Чапароски, С. 185  
Чепујноска, Виолета 168, 169, 180  
Чепујноски, Ђорѓи 40, 51, 63, 78,  
  79, 151  
Чинговски, Јонче 77  
Чипан, Борис 82  
Чиркова-Георгиевска, Марија 162  
Чокревски, Томислав 52  
Чоланчески, Васко 185, 186  
Чундева, Нина 143, 145  
Чупона, Ђорѓи 54, 55, 117, 158, 164,  
  168, 172, 175, 176, 179, 180  
Чутурило, Стојан 12

Чамбазовски, Климент 23, 26, 31,  
  47, 58, 91, 101, 143  
Џеков, Р. 183  
Џеков, Славчо 76, 168, 188  
Џекова-Стојкова, Слободанка 183,  
  188  
Џимревски, Боривоје 43  
Џонова, Борка 165  
Џувалековски, Илија 99  
Џукески, Александар 24  
Џумурова-Јањатова, Невенка 33  
Џунов, Тодор 19  
  
Шајноски, Агис 63  
Шаљинска-Марковић, О. 158, 160  
Шапкарев, Илија А. 159, 167, 169,  
  173, 176, 177, 180  
Шапкарев, Јонче А. 19, 78, 158,  
  162, 168, 171, 183, 189  
Шароска, Митра 39, 51, 58, 63,  
  68  
Шванке, Роберт 101  
Шведова, Н. Ю. 30  
Шема, Исак 96  
Шестаков, Ђорѓи 161, 185, 186  
Шимуновић, Петар 8  
Шинжар, Боривоје 12  
Шкарић, Светомир 52, 68  
Шкоклевски, Живко 18  
Шокларова-Љоровска, Германија  
  124  
Шопов, Адо 112  
Шопов, Димитар 5  
Шопова, Милка 83, 161, 162, 167  
Штављанин-Борђевић, Љубица 7  
Шуклев, Бобек 60

**Абецеден**

Al Dabas, I. 178  
 Alerić, Danijel 34  
 Alić, Salih H. 45  
 Alirejsović, Edina 121  
 Altbauer, Moshé 86  
 D'Ambrosio, Ubiratan 172, 173, 175,  
     176  
 Ambrožić-Počkar, Marija 39  
 Antoljak, Stjepan 3, 45, 90, 116,  
     146, 155  
 Aravantinos, Vassilis L. 72  
 Arnaudov, Y. N. 53, 54  
 Arnautović, A. 182  
 Auty, Robert 9

Bader, Françoise 72  
 Balan, I. 176  
 Baletić, Zvonimir 39  
 Balvanović, D. 185  
 Baotić, Josip 121  
 Barac, Vida 8  
 Barac-Grum, Vida 34  
 Barker, Elisabeth 70  
 Barnet, Vladimír 9  
 Bartoněk, Antonín 72  
 Basara, Anna 121  
 Basara, Jan 120  
 Batowski, Henryk 46, 91, 116  
 Baumbach, Lydia 72  
 Bebler, Aleš 13  
 Beck, M. 181  
 Bejtullahu, Zeki 39  
 Bejtullahu, Rasim 172, 173, 174, 179  
 Bell, Henry B. 169, 170, 171  
 Benac, Alojz 45  
 Bennet, Emmett L., Jr 72  
 Beriša, Hasan 40  
 Beus, Vladimir 187  
 Bezljaj, France 8  
 Biuković, M. 185  
 Bjelanović, Živko 34  
 Blanár, Vincent 8  
 Bogdanović, Stojan 53, 54

Bogišić, Rafo 96  
 Bojović, Jovan 46  
 Bondarenko, B. A. 176  
 Borić, Rajna 11  
 Bošković-Stulli, Maja 43  
 Bošnjović, Ilijas 38  
 Bratulić, Josip 4  
 Brecelj, Bogdan 95  
 Breznik, Dušan 59  
 Brglez, J. 182  
 Brozović, Dalibor 5, 9, 71, 138  
 Brzeziński, Andrzej 27, 48  
 Buszko, Józef 28  
 Buttler, Danuta 10  
 Buturović, Đenana 43

Carlier, Pierre 72  
 Carlitz, Leonard 163  
 Cevc, Emiljan 97  
 Chadwick, John 72  
 Chakir, Nikolae 27, 49  
 Chaléat, R. 172  
 Chelaru, Valentin Gr. 10  
 Chiriacescu, Sérgio T. 173  
 Chlebowczyk, Józef 20  
 Crăciunaş, P. T. 175, 176  
 Crepajac, Ljiljana 72  
 Crudu, I. 176  
 Crvenković, S. 55  
 Cuckić, Predrag 39  
 Cvetko, Dragutin 97

Čalić, Dušan 23, 37  
 Černjul, Z. 10, 11  
 Čížek Jan 12  
 Čečež, Momir 40  
 Čerić, Snježana 121  
 Čobelić, Nikola 37  
 Çabej, Eqrem 148

- Deakin, William 92  
 Dekaris, D. 181  
 De Fidio, Pia 73  
 Deinșorean, A. 175, 176  
 Dezső, László 30  
 Dimitriadis, Vassilis 65  
 Diószegi, István 28  
 Doçi, Rexhep 35  
 Doklestić, Ljubiša 33, 90  
 Dolenc, Marjan 38  
 Donița, Nicolae 186  
 Dorovský, Ivan 41, 58, 118, 140  
 Doruk, Yaşar 65  
 Dudek, J. 55  
 Dudek, Wiesław 54  
 Duhoux, Yves 73  
 Duridanov, Ivan 8  
 Džakula, N. 182  
 Đurović, Ratko 74  
 Eichler, Ernst 8  
 Erjavec, Marjan 185  
 Esin, E. 45  
 Fabinc, Ivo 37  
 Fasske, Helmut 9, 29, 139  
 Fernandez, D. L. 173  
 Fidio, Pia de — види: De Fidio, Pia  
 Fine, John V. A. 45  
 Finka, Božidar 36  
 Franičević, Marin 5  
 Fukarek, Pavle 184  
 Gaković, Mirjana 99  
 Gallot, Z. 180  
 Galton, Herbert 81, 149  
 Gaon, J. 182  
 Gashi, Skender 34  
 Gerendsdorfer, Vera 45  
 Glazek, Kazimierz 54, 55  
 Gligorić, Pavle 39  
 Gligorović, V. 182  
 Gmaz-Nikulin, E. 182  
 Göd, Stefan 186  
 Gogolewski, St. 71  
 Gołąb, Zbigniew 84, 114, 149  
 Gošić, Nevenka 35, 123  
 Grabar, Biserka 4  
 Grafenauer, Bogo 20  
 Grepl, Miroslav 30  
 Grgić, R. 182  
 Grochowski, Maciej 29, 123  
 Guna, France 185  
 Gusija, Ismet 39  
 Habovštiak, Anton 149  
 Hack, H. 10, 11  
 Hadžiomerović, Hasan 37  
 Hadžiosmanović, Lamija 143  
 Hadžiselimović, H. 181  
 Hausenblas, Karel 30  
 Havel, Václav 55  
 Heaps, H. S. 176  
 Hensel, Witold 93, 152, 154  
 Horvát, O. 188  
 Hotić, A. 181, 188  
 Hrđa, B. 54  
 Huković, S. 181  
 Hunski, Vjekoslava 57, 143  
 Ikić, D. 181  
 Iljanić, Ljudevit 187  
 Ionita, N. 176  
 Ivančić, Petar 185  
 Ivanović, Radomir — види: Иванович, Радомир  
 Jakopin, France 35  
 Janković, Sava 49  
 Janković, Srđan 35  
 Jedlička, Alois 9  
 Jeličić, Živko 96  
 Johanides, Vera 173  
 Jonke, Ljudevit 9  
 Jurić, D. 181

- Kalia, Ravindra Nath 162  
 Kamenica, Sulejman 38  
 Karamehmedović, Muhamed 97  
 Karaś, Mieczysław 8  
 Kardelj, Edvard 130  
 Karolak, Stanisław 29, 123  
 Kasumović, Ahmet 35  
 Kaynak, Ismail 43  
 Kevey, B. 118  
 Khan, Mohd. Abdul Aleem 159  
 Killen, John T. 73  
 Klemke, Werner 194, 195  
 Kljaković, Vojimir 14  
 Knežević, M. 181  
 Kokaj, J. 179  
 Komárek, Miroslav 29  
 Kořenský, Jan 29  
 Kovačević, Josip 10  
 Kovačić, Marija 35  
 Kowalik-Kaleta, Zofia 123  
 Kowalska, Anna 121  
 Koželj, B. 182  
 Krall, A. M. 175, 176  
 Kranjec, Marko 38  
 Krasniqi, Feriz 184  
 Kravar, Miroslav 6  
 Kreft, Bratko 114  
 Krga, Dušan 184  
 Krga, Milan 184  
 Kristan, Ivan 22  
 Krivochéine, L. E. 167, 173, 176  
 Kropilák, Miroslav 92  
 Kruhonja, Katarina 185  
 Kulčar, Živko 181  
 Külps, G. 10  
 Kumbatović, Filip Kalan 98  
 Kuna, Herta 6  
 Kurzová, Zdeňka 6  
 Kusić, Zvonko 185  
 Kuzmin, Franc 38
- Laskowski, Roman 29, 121  
 Lebl, Arpad — vidi: Лебл, Арпад  
 Lecaque, Pathrique 45  
 Leukart, Alex 73
- Lindberger, Örjan 140  
 Lončarić, Mijo 35  
 Lovrenović, Stjepan 38  
 Lubaś, W. 123  
 Ludwig, Horst-Jörg 195  
 Lunt, Horace G. 83, 113
- Magnuszewski, Józef 138, 150  
 Maksimović, Vojislav 56, 96  
 Mangeron, Demetrio J. 160, 167, 172, 173, 175, 176  
 Maravall Casesnoves, Dario 173  
 Mareš, František Václav 71, 117, 140, 144  
 Margetić, Cvijeta 185  
 Marinček, Lojze 187  
 Marcu, L. P. 48  
 Masson, Emilia 73  
 Matejka, Ladislav 6  
 Matković, Marjan 96  
 Mayer, Ernest 184, 187  
 Mayer, Hannes 186  
 Melena, José L. 73  
 Michałk, Frido 29  
 Michalski, Jacek 54, 177  
 Midžić, Sead 182  
 Mijušković, Milorad 12  
 Miletić, Nada 45  
 Milić, Svetozar 54  
 Mindak, Jolanta 71  
 Minović, Milivoje 122  
 Moguš, Milan 35, 132  
 Mohanti, S. K. 82  
 Momanu, Gh. 176  
 Morpurgo Davies, Anna 73  
 Moser, Josip 172, 173, 174, 175, 179  
 Moszyński, Leszek 71  
 Mühlstein, Hugo 73  
 Musafija, Albert 185
- Nahya, Zümrüt 65  
 Nielson, G. M. 173  
 Nikić, Andreja 26

Nikulin, A. 182  
 Novak, F. 182  
 Novaković, Nevenka 35

Oğuztöreli, M. N. 160, 167  
 Okęcki, Stanisław 22, 26, 48  
 Olariu, V. 176  
 Olivier, Jean Pierre 73  
 Olteanu, Pandele 147  
 Orahovac, Sait 96  
 Oštrić, Vlado 25

Palaima, Thomas G. 73  
 Pantelić, Marija 7  
 Papić, Mitar 98  
 Parabućski, Stanića 184  
 Paternu, Boris 96  
 Pauliny, Eugen 9, 138  
 Paunić, Đ. 54  
 Pavlović, Milivoj 8  
 Pavlovski, Borislav 62  
 Peco, Asim 35, 122, 123, 138  
 Peeva, Ketty G. 54  
 Perczyńska, Nina 121  
 Permin, O. 11  
 Perović, S. 74  
 Perpillou, Jean-Louis 73  
 Petrović, D. 123  
 Petrović, Z. 182  
 Peukert, Herbert 42, 82, 113, 140  
 Pfajfar, Lovrenc 38  
 Pignatti, Erika 187  
 Pignatti, Sandro 187  
 Pisarkowa, Krystyna 29  
 Pjanić, Ljubinka 38  
 Pjanić, Zoran M. 37  
 Plamenac, P. 182  
 Plana, Šefčet 44, 66, 96  
 Pogačnik, Jože 4  
 Polonijo, Mirko 54; 175  
 Pomianowska, Wanda 121  
 Popov, Jelena 99  
 Požar, Hrvoje 18, 119  
 Pradan, S. K. 83

Pszczulkowska Simitcziewa, Janina — види: Пшчулковска-Симитчева, Јанина  
 Puncar, Ivo 187

Rabatić, S. 181  
 Raina, R. K. 176  
 Redžepagić, Jašar 98  
 Redžić, Enver 25, 90, 95, 99  
 Resulović, Zulfikar 36  
 Rihtman, Cvjetko 44, 56  
 Risch, Ernst 73  
 Romportl, Milan 138  
 Rospond, Stanisław 8  
 Ruijgh, Cornelis J. 73  
 Ruipérez, Martin S. 73  
 Rusek, Jerzy 149  
 Rusić, Aleksandar 185  
 Ružička, Rudolf 29  
 Rymut, Kazimierz 120

Sabioncello, A. 181  
 Sacconi, Anna 73  
 Savicka, Irena 124  
 Savić, Mornčilo D. 49  
 Schlimpert, Gerhard 8  
 Schultheis, Johannes 8  
 Sekulić, Mijo 38  
 Senjur, Marjan 38  
 Shelmerdine, Cynthia W. 73  
 Shimbo, M. 172  
 Shimemura, E. 176  
 Sicherl, Pavle 39  
 Sima, P. D. 176  
 Simitcziew, Kole — види: Симитчев, Коле  
 Sipos, Istvan 8  
 Sirotković, Hodimir 95  
 Skowronek, Jerzy 27, 48  
 Skrobić, M. 185  
 Skylakakis, George 12  
 Smailović, Ismet 36  
 Smoje, Juraj 185  
 Sočan, Lojze 39

- Solecka, K. M. 124  
 Spaventi, Šime 185  
 Srivastava, H. M. 159  
 Srivastava, R. B. 160  
 Stambury, J. B. 161  
 Stanovnik, Tine 38  
 Staszewski, J. 123  
 Stieber, Zdzisław 138, 149  
 Stoicheff, Boris P. 117  
 Stojaković, Z. 54, 172  
 Sułkowska, Jadwiga 121  
 Svoboda, Jan 8  
 Szemerényi, Oswald J. L. 73
- Šajinović, Branislava 184  
 Šarić, Taib 11  
 Šegulja, Nedeljka 187  
 Šešelja, Branimir 54, 176  
 Šiljež, Ivan 11  
 Šimić, G. 54  
 Šimundić, Mate 36  
 Šimunović, Petar 8, 36  
 Šipka, Milan 36  
 Šlukić, M. 182  
 Šmilauer, Vladimír 8  
 Šojat, Antun 36  
 Sooš, E. 181  
 Špoljarić, Juraj 11  
 Štahan, Josip 40  
 Šugar, Ivan 184, 188  
 Šuperka, Partizan 40
- Tabački, Ljubomir 98  
 Tan, Nail 44  
 Taylor, M. A. 53  
 Tegyey, Imre 73  
 Telebak, B. 182  
 Teunissen, Margareta 124  
 Thurston, J. M. 10  
 Todorov, K. 54  
 Tomanović, Vaso 8, 139, 141, 148  
 Topencharov; Vladimir V. 53, 54  
 Topic, Jasenka 187  
 Topolińska, Zuzanna 29, 71, 74, 81,  
     116, 122, 124, 139, 140, 145, 147,  
     149
- Toporišić, Jože 9, 29  
 Trepp, Walter 187  
 Trinajstić, Ivo 184, 188
- Ude, Lojze 94  
 Uličný, Oldřich 29  
 Urbańczyk, Stanisław 9, 121  
 Ušan, Janez 54, 172, 176
- Vaillant, André 113  
 Vajs, Nada 34  
 Vallée, R. 167  
 Valjevac, N. 123  
 Vanku, Milan 28, 48  
 Velinov, Y. P. 54  
 Vinski, Ivo 39, 150  
 Vojvodić, G. 55  
 Vrana, Josip 5  
 Vujičić, Dragomir 34, 121, 123  
 Vukčević, Risto 38  
 Vukomanović, Slavko 122  
 Vukotić, D. 182  
 Vuković, Jovan 9, 34  
 Vuković, Mihajlo 38
- Walther, Frank 55  
 Wendelberger, Gustav 186  
 Wikerhauser, T. 182  
 Witkowski, Teodolius 8  
 Wraber, Tone 186  
 Wróbel, Henryk 122  
 Wrocławska, E. 122  
 Wrocławski, Krzysztof 41, 55
- Zduńska, Helena 121  
 Zgórniak, Marian 27  
 Zubović, I. 185  
 Zukrigl, Kurt 186  
 Zupančič, Mitja 184, 187  
 Zwitter, Fran 95
- Žaža, Stanislav 29  
 Županović, Lovro 97

## СОДРЖИНА

III. Монографии	— — — — —	81
IV. Музички изданија	— — — — —	85
V. Фототипски изданија	— — — — —	86
VI. Јубилејни изданија	— — — — —	87
VII. Изданија на Советот на академиите на науките и уметностите на СФРЈ	— — — — —	94
VIII. Заеднички изданија со други организации	— — — — —	100
IX. In Memoriam	— — — — —	103

### СЕРИСКИ ПУБЛИКАЦИИ

I. Пристапни предавања, прилози и библиографија на членовите на Македонската академија на науките и уметностите	— —	111
II. Предавања одржани во Македонската академија на науките и уметностите	— — — — —	119
III. Studia linguistica Polono-Jugoslavica	— — — — —	120
IV. Свечен собири	— — — — —	125

### ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЈА

I. Летопис	— — — — —	135
II. Прилози. Одделение за лингвистика и литературна наука	—	137
III. Прилози Одделение за општествени науки	— — — — —	146
IV. Прилози. Одделение за природо-математички науки	— — — — —	158
V. Прилози. Одделение за математичко-технички науки	— — — — —	172
VI. Прилози. Одделение за биолошки и медицински науки	— — — — —	181
VII. Билтен	— — — — —	190

КАТАЛОЗИ	— — — — —	191
----------	-----------	-----

### РЕГИСТРИ

I. Регистар на насловите на објавените книги и периодични изданија	— — — — —	199
II. Регистар на авторите застапени во изданијата на Академијата	205	
а) Азбучен	— — — — —	205
б) Абецеден	— — — — —	216

---

Издавач: Македонска академија на науките и уметностите — Скопје. \*  
Техничко уредување: Алена Георгиевска. \* Коректура: Виолета Јовановска  
и Ленче Петрушевска. \* Печат: „Напредок“ — Тетово.  
\* Тираж: 1000 примероци.

